

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 67 Год. LXVI Петок, 14 мај 2010

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1193. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари.....	3	1204. Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство.....	36
1194. Закон за изменување и дополнување на Законот за банките.....	4	1205. Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството.....	77
1195. Закон за изменување и дополнување на Законот за меница.....	5	1206. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор, Шеф на Канцеларијата за врски на Република Македонија во Република Грција.....	82
1196. Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва.....	6	1207. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	83
1197. Закон за изменување на Законот за инвестициски фондови.....	6	1208. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа....	83
1198. Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување.....	7	1209. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната научна установа Институт за национална историја – Скопје.....	84
1199. Закон за изменување на Законот за платите на судиите.....	10	1210. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за финансии.....	84
1200. Закон за изменување на Законот за платите на јавните обвинители.....	10		
1201. Закон за изменување на Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија.....	11		
1202. Закон за изменување на Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	12		
1203. Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура.....	12		

	Стр.		Стр.
1211. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа....	84	1223. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Преспанско езеро.....	87
1212. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.....	84	1224. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Центарот за образование на возрасните.	87
1213. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите.....	85	1225. Одлука за давање согласност за имплементирање на одредбите на Резолуцијата 247 на Комитетот за внатрешен сообраќај на Секретаријатот на ун/есе, а во врска со Европската спогодба за главните меѓународни сообраќајни патишта.....	88
1214. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите.....	85	1226. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	88
1215. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа....	85	1227. Одлука за продажба на недвижни ствари-објекти на детски одморалишта	88
1216. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.....	85	1228. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на детски одморалишта.....	89
1217. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерство за локална самоуправа	86	1229. Одлука за формирање на координативно тело за Координирање на активностите по мерките за унапредување на казнената политика.....	89
1218. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа....	86	1230. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од стоконите резерви, без надомест.....	90
1219. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа....	86	1231. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	90
1220. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Дојранско езеро.....	86	1232. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	94
1221. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско езеро.....	87	1233. Одлука за доделување средства за постдипломски студии во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2010/2011 година.....	97
1222. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Дојранското езеро.....	87	1234. Програма за изменување и дополнување на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2010 година.....	98
		1235. Програма за изменување и дополнување на Програмата за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните кои не се здравствено осигурани во Република Македонија за 2010 година.....	99

	Стр.		Стр.
1236. Програма за изменување и дополнување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2010 година.....	99	1241. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 237/2009 од 28 април 2010 година.....	105
1237. Изменување на лиценца под број 19-5175/1 од 22.08.2007 година, издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги К.А.К. ДООЕЛ Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино).....	99	1242. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 233/2009 од 21 април 2010 година.....	109
1238. Изменување на лиценца под број 19-5085/1 од 22.08.2007 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги К.А.К. ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино).....	100	1243. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	110
1239. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 148/2009 од 21 април 2010 година.....	100	1244. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	110
1240. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 203/2009 од 21 април 2010 година.....	102	1245. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	110
		1246. Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народната банка на Република Македонија.....	111
		1247. Одлука за измена на Годишниот план за јавни набавки во 2010 година на Народната банка на Република Македонија.....	111
		Огласен дел.....	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1193.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Број 07-2108/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ

Член 1

Во Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари („Службен весник на Република Македонија“ број 77/2003 и 54/2007), во членот 6 по точката 10 се додава нова точка 11, која гласи:

"11) да не му е изречена споредна казна:
- забрана за добивање дозвола за вршење на услуга брз трансфер на пари,
- одземање на дозвола за вршење на услуга брз трансфер на пари,
- забрана за основање на нови правни лица и

- привремена или трајна забрана за вршење на услуга брз трансфер на пари."

Точката 11 станува точка 12.

Член 2

Пред членот 36 се додава наслов "Недозволен брз трансфер на пари", а членот 36 се менува и гласи:

"Тој што ќе изврши брз трансфер на пари спротивно на членот 5 од овој закон

ќе се казни со затвор од една до три години.

Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна.

Судот ќе му изрече на сторителот од ставот 1 на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под условите определени со членот 38-б од Кривичниот законик."

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR KRYERJEN E SHERBIMEVE TRANSFERT I SHPEJTE I PARAVE

Neni 1

Në Ligjin për kryerjen e sherbimeve transfert i shpejte i parave ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 77/2003 dhe 54/2007), në nenin 6 pas pikes 10 shtohet pike e re 11, si vijon:

"11) të mos i është shqiptuar denim dytesor:
- ndalim për marrjen e lejes për kryerje të sherbimit transfert i shpejte i parave,
- heqje e lejes për kryerje të sherbimit transfert i shpejte i parave,
- ndalim për themelimin e personave tjere juridike dhe
- ndalim i perkohshem ose i perhershem, për kryerje të sherbimit transfert i shpejte i parave."

Pika 11 behet pike 12.

Нени 2

Para neni 36 shtohet titulli "Transfert i shpejte i palejuar i parave", ndersa neni 36 ndryshohet si vijon:

"Ai që do të kryejë transfert të shpejte të parave në kundërshtim me nenin 5 të këtij ligji, do të dënohet me burgim prej një deri në tre vite.

Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do të dënohet me denim me para.

Gjykata do t'i shqiptojë kryerësit nga paragrafi 1 i këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyres, në kushtet e percaktuara me nenin 38-b të Kodit penal."

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise".

1194.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за банките,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07-2109/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

Член 1

Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2007 и 90/2009), во членот 13 став (2) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

"3) на кое му е изречена споредна казна:

- забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка,
- одземање на дозвола за основање и работа на банка,
- забрана за основање на нови правни лица и
- привремена или трајна забрана за вршење на банкарски работи;"

Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 4, 5 и 6.

Член 2

Пред членот 181 се додава наслов "Предизвикување стечај на банка", а членот 181 се менува и гласи:

"(1) Тој што со своето работење ќе ги прекрши одредбите од овој закон со што ќе придонесе за отворање на стечајна постапка кај банка и ќе предизвика штета за доверителите на банката,

ќе се казни со затвор од три до десет години.

(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна.

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од Кривичниот законик."

Член 3

Пред членот 182 се додава наслов "Недозволена употреба на зборот банка", а членот 182 се менува и гласи:

"(1) Тој што ќе го употреби зборот банка спротивно на членот 4 од овој закон и со тоа ќе предизвика штета на други лица

ќе се казни со затвор од пет до десет години.

(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна.

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од Кривичниот законик."

Член 4

Пред членот 183 се додава наслов "Недозволена примање депозити", а членот 183 се менува и гласи:

"(1) Тој што ќе прими депозити спротивно на членот 5 од овој закон и со тоа ќе предизвика штета на други лица

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.

(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна.

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од Кривичниот законик."

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR BANKA

Нени 1

Нë Ligjin për banka ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 67/2007 dhe 90/2009), në nenin 13 paragrafi (2) pas pikes 2 shtohet pike e re 3, si vijon:

- "3) të cilit i është shqiptuar denim dytesor:
- ndalim për marrjen e lejes për themelimin dhe punen e banks,
- heqje e lejes për themelimin dhe punen e banks,
- ndalim për themelimin e personave të rinj juridike dhe
- ndalim i perkohshem ose i perhershëm për kryerjen e puneve bankare;"

Pikat 3, 4 dhe 5 behen pika 4, 5 dhe 6.

Нени 2

Para neni 181 shtohet titulli "Shkaktimi i falimentimit të banks", ndersa neni 181 ndryshohet si vijon:

"(1) Ai që me punen e vet do t'i cenoje dispozitat e këtij ligji, me çfare do të kontribuojë për hapjen e procedures për falimentim në banke dhe do të shkaktojë dëm për kreditoret e banks, do të dënohet me burgim prej tre deri në dhjete vite.

(2) Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do të dënohet me denim me para.

(3) Gjykata do t'i shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) i këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyres në kushtet e percaktuara me nenin 38-b të Kodit penal."

Нени 3

Para neni 182 shtohet titulli "Perdorim i palejueshem i fjales banke", ndersa neni 182 ndryshohet si vijon:

"(1) Ai që do ta perdore fjalen banke në kundërshtim me nenin 4 të këtij ligji dhe me kete do të shkaktojë dëm te personat tjere, do të dënohet me burgim prej pese deri në dhjete vjet.

(2) Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do të denohet me denim me para.

(3) Gjykata do t'i shqiptoje kryeresit nga paragrafi (1) i ketij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarise ose detyres në kushtet e percaktuara me nenin 38-b të Kodit penal."

Neni 4

Para nenit 183 shtohet titulli "Pranimi i palejuar i depozitave", ndersa neni 183 ndryshohet si vijon:

"(1) Ai që do të pranoje depozita në kundërshtim me nenin 5 të ketij ligji dhe me kete do të shkaktoje dëm te personat tjere, do të denohet me burgim prej së paku pese vitesh.

(2) Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do të denohet me denim me para.

(3) Gjykata do t'i shqiptoje kryeresit nga paragrafi (1) i ketij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarise ose detyres në kushtet e percaktuara me nenin 38-b të Kodit penal."

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise".

1195.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за меница,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07-2111/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА**

Член 1

Во Законот за меница („Службен весник на Република Македонија“ број 3/2002), во насловот на Главата VII зборот "КАЗНЕНИ" се заменува со зборот "ПРЕКРШОЧНИ".

Член 2

Насловот пред членот 121 и членот 121 се бришат.

Член 3

Насловот пред членот 122 се брише, а членот 122 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице, доколку:

- трасира меница без дата или со неточна дата на издавање,
- пренесе или исплати меница без дата на издавање и
- пополни бланко меница спротивно на одредбите на овој закон.

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на физичко лице."

Член 4

По членот 122 се додаваат два нови члена 122-а и 122-б, кои гласат:

"Член 122-а

За прекршоците предвидени со овој закон прекршочната постапка ја води надлежен суд.

Член 122-б

Пред поведување на прекршочната постапка, судот ќе му предложи на сторителот постапка на порамнување согласно со Законот за прекршоците."

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR KAMBIAL**

Neni 1

Në Ligjin për kambial ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 3/2002), në titullin e Kreut VII fjala "NDESHKUESE" zevendesohet me fjalet: "PËR KUNDERVAJTJE".

Neni 2

Titulli para nenit 121 dhe neni 121 shlyhen.

Neni 3

Titulli para nenit 122 shlyhet, ndersa neni 122 ndryshohet si vijon:

"Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik, nese:

- trason kambial pa date ose me date jo të sakte të leshimit,
- bart ose paguan kambial pa date të leshimit dhe
- ploteson kambial blanko në kundërshtim me dispozitat e ketij ligji.

Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtjen nga paragrafi 1 i ketij neni, personit pergjegjes te personi juridik.

Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtjen nga paragrafi 1 i ketij neni, personit fizik."

Neni 4

Pas nenit 122 shtohen dy nene të reja 122-a dhe 122-b, si vijojne:

"Neni 122-a

Për kundervajtjet e parapara me kete ligj, proceduren për kundervajtje e udheheq gjykata kompetente.

Neni 122-b

Para ngritjes së procedurës për kundervajtje, gjykata do t'i propozojë kryerësit procedure për barazim, në pajtim me Ligjin për kundervajtje."

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1196.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07-2112/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2002, 37/2002 и 36/2007), пред членот 67 се додава нов наслов "Давање на неистинити информации и давање недопуштена конкурентска понуда", а во членот 67 став (1) пред зборот "Тој" се додава бројот "(1)".

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

"(2) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе се казни со парична казна.

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од Кривичниот законик."

Член 2

Пред членот 68 се додава нов наслов "Предизвикување на штета при откуп на акционерско друштво", а во членот 68 став (1) пред зборот "Тој" се додава бројот "(1)".

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

"(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна.

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од Кривичниот законик."

Член 3

По членот 68 се додава нова Глава XIV-а која гласи: "XIV-а Прекршочни одредби".

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRJE TË SHOQËRIVE AKSIONARE

Neni 1

Në Ligjin për marrje të shoqërive aksionare ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2002, 37/2002 dhe 36/2007), para nenit 67 shtohet titull i ri "Dhënia e informatave të pavërteta dhe dhënia e ofertës së palejuar konkurruese", ndërsa në nenin 67 paragrafi (1) para fjalës "Ai" shtohet numri "(1)".

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do të dënohet me dënim me para.

(3) Gjykata do t'i shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) i këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kushte të përcaktuara me nenin 38-b të Kodit penal."

Neni 2

Para nenit 68 shtohet titulli i ri "Shkaktimi i dëmit gjatë blerjes së shoqërisë aksionare", ndërsa në nenin 68 paragrafi (1) para fjalës "Ai" shtohet numri "(1)".

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do të dënohet me dënim me para.

(3) Gjykata do t'i shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) i këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kushte të përcaktuara me nenin 38-b të Kodit penal."

Neni 3

Pas nenit 68 shtohet Kreu i ri XIV-a si vijon: "XIV-a Dispozita për kundërvajtje".

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1197.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за инвестициски фондови,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07 – 2113/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009), во членот 13 ставот (2) се менува и гласи:

“Акционер со квалификувано учество во друштво за управување не може да стане лице или правно лице контролирано од лице:

1) на кое му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, додека трае забраната;

2) против кое е поведена стечајна постапка;

3) на кое му е изречена споредна казна:

- забрана за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови,
- одземање на дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови,

- привремена или трајна забрана за вршење на работи на управување со инвестициски фондови и
- забрана за основање на нови правни лица;

4) кое не поседува добра репутација со што може да биде загрозеено сигурното и стабилното работење на друштвото за управување и

5) кое не ги почитува одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон и/или не ги спроведуваало или не ги спроведува и/или постапуваало или постапува спротивно на мерките изречени од Комисијата, со што биле или се загрозеени сигурноста и стабилноста на пазарот на хартии од вредност.“

Член 2

Во членот 14 став (2) точката 1 се менува и гласи:

„1) доказ во врска со членот 13 став (2) точки 1, 2 и 3 од овој закон;“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR FONDE INVESTUESE

Neni 1

Në Ligjin për fonde investuese ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 12/2009), në nenin 13 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Aksionar me pjesëmarrje të kualifikuar në shoqëri për menaxhim, nuk mund të bëhet personi ose personi juridik i kontrolluar nga personi:

1) të cilit i është shqiptuar sanksioni, ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, derisa zgjat ndalimi;

2) kundër të cilit është ngritur procedurë e falimentimit;

3) të cilit i është shqiptuar dënim dytësor:

- ndalim për marrjen e lejes për punën e shoqërisë për menaxhim me fondet investuese,

- heqje e lejes për punën e shoqërisë për menaxhim me fondet investuese,

- ndalim i përkohshëm ose i përhershëm për kryerjen e punëve për menaxhim me fondet investuese dhe

- ndalim për themelimin e personave të rinj juridikë;

4) i cili nuk posedon reputacion të mirë me çfarë mund të rrezikohet puna e sigurt dhe stabile e shoqërisë për menaxhim dhe

5) i cili nuk i respekton dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji dhe/ose nuk i ka zbatuar ose nuk i zbaton dhe/ose ka vepruar ose vepron në kundërshtim me masat e shqiptuara nga Komisioni, me çfarë kanë qenë të rrezikuara ose janë rrezikuar siguria dhe stabiliteti i tregut për letra me vlerë.”

Neni 2

Në nenin 14 paragrafi (2) pika 1 ndryshohet si vijon: “1) dëshmi në lidhje me nenin 13 paragrafi (2) pikat 1, 2 dhe 3 të këtij ligji;”.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1198.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07 – 2114/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 88/2008 и 56/2009), во членот 14 став (1) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) да не му е изречена споредна казна:

- забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи,

- забрана за основање на нови правни лица,

- одземање на дозвола за вршење на работи на осигурување, застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи и

- привремена или трајна забрана за вршење на дејност од областа на осигурувањето;“.

Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5.

Во точката 5 која станува точка 6 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 7, која гласи:

„7) да не работи спротивно на одредбите од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.“

Член 2

Во членот 19 став (5) зборовите: „Дирекција за спречување на перење пари“ се заменуваат со зборовите: „Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам“.

Член 3

Во членот 23 став (4) точка 6 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“, а по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7) кое работи спротивно на одредбите од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.“

Член 4

Во членот 25 точка 3 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 5, која гласи:

„5) именуваат овластено лице за имплементирање на програмата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, односно ќе формираат оддел за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.“

Член 5

Во членот 28 став (1) точка 7 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 8, која гласи:

„8) кое работи спротивно на одредбите од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.“

Член 6

Во членот 29 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) врши надзор и контрола над примената на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и“.

Точката 5 станува точка 6.

Член 7

Во членот 108 став (2) точка 2) по зборот „пари“ се додаваат зборовите: „и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам“.

Член 8

Во членот 158-б став (1) точка 9 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“, а по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„10) врши надзор над примената на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам согласно со Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.“

Точката 10 станува точка 11.

Член 9

Во членот 158-њ ставот (1) се менува и гласи:

„Советот на експерти е должен најдоцна до 30 јуни во тековната година да достави до Собранието на Република Македонија финансиски извештаи за претходната година ревидирани од овластен ревизор“.

Член 10

Во членот 168 став (1) точка 6 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“, а по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7) друштвото ги прекрши одредбите од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.“

Член 11

Пред членот 244 се додава наслов „Предизвикување на стечајна постапка во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, друштво за застапување во осигурувањето“, а членот 244 се менува и гласи:

„(1) Тој што со своето работење ќе ги повреди одредбите на овој закон и ќе придонесе за отворање на стечајна постапка во друштво за осигурување, односно осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурувањето ќе се казни со затвор од три до десет години.

(2) Доколку делото од овој член го стори правно лице ќе се казни со парична казна.

(3) Судот ќе му изречи на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под условите определени со членот 38-б од Кривичниот законик.“

Член 12

Пред членот 244-а се додава наслов „Достава на невестинити и неточни податоци од друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, друштво за застапување во осигурувањето и непостапување по решение“, а членот 244-а се менува и гласи:

„(1) Тој што на Агенцијата ќе и достави невестинити и неточни податоци од значење за спроведување на супервизијата и тој што нема да постапува по решение на Агенцијата во предвидениот рок ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.

(2) Доколку делата од овој член ги стори правно лице ќе се казни со парична казна.

(3) Судот ќе му изречи на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под условите определени со членот 38-б од Кривичниот законик.“

Член 13

Пред членот 244-б се додава наслов „Незаконско работење на друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, друштво за застапување во осигурувањето“, а членот 244-б се менува и гласи:

„(1) Тој што врши работи на осигурување, осигурително брокерски работи или работи на застапување во осигурувањето без дозвола од Агенцијата ќе се казни со казна затвор од три месеци до пет години.

(2) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе се казни со парична казна.

(3) Судот ќе му изречи на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под условите определени со членот 38-б од Кривичниот законик.“

Член 14

Пред членот 244-в се додава нов наслов „Незаконито постапување на овластен актуар“, а членот 244-в се менува и гласи:

„(1) Овластен актуар кој спротивно на одредбите од овој закон и даде мислење на Агенцијата врз основа на невестинити факти и докази ќе се казни со казна затвор од една до две години.

(2) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на професија, дејност или должност под условите определени со членот 38-б од Кривичниот законик.“

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SUPERVIZION TË SIGURIMIT

Neni 1

Në Ligjin për supervizion të sigurimit („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 88/2008 dhe 56/2009), në nenin 14 paragrafi (1) pas pikës 2 shtohet pikë e re 3, si vijon: “3) të mos i është kumtuar dënim dytësor:

- ndalim për marrjen e lejes për kryerje të punëve të sigurimit, përfaqësimit në sigurim ose punëve të brokerit për sigurim,

- ndalim për themelim të personave të rinj juridik, - heqje e lejes për kryerje të punëve të sigurimit, përfaqësimit në sigurim ose punëve të brokerit për sigurim dhe - ndalim i përkohshëm apo i përhershëm për kryerje të veprimtarisë nga sfera e sigurimit.”

Pikat 3 dhe 4 bëhen pikat 4 dhe 5.

Në pikën 5 që bëhet pika 6, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 7, si vijon:

“7) të mos punojë në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për parandalim të larjes së parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimi i terrorizmit.”

Neni 2

Në nenin 19 paragrafi (5) fjalët: “Drejtoria për Parandalim të Larjes së Parave” zëvendësohen me fjalët: “Drejtoria për Parandalim të Larjes së Parave dhe Financimit të terrorizmit”.

Neni 3

Në nenin 23 paragrafi (4) pika 6, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” e pas pikës 6 shtohet pika e re 7, si vijon:

“7) që punon në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për parandalim të larjes së parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimi i terrorizmit.”

Neni 4

Në nenin 25 pika 3 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 4 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pika e re 5, si vijon:

“5) emërojnë person të autorizuar për realizimin e programit për parandalim të larjes së parave dhe financimit të terrorizmit, përkatësisht do të formojnë seksion për parandalim të larjes së parave dhe financimit të terrorizmit.”

Neni 5

Në nenin 28 paragrafi (1) pika 7, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pika e re 8), si vijon:

“8) që punon në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për parandalim të larjes së parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimi i terrorizmit.”

Neni 6

Në nenin 29 pas pikës 4 shtohet pika e re 5, si vijon:

“5) kryen mbikëqyrje dhe kontroll mbi zbatimin e masave dhe veprimeve për parandalim të larjes së parave dhe financimit të terrorizmit dhe”.

Pika 5 bëhet pikë 6.

Neni 7

Në nenin 108 paragrafi (2) pika 2) pas fjalës “parave” shtohen fjalët: “dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimi i terrorizmit”.

Neni 8

Në nenin 158-b paragrafi (1) pika 9, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” e pas pikës 9 shtohet pika e re 10, si vijon:

“10) kryen mbikëqyrje mbi zbatimin e masave dhe veprimeve për parandalim të larjes së parave dhe financimit të terrorizmit, në pajtim me Ligjin për parandalim të larjes së parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimi i terrorizmit.”

Pika 10 bëhet pikë 11.

Neni 9

Në nenin 158-nj paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Këshilli i Ekspertëve është i obliguar që më së voni deri më 30 qershor në vitin rrjedhës, të parashtrojë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë raporte financiare për vitin paraprak të reviduara nga revizori i autorizuar.”

Neni 10

Në nenin 168 paragrafi (1) pika 6, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” e pas pikës 6 shtohet pika e re 7, si vijon:

“7) shoqëria i cenen dispozitat e Ligjit për parandalim të larjes së parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimi i terrorizmit.”

Neni 11

Para nenit 244 shtohet titulli “Shkaktim i procedurës së falimentimit në shoqëri të sigurimit, shoqëri brokere për sigurim, shoqatë për përfaqësim në sigurim”, ndërsa neni 244 ndryshohet si vijon:

“(1) Ai që me punën e vet do t’i cenojë dispozitat e këtij ligji dhe do të kontribuojë për hapjen e procedurës së falimentimit në shoqëri të sigurimit, përkatësisht shoqëri brokere për sigurim, përkatësisht shoqëri për përfaqësim në sigurim, do të dënohet me burgim prej tre deri në dhjetë vite.

(2) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do të dënohet me dënim me para.

(3) Gjyqi do t’i kumtojë kryerësit nga paragrafi (1) i këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyrës në kushtet e përcaktuara me nenin 38-b të Kodit penal.”

Neni 12

Para nenit 244-a shtohet titulli “Paraqitja e dhënave të pasakta dhe të pavërteta nga shoqëria për sigurim, shoqëria brokere për sigurim, shoqëria për përfaqësim në sigurim dhe mosveprim sipas aktvendimit”, ndërsa neni 244-a ndryshohet si vijon:

“(1) Ai që Agjencisë do t’i paraqesë të dhëna të pavërteta dhe të pasakta me rëndësi për zbatimin e mbikëqyrjes dhe ai që nuk do të veprojë sipas aktvendimit të Agjencisë në afatin e paraparë, do të dënohet me burgim prej tre muajsh deri në pesë vite.

(2) Nëse veprat nga ky nen i kryen personi juridik, do të dënohet me dënim me para.

(3) Gjykata do t’ia shqiptojë kryesit nga paragrafi (1) i këtij neni edhe ndalimin për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kushtet e përcaktuara me nenin 38-b nga Kodi penal.”

Neni 13

Para nenit 244-b shtohet titull “Puna e paligjshme e shoqërisë për sigurim, shoqërisë brokere për sigurim, shoqërisë për përfaqësim të sigurimit”, ndërsa neni 244-b ndryshohet si vijon:

“(1) Ai që kryen punë të sigurimit, punë brokere të sigurimit ose punë të përfaqësimit në sigurim pa leje të Agjencisë, do të dënohet me burgim prej tre muajsh deri në pesë vite.

(2) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do të dënohet me dënim me para.

(3) Gjykata do t'ia shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) i këtij neni edhe ndalimin e kryerjes së profesionit, vepri-tarisë ose detyrës në kushtet e përcaktuara me nenin 38-b nga Kodi penal."

Neni 14

Para nenit 244-v shtohet titull i ri "Veprimi i paligjshëm i aktuarit të autorizuar", ndërsa neni 244-v ndryshohet si vijon:

"(1) Aktuari i autorizuar i cili në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji i jep mendim Agjencisë në bazë të fakt-eve dhe dëshmi të pavërteta, do të dënohet me dënim me burgim prej një deri në dy vite.

(2) Gjykata do t'ia shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) i këtij neni edhe ndalimin e kryerjes së profesionit, vepri-tarisë ose detyrës në kushtet e përcaktuara me nenin 38-b nga Kodi penal."

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1199.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-лика Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за платите на судиите,
што Собранието на Република Македонија го доне-се на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07 – 2115/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

Член 1

Во Законот за платите на судиите („Службен вес-ник на Република Македонија“ број 110/2007, 103/200-8, 161/2008 и 153/2009), во членот 5 ставот (2) се мену-ва и гласи:

„Основицата за пресметување на платата на судии-те е основицата за пресметување на платата за избрани и именувани лица утврдена согласно со Законот за пла-та и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.“

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, при утврдувањето на износот на висината на основицата за пресметување на платата на судиите ќе се применува утврдениот износ за основицата за исплата на плата и вре-менскиот период за кој таа се однесува согласно со одред-бите од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, кои се одне-суваат на примена на членот 11 од тој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E GJYKATËSVE

Neni 1

Нë Ligjin për rrogat e gjykatësve („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 110/2007, 103/2008, 161/2008 dhe 153/2009), në nenin 5 paragrafi (2) ndrysh-ohet si vijon:

"Bazë për llogaritjen e rrogës së gjykatësve është baza për llogaritjen e rrogës për personat e zgjedhur dhe të emëruar, e përcaktuar në pajtim me Ligjin për rroga dhe kom-pensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë."

Neni 2

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, gjatë përcaktimit të shumës së lartësisë së bazës për llogaritjen e rrogës së gjykatësve, do të zbatohet shuma e përcaktuar për bazën e pagesës së rrogave dhe periudha kohore për të cilën ajo ka të bëjë, në pajtim me Ligjin për rroga dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë, që kanë të bëjnë me nenin 11 të këtij ligji.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1200.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-лика Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за платите на јавните обвинители,
што Собранието на Република Македонија го доне-се на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07-2116/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Член 1

Во Законот за платите на јавните обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 153/2009), во членот 5 ставот (2) се менува и гласи:

„Основицата за пресметување на платата на јавните обвинители е основицата за пресметување на платата за избрани и именувани лица утврдена согласно со За-конот за плата и други надоместоци на избрани и име-нувани лица во Република Македонија.“

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, при утврдувањето на износот на висината на основицата за пресметување на платата на јавните обвинители ќе се применува утврдениот износ за основицата за исплата на плата и временскиот период за кој таа се однесува согласно со одредбите од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, кои се однесуваат на примена на членот 11 од тој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E
PROKURORËVE PUBLIKË

Нени 1

Нë Ligjin për rrogat e prokurorëve publikë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 153/2009), në nenin 5 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Bazë për llogaritjen e rrogës së prokurorëve publikë është baza për llogaritjen e rrogës së personave të zgjedhur dhe të emëruar, e përcaktuar në pajtim me Ligjin për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë.”

Нени 2

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, gjatë përcaktimit të shumës së lartësisë së bazës për llogaritjen e rrogës së prokurorëve publikë, do të zbatohet shumа e përcaktuar e bazës për pagesën e rrogës dhe periudha kohore për të cilën ajo ka të bëjë, në pajtim me dispozitat nga Ligji për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë, të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e nenit 11 të këtij ligji.

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1201.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07-2118/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 139/2009), во членот 4 ставот (2) се менува и гласи:

„Основицата за пресметување на платата на членовите на Судскиот совет е основицата за пресметување на платата за избрани и именувани лица утврдена согласно со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.“

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, при утврдувањето на износот на висината на основицата за пресметување на платата на членовите на Судскиот совет ќе се применува утврдениот износ за основицата за исплата на плата и временскиот период за кој таа се однесува согласно со одредбите од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, кои се однесуваат на примена на членот 11 од тој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E
ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË PROKURORËVE
PUBLIKË TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Нени 1

Нë Ligjin për rrogat e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 139/2009), në nenin 4 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Bazë për llogaritjen e rrogës së anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë është baza për llogaritjen e rrogës për personat e zgjedhur dhe të emëruar, e përcaktuar në pajtim me Ligjin për rroga dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë.”

Нени 2

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, gjatë përcaktimit të shumës së lartësisë së bazës për llogaritjen e rrogës së anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë, do të zbatohet shumа e përcaktuar për bazën e pagesës së rrogës dhe periudha kohore për të cilën ka të bëjë ajo, në pajtim me dispozitat e Ligjit për rroga dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë, të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e nenit 11 të këtij ligji.

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1202.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07-2119/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 139/2009), во членот 4 ставот (2) се менува и гласи:

„Основицата за пресметување на платата на членовите на Советот на јавните обвинители е основицата за пресметување на платата за избрани и именувани лица утврдена согласно со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.“

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, при утврдувањето на износот на висината на основицата за пресметување на платата на членовите на Советот на јавните обвинители ќе се применува утврдениот износ за основицата за исплата на плата и временскиот период за кој таа се однесува согласно со одредбите од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, кои се однесуваат на примена на членот 11 од тој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЛИГЈ

ПËР NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për rrogat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 139/2009), në nenin 4 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Bazë për llogaritjen e rrogës së anëtarëve të Këshillit Gjyqësor është baza për llogaritjen e rrogës për personat e zgjedhur dhe të emëruar, e përcaktuar në pajtim me Ligjin për rroga dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë."

Neni 2

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, gjatë përcaktimit të shumës së lartësisë së bazës për llogaritjen e rrogës së anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, do të zbatohet shuma e përcaktuar për bazën e pagesës së rrogave dhe periudha kohore për të cilën ajo ka të bëjë, në pajtim me dispozitat e Ligjit për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë, të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e neni 11 të këtij ligji.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1203.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07-2121/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Член 1

Во Законот за рибарство и аквакултура ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2008), членот 1 се менува и гласи:

"Со овој закон се уредува управувањето, стопанисувањето и аквакултурата на рибите, нивната заштита и ставање во промет, производството на порибителен материјал и порибувањето на водите во Република Македонија, установите, здружувањето и финансирањето, како и други прашања од значење во областа на рибарството и аквакултурата."

Член 2

Во членот 2 по точката 3 се додава нова точка 3-а, која гласи:

"3-а. **Брег** е природно формирана граница меѓу риболовната вода и копното;"

Во точката 10 зборот "гистините" се менува со зборот "густините".

Во точката 19 зборовите: "објект за одгледување на риби" се заменуваат со зборовите: "платформа за".

Во точката 23 по зборот “подмладокот“ буквата “е” се брише.

Во точката 25 зборот “рекреативно” се заменува со зборовите: “рекреативен и”.

Точката 34 се менува и гласи:

„**Порибителен материјал** е оплодена икра, ларви, личинки, подмладок и матици кои потекнуваат од регистриран репроцентар и од регистриран рибник за производство на порибителен материјал наменет за промет;“.

Во точката 35 зборот “рибарска” се заменува со зборот “риболовна”.

Точката 37 се менува и гласи:

“**Оризиште** е оризова нива во која како секундарна гранка може да се одгледуваат риби;”.

Точката 38 се менува и гласи:

“**Рекреативен риболов** е лов на риба со дозволен риболовен прибор и опрема заради рекреација;”.

Точката 39 се менува и гласи:

“**Рекреативен риболовец** е лице кое лови риба со дозволен риболовен прибор и опрема и поседува легитимација и дозвола за рекреативен риболов;”.

Точката 42 се менува и гласи:

“**Рибар** е стопански риболовец вработен кај правно-лице - концесионер на рибите за стопански риболов;“.

Точката 43 се менува и гласи:

“**Рибарски алат** се риболовни средства дозволени за вршење стопански риболов;“.

Точката 44 се менува и гласи:

“**Рибарски здруженија** се сите облици на здружување на концесионерите на рибите за стопански риболов основани заради здружено настапување пред надлежните органи, организација на ловот и внесувањето на рибите во промет запишани во регистарот на концесионери;“.

Точката 45 се менува и гласи:

“**Регистар на концесионери** е евиденција на рибарски и риболовни здруженија на кои им е дадена концесија на рибите од риболовните подрачја, риболовните зони, риболовни ревири и рекреативни зони кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;“.

Точката 46 се менува и гласи:

“**Рибник** е објект за аквакултура кој може по потреба да се празни и полни со вода, а во зависност од начинот на користење на водата рибниците можат да бидат рибници со затворен систем на одгледување и рибници со отворен систем на одгледување;“.

Во точката 47 зборовите: “дозволена риболовна опрема и алат” се заменуваат со зборовите: “дозволени риболовни средства”.

Во точката 48 зборовите: “(трска, јадица, машинка, конец)” се бришат.

Точката 53 се менува и гласи:

“**Риболовни здруженија** се сите облици на здружување на концесионерите на рибите за организирање на рекреативен риболов запишани во регистарот на концесионери;“.

Точката 58 се менува и гласи:

“**Спортски риболов** е организиран лов на риба со дозволена риболовна опрема и прибор во рамките на организирани натпревари од страна на риболовни здруженија и федерацијата;“.

Точката 59 се менува и гласи:

“**Спортски риболовец** е лице кое поседува спортска легитимација издадена од Македонската риболовна федерација и учествува на организирани натпревари за спортски риболов;“.

Во точката 60 зборовите: “или заменување” се заменуваат со зборовите: “и/или купување”.

Во точката 62 зборот “Сотален” се заменува со зборот “Тотален”.

Точката 63 се менува и гласи:

“**Улов** е вкупната уловена количина на риба при вршење на риболов;“.

Во точката 64 зборовите: “должина не преминува 12” се заменуваат со зборовите: “максимална должина е 15”.

Член 3

Во членот 3 став 1 алинеја 2 зборовите: “рекреативно-спортски” се заменуваат со зборовите: “рекреативен и спортски”.

Член 4

Во членот 7 зборовите: “и други водни животни” се бришат и по зборот “други” се додава зборот “водни”.

Член 5

Во членот 14 став 2 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

“- инвестиции во аквакултурата;“.

Член 6

Во членот 15 зборовите: “со мерки за унапредување на” се заменуваат со зборовите: “за финансиска поддршка во”.

Член 7

Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи:

“За секоја риболовна вода на која се врши риболов се изработува риболовна основа.”

Во ставот 4 зборот “директно” се брише.

Во ставот 5 алинеја 5 зборот “излов” се заменува со зборот “лов”.

Во ставот 5 алинеја 10 по зборот “на” се додаваат зборовите: “рибите во”.

Во ставот 5 алинеја 12 по зборот “зони” записката се менува со сврзникот “и”.

Во ставот 6 зборовите: “и го објавува најмалку во едно јавно гласило” се бришат.

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

“Риболовната основа се објавува во “Службен весник на Република Македонија.”

Член 8

Во членот 17 став 2 зборовите: “од членот 74 на овој закон” се заменуваат со зборовите: “- изработувач на риболовната основа за определената риболовна вода”.

Ставот 4 се менува и гласи:

“Годишниот план го одобрува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Концесионерот барањето за мислење го доставува до овластената установа од ставот 2 на овој член најдоцна до 15 септември во тековната година за наредната календарска година.”

Ставот 7 се брише.

Ставот 8 станува став 7.

Член 9

Членот 19 се менува и гласи:

“Советот за рибарство и аквакултура (во натамошниот текст: Советот) е стручно советодавно тело на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во областа на стопанисувањето со рибите и аквакултура.”

Советот дава стручни совети и мислења во областа, и тоа за:

- нацрт верзиите на риболовните основи,
- годишните планови и извешти,
- планираните мерки во програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата,
- развојни и други проекти,
- предлог-плановите за порибување,
- прописи кои се носат врз основа на овој закон,
- предлозите за долгорочни развојни програми,
- по предлози за воведување на неавтохтони видови риби и
- други стручни совети и мислења од областа на рибарството и аквакултурата.“

Член 10

Насловот на членот 20 и членот 20 се менуваат и гласат:

“(Состав и начин на работа на Советот)

Советот е составен од седум члена, и тоа од:

- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - два члена,
- Министерството за животна средина и просторно планирање - еден член,
- јавните научни и образовни установи - еден член,
- здруженија и асоцијации на вршители на стопански риболов и аквакултура - два члена и
- Македонската риболовна федерација - еден член.

Членовите на советот ги предлагаат установите и организациите од ставот 1 на овој член, а ги именува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со решение за период од четири години со можност за повторно именување.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја свикнува конститутивната седница, на која именуваните членови избираат претседател и негов заменик од членовите на советот.

Советот усвојува деловник за работа, со кој се определува начинот на работа на советот.

Средствата за надоместок на работата на членовите на Советот се обезбедуваат од годишната програма од членот 15 на овој закон.”

Член 11

Во членот 24 ставот 1 се менува и гласи:

“Стопански риболов се врши на риболовни подрачја и риболовни зони под услови утврдени со овој закон.“

Член 12

Во членот 25 ставот 2 се менува и гласи:

“Стопански риболов се врши согласно со риболовната основа, одобриениот годишен план и склучениот договор за концесија за одделна риболовна вода.“

Член 13

Во членот 35 став 1 зборовите: “и на домашни физички“ се бришат.

Во ставот 2 зборот “два“ се заменува со зборот “шест“.

Член 14

Членот 36 се менува и гласи:

“Концесионерот на рибите стопанскиот риболов го врши преку вработени рибари кои поседуваат легитимација за стопански риболов.

Легитимацијата од ставот 1 на овој член ја издава Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку концесионерот на рибите врз основа на добиено уверение за положен испит.

Испитот за добивање на уверението за вршење стопански риболов се полага пред комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно со програма за полагање на испит.

Рибарите се должни при вршење на риболовот да ја носат легитимацијата од ставот 1 на овој член.

Легитимацијата престанува да важи кога ќе престане работниот однос на рибарите на кои им е издадена.

Рибарите треба да ја вратат легитимацијата на концесионерот со престанување на работниот однос, а концесионерот до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од десет дена по престанување на работниот однос на рибарите.

Содржината на програмата за полагање на испитот, формата и содржината на образецот на легитимациите за стопански риболов и начинот на издавање, формата и содржината на уверението, како и трошоците за добивање на уверението ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Трошоците од ставот 8 на овој член се во висина на stvarно направените трошоци за одржување на испитот и изготвување на уверението и се на товар на кандидатот што го полага испитот.”

Член 15

Членот 37 се менува и гласи:

“Рибарите кои поседуваат легитимација за стопански риболов смеат да вршат риболов на риболовните подрачја или риболовни зони за кои е издадена легитимацијата и со дозволен рибарски алат и риболовна опрема утврдени во риболовната основа и впишани во легитимацијата.“

Член 16

Во насловот на членот 38 и во членот 38 став 1 зборот “риболовен“ се заменува со зборот “рибарски“.

Во ставот 2 зборот “риболовниот“ се заменува со зборот “рибарскиот“.

Член 17

Во членот 41 став 1 зборовите: “риболовните зони“ се заменуваат со зборовите: “рекреативните зони“.

Член 18

Членот 42 се менува и гласи:

“Рибите од риболовните ревири и рекреативните зони се даваат на концесија за организирање на рекреативен риболов врз основа на јавен конкурс на начин и под услови утврдени со овој закон.

Одлуката за распишување и условите за јавниот конкурс за организирање на рекреативен риболов ги донесува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Јавниот конкурс од ставот 2 на овој член особено содржи:

- определување на риболовниот ревер или рекреативната зона за кое се доделува концесијата,
- услови кои концесионерот мора да ги исполни,
- критериуми за избор на концесионер,
- времетраење на концесијата,
- начин на доделување на концесијата,
- висина, начин и динамика на плаќање на надоместок за концесија и
- други одредби потребни за изведување на концесијата.

Постапката за јавен конкурс од ставот 1 на овој член ја спроведува комисијата формирана согласно со членот 26 став 4 на овој закон.”

Член 19

Членот 43 се менува и гласи:

“Риболовните здруженија од членот 41 став 1 на овој закон кои учествуваат на јавниот конкурс, треба да ги исполнуваат следниве услови:

- да имаат минимум 50 члена,
- да имаат најмалку еден вработен или ангажиран рибочувар и
- да имаат склучено договор за порибување со регистриран репроцентар.

Вршителите на дејност од членот 41 став 2 на овој закон кои учествуваат на јавниот конкурс, не треба да го исполнуваат условот од ставот 1 алинеја 1 на овој член, а покрај условите од ставот 1 алинеи 2 и 3 на овој член, треба да достават и позитивно мислење за организирање на рекреативниот риболов во риболовниот ревер и рекреативната зона издаден од единиците на локалната самоуправа на чие подрачје се наоѓаат.“

Член 20

Членот 45 се менува и гласи:

“Врз основа на спроведениот јавен конкурс од членот 42 на овој закон, Владата на Република Македонија донесува одлука за доделување на концесијата.

Врз основа на одлуката од ставот 1 на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го потпишува договорот за концесија.

Како почеток на концесијата се смета рокот утврден во договорот од ставот 2 на овој член.

Рибите од риболовните ревери и рекреативните зони за организирање на рекреативен риболов се даваат на концесија за период од шест години.“

Член 21

Во членот 46 ставот 1 се менува и гласи:

“Надоместокот за концесија за рекреативен риболов изнесува 10% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.“

Член 22

Во членот 47 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:

“- не плаќа надоместок согласно со член 46 на овој закон.“

Алинејата 3 се брише.

Член 23

Членот 49 се менува и гласи:

“Рекреативен риболов може да врши лице кое поседува легитимација за рекреативен риболов.

Легитимацијата од ставот 1 на овој член ја издава федерацијата од членот 80 на овој закон со времетраење од една календарска години и се продолжува за секоја наредна година.

Во зависност од реалните трошоци потребни за изработка на легитимацијата на предлог на федерацијата министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го одредува надоместокот за нејзиното издавање и/или продолжување.

Остварениот приход на годишно ниво од легитимациите федерацијата го наменува за:

- 70% за реализирање на работите од членот 82 на овој закон и
- 30% за Буџетот на Република Македонија уплатени најдоцна до 31 декември за тековната година.

Федерацијата остварениот приход од ставот 4 алинеја 1 на овој член го реализира по претходно поднесена и одобрена програма за реализација на работите од членот 82 на овој закон.

Со програмата од ставот 5 на овој член федерацијата доставува и писмен доказ за уплатени средства во Буџетот на Република Македонија од ставот 4 алинеја 2 на овој член.

Програмата од ставот 5 на овој член федерацијата ја доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до 15 јануари во тековната година и истата најмалку содржи планирани активности и потребни средства за реализација на активностите за тековната година.

Доколку остварениот приход на годишно ниво од ставот 4 алинеја 1 на овој член не е доволен за реализација на активностите предвидени во програмата, истите активности федерацијата треба да ги предвиди во програмата за наредната година.

Формата и содржината на образецот на легитимацијата за рекреативен риболов и начинот на нејзиното издавање го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 24

Членот 50 се менува и гласи:

“Рекреативен риболов на риболовните ревери и рекреативните зони се врши врз основа на дозвола за рекреативен риболов.

Дозволата за рекреативен риболов може да биде:

- годишна за сите риболовни води во Република Македонија - државна дозвола,
- годишна за одреден риболовен ревер и рекреативна зона,
- петнаесетдневна,
- седумдневна и
- еднодневна.

Дозвола за рекреативен риболов се издава на лице кое поседува легитимација за рекреативен риболов.

По исклучок на ставот 3 од овој член дозвола за вршење рекреативен риболов без поседување на легитимација може да се издаде на рекреативни риболовци кои се странски државјани.

Рекреативните риболовци се должни легитимацијата и дозволата за рекреативен риболов да ја носат при вршење на риболовот, редовно да водат евиденција за уловената риба и податоците да ги доставуваат до концесионерот.

Формата и содржината на образецот на дозволата и образецот за водење евиденција, како и начинот на водење на евиденцијата и доставување на податоците ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 25

Членот 51 се менува и гласи:

“За издавање на дозволата за рекреативен риболов од член 50 став 2 се определува надоместок.

Надоместокот за издавање на државната дозвола од членот 50 став 2 алинеја 1 од овој закон со решение на годишно ниво го определува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Надоместокот е во висина на највисокиот определен надоместок за издавање на годишната дозвола од членот 50 став 2 алинеја 2 на овој закон зголемена за два пати.

Висината на надоместокот за издадената дозвола од членот 50 став 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 на годишно ниво ја определуваат концесионерите на риби по претходно добиена согласност од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 26

Членот 52 се менува и гласи:

“Дозволите од членот 50 став 2 на овој закон ги издава министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Дозволата од членот 50 став 2 алинеја 1 на овој закон се издава на рекреативните риболовци по претходно доставен доказ за уплатени средства согласно со членот 53 од овој закон.

Дозволите од членот 50 став 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 од овој закон се издаваат на концесионерите на рибите од риболовните ревири и рекреативните зони и корисниците на рибите од подрачјата на националните паркови со задолжување, за тековната календарска година ако имаат одобрен годишен план согласно со членот 17 од овој закон и со доставен доказ за платен надоместок за концесија за претходната година.

Концесионерот на риби задолжените дозволи ги издава за риболовниот ревир или рекреативната зона за кои му е дадена концесијата.

Концесионерот е должен да води евиденција за бројот за издадени дозволи и евиденција за количината на уловена риба и да ја доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Концесионерот е должен да определи и видливо да обележи места на кои ќе ги издава дозволите за рекреативен риболов.

Концесионерот смее да издава дозволи за рекреативен риболов само на определените места за издавање дозволи.

Начинот на издавање на дозволите и потребната документација, формата и содржината на образецот за водење евиденција, како и начинот на водење на евиденцијата и доставување на податоците ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 27

Членот 53 се менува и гласи:

„Уплатата на надоместокот за издавање на дозволата од членот 50 став 2 алинеја 1 на овој закон, се врши на следниов начин:

- 70% во Буџетот на Република Македонија и
- 30% на сметка на риболовното здружение чиј член е корисникот (сопственикот) на дозволата.“

Член 28

Во членот 54 ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат:

“Натпреварите во спортски риболов се организираат врз основа на правилата кои ги пропишува федерацијата од членот 80 на овој закон и на нив можат да учествуваат риболовци кои поседуваат спортска легитимација.

Организаторот на натпреварите во спортски риболов е должен да достави план на одржување на натпреварите најмалку 15 дена пред започнувањето на натпреварите до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државниот инспекторат за земјоделство и Агенцијата за млади и спорт.“

Член 29

Во членот 55 ставот 2 се менува и гласи:

“Лица помлади од 15 години можат да вршат рекреативен риболов доколку поседуваат легитимација за рекреативен риболов и само во присуство на полнолетно лице кое поседува дозвола за рекреативен риболов.“

Член 30

Во членот 58 став 5 зборовите: “риболовна вода” се заменуваат со зборот “рибите”.

Член 31

Членот 61 се менува и гласи:

“Аквакултура може да вршат домашни и странски правни лица регистрирани за дејност рибарство и аквакултура, физички лица и научни и/или образовни установи кои се запишани во регистарот на одгледувачи на риби (во натамошниот текст: регистар).”

Член 32

Членот 62 се менува и гласи:

“Регистарот од членот 61 на овој закон се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Во регистарот се запишуваат субјектите од членот 61 на овој закон по претходно доставена пријава до Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство. За запишување во регистарот се издава извод од регистарот на одгледувачи на риби.

Во пријавата од ставот 2 на овој член се наведуваат општите податоци за субјектот, името на водата и локацијата на објектот, општи податоци за објектот (капацитет, видовите риби кои се одгледуваат, системот на одгледување) и начинот на користење на водата. Кон пријавата се доставуваат следниве прилози:

- доказ за регистрација на дејност и
- доказ за сопственост или користење на рибникот, полурибникот, кафезот, оризиштето или други одгледувалишта на риби.

Одгледувачот на риби смее да ги одгледува само оние видови риби кои се наведени во изводот и е обврзан секоја промена да ја пријави во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 15 дена од настанатата промена.

Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот 1 на овој член, како и формата, содржината на образецот на пријавата и изводот ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 33

Членот 63 се менува и гласи:

“Дозволата за аквакултура се издава на субјекти запишани во регистарот од членот 61 на овој закон по претходно поднесено барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Кон барањето задолжително се приложуваат:

- проект за изградба на рибник составен од градежен дел, технологија на производство и финансиски дел (за полурибник се доставува скица на полурибникот со основните топографски, географски и хидрографски карактеристики),
- дозвола за користење на водата,
- одобрение за употреба на градба (не се доставува за кафез, полурибник и оризиште),
- решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина и
- извод од регистар на објекти и оператори со храна.

Формата и содржината на дозволата од ставот 1 на овој член, како и формата на барањето од ставот 2 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 34

Во членот 64 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:

“- доколку престане важноста на некој од прилозите на членот 63 став 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 од овој закон,”.

Член 35

Во членот 65 став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Субјектот се брише од регистарот на одгледувачи на риби и му се одзема дозволата за аквакултура со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, ако:".

Алинејата 3 се менува и гласи:

"- не извести за настанатите промени во предвидениот рок,".

Член 36

Во членот 66 ставот 1 се менува и гласи:

"Одгледувачите на риби се должни изводот и дозволата да ги истакнат на пригодно и видно место на местата каде што се одгледуваат риби."

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Евиденцијата од ставот 2 на овој член се доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до 31 јануари во тековната година за претходната година."

Ставот 3 станува став 4.

Член 37

Во насловот на членот 68 зборот "во" се заменува со зборот "околу", а во членот 68 став 2 зборот "рибникот" се заменува со зборот "кафезот".

Член 38

Во членот 73 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

"Забранет е транспорт на риба во возила, чамци и други превозни средства без поседување на документите од ставот 1 на овој член како доказ за потекло на рибата или без поседување на дозвола за рекреативен риболов, ако рибата што се транспортира е уловена при вршење рекреативен риболов.

Формата и содржината на документот за потеклото на рибата и начинот на неговото издавање и пополнување го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Член 39

Членот 75 се менува и гласи:

"Доколку овластената установа престане да исполнува некој од условите предвидени со членот 74 став 3 на овој закон или не ги извршува работите предвидени со членот 76 на овој закон, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение за одземање на овластувањето.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се поднесе жалба до Комисијата при Владата на Република Македонија за решавање на управни спорови во втор степен од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството."

Член 40

Во членот 76 став 1 по зборот "установа" се додаваат зборовите: "за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство".

Член 41

Во членот 77 став 1 по зборовите: "членот 76" се додаваат зборовите: "алинеи 1 и 2".

Член 42

Членот 78 се менува и гласи:

"По извршување на изборот од членот 77 став 3 на овој закон министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор за извршување на работите кој особено содржи:

- почеток и рок за извршување на работите,
- висина на надоместок и рок на плаќање и
- надзор."

Член 43

Во насловот на членот 80 и во членот 80 зборовите: "Националната федерација на Македонија во спортски риболов" се заменуваат со зборовите: "Македонска риболовна федерација".

Член 44

Членот 82 се менува и гласи:

"Федерацијата ги врши следниве работи:

- заштита на водите и рибите во нив,
 - заштита и унапредување на животната средина,
 - дава помош, соработува и врши контрола на терен во организирањето на спортскиот и рекреативниот риболов на своите членки,
 - издава легитимација за рекреативен риболов,
 - води евиденција за издадени легитимации за рекреативен риболов,
 - водење евиденција и статистика од областа на рекреативниот риболов,
 - организирано јакнење на здруженијата на спортските риболовци и нивна меѓусебна соработка,
 - насочување и координирање во работата на здруженијата на рекреативни и спортски риболовци,
 - соработка со други организации, органи и здруженија,
 - развивање и унапредување на рекреативниот и спортскиот риболов,
 - унапредување на врвното спортување заради презентирање на спортски натпревари на домашен и меѓународен план,
 - омасовување на рекреативниот риболов,
 - издавање брошури и други стручно-информативни материјали,
 - утврдување и реализирање на системот за натпревари во спортски риболов,
 - подготвува програми и спроведува семинари и курсеви за стручно дооспособување на рибочуварите и
 - преку програмата од членот 49 став 5 на овој закон обезбедува техничка помош во висина не поголема од 10% од остварениот приход од членот 49 став 4 алинеја 1 на овој закон за издадените легитимации.
- Федерацијата за извршувањето на работите од програмата од членот 49 став 5 на овој закон доставува извештај до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до 31 јануари од тековната година за минатата година."

Член 45

Во членот 86 став 3 по зборот "вработени" се додаваат зборовите: "или ангажирани".

Во ставот 5 зборот "стаот" се заменува со зборот "ставот".

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

"Легитимацијата престанува да важи кога ќе престане работниот однос или ангажманот на рибочуварот на кој му е издадена.

Рибочуварот треба да ја врати легитимацијата на концесионерот со престанување на работниот однос или ангажманот, а концесионерот до министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од десет дена по престанување на работниот однос или ангажманот на рибочуварот."

Ставовите 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 8, 9, 10 и 11.

Во ставот 9 кој станува став 11 зборот "курсот" се заменува со зборот "испитот".

Член 46

Во членот 87 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"При утврдување на неправилност рибочуварот на риболовната вода во рок од пет дена поднесува пријава и ги доставува привремено одземените риболовни средства до Државниот инспекторат за земјоделство."

Ставот 2 станува став 3.

Член 47

Во членот 88 став 1 зборовите: "или оплодена икра" се заменуваат со зборовите: "и/или порибителен материјал".

Ставот 3 се менува и гласи:

"Во водите и природниот слив на Охридското и Преспанското Езеро и во водите кои на териториите кои припаѓаат на националните паркови не смее да се внесуваат алохтони видови риби и/или порибителен материјал од алохтони видови риби."

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Аквакултура на нови видови риби и риби кои не се утврдени во риболовната основа е дозволена по претходно добиено позитивно мислење од овластената установа од членот 74 на овој закон."

Член 48

Членот 89 се менува и гласи:

"Заради заштита на риболовните води од неконтролирано внесување на нови видови риби и/или порибителен материјал од нови видови риби, забрането е нивно ставање во промет во жива состојба без поседување на одобрение од членот 88 став 1 на овој закон."

Член 49

Во членот 90 ставот 2 се менува и гласи:

"Сите хидротехнички објекти кои го попречуваат нормалното движење на рибите во риболовните води, посебно при миграциите за размножување, треба да имаат инсталирано рибни патеки, превојници или водни лифтови со што ќе се овозможи нивно непречено движење."

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Корисниците на хидротехничките објекти кои го попречуваат нормалното движење во риболовните води за предизвиканата штета плаќаат надоместок за штета или обезбедуваат порибителен материјал за порибување на риболовната вода во висина на надоместокот за направената штета."

Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член се утврдува со отштетниот ценовник од членот 100 на овој закон."

Член 50

Насловот на членот 92 и членот 92 се менуваат и гласат:

"(Дозволени риболовни средства, дозволена големина и количина на уловена риба)

Стопански, рекреативен и спортски риболов се врши со дозволени риболовни средства, а уловените риби се со одредена големина и во дозволена количина.

Бројот на дозволени риболовни средства и дозволената количина на уловената риба се утврдени со риболовната основа за одделна риболовна вода.

Дозволените риболовни средства за спортски риболов се одредени со правилата за вршење спортски риболов од членот 54 став 3 на овој закон.

Дозволените риболовни средства и нивната употреба за вршење стопански и рекреативен риболов од ставот 1 на овој член поблиску ќе ги пропише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Големината на рибите под која не смеат да се ловат за стопански риболов и рекреативен риболов поблиску ќе ја пропише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство."

Член 51

Во членот 93 став 1 алинејата 12 се менува и гласи:

"- ловeње риби со преградување, исцрпување и пренасочување на риболовната вода;"

Член 52

Во членот 94 став 3 бројот "59" се заменува со бројот "58".

Во ставот 4 зборот "издадена" се заменува со зборот "издадено".

Член 53

Насловот на членот 95 и членот 95 се менуваат и гласат:

"(Ограничувања)

Заради заштита на рибите министерот за земјоделство шумарство и водостопанство на предлог на концесионерот и позитивното мислење на овластената институција од членот 74 на овој закон и/или Советот од членот 19 на овој закон може да:

- забрани риболов на одредена риболовна вода,
- забрани риболов на одреден вид риба,
- ограничи или забрани употреба на одредени риболовни средства за одделни видови риба и
- го промени или продолжи периодот за забрана за вршење риболов за време на природниот мрест на рибите на одделни риболовни води."

Член 54

Во членот 100 став 1 по зборот "води" се додаваат зборовите: "попречување на нивното нормално движење".

Член 55

Во членот 102 ставот 2 се менува и гласи:

"Финансиските средства обезбедени согласно со ставот 1 алинеја 1 на овој член претставуваат државна помош во рибарството и аквакултурата и нивната висина ја утврдува Владата на Република Македонија, во рамките на планираните средства во годишната програма од членот 15 на овој закон."

Член 56

По членот 102 се додаваат десет нови члена 102-а, 102-б, 102-в, 102-г, 102-д, 102-е, 102-ж, 102-з и 102-с, кои гласат:

"Член 102-а
(Државна помош)

Државната помош во рибарството и аквакултурата е наменета за остварување на целите од членот 3 на овој закон преку обезбедување финансиска помош за:

- инвестиции во аквакултурата,
- инвестиции во преработка и маркетинг на риби и производи од риби,
- еколошки мерки во аквакултурата,
- јавно здравство и здравствена заштита во рибарството и аквакултурата,
- заштита и развој на водна флора и фауна,
- изградба на риболовни пунктови,
- развој на нови пазари и промотивни кампањи,
- пилот проекти,
- колективни мерки и

- техничка поддршка во рибарството.

Државната помош од ставот 1 алинеја 4 на овој член се доделува согласно со прописите од областа на ветеринарното здравство.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство води евиденција на доделената државна помош од ставот 1 на овој член.

Сите државни органи и единици на локалната самоуправа се должни по службена должност да го известат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за доделената државна помош на субјектите.

Член 102-б

(Инвестиции во аквакултурата)

Државната помош за инвестиции во аквакултурата е наменета за изградба на нови и проширување, реконструкција и модернизација на постојните капацитети за аквакултура во функција на остварување на една или повеќе од следниве цели:

- зголемување на квалитетот на производството,
- диверзификација кон нови производни видови или видови со пазарен потенцијал,
- примена на производни методи кои ги намалуваат негативните ефекти и придонесуваат за заштита на животната средина,
- набавка на опрема наменета за заштита на производството во аквакултурата од штетници и
- подобрување на работните и безбедносните услови на вработените, корисници на помошта од ставот 1 на овој член се правни или физички лица кои поседуваат дозвола за аквакултура.

Висината на помошта е во износ од 50% од вредноста на прифатливите трошоци за инвестициите, а согласно со критериумите и начинот на користење утврдени во годишната програма од членот 15 на овој закон.

Член 102-в

(Инвестиции во преработка и маркетинг на риби и производи од риби)

Државната помош за инвестиции во преработка и маркетинг на риби и производи од риби е наменета за изградба на нови и проширување, реконструкција и модернизација на постојните капацитети за преработка и маркетинг во функција на остварување на една или повеќе од следниве цели:

- подобрување на работните услови,
- подобрување и следење на јавното здравје, хигиенските услови или квалитетот на производите,
- производство на квалитетни производи за нови пазари,
- намалување на негативното влијание кон животната средина,
- подобрување на искористување на помалку познати видови, споредни производи и отпад и
- производство и/или маркетинг на нови производи, примена на нови технологии или развој на иновативни методи за производство.

Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се микро, мали и средни претпријатија.

Висината на помошта е во износ од 50% од вредноста на прифатливите трошоци за инвестициите, а согласно критериумите и начинот на користење утврдени во годишната програма од членот 15 на овој закон.

Член 102-г

(Помош за еколошки мерки во аквакултура)

Државната помош за еколошките мерки во аквакултурата е наменета за надоместок на зголемените трошоци за примена на методи на производство кои придонесуваат за заштита на животната средина, а се во функција на:

- заштита и зачувување на животната средина, природните ресурси, генетскиот потенцијал и зачувување на пределот и традиционалните карактеристики на зоните за аквакултура и
- органско производство во аквакултурата.

Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се правни или физички лица кои поседуваат дозвола за аквакултура.

Висината на надоместокот за реализација на мерките од ставот 1 алинеја 1 на овој член изнесува 100% од дополнителните трошоци за примена на методите со кои се надминуваат утврдените стандарди согласно со закон и се исплаќа за временски период од три години.

Критериумите и начинот на користење на надоместокот се утврдуваат во годишната програма од членот 15 на овој закон.

Корисниците на надоместокот од ставот 1 алинеја 1 на овој член, се обврзани да ги спроведуваат еколошките мерки во период од најмалку три години по годината на исплата на последниот надоместок.

Висината на надоместокот за реализација на мерките од ставот 1 алинеја 2 на овој член се доделува согласно со прописите од областа на органското земјоделско производство.

Член 102-д

(Помош за заштита и развој на водната флора и фауна)

Државната помош за заштита и развој на водната флора и фауна е наменета за финансирање на мерки од јавен интерес од членот 5 алинеи 2 и 3 на овој закон кои се однесуваат на:

- физичка заштита на риболовните води,
- изградба или инсталација на статични или подвижни објекти наменети за заштита и развој на водната флора и фауна,
- рехабилитација на риболовни води, вклучително и мрестилишта и миграциони патишта за миграторните видови или
- зголемување на густината на рибите во риболовните води преку обезбедување на порибителен материјал и порибување на риболовните води.

Мерките од ставот 1 на овој член се реализираат преку овластени установи од областа на рибарството, рибарски и риболовни здруженија и организации на производители, регистрирани репроцентри, единиците на локалната самоуправа и други согласно со одредбите од Законот за рибарство и аквакултура.

Висината на помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 100% од прифатливите трошоци за реализација на мерките.

Критериумите и начинот на користење на надоместокот се утврдуваат во годишната програма од членот 15 на овој закон.

Член 102-ѓ

(Помош за изградба на риболовни пунктови)

Државната помош за изградба на риболовни пунктови е мерка од јавен интерес од членот 5 алинеја 1 на овој закон е наменета за изградба на нови или реконструкција на постојни риболовни пунктови.

Помошта од ставот 1 на овој член за изградба на пунктови е наменета за инвестиции кои се однесуваат на:

- изработка или промена на урбанистички проект за определување на локација за изградба на риболовен пункт,

- изработка на проект за изградба на риболовен пункт,

- набавка на материјали за изградба и

- изведуваче на изградба на риболовен пункт.

Помошта од ставот 1 на овој член е наменета за инвестиции кои се наменети и се однесуваат за реконструкција на постојните риболовни пунктови:

- подобрување на условите за истовар, манипулација, складирање и продажба на рибите од риболовниот пункт,

- обезбедување на довод на вода и електрична енергија,

- набавка на опрема за поправки и одржување на опремата во пунктот и риболовна опрема,

- опремување со компјутери за водење на евиденции,

- подобрување на работните и сигурносните услови и

- складирање и третман на отпадот.

Корисници на помошта од ставот 1 на овој член е единицата на локалната самоуправа.

Висината на помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 100% од прифатливите трошоци за реализација на мерките.

Критериумите и начинот на користење на помошта се утврдуваат во годишната програма од членот 15 на овој закон.

Член 102-е

(Помош за развој на нови пазари и промотивни кампањи)

Државната помош за развој на нови пазари и промотивни кампањи во рибарството и аквакултурата е наменета за финансирање на мерки од јавен интерес кои се однесуваат на:

- спроведување на регионални, национални или меѓудржавни промотивни кампањи за производи од рибарство и аквакултура,

- спроведување на политика за квалитет за производи од рибарство и аквакултура,

- промоција на производи добиени по методи на производство кои имаат мало влијание кон животната средина,

- промоција на производи од рибарство и аквакултура со заштитено географско потекло или традиционална посебност,

- сертификаување на квалитет, вклучително и креирање на етикета и сертификаување на производи уловени или произведени со еколошки методи на производство,

- кампањи за подобрување на имиџот на производителите од рибарство и аквакултура и имиџот на секторот рибарство и

- спроведување на анализи и истражувања на пазарот.

Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се рибарски и риболовни здруженија и организации на производители, овластени установи од областа на рибарството и други научни и/или образовни установи и концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура.

Висината на помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 100% од прифатливите трошоци за реализација на мерките.

Критериумите и начинот на користење на надоместокот се утврдуваат во годишната програма од членот 15 на овој закон.

Член 102-ж (Помош за пилот проекти)

Државната помош за пилот проекти е наменета за добивање и дисеминација/промоција на технолошки новитети и сознанија.

Пилот проектите од ставот 1 на овој член се апликативни и се наменети за испитување на:

- техничката и економска одржливост на иновативната технологија за целите на добивање и проширување на знаењето за тестираната технологија и

- алтернативни техники за управување со риби.

Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се овластени институции од областа на рибарството, научни и/или образовни установи од областа на рибарството, рибарски и риболовни здруженија, организации на производителите концесионери на рибите и вршителите на аквакултура.

Доколку пилот проектите од ставот 1 на овој член ги реализираат рибарски и риболовни здруженија и организации на производители, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура, задолжително содржат соодветна научна верификација за целите на остварување на значителни резултати.

Резултатите од пилот проектите финансирани од помошта од ставот 1 на овој член задолжително се публикуваат во технички извештаи достапни за јавноста.

Помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 100% од трошоците за реализација на мерките.

Критериумите и начинот на користење на надоместокот се утврдуваат во годишната програма од членот 15 на овој закон.

Член 102-з (Помош за колективни мерки)

Државната помош за колективни мерки во рибарството и аквакултурата е наменета за финансирање на мерки од јавен интерес кои се однесуваат на:

- подобро управување и зачувување на природните ресурси,

- отстранување на мрежи и останат рибарски алат од дното на риболовните води,

- подобрување на работни услови и безбедност,

- развој, реструктурирање и подобрување на аквакултурно производство во зоните предвидени за аквакултура,

- унапредување на професионални вештини и развој на нови методи и начини на обука и

- промоција на соработка меѓу науката и концесионерите и производителите на риби.

Корисници на помошта од ставот 1 на овој член се рибарски и риболовни здруженија, организации на производители и концесионерите на риби и вршители на аквакултура за остварување на заеднички интерес.

Помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 100% од трошоците за реализација на мерките.

Критериумите и начинот на користење на надоместокот се утврдуваат во годишната програма од членот 15 на овој закон.

Член 102-и (Помош за техничка поддршка во рибарството)

Државната помош за техничка поддршка во рибарството и аквакултурата е наменета за финансирање на мерки од јавен интерес кои се однесуваат на подготвителни, административни и технички активности и активности за следење, проценка и ревизија, неопходни за спроведување на овој закон.

Мерките на техничка поддршка од ставот 1 на овој член се однесуваат на:

- подготовка на риболовните основи и плановите за управување со рибите, за целите на процена на финансиските импликации и влијанието врз животната средина,
- процени, стручни извештаи, статистики и студии во врска со реализацијата на годишната програма од членот 15 на овој закон,
- информативни мерки насочени кон корисниците на годишната програма од членот 15 на овој закон и општата јавност,
- мерки за размена на информации, зголемување на соработката и подигнување на свеста во државата и
- воспоставување, поврзување и работа на информатички системи за управување, следење, инспекција и процена.

Висината на помошта од ставот 1 на овој член на годишно ниво нема да надминува 5% од вкупниот износ на годишната програма од членот 15 на овој закон.

Помошта од ставот 1 на овој член е во висина од 100% од трошоците за реализација на мерките.

Критериумите и начинот на користење на надоместокот се утврдуваат во годишната програма од членот 15 на овој закон.“

Член 57

Во насловот на Главата X и во членот 103 зборовите: “и посебно заштитените води” се бришат.

Член 58

Насловот на членот 104 и членот 104 се менуваат и гласат:

“(Порибување)

Порибувањето на риболовните води се врши со порибителен материјал проследен со соодветен документ како доказ за потеклото на рибата и соодветен документ за здравствена исправност согласно со прописите од областа на ветеринарното здравство.

Порибувањето на риболовните подрачја и зони го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку регистрираните репроцентри од членот 105 на овој закон во присуство на надлежниот орган за инспекциски надзор и претставник на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а порибувањето на риболовните ревири и рекреативните зони го врши концесионерот во присуство на надлежниот орган за инспекциски надзор, претставник на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и овластената установа од членот 74 на овој закон и за истото се изготвува записник.

Формата и содржината на документот за потеклото на порибителниот материјал и начинот на неговото издавање и пополнување ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 59

Во членот 105 став 1 по зборот “мрест” зборот “на” се заменува со зборовите: “и порибува риболовни води со“.

Во ставот 3 алинеја 1 зборовите: “или договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството” се бришат.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

“Репроцентарот може да формира матично јато од определени автохтони видови риби за производство на порибителен материјал. Порибителниот материјал од матичните јата на автохтоните видови риби може да се употреби и за насадување на рибници кои се запишани

во Регистарот на одгледувачи на риба по претходно добиено одобрение од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.”

Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.

Член 60

Во членот 106 став 2 алинејата 2 се менува и гласи: “- има објекти за чување на матици, објекти и опрема за инкубирање на оплодената икра, објекти за чување на личинките и подмладокот и соодветна опрема за изведување на мрест.”.

Ставот 5 се менува и гласи:

“Во случај кога правното лице од ставот 1 на овој член престане да исполнува некој од условите од ставот 2 на овој член или дозволата за аквакултура престанала да важи или истата е одземена, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение за одземање на дозволата за производство на порибителен материјал.”

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

“Порибителниот материјал од ставот 1 на овој член треба да е проследен со образец за потеклото на порибителниот материјал од членот 104 став 3 на овој закон и соодветен документ за здравствена исправност согласно со прописите од областа на ветеринарното здравство.”

Ставот 7 станува став 8.

Член 61

Во членот 108 алинеја 12 зборовите: “по утврдување на здравствената исправност на рибите” се заменуваат со зборовите: “и одземање на рибите и порибителниот материјал пуштени во промет без соодветни придружни документи”.

Член 62

Членот 110 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:

- 1) врши стопански риболов надвор од објектот Далјан - Струга (член 24 став 2);
- 2) врши стопански риболов спротивно на риболовната основа, одобрениот годишен план и склучениот договор за концесија (член 25 став 2);
- 3) не плаќа надоместок за стопански риболов и рекреативен риболов (членови 25 став 3 и 46 став 1);
- 4) не ги спроведува мерките предвидени со риболовната основа и годишниот план (членови 31 став 1 и 47 став 1);
- 5) не плаќа надоместок во предвидениот рок утврден во договорот за концесија (член 31 став 1);
- 6) врши стопански риболов спротивно на членот 36 став 1 од овој закон;
- 7) пловните објекти не се регистрирани и видливо обележани и рибарскиот алат не е пломбиран и евидентиран (член 38 став 1);
- 8) издава легитимации со повисок надоместок од предвидениот (член 49 став 3);
- 9) издава дозволи за рекреативен риболов на лице кое не поседува легитимација за рекреативен риболов (член 50 став 3);
- 10) врши мелиоративен и селективен риболов без одобрение (член 57 став 1);
- 11) врши риболов за научно-истражувачки цели без одобрение (член 58 став 1);
- 12) врши стопански риболов на води од подрачјата на националните паркови (член 59 став 2);
- 13) врши аквакултура, а не е запишан во регистар на одгледувачи на риба (член 61);

14) одгледува риби кои не се впишани во изводот и дозволата (членови 62 став 4 и 67);

15) лови риба и врши други активности во обележаниот појас околу кафезот (член 68 став 1);

16) не го обележи појасот околу кафезот или го обележи на оддалеченост поголема од предвидената (член 68 став 2);

17) врши промет на риба од недозволените места (член 70 став 1);

18) не користи пункт за организирање на стопански риболов на риболовните подрачја и риболовните зони (член 72 став 1);

19) не издава пропратни документи (член 73 став 1);

20) врши транспорт на риба без соодветна документација (член 73 став 2);

21) врши риболов на риболовни води забранети за вршење риболов (член 85 став 1);

22) не врши заштита на рибите (член 86 став 2);

23) внесува нови видови риби и/или порибителен материјал од нови видови риби без одобрение (член 88 став 1);

24) внесува нови видови риби и/или порибителен материјал од алохтони видови риби во водите и природниот слив на риболовното подрачје на Охридското и Преспанското Езеро и во водите на териториите кои припаѓаат на националните паркови (член 88 став 3);

25) врши аквакултура на нови видови риби и риби кои не се утврдени во риболовната основа без претходно добиено позитивно мислење (член 88 став 4);

26) става во промет нови видови риби и/или порибителен материјал во жива состојба без одобрение (член 89);

27) врши риболов во природни плодишта (член 91 став 2);

28) врши стопански риболов со риболовни средства во поголем број од дозволените во риболовната основа (член 92 став 2);

29) стопанисува со рибите за кои нема изработено риболовна основа, стопанисува без одобрение на годишниот план, лови риби за време на мрестењето на рибите или за време на ловостоп, лови риби во риболовни води кои се времено или трајно забранети за риболов, лови риби под одредена големина и над дозволена количина, лови риби со разни видови мрежи без дозвола за стопански риболов или со други риболовни средства забранети за вршење риболов, како и со огнено оружје, експлозивни или хемиски и други средства со кои се повредуваат, убиваат, трујат или зашметуваат рибите, врши електрориболов, ја загадува риболовната вода со штетни и опасни материи кои можат да го изменат или влошат постојниот квалитет на риболовната вода или дел од истата и на тој начин да се загрозат рибите и другите животински или растителни организми, лови риби со преградување, исцрпување или пренасочување на риболовната вода, лови риби во променет режим и квалитет на водите, лови ретки и проредни видови риби на одделни делови или на сите риболовни води и се движи или задржува во непосредна близина на риболовните води со носење мрежа, експлозив или други забранети риболовни средства (член 93);

30) поседува, набавува или врши продажба на мрежи, а не е концесионер на риби (член 94 ставови 1, 2 и 3);

31) врши риболов спротивно на ограничувањата (член 95) и

32) врши промет на порибителен материјал без поседување дозвола (член 106 став 1).

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.

На правното лице покрај глобата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење одделна дејност во траење од шест месеци до една година.

На одговорното лице во правното лице покрај глобата од ставот 2 на овој член ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија или должност во траење од една до пет години од ставот 1 на овој член."

Член 63

Членот 111 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 2.000 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) во определениот рок не поднесе годишен план за стопанисување со рибите и годишен извештај за реализација на годишниот план (членови 17 став 4 и 18 став 1);

2) не води евиденција и не доставува податоци во предвидениот рок (член 33 ставови 1 и 3);

3) не ја врати легитимацијата до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во предвидениот рок (член 36 став 6);

4) го наменува приходот спротивно на членот 49 став 4 од овој закон;

5) издава државни дозволи без доставен доказ за уплатени средства (член 52 став 2);

6) издава дозволи за рекреативен риболов на риболовни води за кои нема концесија (член 52 став 4);

7) не води и не доставува евиденција за бројот на издадени дозволи и евиденција за уловената риба (член 52 став 5);

8) не определи и видливо обележи места на кои ќе се издаваат дозволи (член 52 став 6);

9) издава дозволи за рекреативен риболов надвор од обележаните места (член 52 став 7);

10) организира натпревари во спортски риболов на патеки кои не се определени од концесионерот и спротивно на правилата (член 54 ставови 2 и 3);

11) издава дозволи на лица под 15 години (член 55 став 1);

12) не поднесе извештај за извршениот риболов во рок утврден во одобрението (член 57 став 4);

13) не плати надоместок во висина од 20% од уловената риба (член 57 став 5);

14) не поднесе извештај за извршениот риболов (член 58 став 6);

15) не пријави промена во предвидениот рок (член 62 став 4);

16) изводот и дозволата за аквакултура не ги истакне на видно место и не води и доставува евиденција во предвидениот рок (член 66 ставови 1 и 2);

17) го обележи појасот околу кафезот спротивно од предвиденото (член 68 став 3);

18) става риба во промет која не исполнува услови по квалитет, големина и тежина (член 70 став 3);

19) не ги извршува работите и не доставува извештај за извршувањето на работите во предвидениот рок (член 82 став 2);

20) нема издадено легитимација за рибочувар (член 86 став 3);

21) не ја врати легитимацијата за рибочувар во предвидениот рок (член 86 став 8);

22) внесува одобрени нови видови риби без соодветен документ (член 88 став 2);

23) врши порибување без соодветен документ и без присуство на надлежни органи (член 104 ставови 1 и 2);

24) формира матично јато без одобрение (член 105 став 4) и

25) не издава документ како доказ за потекло на порибителен материјал (член 106 став 7).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршокот од ставот 1 на овој член.“

Член 64

По членот 111 се додава нов член 111-а, кој гласи:

“Член 111-а (Глоба на самото место)

Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече на самото место на одговорното лице во првното лице за прекршок, ако:

1) во определениот рок не поднесе годишен план за стопанисување со рибите и годишен извештај за реализација на годишниот план (членови 17 став 4 и 18 став 1);

2) не ги спроведува мерките предвидени со риболовната основа и годишниот план (членови 31 став 1 и 47 став 1);

3) не плаќа надоместок во предвидениот рок утврден во договорот за концесија (член 31 став 1);

4) го наменува приходот спротивно на членот 49 став 4 од овој закон;

5) не пријави промена во предвидениот рок (член 62 став 4);

6) не го обележи појасот околу кафезот на оддалеченост поголема од предвидената или на пропишаниот начин (член 68 став 2);

7) врши промет на риба која не исполнува услови (член 70 став 3);

8) не користи пункт за организирање на стопански риболов на риболовните подрачја и риболовните зони (член 72 став 1);

9) не издава пропатни документи (член 73 став 1);

10) става во промет нови видови риби и/или порибителен материјал во жива состојба без одобрение (член 89);

11) врши стопански риболов со риболовни средства во поголем број од дозволените во риболовната основа (член 92 став 2);

12) издава дозвола за рекреативен риболов на лице кое не поседува легитимација (член 50 став 4) и

13) не води и не доставува евиденција за број на издадени дозволи и евиденција за уловената риба (член 50 став 7).

Член 65

Членот 112 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

1) врши стопански риболов без легитимација за стопански риболов (член 36 став 1);

2) не ја врати легитимацијата по престанување на работниот однос (член 36 став 6);

3) врши стопански риболов спротивно на членот 37 од овој закон;

4) врши рекреативен и спортски риболов заради стекнување на приходи (член 48);

5) врши рекреативен риболов без легитимација и дозвола (членови 49 став 1 и 50 став 1);

6) врши рекреативен и спортски риболов во определениите рекреативни зони на водите од подрачјата на националните паркови (член 59 став 3);

7) врши аквакултура, а не е запишан во регистарот на одгледувачи на риба (член 61);

8) одгледува риби кои не се впишани во изводот и дозволата (членови 62 став 4 и 67);

9) лови риба и врши други активности во обележаниот појас околу кафезот (член 68 став 1);

10) не го обележи појасот околу кафезот или го обележи на оддалеченост поголема од предвидената (член 68 став 2);

11) лови риба без одобрение на сопственикот (член 69);

12) врши промет на риба од недозволените места (член 70 став 1);

13) не издава придружни документи (член 73 став 1);

14) врши транспорт на риба без соодветна документација (член 73 став 2);

15) врши риболов на риболовни води забранети за вршење риболов (член 85 став 1);

16) не ја врати легитимацијата за рибочувар во предвидениот рок (член 86 став 8);

17) внесува нови видови риби и/или порибителен материјал од нови видови риби без одобрение (член 88 став 1);

18) внесува нови видови риби и/или порибителен материјал од алохтони видови риби во водите и природниот слив на риболовното подрачје на Дојранското, Охридското и Преспанското Езеро и во водите на териториите кои припаѓаат на националните паркови (член 88 став 3);

19) врши аквакултура на нови видови риби и риби кои не се утврдени во риболовната основа без претходно добиено позитивно мислење (член 88 став 4);

20) става во промет нови видови риби и/или порибителен материјал во жива состојба без одобрение (член 89);

21) врши риболов во природни плодишта (член 91 став 2);

22) стопанисува со рибите за кои нема изработено риболовна основа, стопанисува без одобрение на годишниот план, лови риби за време на мрестењето на рибите или за време на ловостој, лови риби во риболовни води кои се времено или трајно забранети за риболов, лови риби под одредена големина и над дозволената количина, лови риби со разни видови мрежи без дозвола за стопански риболов или со други риболовни средства забранети за вршење риболов, како и со огнено оружје, експлозиви или хемиски и други средства со кои се повредуваат, убиваат, трујат или зашметуваат рибите, врши електрориболов, ја загадува риболовната вода со штетни и опасни материји кои можат да го изменат или влошат постојниот квалитет на риболовната вода или дел од истата и на тој начин да се загрозат рибите и другите животински или растителни организми, лови риби со преградување, исцрпување или пренасочување на риболовната вода, лови риби во променет режим и квалитет на водите, лови ретки и проредни видови риби на одделни делови или на сите риболовни води и се движи или задржува во непосредна близина на риболовните води со носење мрежа, експлозив или други забранети риболовни средства (член 93);

23) поседува, набавува или врши продажба на мрежи а не е запишан во регистарот на одгледувачи на риби (член 94 ставови 1, 2 и 3);

24) врши риболов спротивно на ограничувањата од членот 95 на овој закон;

25) одбие да се легитимира и да покаже дозвола пред овластените органи (членови 87 став 1 и 109) и

26) врши промет на порибителен материјал без поседување дозвола (член 106 став 1).

Член 66

Членот 113 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

1) не носи легитимација за стопански риболов (член 36 став 4);

2) врши рекреативен риболов надвор од риболовните ревири и определени рекреативни зони (член 40 став 1);

3) врши рекреативен риболов, а не носи легитимација и дозвола за рекреативен риболов (член 50 став 5);

4) не води евиденција за уловената риба и не ја доставува до концесионерот (член 50 став 5);

5) не пријави промена во предвидениот рок (член 62 став 4);

6) изводот и дозволата за аквакултура не ги истакне на видно место и не води и доставува евиденција во предвидениот рок (член 66 ставови 1 и 2);

7) го обележи појасот околу кафезот спротивно од предвиденото (член 68 став 3);

8) става риба во промет која не исполнува услови по квалитет, големина и тежина (член 70 став 3);

9) се движи или се задржува во непосредна близина на риболните води со рибарски прибор, а не поседува дозвола за рекреативен риболов (член 93) и

10) не издава соодветен документ како доказ за потекло (член 106 став 7).

Член 67

По членот 113 се додава нов член 113-а, кој гласи:

“Член 113-а

(Глоба на самото место)

Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе се изрече на самото место на одговорното лице во правното лице за прекршок, ако:

1) не носи легитимација за стопански риболов (член 36 став 3);

2) изводот и дозволата за аквакултура не ги истакне на видно место и не води и доставува евиденција во предвидениот рок (член 66 ставови 1 и 2);

3) врши рекреативен риболов а не носи легитимација и дозвола за рекреативен риболов (член 50 став 5);

4) не води евиденција за уловената риба и не ја доставува до концесионерот (член 50 став 5) и

5) се движи или се задржува во непосредна близина на риболовните води со рибарски прибор, а не поседува дозвола за рекреативен риболов (член 93).“

Член 68

Во членот 114 по зборот улов се додаваат зборовите: “рибата и порибителниот материјал пуштени во промет, како и материјалната корист остварена со незаконски риболов”.

Член 69

Насловот на членот 115 и членот 115 се менуваат и гласат:

“(Прекршочна постапка и постапка за порамнување)

Прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон ќе се води пред надлежен суд.

Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, за прекршоците од членовите 110, 111, 112 и 113 на овој закон државниот инспектор за земјоделство спроведува постапка на порамнување согласно со членот 29 од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство.”

Член 70

Легитимациите и дозволите издадени согласно со одредбите од членовите 49 и 52 на Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008) ќе важат до 31 декември 2010 година.

Член 71

Се овластува Законодаво-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст од Законот за рибарство и аквакултура.

Член 72

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E
LIGJIT PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURE**

Neni 1

Në Ligjin për peshkatari dhe akuakulture (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 7/2008), neni 1 ndryshohet si vijon:

“Me kete ligj rregullohen menaxhimi, ekonomizimi dhe akuakultura e peshqve, mbrojtja e tyre dhe leshimi në qarkullim, prodhimtaria e materialit për popullimin e peshqve dhe popullimi i peshqve në ujerat e Republikës së Maqedonisë, institucionet, bashkimi dhe financimi, si dhe ceshtje tjera me rendesi nga sfera e peshkatarise dhe akuakultures.”

Neni 2

Në nenin 2 pas pikes 3 shtohet pike e re 3-a, si vijon:

“3-a **Breg** është kufiri natyror i formuar ndermjet ujit për peshkim dhe tokes;”.

Në piken 10 fjala “dendesite” zevendesohet me fjalen “dendesite”

Në piken 19 fjalet: “objekt për pllenimin e peshqve” zevendesohen me fjalet: “platforme për”.

Në piken 23 pas fjaleve: “brezi i ri” fjala “është” shlyhet.

Në piken 25 fjala “rekreative” zevendesohet me fjalet: “rekreativ dhe”.

Pika 34 ndryshohet si vijon:

“**Materiali për popullimin e peshqve** janë ikra e pllenuar, larvat, peshqit e rinj dhe matkat të cilat rrjedhin nga qendra e regjistruar e riprodhimit dhe nga peshkorja e regjistruar për prodhimin e materialit për popullimin e peshqve të dedikuar për qarkullim;”.

Në piken 35 fjala “peshkatarie” zevendesohet me fjalen “peshkimit”.

Pika 37 ndryshohet si vijon:

“**Orizore** është arë e orizit në të cilën si dege dytesore mund të kultivohen peshq;”.

Pika 38 ndryshohet si vijon:

“**Peshkim rekreativ** është peshkimi me pajisje të lejuar për peshkim dhe pajisje, për rekreacion;”.

Pika 39 ndryshohet si vijon:

“**Peshkatar rekreativ** është personi i cili peshkon me vegla dhe pajisje të lejuar peshkimi dhe posedon legjitimacion dhe leje për peshkim rekreativ;”.

Pika 42 ndryshohet si vijon:

“**Peshkatar** është peshkatari afarist i punësuar te personi juridik-koncesionar i peshqve për peshkim afarist;”.

Pika 43 zevendesohet si vijon:

“**Vegel e peshkatarise** janë mjetet për peshkim të lejuara për kryerjen e peshkimit afarist;”.

Pika 44 ndryshohet si vijon:

"Shoqata të peshkatoreve janë të gjitha format e bashkimit të koncesionareve të peshqve për peshkim afarist, të themeluara për prezantim të perbashket para organeve kompetente, organizimin e peshkimit dhe leshimin e peshqve në qarkullim, të regjistruara në regjistrin e koncesionareve;"

Pika 45 ndryshohet, si vijon:

"Regjistri i koncesionareve është evidenca e shoqatave të peshkatoreve dhe peshkimit, të cilave u është dhene koncesioni i peshqve nga rajonet e peshkimit rajonet e peshkatarise, basenet e peshkimit dhe zonat rekreative, që udhëhiqet në Ministrinë e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave;"

Pika 46 ndryshohet si vijon:

"Peshkore është objekti për akuakulture i cili mundet sipas nevojës të zbrazet dhe të mbushet me ujë, e varesisht nga menyra e shfrytëzimit të ujit peshkoret mund të jene peshkore me sistem të mbyllur të kultivimit dhe peshkore me sistem të hapur të kultivimit;"

Në piken 47 fjalet: "pajisje dhe vegël e lejuar për peshkim" zëvendësohen me fjalet: "mjete të lejuara për peshkim".

Në piken 48 fjalet: "(shkopi, gripi, mekanizmi, peri)" shlyhen.

Pika 53 ndryshohet si vijon:

"Shoqatat e peshkimit janë të gjitha format e bashkimit të koncesionareve të peshqve për organizimin e peshkimit rekreativ, të regjistruara në regjistrin për koncesionare;"

Pika 58 ndryshohet si vijon:

"Peshkatari sportive është peshkimi i organizuar me pajisje dhe vegla të lejuara, në kuader të garave të organizuara nga ana e shoqatave dhe federates së peshkimit;"

Pika 59 ndryshohet si vijon:

"Peshkatar sportiv është personi i cili posedon legjitimacion sportiv të leshuar nga Federata Maqedonase e Peshkimit dhe merr pjesë në garat e organizuara për peshkim sportiv;"

Në piken 60 fjalet: "apo ndryshim" zëvendësohen me fjalet: "dhe/ose blerje".

Në piken 62 fjalet "Sotal" zëvendësohen me fjalet "Total".

Pika 63 ndryshohet si vijon:

"Pre është sasia e plote e gjuajtur e peshqve gjatë peshkimit;"

Në piken 64 fjalet: "gjatesia nuk i tejkalon 12" zëvendësohen me fjalet: "gjatesia maksimale është 15".

Neni 3

Në nenin 3 paragrafi 1 alineja 2 fjalet: "rekreativ-sportiv" zëvendësohen me fjalet: "rekreativ dhe sportiv".

Neni 4

Në nenin 7 fjalet: "dhe shtazet tjera ujore" shlyhen dhe pas fjales "tjera" shtohet fjala "ujore".

Neni 5

Në nenin 14 paragrafi 2 pas alineje 3 shtohet alineja 4, si vijon:

"-investime në akuakulture;"

Neni 6

Në nenin 15 fjalet: "me masa për perparimin e" zëvendësohen me fjalet: "për perkrahje financiare në".

Neni 7

Në nenin 16 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Për çdo ujë të peshkimit në të cilin kryhet peshkim perpunohet baza e peshkimit."

Në paragrafin 4 fjala "drejtperdrejt" shlyhet.

Në paragrafin 5 alineja 5 fjalet: "gjuajtje e plote" zëvendësohen me fjalet "gjuajtje".

Në paragrafin 5 alineja 10 pas fjalet "të" shtohen fjalet "peshqit në".

Në paragrafin 5 alineja 12 pas fjales "zona" presja zëvendësohet me lidhezen "dhe".

Në paragrafin 6 fjalet: "dhe e shpall në së paku një gazete publike" shlyhen.

Pas paragrafit 7 shtohet paragrafi i ri 8, si vijon:

"Baza e peshkimit shpallet në "Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonisë."

Neni 8

Në nenin 17 paragrafi 2 fjalet: "nga neni 74 i këtij ligji" zëvendësohen me fjalet: " - perpunues i bazës së peshkimit për ujë e caktuar të peshkimit".

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Planin vjetor e miraton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave. Koncesionari kërkesen për mendim e dorezon në institucionin e autorizuar nga paragrafi 2 i këtij neni, më së voni deri më 15 shtator në vitin vijues për vitin e ardhshëm kalendarik."

Paragrafi 7 shlyhet.

Paragrafi 8 behet paragraf 7.

Neni 9

Neni 19 ndryshohet si vijon:

"Keshilli për peshkatari dhe akuakulture (në tekstin e mëtejshëm: Keshilli) është trup profesional keshilldhenes i ministrit të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, në sferën e afarizmit me peshq dhe akuakulture.

Keshilli jep keshilla profesionale dhe mendime në këto sfera dhe atë për:

- projekt - versionet e bazave të peshkimit,
- planet dhe raportet vjetore.
- masat e planifikuar në programin për perkrahje financiare në peshkatari dhe akuakulture,
- projektet zhvillimore dhe të tjera,
- propozim - planet për popullimin e peshqve,
- dispozitat të cilat miratohen në bazë të këtij ligji,
- propozimet për programet zhvillimore afatgjate,
- për propozimet për vendosjen e llojeve të peshqve jo-autoktone dhe
- keshilla dhe mendime tjera profesionale nga sfera e peshkatarise dhe akuakultures."

Neni 10

Titulli i nenit 20 dhe neni 20 ndryshohen si vijojne:

"(Perberja dhe menyra e punës së Keshillit)

Keshilli është i perbere nga 7 anetare dhe atë nga:

- Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave - dy anetare,
 - Ministria e Mjedisit Jetesor dhe Planifikimit Hapësiror - një anetar,
 - institucionet publike shkencore dhe arsimore - një anetar,
 - shoqatat dhe asociacionet të kryerësve të peshkimit afarist dhe akuakulture - dy anetare dhe
 - Federata Maqedonise e Peshkimit - një anetar.
- Anetaret e Keshillit i propozojnë institucionet dhe organizatat nga paragrafi 1 i këtij neni, ndërsa i emeron ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, me aktvendim për periudhën prej katër vitesh me mundësi për emërim të serishëm.

Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, e konvokon mbledhjen konstituive, në të cilën anetaret e emëruar e zgjedhin kryetarin dhe zëvendësin e tij nga anetaret e Keshillit.

Keshilli miraton rregullore për punë, me të cilin përcaktohet menyra e punës së Keshillit.

Mjetet për kompensim të punes së anetareve të Keshilit, sigurohen nga programi vjetor nga neni 15 i ketij ligji.”

Neni 11

Në nenin 24 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Peshkimi afarist kryhet në rajonet dhe zonat e peshkimit, në kushte të percaktuara me kete ligj.”

Neni 12

Në nenin 25 paragrafi 2, ndryshohet si vijon:
“Peshkimi afarist kryhet në pajtim me bazen e peshkimit, planin e miratuar vjetor dhe marreveshjen e lidhur për koncesion për ujën e vecante të peshkimit.”

Neni 13

Në nenin 35 paragrafi 1 fjalet: “edhe fizike vendas” fshihen.

Në paragrafi 2 fjala “dy” zevendesohet me fjalën “gjashte”.

Neni 14

Neni 36 ndryshohet si vijon:
“Koncesionari i peshqve peshkimin afarist e kryen nepermjet peshkatoreve të punesuar, të cilet posedojne legjitimacion për peshkim afarist.

Legjitimacionin nga paragrafi 1 i ketij neni, e leshon Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave, nepermjet koncesionarit të peshqve në baze të certifikates së marre për provimin e dhene.

Provimi për marrjen e certifikates për kryerjen e peshkimit afarist, jepet para komisionit të formuar nga ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave, në pajtim me programin për dhenien e provimit.

Peshkatoret jane të obliguar që gjate peshkimit ta mbajne legjitimacionin nga paragrafi 1 i ketij neni.

Legjitimacioni pushon të vlej, kur do të pushoje marredhenia e punes e peshkatoreve të cileve u eshte leshuar.

Peshkatoret duhet t’ia kthejne legjitimacionin koncesionarit me shuarjen e marredhenies së punes, ndersa koncesionari Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave, në afat prej 10 ditesh pas shuarjes së marredhenies së punes së peshkatoreve.

Permbajtjen e programit për dhenien e provimit, formen dhe permbajtjen e formularit të legjitimacionit për peshkim afarist dhe menyren e leshimit, formen dhe permbajtjen e certifikates si dhe harxhimet për marrjen e certifikates, i percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave.

Harxhimet nga paragrafi 8 i ketij neni, jane në lartesi të harxhimeve të kryera reale, për mbajtjen e provimit dhe pergatitjen e certifikates dhe jane në llogari të kandidatit që e jep provimin.”

Neni 15

Neni 37 ndryshohet si vijon:
“Peshkatoret të cilet posedojne legjitimacion për peshkim afarist, guxojne të kryejne peshkim në rajone të peshkimit apo në zonat e peshkimit, për të cilat eshte leshuar legjitimacioni dhe me vegla dhe pajisje të lejuara të peshkimit, të percaktuara në bazen e peshkimit dhe të shenuar në legjitimacion.”

Neni 16

Në titullin e nenit 38 dhe në nenin 38 paragrafi 1 fjala “peshkimit” zevendesohet me fjalën “peshkatari”.

Në paragrafin 2 fjala “peshkimit” zevendesohet me fjalën “peshkatari”.

Neni 17

Në nenin 41 paragrafi 1 fjalet: “zonat e peshkimit” zevendesohen me fjalet: “zona e rekreacionit”.

Neni 18

Neni 42 ndryshet si vijon:

“Peshqit nga basenet e peshkimit dhe zonat rekreative jepen në koncesion për organizimin e peshkimit rekreativ në baze të konkursit publik në menyren dhe në kushtet e percaktuara me kete ligj.

Vendimin për shpalljen dhe kushtet e konkursit publik për organizimin e peshkimit rekreativ, i miraton Qeveria e Republikës së Maqedonise me propozim të ministrit të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave.

Konkursi publik nga paragrafi 2 i ketij neni, në vecanti i permban:

- percaktimin e basenit të peshkimit apo zones rekreative për të cilat ndahet koncesioni,
- kushtet të cilat koncesionari doemos duhet t’i plotesoje,
- kriteret për zgjedhje të koncesionarit,
- kohezgjatjen e koncesionit,
- menyren e ndarjes së koncesionit,
- shumen, menyren dhe dinamiken e pageses së kompensimit për koncesion dhe
- dispozitat tjera të nevojshme për realizimin e koncesionit.

Proceduren për konkurs publik nga paragrafi 1 i ketij neni, e zbaton komisioni i formuar në pajtim me nenin 26 paragrafi 4 të ketij ligji.”

Neni 19

Neni 43 ndryshohet si vijon:

“Shoqatat e peshkimit nga neni 41 paragrafi 1 të ketij ligji, të cilat marrin pjese në konkursin publik, duhet t’i plotesojne kushtet vijuese:

- të kene minimum 50 anetare,
- të kene së paku një të punesuar apo rojtar të angazhuar të peshqve dhe
- të kene të nenshkruar marreveshje për popullimin e peshqve me qender të regjistruar riprodhimi.

Kryeresit e veprimtarise nga neni 41 paragrafi 2 të ketij ligji, të cilet marrin pjese në konkursin publik, nuk duhet ta plotesojne kushtin nga paragrafi 1 alineja 1 të ketij neni, e krahas kushteve nga paragrafi 1 alinete 2 dhe 3 të ketij neni, duhet të dorezojne edhe mendim pozitiv për organizimin e peshkimit rekreativ në basenin e peshkimit dhe zonat rekreative, të leshuar nga njesite e vetadministrimit lokal në rajonin e të cilave gjenden.”

Neni 20

Neni 45 ndryshohet si vijon:

“Në baze të konkursit publik të realizuar nga neni 42 i ketij Ligji, Qeveria e Republika e Maqedonise merr vendim për ndarjen e koncesionit.

Në baze të vendimit nga paragrafi 1 i ketij neni, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave, e nenshkruan marreveshjen për koncesion.

Si fillim i koncesionit vleresohet afati i percaktuar në marreveshjen nga paragrafi 2 i ketij neni.

Peshqit nga basenet e peshkimit dhe zonat rekreative për organizimin e peshkimit rekreativ, jepen në koncesion për periudhen prej gjashte vjetesh.”

Neni 21

Në nenin 46 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

Kompensimi për koncesionin për peshkim rekreativ, eshte 10% prej kompensimit të arketuar për lejet e pergjithshme të leshuara në nivel vjetor.”

Neni 22

Në nenin 47 paragrafi 1 alineja 2, ndryshohet si vijon:

“- nuk paguan kompensim në pajtim me nenin 46 të ketij ligji.”

Alineja 3 shlyhet.

Neni 23

Neni 49 ndryshohet si vijon:

"Peshkim rekreativ mund të kryejë personi i cili posedon legjitimacion për peshkim rekreativ.

Legjitimacionin nga paragrafi 1 i këtij neni, e leshon Federata nga neni 80 i këtij ligji, me kohezgjatje prej një viti kalendarik dhe vazhdohet për çdo vit të ardhshëm.

Varesisht nga shpenzimet reale të nevojshme për punimin e legjitimacionit me propozimin e Federates, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, e percakton kompensimin e leshimit dhe/ose vazhdimin të tij.

Të ardhurat e realizuara në nivel vjetor nga leshimi i legjitimacioneve, Federata i dedikon për:

- 70% për realizimin e punëve nga neni 82 i këtij ligji dhe

- 30% nga Buxheti i Republikës së Maqedonise, të paguara më së voni deri më 31 dhjetor për vitin rrjedhes.

Federata hyrjet e kryera nga paragrafi 4 alineja 1 të këtij neni, i realizon sipas programit të parashtruar dhe të miratuar për realizimin e punëve nga neni 82 i këtij ligji.

Me Programin nga paragrafi 5 i këtij neni, Federata parashtron edhe deshmë me shkrim për mjetet e paguara në Buxhetin e Republikës së Maqedonise, nga paragrafi 4 alineja 2 të këtij neni.

Programin nga paragrafi 5 i këtij neni, Federata e dorezon në Ministrinë e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, më së voni deri më 15 janar në vitin rrjedhes dhe i njejti së paku i permban aktivitetet e planifikuara dhe mjetet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve për vitin rrjedhes.

Nese hyrjet e realizuara në nivel vjetor nga paragrafi 4 alineja 1 të këtij neni, nuk janë të mjaftueshme për realizimin e aktiviteteve të parapara me program, të njejtat aktivitete federata duhet t'i parashikojë në Programin për vitin e ardhshëm.

Formen dhe permbajtjen e formularit të legjitimacionit për peshkim rekreativ dhe menyren e leshimi të tij, e percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave."

Neni 24

Neni 50 ndryshohet si vijon:

"Peshkimi rekreativ në basenët e peshkimit dhe zonat rekreative, kryhet në baze të lejes për peshkim rekreativ.

Leja për peshkim rekreativ mund të jete:

- vjetore për të gjitha ujerat e peshkimit në Republikën e Maqedonise leja shtetore;

- vjetore për basen të percaktuar të peshkimit dhe zone rekreative;

- pesembdhjetediteshë,

- shtateditshë dhe

- njëditshë.

Leja për peshkim rekreativ i jepet personit që posedon legjitimacion për peshkim rekreativ.

Me perjashtim të paragrafit 3 të këtij neni, leja për kryerjen e peshkimit rekreativ pa posedimin e legjitimacionit, mund t'u leshohet peshkatave rekreative të cilët janë shtetas të huaj.

Peshkatat rekreative janë të obliguar që legjitimacionin dhe lejen për peshkim rekreativ ta mbajnë gjatë kryerjes së peshkimit, rregullisht të mbajnë evidence për peshqit e zene dhe të dhenat t'i dorezojnë të koncesionari.

Formen dhe permbajtjen e formularit të lejes dhe formularit për mbajtje të evidences, si dhe menyren e mbajtjes së evidences dhe dorezimit të të dhenave, i percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave."

Neni 25

Neni 51 ndryshohet si vijon:

"Për leshimin e lejes për peshkim rekreativ nga neni 50 paragrafi 2, percaktohet kompensim.

Kompensimin për leshimin e lejes shtetore nga neni 50 paragrafi 2 alineja 1 të këtij ligji, me aktvendim në nivel vjetor e percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave. Kompensimi është në lartësi të kompensimit më të lartë të percaktuar, për leshimin e lejes vjetore nga neni 50 paragrafi 2 alineja 2 të këtij ligji, të zmadhuar për dy here.

Lartësine e kompensimit për lejen e dhene nga neni 50 paragrafi 2 alinete 2, 3, 4 dhe 5 në nivel vjetor, e percaktojnë koncesionaret e peshqve pas pajtueshmërisë së marre paraprakisht nga ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave."

Neni 26

Neni 52 ndryshohet si vijon:

"Lejet nga neni 50 paragrafi 2 të këtij ligji, i leshon Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

Leja nga neni 50 paragrafi 2 alineja 1 të këtij ligji, u jepet peshkatave rekreative pas deshmë së dorezuar paraprakisht për mjetet e paguara sipas nenit 53 të këtij ligji.

Lejet nga neni 50 paragrafi 2 alinete 2, 3, 4 dhe 5 të këtij ligji, u jepen koncesionareve të peshqve nga basenët e peshkimit dhe zonat rekreative dhe shfrytëzuesve të peshqve nga rajonet e Parqeve nacionale me ngarkim, për vitin kalendarik rrjedhes, nese kanë të lejuar plan vjetor në pajtim me nenin 17 të këtij ligji dhe me deshmë të dorezuar për kompensim të paguar për koncesion për vitin paraprak.

Koncesionari i peshqve lejet me ngarkim i leshon për basenin e peshkimit apo zonen rekreative për të cilat u është dhene koncesioni.

Koncesionari është i obliguar që të mbaje evidence për numrin e lejeve të leshuara dhe evidence për sasine e peshqve të zene dhe ta dorzojë te Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

Koncesionari është i obliguar që t'i percaktojë dhe t'i shenojë dukshëm vendet në të cilat do t'i leshojë lejet për peshkim rekreativ.

Koncesionari guxon që të japë leje për peshkim rekreativ, vetëm për vende të percaktuara për leshimin e lejeve.

Menyren e leshimit të lejeve dhe dokumentacionin e nevojshëm, formen dhe permbajtjen e formularit për mbajtjen e evidences si dhe menyren e mbajtjes së evidences dhe dorezimin e të dhenave, i percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave."

Neni 27

Neni 53 ndryshohet si vijon:

"Pagesa e kompensimit për leshimin e lejes nga neni 50 paragrafi 2 alineja 1 të këtij ligji, kryhet në menyren si vijon:

- 70% në Buxhetin e Republikës së Maqedonise dhe

- 30% në llogarine e shoqates së peshkimit, anetar i së ciles është shfrytëzuesi (pronari) i lejes."

Neni 28

Në nenin 54 paragrafet 3 dhe 4 ndryshohen si vijojnë:

"Garat në peshkimin sportiv organizohen në baze të rregullave të cilat i percakton federata nga neni 80 i këtij ligji dhe në to mund të marrin peshkatat të cilët posedojnë legjitimacion sportiv.

Organizatori i garave në peshkimin sportiv, është i obliguar që të dorezojë plan për mbajtjen e garave, së paku 15 dite para fillimit të garave, te Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, Inspektorati Shtetëror për Bujqesi dhe Agjencia për të Rinj dhe Sport."

Neni 29

Në nenin 55 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

“Personat më të rinj se 15 vjet, mund të kryejnë peshkim rekreativ nese posedojnë legjitimacion për peshkim rekreativ dhe vetëm në prani të personit të moshës madhore i cili posedon leje për peshkim rekreativ.”

Neni 30

Në nenin 58 paragrafi 5 fjalet: “ujit të peshkimit” zëvendësohen me fjalën “peshqve”.

Neni 31

Neni 61 ndryshohet si vijon:
“Akuakulture mund të kryejnë personat juridike vendas dhe të huaj të regjistruar për veprimtarinë e peshkatarisë dhe akuakultures, personat fizike dhe/apo institucionet arsimore, të cilat janë të regjistruara në regjistrin e kultivuesve të peshqve (në tekstin e metjeshëm: regjistri).”

Neni 32

Neni 62 ndryshohet si vijon:
“Regjistri nga neni 61 i këtij ligji, mbahet në Ministrinë e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

Në regjister regjistrohen subjektet nga neni 61 i këtij ligji, sipas kerkreses së dorezuar paraprakisht në Ministrinë e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave. Për regjistrim në regjister, leshohet ekstrakt nga regjistri i kultivuesve të peshqve.

Në fletëparaqitjen nga paragrafi 2 i këtij neni, shenohen të dhenat e përgjithshme për subjektin, emri i ujit dhe lokacioni i objektit, të dhenat e përgjithshme të objektit (kapaciteti, llojet e peshqve të cilat kultivohen, sistemi i kultivimit) dhe menyra e shfrytëzimit të ujit. Me fletëparaqitje dorezohen shtojcat në vijim:

- deshmia për regjistrimin e veprimtarisë dhe
- deshmia për pronesi apo shfrytëzim të peshkores, gjysmepeshkores, kafazit, orizores apo vendeve tjera të kultivimit të peshqve.

Kultivuesi i peshqve guxon që t'i kultivojë vetëm ato lloje peshqish, të cilat janë të cekura në ekstrakt dhe është i obliguar që çdo ndryshim ta paraqesë në Ministrinë e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, në afat prej 15 ditësh nga ndryshimi i shkaktuar.

Formen, përmbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe formën, përmbajtjen e formularit të fletëparaqitjes dhe ekstraktit, i përcakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.”

Neni 33

Neni 63 ndryshohet si vijon:
“Leja për akuakulture u jepet subjekteve të regjistruara në regjistrin nga neni 61 i këtij ligji, me kerkese të parashtruar paraprakisht në Ministrinë e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

Kerkeses detyrimisht i bashkëngjiten:
- projekti për ndertimin e peshkores i përbërë nga pjesa ndertimore, teknologjia e prodhimit dhe pjesa financiare (për gjysmepeshkore dorezohet skice e gjysmepeshkores me karakteristikat themelore topografike, gjeografike dhe hidrografike),

- leja për shfrytëzimin e ujit,
- pelqimi për përdorimin e ndertimit (nuk dorezohet për kafaz, gjysmepeshkore dhe orizore),
- aktendimi për miratimin e elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe
- ekstrakti nga regjistri i objekteve dhe operatoreve të ushqimit.

Formen dhe përmbajtjen e lejes nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe formën e kerkeses nga paragrafi 2 i këtij neni, i përcakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.”

Neni 34

Në neni 64 paragrafi 1 alineja 2 ndryshohet si vijon:
“- nese pushon vlefshmeria e ndonjeres nga shtojcat e nenit 63 paragrafi 2 alinete 2, 3, 4 dhe 5 të këtij ligji.”

Neni 35

Në nenin 65 paragrafi 1 fjalia hyrese ndryshohet si vijon:

“Subjekti shlyhet nga regjistri i kultivuesve të peshqve dhe i hiqet leja për akuakulture, me aktvendimin e ministrit për Bujqesi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujerave, nese:”

Alineja 3 ndryshohet si vijon:

“- nuk informon për ndryshimet e shkaktuara në afatin e parapare,”.

Neni 36

Në nenin 66 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Kultivuesit e peshqve janë të obliguar që ekstraktin dhe lejen t'i paraqesin në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm në vendet ku kultivohen peshqit.”

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

“Evidenca nga paragrafi 2 i këtij neni, dorezohet në Ministrinë e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, më së voni deri më 31 janar në vitin vijues për vitin paraprak.”

Paragrafi 3 behet paragrafi 4.

Neni 37

Në titullin e nenit 68 fjala “në” zëvendësohet me fjalën “përreth”, ndërsa në nenin 68 paragrafi 2 fjala “peshkores” zëvendësohet me fjalën “kafazit”.

Neni 38

Në nenin 73 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafe të rinj 2 dhe 3 si vijojnë:

“Ndalohej transporti i peshkut në automjete, barka apo mjete tjera të transportit pa posedimin e dokumenteve nga paragrafi 1 i këtij neni, si deshmia për prejardhjen e peshkut apo pa posedimin e lejes për peshkim rekreativ, nese peshku që transportohet është zene gjatë kryerjes së peshkimit rekreativ.

Formen dhe përmbajtjen e dokumentit për prejardhjen e peshkut dhe menyren e leshimit dhe plotesimit të tij, e përcakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.”

Neni 39

Neni 75 ndryshohet si vijon:
“Nese institucioni i autorizuar e ndërprente plotesimin e ndonjerit nga kushtet e parapara me nenin 74 paragrafi 3 të këtij ligji, apo nuk i kryen punët e parapara me nenin 76 të këtij ligji, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, merr vendim për heqjen e autorizimit.

Kunder aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të parashtrohet ankese te Komisioni në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, për zgjidhjen e kontesteve administrative në shkallën e dytë nga sfera e bujqesise, pylltarise, ekonomise së ujerave dhe veterinarise.”

Neni 40

Në nenin 76 paragrafi 1 pas fjales “institucioni” shtohen fjalet: “për nevojat e Ministrisë së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave”.

Neni 41

Në nenin 77 paragrafi 1 pas fjaleve: “neni 76” shtohen fjalet: “alinete 1 dhe 2”.

Neni 42

Neni 78 ndryshohet si vijon:

"Pas kryerjes së zgjedhjes nga neni 77 paragrafi 3 të këtij ligji, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave lidh marreveshje për kryerjen e puneve që në vecanti i permban:

- fillimin dhe afatin për kryerjen e puneve,
- shumen e kompensimit dhe afatin për pagese dhe
- mbikeqyrjen."

Neni 43

Në titullin e nenit 80 dhe në nenin 80 fjalet: "Federata Nazionale e Maqedonise në Peshkimin Sportiv" zevendesohen me fjalet: "Federata Maqedonase e Peshkimit".

Neni 44

Neni 82 ndryshohet si vijon:

"Federata i kryen punet si vijojne:

- mbrojtjen e ujerave dhe peshqve në to,
 - mbrojtjen dhe perparimin e mjedisit jetesor,
 - jep ndihme, bashkepunon dhe kryen kontroll në terren në organizimin e peshkimit sportiv dhe rekreativ të aneta-reve të saj,
 - leshon legjitimacion për peshkim rekreativ,
 - mban evidence për legjitimacionet e leshuara për peshkim rekreativ,
 - mban evidence dhe statistike nga sfera e peshkimit rekreativ,
 - perforcimin e organizuar të shoqatave të peshkataveve sportive dhe bashkepunimin e tyre të ndersjelle,
 - drjetimin dhe koordinimin e punes së shoqatave të peshkataveve rekreative dhe sportive,
 - bashkepunim me organizatat, organet dhe shoqatat tjera,
 - zhvillimin dhe perparimin e peshkimit rekreativ dhe sportiv,
 - perparimin e sportit në nivel të larte për perfaqesim në gara sportive në planin vendas dhe nderkombetar,
 - masovikimin e peshkimeve rekreative,
 - botimin e broshurave dhe materialeve tjera profesio-nale informative,
 - percaktimin dhe realizimin e sistemit të garave në peshkimin sportiv,
 - pergatit programe dhe realizon seminare dhe kurse për profesionalizim plotesues të ruajtjes të peshqve dhe
 - nepermjet programit nga neni 49 paragrafi 5 i këtij ligji, siguron ndihme teknike në lartesi jo më të madhe se 10% nga hyrjet e realizuara nga neni 49 paragrafi 4 alineja 1 të këtij ligji, për legjitimacionet e leshuara.
- Federata për kryerjen e puneve nga programi nga neni 49 paragrafi 5 të këtij ligji, dorezon raport në Ministrine e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, më së vo-ni deri më 31 janar të vitit vijues për vitin e kaluar."

Neni 45

Në nenin 86 paragrafi 3 pas fjaleve: "të punesuar" shtohen fjalet: "ose të angazhuar".

Në paragrafin 5 fjala "paragrafi" zevendesohet me fja-len "paragrafi".

Pas paragrafit 5, shtohen dy paragrafe të rinj 6 dhe 7, si vijojne:

"Legjitimacioni pushon të vlejë kur do të pushoje mar-redhenia e punes apo angazhimi i rojtarit të peshqve të cilit i eshte leshuar.

Rojtari i peshqve duhet t'ia ktheje legjitimacionin kon-cesionarit me nderprerjen e marredhenies së punes apo an-gazhimit, ndersa koncesionari në Ministrine e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, në afat prej 10 ditesh pas nderprerjes së marredhenies së punes apo angazhimit të rojtarit të peshqve."

Paragrafet 6,7,8 dhe 9 behen paragrafe 8,9,10 dhe 11.

Në paragrafin 9 i cili behet paragraf 11 fjala "kursi" ze-vendesohet me fjalën "provimi".

Neni 46

Në nenin 87 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Gjate vertetimit të parregullsise rojtari i peshqve në ujin e peshkimit në afat prej pese dites parashtron fletapa-raqtje dhe i dorezon mjetet e peshkimit të konfiskuara per-kohesisht, në Inspektoratin Shteteror të Bujqesise."

Paragrafi 2 behet paragraf 3.

Neni 47

Në nenin 88 paragrafi 1 fjalet: "apo ikra e pllenuar" ze-vendesohen me fjalet: "dhe/apo materiali për popullimin e peshqve".

Paragrafi 3, ndryshohet si vijon:

"Në ujerat dhe pellgun natyror të Liqenit të Ohrit dhe Prespes dhe në ujerat në terrioret të cilat u takojne parqeve nacionale, nuk guxon të vendosen lloje aloktone të peshqve dhe/apo materialit për popullimin e peshqve nga llojet alo-ktone të peshqve."

Pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i 4, si vijon:

"Akuakultura e llojeve të reja të peshqve dhe peshqve të cilet nuk jane të percaktuar në bazen e peshkimit, lejohet pas mendimit pozitiv të marre paraparkisht nga institucioni i autorizuar nga neni 74 i këtij ligji."

Neni 48

Neni 89 ndryshohet si vijon:

"Për mbrojtjen e ujerave për peshkim nga vendosja e pakontrolluar e llojeve të reja të peshqve dhe/apo materialit për popullimin e peshqve nga lloje të reja të peshqve, nda-lohet leshimi i tyre në qarkullim në gjendje të gjalle pa po-sedimin e lejes nga neni 88 paragrafi 1 të këtij ligji."

Neni 49

Në nenin 90 paragrafi 2, ndryshohet si vijon:

"Të gjitha objektet hidroteknike të cilat e pengojne le-vizjen normale të peshqve në ujerat e peshkimit, në vecanti gjate migrimit për shumim, duhet të kene të instaluar vija ujore të peshqve, mbeshjtjelles apo ashensore ujore me cfa-re do të mundesohet levizja e tyre papengesa."

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si vijone:

"Shfrytezuesit e objekteve hidroteknike të cilet e pen-gojne levizjen normale në ujerat e peshkimit, për demin e shkaktuar paguajne kompensim për demin apo sigurojne material për popullimin e peshqve në ujerat e peshkimit në lartesine e kompensimit për demin e shkaktuar.

Shuma e kompensimit nga paragrafi 3 i këtij neni, kon-firmohet me listen e cmimeve të demshperblimit nga neni 100 i këtij ligji."

Neni 50

Titulli i nenit 92 dhe neni 92, ndryshohen si vijojne:

"(Mjetet e lejuara të peshkimit, madhesia dhe sasia e lejuar e peshve të gjuajtur)

Peshkimi afarist, rekreativ dhe sportiv, kryhen me mje-tet e lejuara të peshkimit, kurse peshqit e zene jane me madhesi të caktuar dhe në sasi të lejuar.

Numri i mjeteve të lejuara të peshkimit dhe sasia e leju-ar e peshqve të zene, jane të percaktuara me bazen e pesh-kimit për ujin e vecante të peshkimit.

Mjetet e lejuara të peshkimit për peshkim sportiv, jane percaktuar me rregulloret për kryerjen e peshkimit sportiv nga neni 54 paragrafi 3, të këtij ligji.

Mjetet e lejuara të peshkimit dhe perdorimi i tyre për kryerjen e peshkimit afarist dhe rekreativ nga paragrafi 1 i këtij neni, më afersisht do t'i percaktoje ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

Madhesine e peshqve nën të cilën nuk guxojne të gjuhen për peshkim afarist dhe peshkim rekreativ, më afersisht do ta percaktoje ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave."

Neni 51

Në nenin 93 paragrafi 1 alineja 12, ndryshohet si vijon:
" - gjuajta e peshqve me rrethimin, shterjen dhe ndryshimin e drejtimit të ujit të peshkimit;"

Neni 52

Në nenin 94 paragrafi 3 numri "59" zevendesohet me numrin "58".

Në paragrafin 4 fjala "e leshuar" ndryshohet me fjalet: "të leshuar".

Neni 53

Titulli i nenit 95 dhe neni 95 ndryshohen si vijojne:

"(Kufizime)

Për mbrojtjen e peshqve, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave me propozim të koncesionarit dhe mendimin pozitiv të institucionit të autorizuar nga neni 74 i këtij ligji dhe/apo Keshillit nga neni 19 i këtij ligji, mundet ta:

- ndaloje peshkimit në ujën e caktuar të peshkimit,
- ndaloje peshkimit e llojit të caktuar të peshkut,
- kufizojë apo ndalje perdorimin e mjeteve të caktuara të mjeteve të peshkimit për lloje të vecanta të peshkut dhe
- ndryshojë apo vazhdoje periudhën e ndalimit për kryerjen e peshkimit gjatë kohës së periudhës natyrore të pllenimit të peshqve në ujerat e vecanta të peshkimit."

Neni 54

Në nenin 100 paragrafi 1 pas fjalet "ujera" shtohen fjalet: "pengimit të levizjes së tyre normale".

Neni 55

Në nenin 102 paragrafi 2, ndryshon si vijon:

"Mjetet financiare të siguruar në pajtim me paragrafin 1 alineja 1 të këtij neni, paraqesin ndihme shtetërore në peshkatari dhe akuakulture dhe lartësine e tyre e percakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në kuader të mjeteve të planifikuara në programin vjetor nga neni 15 i këtij ligji."

Neni 56

Pas nenit 102 shtohen dhjetë nene të reja: neni 102-a, 102-b, 102-v, 102-g, 102-d, 102-gj, 102-e, 102-zh, 102-z dhe 102-x, si vijojne.

"Neni 102-a (Ndihma shtetërore)

Ndihma shtetërore për peshkatari dhe akuakulture është e dedikuar për realizimin e qellimeve nga neni 3 i këtij ligji, nepermjet sigurimit të ndihmes financiare për:

- investime në akuakulture,
- investime në perpunimin dhe marketing të peshqve dhe prodhimeve nga peshku,
- masat ekologjike në akuakulture,
- shendetesine publike dhe mbrojtjen shendetesore në peshkatari dhe akuakulture,
- mbrojtjen dhe zhvillimin e flores dhe faunes ujore,
- ndertimin e pikave të peshkimit,

- zhvillimin e tregjeve të reja dhe fushatave promotive,
- pilot projektet,
- masat kolektive dhe
- perkrahjen teknike në peshkatari.

Ndihma shtetërore nga paragrafi 1 alineja 4 të këtij neni, ndahet në pajtim me dispozitat nga sfera e shendetesise veterinarike.

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, mban evidence të ndihmes së ndare shtetërore nga paragrafi 1 i këtij neni.

Të gjitha organet shtetërore dhe njesite e vetadministrimit lokal, janë të obliguara që me detyrë zyrtare ta informojne Ministrine e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, për ndihmen e ndare shtetërore subjekteve.

Neni 102-b (Investimet në akuakulture)

Ndihma shtetërore për investime në akuakulture është e dedikuar për ndertimin e kapaciteteve të reja dhe zgjerimin, rikonstruktimin dhe modernizimin e kapaciteteve ekzistuese për akuakulture, në funksion të realizimit të një apo më shume qellimeve vijuese:

- rritjen e kualitetit të prodhimit,
- diversifikimin e llojeve të reja prodhuese apo llojeve me potencial të tregut,
- aplikimin e metodave prodhuese të cilat i zvogelojne efektet negative dhe kontribuojne për mbrojtjen e mjedisit jetesor,
- furnizimin e pajisjes së dedikuar për mbrojtjen e prodhimit në akuakulture nga demtuesit dhe
- permiresimin e kushteve të punës dhe të sigurise së të punësuarve.

Shfrytezues të ndihmes nga paragrafi 1 i këtij neni, janë personat juridike apo fizike të cilet posedojne leje për akuakulture.

Lartesia e ndihmes është në shume prej 50 % nga vlera e harxhimeve të pranueshme për investime, e në pajtim me kriteret dhe menyren e shfrytezimit të percaktuara në programin vjetor nga neni 15 i këtij ligji.

Neni 102-v (Investimet në perpunimin dhe marketingun e peshqve dhe prodhimeve nga peshqit)

Ndihma shtetërore për investime në perpunimin dhe marketingun e peshqve dhe prodhimeve nga peshqit, është e dedikuar për ndertimin e kapaciteteve të reja dhe zgjerimin, rikonstruktimin dhe modernizimin e kapaciteteve ekzistuese për perpunimin dhe marketingun në funksion të realizimit të një apo më shume qellimeve vijuese:

- permiresimit të kushteve të punës,
- permiresimit dhe percjelljes së shendetit publik, kushteve higjienike apo kualitetit të prodhimeve,
- prodhimit të prodhimeve kualitative për tregje të reja,
- zvogelimit të ndikimit negativ në mjedisin jetesor,
- permiresimit të shfrytezimit të llojeve më pak të njohura, prodhimeve dytesore dhe hedhurinave dhe
- prodhimit dhe/apo marketingut të prodhimeve të reja, aplikimit të teknologjive të reja apo zhvillimit të metodave inovative për prodhim.

Shfrytezuesit e ndihmes nga paragrafit 1 i këtij neni, janë mikrondermarrjet, ndermarrjet e vogla dhe të mesme.

Lartesia e ndihmes është në shume prej 50% të vlerës së shpenzimeve të pranueshme për investime, e në pajtim me kriteret dhe menyren e shfrytezimit të percaktuara në programin vjetor nga neni 15 të këtij ligji.

Neni 102- g
(Ndhimja për masat ekologjike në akuakulture)

Ndhimja shtetërore për masat ekologjike në akuakultur, është e dedikuar për kompensimin e shpenzimeve të rritura për zbatimin e metodave të prodhimit të cilat kontribuojnë për mbrojtjen e mjedisit jetësor, e janë në funksion të:

- mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit jetësor, resurseve natyrore, potencialit gjenetik dhe ruajtjes së rajonit dhe karakteristikave tradicionale të zonave për akuakulture dhe
- prodhimit organik në akuakulture.

Shfrytëzuesit e ndihmes nga paragrafi 1 të këtij neni, janë persona juridike ose fizike të cilët posedojnë leje për akuakulture.

Lartësia e kompensimit për realizimin e masave nga paragrafi 1 alineja 1 të këtij neni, është 100% nga shpenzimet plotësuese për zbatimin e metodave, me të cilat tejkalohen standardet e percaktuara, në pajtim me ligjin dhe paguhen për periudhën kohore prej 3 vitesh.

Kriteret dhe menyra e shfrytëzimit të kompensimit, percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i këtij ligji.

Shfrytëzuesit e kompensimit nga paragrafi 1 alineja 1 të këtij neni, janë të obliguar që t'i zbatojnë masat ekologjike në periudhën prej së paku tre vitesh, pas vitit të pagesës së kompensimit të fundit.

Lartësia e kompensimit për realizimin e masave nga paragrafi 1 alineja 2 të këtij neni, ndahet në pajtim me dispozitat nga sfera e prodhimtarisë bujqësore organike.

Neni 102- d
(Ndhimja për mbrojtjen dhe zhvillimin e flores dhe faunes ujore)

Ndhimja shtetërore për mbrojtjen dhe zhvillimin e flores dhe faunes ujore, është e dedikuar për financimin e masave me interes publik nga neni 5 alineta 2 dhe 3 të këtij ligji, të cilat kanë të bëjnë me:

- mbrojtjen fizike të ujerave të peshkimit,
- ndertimin ose instalimin e objekteve statistike apo levizese të dedikuara për mbrojtjen dhe zhvillimin e flores dhe faunes ujore,
- rehabilitimin e ujerave të peshkimit, duke përfshirë edhe stabilimentet për pllenim dhe vijat e migrimit për llojet migruese, apo
- rritjen e dendshmerisë së peshqve në ujerat e peshkimit nepermjet sigurimit të materialit për popullimin e peshqve dhe popullimin e peshqve të ujerave të peshkimit.

Masat nga paragrafi 1 i këtij neni, realizohen nepermjet institucioneve të autorizuar nga sfera e peshkatarisë, shoqatave të peshktareve dhe peshkimit dhe organizatave të prodhuesve, qendrave të regjistruara të riprodhimit, njesive të vetadministrimit lokal dhe të tjera në pajtim me dispozitat e Ligji për peshkatari dhe akuakulture.

Lartësia e ndihmes nga paragrafi 1 i këtij neni, është është në shumë prej 100% nga harxhimet e pranueshme për zbatimin e masave.

Kriteret dhe menyra e shfrytëzimit të kompensimit, percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i këtij ligji.

Neni 102- gj
(Ndhimja për ndertimin e pikave të peshkimit)

Ndhimja shtetërore për ndertimin e pikave të peshkimit është mase me interes publik nga neni 5 alineja 1 të këtij ligji, është e dedikuar për ndertimin e pikave të reja të peshkimit apo rikonstruimin e pikave ekzistuese të peshkimit.

Ndhimja nga paragrafi 1 i këtij neni për ndertimin e pikave, është e dedikuar për investime të cilat kanë të bëjnë me:

- perpilimin apo ndryshimin e projektit urbanistik për percaktimin e lokacionit për ndertimin e pikes së peshkimit,
- perpilimin e projektit për ndertimin e pikes së peshkimit,
- furnizimin e materialit për ndertim dhe
- realizimin e ndertimit të pikes së peshkimit.

Ndhimja nga paragrafi 1 i këtij neni, është e dedikuar për investimet të cilat janë të dedikuara për rikonstruimin e pikave ekzistuese të peshkimit:

- permiresimin e kushteve për shkarkim, manipulim, magazinim dhe shitje të peshqve nga pika e peshkimit,
- sigurimin e sjelljes së ujit dhe energjisë elektrike,
- furnizimin e pajisjes për riparime dhe mirembajtje të pajisjes në piken e peshkimit dhe pajisjes së peshkimit,
- pajisjen me kompjutere për mbajtjen e evidencave,
- permiresimin e kushteve të punës dhe të sigurisë dhe
- magazinimin dhe trajtimin e hedhurinave.

Shfrytëzues të ndihmes nga paragrafi 1 i këtij neni, janë njesia e vetadministrimit lokal.

Lartësia e ndihmes nga paragrafi 1 i këtij neni, është me shumë prej 100% nga shpenzimet e pranuar për realizimin e masave.

Kriteret dhe menyra e shfrytëzimit të ndihmes, percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i këtij ligji.

Neni 102- e
(Ndhimja për zhvillimin e tregjeve të reja dhe fushatave promovuese)

Ndhimja shtetërore për zhvillimin e tregjeve të reja dhe fushatave promovuese në peshkatari dhe akuakulture, është e dedikuar për financimin e masave me interes publik të cilat kanë të bëjnë me:

- realizimin e fushatave promovuese rajonale, nacionale apo ndershtetërore për prodhime të peshkatarisë dhe akuakultures,
- realizimin e politikës për kualitet për prodhimet e peshkatarisë dhe akuakultures,
- promovimin e prodhimeve të fituara sipas metodave të prodhimtarisë të cilat kanë ndikim të vogël në mjedisin jetësor,
- promovimin e prodhimeve nga peshkataria dhe akuakultura me prejardhje të mbrojtur gjeografike apo vecanti tradicionale,
- certifikimin e kualitetit, duke e përfshirë edhe krijimin e etiketes dhe certifikimin e prodhimeve të gjuajtura apo të prodhara me metoda ekologjike të prodhimit,
- fushatat për permiresimin e imazhit të prodhimeve nga peshkataria dhe akuakultura dhe imazhit të sektorit të peshkatarisë dhe
- realizimin e analizave dhe hulumtimeve të tregut.

Shfrytëzues të ndihmes nga paragrafi 1 i këtij neni janë, shoqatat e peshkatarisë dhe peshkimit dhe organizatat e prodhuesve, institucionet e autorizuar nga sfera e peshkatarisë dhe institucionet tjera shkencore dhe/apo arsimore dhe koncesionaret e peshqve dhe kryeresit e akuakultures.

Lartësia e ndihmes nga paragrafi 1 i këtij neni, është me lartësi prej 100% nga harxhimet e pranueshme për realizimin e masave.

Kriteret dhe menyra e shfrytëzimit të kompensimit, percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i këtij ligji

Neni 102 - zh
(Ndhimja për pilotprojektet)

Ndhimja shtetërore për pilotprojekte është e dedikuar për marrjen dhe diseminacionin/promovimin e risive dhe njohurive teknologjike.

Pilotprojektet nga paragrafi 1 ti ketij neni, jane aplikative dhe jane të dedikuara për analizen e:

- qendrushmerise teknike dhe ekonomike të teknologjise inovative për qellimet e marrjes dhe zgjerimit të diturise për teknologjine e testuar dhe

- teknikave alternative për menaxhim me peshq.

Shfrytezuesit e ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni, jane institucionet e autorizuar nga sfera e peshkatarise, institucionet shkencore dhe/apo arsimore nga sfera e peshkatarise, shoqatat e peshkatarise dhe të peshkimit, organizatat e prodhuesve koncesionereve të peshqve dhe kryeresit e akuakultures.

Nese pilotprojektet nga paragrafi 1 i ketij neni, i realizojne shoqatat e peshkatarise dhe të peshkimit dhe organizatat e prodhuesve, koncesionaret e peshqve dhe kryeresit e akuakultures, detyrimisht permbajne verifikim perkates shkencor për qellimet e realizimit të rezultateve të konsiderueshme.

Rezultatet e pilotprojekteve të financuara nga ndihma nga paragrafi 1 i ketij neni, detyrimisht publikohen në raporte teknike të kapshme për publikun.

Ndihma nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte në shume prej 100% nga harxhimet për realizimin e masave.

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të kompensimit, percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i ketij ligji.

Neni 102 - z

(Ndihma për masat kolektive)

Ndihma shtetore për masat kolektive në peshkatari dhe akuakulture, eshte e dedikuara për financimin e masave me interes publik, të cilat kane të bejne me:

- menaxhimin dhe ruajtjen më të mire të resurseve natyrore,

- largimin e rrjetave dhe veglave tjera të peshkatarise nga fundi i ujerave të peshkimit,

- permiresimin e kushteve të punes dhe sigurise,

- zhvillimin, ristrukturimin dhe permiresimin e prodhimit të akuakultures, në zonat e parapara për akuakulture,

- perparimin e aftesive profesionale dhe zhvillimin e metodave dhe menyrave të reja të trajnimit dhe

- romovimin e bashkepunimit ndermjet shkences dhe koncesionareve dhe prodhuesve të peshqve,

Shfrytezuesit e ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni jane, shoqatat e peshkatave dhe të peshkimit, organizata e prodhuesve dhe koncesionaret e peshqve dhe kryeresit e akuakultures për realizimin e interesit të perbashket.

Ndihma nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte në lartesi prej 100% nga harxhimet për zbatimin e masave.

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të kompensimit, percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i ketij ligji.

Neni 102-i

(Ndihma për mbeshtetje teknike në peshkatari)

Ndihma shtetore për mbeshtetje teknike në peshkatari dhe akuakulture, eshte e dedikuara për financimin e masave me interes publik të cilat kane të bejne me aktivitetet pergitore, administrative dhe teknike dhe aktivitetet për percjellje, vleresim dhe revizion, të domosdoshme për zbatimin e ketij ligji.

Masat për ndihme teknike nga paragrafi 1 i ketij neni, kane të bejne me:

- pergitjen e bazave të peshkimit dhe planeve për menaxhim me peshq, për qellimet e vleresimit të implikacioneve financiare dhe ndikimit në mjedisin jetesor,

- vleresimet, raportet profesionale, statistikat dhe studimet lidhur me realizimin e programit vjetor nga neni 15 i ketij ligji,

- masat informative të drejtura për shfrytezuesit e programit vjetor nga neni 15 të ketij ligji dhe publikun e pergjithshem,

- masa për shkembimin e informatave, rritjen e bashkepunimit dhe ngritjen e vetedijes në shtet dhe

- vendosjen, lidhjen dhe punen e sistemeve informatike për menaxhim, percjellje, inspektim dhe vleresim,

Lartesia e ndihmes nga paragrafi 1 i ketij neni, në nivel vjetor nuk do ta tejkaluje 5% nga shuma e plote e programit vjetor nga neni 15 të ketij ligji.

Ndihma nga paragrafi 1 i ketij neni, eshte në shume prej 100% nga harxhimet për realizimin e masave.

Kriteret dhe menyra e shfrytezimit të kompensimit percaktohen në programin vjetor nga neni 15 i ketij ligji.

Neni 57

Në titullin e kapitullit X dhe në nenin 103 fjalet: “dhe ujerat e mbrojtura në vecanti” shlyhen.

Neni 58

Titulli i nenit 104 dhe neni 104, ndryshohen si vijojne:

“(Popullimi me peshq)

Popullimi me peshq i ujerave të peshkimit, kryhet me material për popullimin me peshq, i percjellur me dokument perkates si deshmi për prejardhjen e peshqve dhe dokument perkates për rregullshmerine shendetesore, në pajtim me dispozitat nga sfera e shendetesise veterinarike.

Popullimin me peshq në rajonet dhe zonat e peshkimit, e kryejne Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave nepermjet qendrave të regjistruara të riprodhimit nga neni 105 i ketij ligji, në prani të organit kompetent për mbikeqyrje inspektuese dhe perfaqesuesit të Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, ndersa popullimin me peshq të baseneve të peshkimit dhe zonave rekreative, e kryejne koncesioneri në prani të organit kompetent për mbikeqyrje inspektuese, perfaqesuesit të Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave dhe institucionit të autorizuar nga neni 74 i ketij ligji dhe për të njejtin pergatitet procesverbal.

Formen dhe permbajtjen e dokumentit për prejardhjen e materialit për popullimin me peshq dhe menyren e leshimit dhe plotesimin të tij, i percakton ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.”

Neni 59

Në nenin 105 paragrafi 1 pas fjalet “plenim” fjala “të” zevendesohet me fjalet: “dhe i popullon me peshq ujerat e peshkimit me”.

Në paragrafin 3 alineja 1 fjalet: “apo marreveshje për bashkepunim me institucion shkencor apo arsimor, nga sfera e peshkatarise” shlyhen.

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

“Qendra për riprodhim mund ta formoje tufen amë nga llojet e percaktuara autoktone të peshqve për prodhimin e materialit për popullimin e peshqve. Materiali për popullimin e peshqve nga tufat amë të llojeve autoktone të peshqve, mund të perdoret edhe për popullimin e peshkoreve të cilat jane të regjistruara në Regjistrin e kultivuesve të peshqve, pas pajtimit paraprakisht të marre nga Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.”

Paragrafet 4, 5, 6 dhe 7 behen paragrafe 5, 6, 7 dhe 8.

Neni 60

Në nenin 106 paragrafi 2 alineja 2, ndryshohet si vijon:

“- ka objekte për ruajtjen e amave, objekte dhe pajisje për inkubacionin e ikres së pllenuar, objekte për ruajtjen e larvave dhe brezit të ri dhe pajisje perkatese për realizimin e pllenimit.”

Paragrafi 5 ndryshon si vijon:

“Në rast kur personi juridik nga paragrafi 1 i ketij neni, e nderpren plotesimin e ndonje prej kushteve nga paragrafi 2 i ketij neni, apo leja për akuakulture ka pushuar të vlejë apo e njehta është hequr, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave miraton aktvendim për heqjen e lejes për prodhimin e materialit për popullimin e peshqve.”

Pas paragrafit 6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon:

“Materiali për popullimin e peshqve nga paragrafi 1 i ketij neni, duhet të jete i percjellur me formular për pre-jardhjen e materialit për popullimin e peshqve nga neni 104 paragrafi 3 të ketij ligji dhe dokument perkates për rregullshmeri shendetesore, në pajtim me dispozitat nga sfera e shendetesise veterinare.”

Paragrafi 7 behet paragraf 8.

Neni 61

Në nenin 108 alineja 12 fjalet: “pas vertetimit të rregullshmerise shendetesore të peshqve” zevendesohen me fjalet: “dhe marrjen e peshqve dhe materialit për popullimin e peshqve të leshuara në qarkullim pa dokumente percjellese perkatese”.

Neni 62

Neni 110 ndryshohet si vijon:

“Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare, do t’i shqiptohet për kundervajtje personit juridik, nese:

1) kryen peshkim afarist jashte objektit Daljan – Struge (neni 24 paragrafi 2);

2) kryen peshkim afarist në kundershtrim me bazen e peshkimit, planin e miratuar vjetor dhe marrevshjen e lidhur për koncesion (neni 25 paragrafi 2);

3) nuk paguan kompensim për peshkim afarist dhe peshkim rekreativ (nenet 25 paragrafi 3 dhe 46 paragrafi 1);

4) nuk i zbaton masat e parapara me bazen e peshkimit dhe planin vjetor (nenet 31 paragrafi 1 dhe 47 paragrafi 1);

5) nuk paguan kompensim në afatin e parapare të percaktuar në marrevshjen e koncesionit (neni 31 paragrafi 1);

6) kryen peshkim afarist në kundershtrim me nenin 36 paragrafi 1 të ketij ligji;

7) objektet lundruese nuk jane të regjistruara dhe të shenuara dukshem dhe vegla e peshkatarise nuk eshte e plumbuar dhe e evidentuar (neni 38 paragrafi 1);

8) leshon legjitimacione me kompnesim më të larte nga i parapari (neni 49 paragrafi 3);

9) i leshon leje për peshkim rekreativ personit i cili nuk posedon legjitimacion për peshkim rekreativ (neni 50 paragrafi 3);

10) kryen peshkim meliorativ dhe seleksionues pa leje (neni 57 paragrafi 1);

11) kryen peshkim për qellime shkencore-hulumtuese pa leje (neni 58 paragrafi 1);

12) kryen peshkim afarist të ujerave nga rajonet e parqeve nacionale (neni 59 paragrafi 2);

13) kryen akuakulture, ndersa nuk eshte i regjistruar në regjistrin e kultivuesve të peshqve (neni 61);

14) kultivon peshq të cilet nuk jane të regjistruar në certifikate dhe leje (nenet 62 paragrafi 4 dhe 67);

15) gjuan peshq dhe kryen aktivitete tjera në zonen e shenuar perreth kafazit (neni 68 paragrafi 1);

16) nuk e shenon zonen perreth kafazit apo e shenon në largesi më të madhe nga ajo që eshte parapare (neni 68 paragrafi 2);

17) kryen qarkullim të peshqve nga vendet e ndaluara (neni 70 paragrafi 1);

18) nuk e shfrytazon piken për organizimin e peshkimit afarist të rajoneve të peshkimit dhe zonave të peshkimit (neni 72 paragrafi 1);

19) nuk leshon dokumente percjellese (neni 73 paragrafi 1);

20) kryen transport të peshqve pa dokumentacion perkates (neni 73 paragrafi 2);

21) kryen peshkim në ujerat e peshkimit të ndaluara për kryerjen e peshkimit (neni 85 paragrafi 1);

22) nuk kryen mbrojtje të peshqve (neni 86 paragrafi 2);

23) fut lloje të reja të peshqve dhe/apo material për popullimin e peshqve nga llojet e reja të peshqve pa leje (neni 88 paragrafi 1);

24) fut lloje të reja dhe/apo material për popullimin e peshqve nga llojet aloktone të peshqve në ujerat dhe pellgun natyral të rajonit të peshkimit, në Liqenin e Ohrit dhe të Prespes dhe në ujerat e teritoreve të cilat u takojne parqeve nacionale (neni 88 paragrafi 3);

25) kryen akuakulture të llojeve të reja të peshqve dhe peshqve të cilet nuk jane të percaktuar në bazen e peshkimit, pa marrjen paraprakisht të mendimit pozitiv (neni 88 paragrafi 4);

26) leshon në qarkullim lloje të reja të peshqve dhe/apo materialit për popullimin e peshqve në gjendje të gjalle, pa leje (neni 89);

27) kryen peshkim në vendet natyrore të pllenimit (neni 91 paragrafi 2);

28) kryen peshkim afarist me mjete të peshkimit në numer më të madh nga i lejuari në bazen e peshkimit (neni 92 paragrafi 2);

29) ekonomizon me peshq për të cilet nuk ka perpiluar baze të peshkimit, ekonomizon pa leje të planit vjetor, gjuan peshq gjate periudhes së pllenimit apo gjate ndalimit të peshkimit, gjuan peshq në ujarat e peshkimit të cilat jane perkohesisht apo perhere të ndaluara për peshkim, gjuan peshq nën madhesine e percaktuar dhe mbi sasine e lejuar, gjuan peshq me lloje të ndryshme të rrjetave pa lejen e peshkimit afarist apo me mjete tjera të peshkimit të ndaluara për kryerjen e peshkimit, si dhe me arme zjarri, mjete shperthyese apo kimike e të tjera me të cilat lendohen, vriten, helmohen apo trullosen peshqit, kryen peshkim me rryme elektrike, e ndot ujin e peshkimit me materie të demshme dhe të rrezikshme të cilat mund ta ndryshojne apo perkeqesojne kualitetin e ujit të peshkimit, apo një pjese të së njejtës dhe në atë menyre të rrezikohen peshqit dhe organizmat tjera shtazore apo bimore, gjuan pesh me rret-hoja, shterjen apo riorientimin e ujit të peshkimit, gjuan peshq në regjim apo kualitetet të ndryshuar të ujerave, gjuan lloje të rralla dhe të ndryshme të peshqve në pjese të vecanta apo në të gjitha ujerat e peshkimit dhe leviz apo qendron në afersi të drejtperdrejte të ujerave të peshkimit me mbajtjen e rrjetës, materies shperthyese apo mjeteve tjera të ndaluara për peshkim (neni 93);

30) posedon, furnizon apo e kryen shitjen e rrjetave, ndersa nuk eshte koncesionar i peshqve (neni 94, paragrafi 1, 2 dhe 3);

31) kryen peshkim në kundershtrim me kufizimet (neni 95) dhe

32) kryen qarkullim të materialit për popullimin e peshqve pa posedimin e lejes (neni 106 paragrafi 1).

Gjoba në shume prej 1 000 deri 2 000 euro në kundervlere me denare, do t’i shqiptohet personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtjen e kryer nga paragrafi 1 i ketij neni.

Personit juridik krahas gjobes nga paragrafi 1 i ketij neni, do t’i shqiptohet sanksioni për kundervajtje ndalim i perkohshem për kryerjen e veprimtarise së vecante në kohezgjatje prej gjashte muaj deri në një vit.

Personit pergjegjes në personin juridik krahas gjobes nga paragrafi 2 i ketij neni, do t’i shqiptohet sanksioni kundrevajtes ndalim për kryerjen e profesionit apo detyres në kohezgjatje prej një deri në pese vjet nga paragrafi 1 i ketij neni.”

Neni 63

Neni 111 ndryshohet si vijon:

“Gjoba në shume prej 2 000 deri 3 500 euro në kundervlere me denare, do të shqiptohet për kundervajtje personit juridik, nese:

1) në afatin e percaktuar nuk dorezon plan vjetor për ekonomizim me peshq dhe raport vjetor për realizimin e planit vjetor (neni 17 paragrafi 4 dhe neni 18 paragrafi 1);

2) nuk mban evidence dhe nuk dorezon të dhena në afatin e percaktuar (neni 33 paragrafet 1 dhe 3);

3) nuk e kthen legjitimacionin në Ministrine e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në afatin e parapare (neni 36 paragrafi 6);

4) i dedikon të hyrat në kundërshtim me nenin 49 paragrafi 4;

5) leshon leje shtetërore pa dorezimin e deshmise për mjetet e paguara (neni 52 paragrafi 2);

6) leshon leje për peshkim rekreativ në ujërat e peshkimit për të cilat nuk ka koncesion (neni 52 paragrafi 4);

7) nuk mban dhe nuk dorezon evidence për numrin e lejeve të leshuara dhe evidence për peshqit e gjuajtur (neni 52 paragrafi 5);

8) nuk i percakton dhe shenon dukshëm vendet në të cilat do të leshohen lejet (neni 52 paragrafi 6);

9) leshon leje për peshkim rekreativ jashtë vendeve të shënuara (neni 52 paragrafi 7);

10) organizon gara në peshkim sportiv në vijat të cilat nuk janë të percaktuara nga koncesionarët dhe në kundërshtim me rregullat (neni 54 paragrafet 2 dhe 3);

11) u leshon leje personave nën 15 vjeç (neni 55 paragrafi 1);

12) nuk dorezon raport për peshkimin e kryer në afatin e percaktuar në leje (neni 57 paragrafi 4);

13) nuk paguan kompensim në lartësi prej 20% nga peshqit e gjuajtur (neni 57 paragrafi 5);

14) nuk dorezon raport për peshkimin e kryer (neni 58 paragrafi 6);

15) nuk e paraqet ndryshimin në afatin e percaktuar (neni 62 paragrafi 4);

16) certifikaten dhe lejen për akuakulture nuk i paraqet në vendin e dukshëm dhe nuk mban dhe dorezon evidence në afatin e percaktuar (neni 66 paragrafet 1 dhe 2);

17) e shenon brezin përreth kafazit në kundërshtim nga e parashikuara (neni 68 paragrafi 3);

18) leshon në qarkullim peshqi që nuk i plotësojnë kushtet për kualitet, madhësi dhe peshe (neni 70 paragrafi 3);

19) nuk i kryen punët dhe nuk dorezon raport për kryerjen e punëve në afatin e parapare (neni 82 paragrafi 2);

20) nuk ka leshuar legjitimacion për rojtar të peshqve (neni 86 paragrafi 3);

21) nuk e kthen legjitimacionin për roja të peshqve në afatin e parapare (neni 86 paragrafi 8);

22) fut llojet të reja të lejuara të peshqve pa dokument perkates (neni 88 paragrafi 2);

23) kryen popullim të peshqve pa dokument perkates dhe pa praninë e organeve kompetente neni 104 (paragrafet 1 dhe 2);

24) formon tufë amë pa leje (neni 105 paragrafi 4) dhe

25) nuk leshon dokument si deshmë për prejardhje në materialit për popullimin e peshqve (neni 106 paragrafi 7).

Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet personit pergjegjes në personin juridik, për kundervajtjen e kryer nga paragrafi 1 i këtij neni.”

Neni 64

Pas nenit 111 shtohet neni i ri 111-a, si vijon:

“Neni 111- a
(Gjoba aty për aty)

Gjobe në shume prej 600 eurosh në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet aty për aty personit pergjegjes të personi juridik për kundervajtje, nese:

1) në afatin e percaktuar nuk dorezon plan vjetor për ekonomizim me peshqit dhe raport vjetor për realizimin e planit vjetor (nenet 17 paragrafi 4 dhe 18 paragrafi 1);

2) nuk i zbaton masat e parapara me bazën e peshkimit dhe planin vjetor (nenet 31 paragrafi 1 dhe 47 paragrafi 1);

3) nuk paguan kompensim në afatin e parapare të percaktuar në marreveshjen për koncesion (neni 31 paragrafi 1);

4) i dedikon të hyrat në kundërshtim me nenin 49 paragrafi 4 të këtij ligji;

5) nuk e paraqet ndryshimin në afatin e parapare (neni 62 paragrafi 4);

6) nuk e shenon brezin përreth kafazit në largësi më të madhe nga e parapara apo në menyren e percaktuar (neni 68 paragrafi 2);

7) kryen qarkullim të peshqve që nuk i plotësojnë kushtet (70 paragrafi 3);

8) nuk e shfrytëzon piken për organizimin e peshkimit afarist në rajonet e peshkimit dhe zonat e peshkimit (neni 72 paragrafi 1);

9) nuk leshon dokumente percjellese (neni 73 paragrafi 1);

10) leshon në qarkullim lloje të reja të peshqve dhe/apo materialit për popullimin e peshqve në gjendje të gjalle pa leje (neni 89);

11) kryen peshkim afarist me mjete të peshkimit në numër më të madh nga të lejuarat në bazën e peshkimit (neni 92 paragrafi 2);

12) i leshon leje për peshkim rekreativ personit i cili nuk posedon legjitimacion (neni 50 paragrafi 4) dhe

13) nuk mban dhe nuk dorezon evidence për numrin e lejeve të leshuara dhe evidence për peshqit e zene (neni 50 paragrafi 7).

Neni 65

Neni 112 ndryshohet si vijon:

Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 500 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik, nese:

1) kryen peshkim afarist pa legjitimacion për peshkim afarist (neni 36 paragrafi 1);

2) nuk e kthen legjitimacionin pas nderprerjes së marredhenies së punës (neni 36 paragrafi 6);

3) kryen peshkim afarist në kundërshtim me nenin 37 të këtij ligji;

4) kryen peshkim rekreativ dhe peshkim sportiv për fitimin e të ardhurave (neni 48);

5) kryen peshkim rekreativ pa legjitimacion dhe leje (nenet 49 paragrafi 1 dhe 50 paragrafi 1);

6) kryen peshkim rekreativ dhe sportiv jashtë zonave të percaktuara rekreative në ujërat nga rajonet e parqeve nacionale (neni 59 paragrafi 3);

7) kryen akuakulture, ndërsa nuk është i regjistruar në regjistrin e kultivuesve të peshqve (neni 61);

8) kultivon peshq të cilët nuk janë të regjistruar në certifikate dhe leje (nenet 62 paragrafi 4 dhe 67);

9) gjuan peshq dhe kryen aktivitete tjera në zonën e shënuar përreth kafazit (neni 68 paragrafi 1);

10) nuk e shenon zonën përreth kafazit apo e shenon në largësi më të madhe nga e parashikuara (neni 68 paragrafi 2);

11) gjuan peshq pa lejen e pronarit (neni 69);
12) kryen qarkullim të peshve në vende të palejuara (neni 70 paragrafi 1);

13) nuk leshon dokumente percjellese (neni 73 paragrafi 1);

14) kryen transport të peshqve pa dokumentacion perkates (neni 73 paragrafi 2);

15) kryen peshkim në ujërat e peshkimit të ndaluara për kryerjen e peshkimit (neni 85 paragrafi 1);

16) nuk e kthen legjitimacionin për rojtar të peshqve në afatin e percaktuar (neni 86 paragrafi 8);

17) vendos lloje të reja të peshqve dhe/apo material për popullimi me peshq nga llojet e reja të peshqve, pa leje (neni 88 paragrafi 1);

18) vendos lloje të reja të peshve dhe/apo material për popullimin me peshq nga llojet aloktone në ujërat dhe pellgun natyror të rajonit të peshkimit në Liqenin e Dojranit, Ohrit dhe të Prespes dhe në ujërat e territoreve që u takojnë parqeve nacionale (neni 88 paragrafi 3);

19) kryen akuakulture të llojeve të reja të peshqve dhe peshqve të cilët nuk janë të percaktuar në bazen e peshkimit, pa marrjen e mendimit pozitiv paraprakisht (neni 88 paragrafi 4);

20) leshon në qarkullim lloje të reja të peshqve dhe/apo materialit për popullimin me peshq në gjendje të gjalle, pa leje (neni 89);

21) kryen peshkim në vendet e shumimit natyror (neni 91 paragrafi 2);

22) ekonomizon me peshq për të cilët nuk ka perpiluar baze të peshkimit, ekonomizon pa leje të planit vjetor, gjuan peshq gjatë kohës së pllenimit apo gjatë pezullimit të peshkimit, gjuan peshq në ujërat e peshkimit të cilat janë perkohesisht apo perhere të ndaluara për peshkim, gjuan peshq nën madhësi e percaktuar dhe mbi sasine e lejuar, gjuan peshq me lloje të ndryshme të rrjetave pa lejen e peshkimit afarist apo me mjete tjera të peshkimit të ndaluara për kryerjen e peshkimit, si dhe me arme zjarri, mjete eksplozive apo kimike e mjete të tjera me çfsare lendohen, vriten, helmohen apo trullosen peshqit, kryen peshkim me rryme elektrike, e ndot ujën e peshkimit me materie të demshme dhe të rrezikshme të cilat mund ta ndryshojnë apo perkeqesojnë kualitetin ekzistues të ujit të peshkimit, apo një pjesë të së njëjtes dhe në atë menyre rrezikohen peshqit dhe organizmat tjera shtazore apo bimore, gjuan pesh me rrethoja, shterje apo riorientim të ujërave të peshkimit, gjuan peshq në regjim dhe kualitet të ndryshuar të ujit, gjuan lloje të rralla dhe të ndryshme të peshqve në pjesë të vecanta apo në të gjitha ujërat e peshkimit dhe leviz apo qendron në afërsi të drejtperdrejtë të ujërave të peshkimit me bartjen e rrjetit, mjetit shperthyes apo mjetet tjera të ndaluara për peshkim (neni 93);

23) posedon, furnizon apo e kryen shitjen e rrjetave ndërsa nuk është i regjistruar në regjistrin e kultivuesve të peshqve (neni 94 paragrafi 1, 2 dhe 3);

24) kryen peshkim në kundërshtim me kufizimet nga neni 95;

25) rrefuzon të legjitimohet dhe ta tregojë lejen para organeve të autorizuar (nenet 87 paragrafi 1 dhe 109) dhe

26) kryen shitje të materialit për popullimin e peshqve pa posedimin e lejes (neni 106 paragrafi 1).

Neni 66

Neni 113 ndryshohet si vijon:

“Gjore në shume prej 500 deri 1 000 euro në kundërvlerë me denare, do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nese:

1) nuk mban legjitimacion për peshkim afarist (neni 36 paragrafi 4);

2) kryen peshkim rekreativ jashtë baseneve të peshkimit dhe zonave të percaktuara rekreative (neni 40 paragrafi 1);

3) kryen peshkim rekreativ, ndërsa nuk mban legjitimacion dhe leje për peshkim rekreativ (neni 50 paragrafi 5);

4) nuk mban evidence për peshqit e gjuajtur dhe nuk e dorezon të koncesionari (Neni 50 paragrafi 5);

5) nuk e paraqet ndryshimin në afatin e percaktuar (neni 62 paragrafi 4);

6) certifikaten dhe lejen për akuakulture nuk i paraqet në vend të dukshëm dhe nuk mban dhe dorezon evidence në afatin e parapare (neni 66 paragrafi 1 dhe 2);

7) e shenon zonen përreth kafazit në kundërshtim nga e parshikuara (neni 68 paragrafi 3);

8) vendos peshq në qarkullim e që nuk i ploteson kushtet për kualitet, madhësi dhe peshë (neni 70 paragrafi 3);

9) leviz apo qendron në afërsi të ujërave të peshkimit me pajisje të peshkimit, ndërsa nuk posedon leje për peshkim rekreativ (neni 93) dhe

10) nuk leshon dokument perkates si deshmi për prejardhjen (neni 106 paragrafi 7).

Neni 67

Pas nenit 113 shtohet neni i ri 113-a, si vijon:

“Neni 113 - a
(Gjore aty për aty)

Gjore në shume prej 100 eurosh në kundërvlerë me denare, do t’i shqiptohet aty për aty, personit pergjegjes në personin juridik për kundërvajtje nese:

1) nuk mban legjitimacion për peshkim ekonomik (neni 36 paragrafi 3);

2) certifikaten dhe lejen për akuakulture nuk i paraqet në vendin e dukshëm dhe nuk mban dhe dorezon evidence në afatin e parapare (neni 66 paragrafi 1 dhe 2);

3) kryen peshkim rekreativ ndërsa nuk mban legjitimacion dhe leje për peshkim rekreativ (neni 50 paragrafi 5);

4) nuk mban evidence për peshqit e zene dhe nuk e dorezon të koncesionari (neni 50 paragrafi 5) dhe

5) leviz apo qendron në afërsi të drejtperdrejtë të ujërave të peshkimit me pajisje të peshkimit, ndërsa nuk posedon leje për peshkim rekreativ (neni 93).”

Neni 68

Në nenin 114 pas fjalës "pre" shtohen fjalet: “peshku dhe materiali për popullimin me peshq të leshuara në qarkullim, si dhe dobia materiale e realizuar me peshkim të paligjshëm”.

Neni 69

Titulli i nenit 115 dhe neni 115 ndryshohet si vijon:

“(Procedura e kundërvajtjes dhe procedura e barazimit)

Procedura për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara me kete ligj do të mbahet para gjykates kompetente.

Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës për kundërvajtje para gjykates kompetente, për kundërvajtjet nga nenet 110, 111, 112 dhe 113 të këtij ligji, inspektori shtetëror për bujqesi zbaton procedure për barazim në pajtim me nenin 29 të Ligjit për Inesptktoratin Shtetëror të Bujqesise.”

Neni 70

Legjitimacionet dhe lejet e leshuara në pajtim me dispozitat nga nenet 49 dhe 52 të Ligjit për peshkatari dhe akuakulture (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 7/2008) do të vlejne deri më 31 dhjetor 2010.

Neni 71

Autorizohet Komisioni Juridiko-ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise, që të percaktoje tekst të spastruar nga Ligji për peshkatari dhe akuakulture.

Neni 72

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise”.

1204.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07-2123/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО****Член 1**

Во Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/2006, 24/2007 и 103/2008), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Член 2-а

Без оглед на одредбите од членот 1 на овој закон:

- правилата за доделување на слотови се уредени со Регулативата (ЕЕЗ) бр. 95/93 од 18 јануари 1993 година за заеднички правила за доделување на слотови на аеродромите во Заедницата која е преземена со Анексот 1 на Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 95/93 на ЕУ),

- пристапот на пазарот за извршување на аеродромски услуги на прифаќање и испраќање на воздухопловни, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на воздухопловите со гориво и мазиво на воздухопловните пристаништа отворени за јавен воздушен превоз е уреден со Директивата 96/67/ЕЗ од 15 октомври 1996 година за пристап на пазарот на аеродромски услуги на воздухопловните пристаништа на Заедницата која е преземена со Анексот 1 на Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директивата 96/67 на ЕУ),

- истражувањето на воздухопловни несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани е уредено со Директивата 94/56/ЕЗ од 21 ноември 1994 година за воспоставување на фундаментални принципи по кои се води истражувањето на несреќи и инциденти во цивилното воздухопловство која е преземена со Анексот 1 на Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директивата 94/56 на ЕУ),

- пријавувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани е уредено со Директивата 2003/42/ЕЗ од 13 јуни 2003 година за пријавување на настани во цивилното воздухопловство која е преземена со Анексот 1 на Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директивата 2003/42 на ЕУ),

- организацијата на работното време, времетраењето на одморот и другите права на членовите на екипажот на воздухоплов се уредени со Директивата 2000/79/ЕЗ од 27 ноември 2000 година која се однесува на Европскиот договор за организација на работното време на мобилни работници во цивилното воздухопловство која е преземена со Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директивата 2000/79 на ЕУ),

- заедничките правила за вршење на јавен воздушен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај се уредени со Регулативата (ЕЗ) бр. 1008/2008 од 24 септември 2008 година за заедничките правила за воздушен превоз во Заедницата која е преземена со Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 1008/2008 на ЕУ) и

- листата на превозници предмет на оперативна забрана и правилата за нејзино имплементирање се уредени со Регулативата (ЕЗ) бр. 2111/2005 од 14 декември 2005 година за воспоставување на листа на Заедницата на превозници кои се предмет на оперативна забрана во рамките на Заедницата и за информирање на патниците за идентитетот на превозникот која е преземена со Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 2111/2005 на ЕУ).”

Член 2

Во членот 3 став (1) зборот “меѓународните” се заменува со зборовите: “прифатените меѓународни”, по зборот “ЕУ” се додава зборот “/ЕЗВО”, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “како и ратификуваните меѓународни договори”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Подзаконските прописи предвидени со овој закон за државните (воени, полициски и царински) воздухоплови се изготвуваат од страна на надлежните министерства, а во согласност со соодветните меѓународни стандарди, прописи и процедури.”

Член 3

Во членот 4 точката 5 се брише.

Точката 6 се менува и гласи:

“6. “Безбедносен преглед (Screening)” е примена на технички и/или други средства (вклучувајќи и рачен претрес), наменети за идентификација и/или откривање

на оружје, експлозивни или други опасни средства, предмети и супстанции кои можат да се користат за извршување на акти на незаконско постапување;”.

Точката 7 се менува и гласи:

“7. “Програма за обезбедување” е збир на правила и постапки коишто се применуваат на национално ниво, на ниво на аеродром, превозник или друго правно лице кои се дадени во писмена форма и се усвоени, односно одобрени од надлежен орган со цел за заштита на цивилниот воздушен сообраќај од дејствија на незаконско постапување;”.

Точката 10 се менува и гласи:

“10. “Воздушен сообраќај” е летање на воздухоплов или движење на воздухоплови по површините за маневрирање;”.

По точката 22 се додава нова точка 22-а, која гласи:

“22-а. “Давател на аеродромски услуги” е правно или физичко лице што на трети лица им обезбедува една или повеќе категории на аеродромски услуги;”.

По точката 25 се додава нова точка 25-а, која гласи:

“25-а. “ЕЗВО” е Европска заедничка воздухопловна област воспоставена со Договор меѓу земјите членки на Европската унија и балканските земји, Исланд и Норвешка;”.

Точката 30 се менува и гласи:

“30. “Аеродромска зона на сообраќај” е воздушен простор со определени димензии утврден околу еден аеродром заради заштита на сообраќајот на тој аеродром;”.

Точката 37 се менува и гласи:

“37. “Јавен воздушен превоз” е лет или серија од летови за превоз на патници, карго и/или пошта за надоместок и/или закупнина;”.

По точката 40 се додава нова точка 40-а, која гласи:

“40-а. “Корисник на воздухопловно пристаниште” е правно или физичко лице одговорно за превоз на патници, пошта и/или стока по воздух од или до соодветното воздухопловно пристаниште;”.

Точката 46 се менува и гласи:

“46. “Несреќа” е настан поврзан со работата на воздухоплов кој се случува во периодот кога кое било лице се качува во воздухопловот со намера да лета па се до времето кога сите овие лица се симнале, во кој период:

а) некое лице е смртно или сериозно повредено како резултат на:

- неговиот престој во воздухопловот или

- директен контакт со кој било дел од воздухопловот, вклучувајќи ги и деловите кои се откачиле од авионот или

- директно изложување на издувниот млаз на моторите, освен кога повредите се од вообичаени причини, се самонанесени или се нанесени од страна на други лица, или кога повредите се нанесени на „слепи патници“ кои се кријат вон зоните кои вообичаено им стојат на располагање на патниците и екипажот или

б) воздухопловот претрпува оштетување или структурно уништување кое:

- неповолно влијае врз цврстината на конструкцијата, перформансите или карактеристиките на летањето на воздухопловот и

- нормално би барало голема поправка (ремонт) или замена на оштетениот составен дел, освен за дефект или оштетување на моторите, кога оштетувањето е ограничено на моторот, неговите заштитни обвивки (капотажки) или додатоци или за оштетување кое е ограничено на елисите, врвовите на крилјата, антените, гумите на тркалата, кочниците, аеродинамичната оплата на моторот, малите вдлабнатини или дупки на обвивката на воздухопловот или

в) воздухопловот исчезнува или е целосно недостапен.“

Во точката 47 по зборот “Обезбедување” се додаваат зборовите: “од дејствија на незаконско постапување”.

По точката 55 се додаваат две нови точки 55-а и 55-б, кои гласат:

“55-а. “Оператор на воздухопловно пристаниште” е правно лице кое, со или без други активности, има за цел да управува и раководи со аеродромската инфраструктура, да ги координира и контролира активности на операторите присутни на соодветното воздухопловно пристаниште или систем на воздухопловни пристаништа, во согласност со законодавството на Република Македонија;

55-б. “Систем на воздухопловни пристаништа” се две или повеќе воздухопловни пристаништа групирани со цел да го опслужуваат истиот град или повеќе населени места (конурбација);”.

Во точката 58 став 3 зборовите: “врз основа на уверение за стручна оспособеност” се бришат.

Точката 59 се менува и гласи:

“59. “План на лет” се утврдени податоци кои се доставуваат до единиците за АТС услуги, а кои се однесуваат на планиран лет или дел од лет на воздухоплов;”.

Точката 60 се менува и гласи:

“60. “Платформа” е определена површина на еден аеродром на земја на која се прифаќа воздухоплов заради натоварување и растоварување на патници, пошта или товар, за полнење со гориво, паркирање или одржување;”.

Точката 69 се менува и гласи:

“69. “Редовен јавен воздушен превоз” е серија од летови која ги има следниве карактеристики:

а) на секој лет патничките седишта и/или капацитетот за транспорт на карго и/или пошта се достапни за индивидуално купување од јавноста (директно од превозникот или од овластени агенти) и

б) секој лет има за цел вршење на сообраќај меѓу исти два или повеќе аеродроми или:

- согласно со објавен ред на летање или

- со летови кои се толку редовни или чести што претставуваат препознатливи систематски серии;”.

По точката 70 се додаваат две нови точки 70-а и 70-б, кои гласат:

“70-а. “Самостоен давател на услуги” е корисник на воздухопловното пристаниште кој самостојно извршува една или повеќе категории на аеродромски услуги;

70-б. “Самостојно извршување на услуги” е кога корисникот на воздухопловното пристаниште директно извршува сам за себе една или повеќе категории на аеродромски услуги, а за што не склучува договор со трето лице. Корисниците на воздухопловното пристаниште не се сметаат меѓу себе како трети лица, ако:

- еден од нив има мнозински дел во сопственоста на другиот или

- ист субјект има поголем дел во сопственоста на двата;”.

По точката 74 се додава нова точка 74-а, која гласи:

“74-а. “Субјекти на воздухопловната индустрија” се оператори на воздухоплови, воздухопловни школки центри, оператори на аеродроми или леталишта, даватели на аеродромски услуги, даватели на услуги на воздухопловна навигација, организации за дизајн, градба или одржување на воздухоплови и други субјекти кои вршат некоја од дејностите во воздухопловството утврдена со овој закон;”.

Точката 81 се менува и гласи:

“81. “Граѓанско воздухопловство” е кој било сообраќај кој го вршат само граѓански воздухоплови со исклучок на сообраќајот кој го вршат државните воздухоплови наведени во членот 3 на Чикашката конвенција за граѓанско воздухопловство.”

Член 4

Во членот 5 став (1) зборот “граѓанско воздухопловство” се заменува со зборовите: “граѓанското воздухопловство”.

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

“(2) За регулирање и спроведување на работите утврдени со овој закон за потребите на државните воздухоплови надлежни се:

- Министерството за одбрана за воените воздухоплови,

- Министерството за внатрешни работи за полициските воздухоплови и

- Министерството за финансии за царинските воздухоплови.

(3) За спроведување на техничко истражување на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти во смисла на овој закон, Владата на Република Македонија формира Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти како независно истражно тело.”

Член 5

Во членот 6 точка г) по зборовите: “подзаконски акти” се додаваат зборовите: “кои се предвидени со овој закон”.

Точката д) се брише.

Точката е) станува точка д).

Точката ж) се менува и гласи:

“ж) врши други работи утврдени со прописите од областа на воздухопловството.”

Точката з) се брише.

Член 6

Во членот 7 ставот (2) се менува и гласи:

“Агенцијата е независно регулаторно тело со јавни овластувања утврдени со овој закон.”

Ставот (3) се менува и гласи:

“Агенцијата во својата работа и при донесување на одлуките во рамките на своите овластувања е целосно политички, финансиски и функционално независна од друг државен орган, друго јавно правно лице или трговско друштво што врши дејност од областа на воздухопловството и е непристрасна кон нив.”

По ставот (3) се додаваат пет нови става (4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат:

“(4) Агенцијата стекнува статус на правно лице со запишување во Централниот регистар на Република Македонија.

(5) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

(6) Агенцијата има Статут со кој се уредуваат прашањата значајни за организација на работата на Агенцијата.

(7) Агенцијата има своја ознака, односно лого утврдени со Статутот.

(8) Со цел за извршување на определени активности во рамките на своите надлежности, Агенцијата може да ангажира домашни или странски правни или физички лица, имајќи го предвид конфликтот на интереси.”

Член 7

По членот 7 се додаваат три нови члена 7-а, 7-б и 7-в, кои гласат:

“Член 7-а

(1) Работата на Агенцијата е јавна.

(2) Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија.

Член 7-б

Агенцијата ги има следниве надлежности:

- врши работи од својот делокруг во согласност со прописите од областа на воздухопловството, како и врз основа на Националната стратегија за развој на воздухопловството и меѓународните договори од областа на воздухопловството, ратификувани од Република Македонија со цел за безбедно и редовно одвивање на граѓанското воздухопловство,

- врши надзор над примената на прописите од областа на воздухопловството,

- учествува во подготовка на предлог на закони од областа на воздухопловството,

- донесува подзаконски акти од областа на воздухопловството кои се предвидени со овој закон,

- одобрува Зборник на воздухопловни информации,

- води постапка и одлучува за издавање, продолжување, обновување, промена, суспендирање и повлекување на дозволи, овластувања, уверенија, одобрености и други писмена утврдени со овој закон, како и евиденција на истите,

- врши регистрација на воздухоплови, аеродроми, леталишта и евиденција на терени,

- предлага мерки за развој и примена на нови технологии во воздухопловството,

- организира и координира активности поврзани со потрага и спасување на воздухоплови,

- изготвува литература од областа на воздухопловството и

- врши други работи утврдени со прописите од областа на воздухопловството.

Член 7-в

На постапките предвидени со овој закон супсидијарно се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон поинаку не е определено.”

Член 8

Членот 8 се менува и гласи:

“Органи на Агенцијата се Управен одбор и директор.”

Член 9

Членот 9 се менува и гласи:

“(1) Управниот одбор се состои од три члена од кои еден е претседател.

(2) Со работата на Управниот одбор раководи претседателот на Управниот одбор.

(3) Претседателот и членовите на Управниот одбор ги именува Собранието на Република Македонија, на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, со мандат од четири години, со можност за уште еден мандат.

(4) За претседател и членови на Управниот одбор можат да бидат именувани лица кои имаат завршено високо образование од областа на техничките, правните или економските науки, со работно искуство над пет години од областа на воздухопловството и со активно познавање на англискиот јазик.

(5) За претседател и член на Управниот одбор можат да бидат именувани лица вработени во други правни лица, освен ако тоа не претставува конфликт на интереси согласно со закон.

(6) Претседателот и членовите на Управниот одбор се именуваат не подоцна од 60 дена пред истекот на мандатот на нивните претходници.

(7) За времетраењето на мандатот, претседателот и членовите на Управниот одбор не можат да бидат пратеници во Собранието на Република Македонија, членови на Владата на Република Македонија, лица кои извршуваат должности во органите и телата на политички партии, членови на управни и надзорни одбори на јавни претпријатија или акционерски друштва или членови на друг вид на асоцијација на правни или физички лица кои би можеле да доведат до конфликт на интереси.

(8) Претседателот, член на Управниот одбор, лицата во брачна или вонбрачна заедница со претседателот или членот на Управниот одбор, роднини по права линија до втор степен, не можат да се стекнат со акции односно удели директно или индиректно во организација што извршува активности директно поврзани со надлежностите на Агенцијата.

(9) За претседател и членови на Управниот одбор не можат да бидат именувани лица кои се осудени со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење подолго од шест месеци или мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност за времетраење на казната или мерката.

(10) Ако постапката за именување не е завршена пред истекот на мандатот на претседателот и членовите на Управниот одбор чиј мандат е истечен, претседателот и членовите на Управниот одбор можат да продолжат да ја вршат својата функција, но не подолго од шест месеци.

(11) Претседателот на Управниот одбор има право на месечен надоместок во висина од 50% од просечната месечна нето плата во стопанството на ниво на Република Македонија, а членовите на Управниот одбор имаат право на месечен надоместок во висина од 40% од просечната месечна нето плата во стопанството на ниво на Република Македонија.

(12) Средствата за месечниот надоместок и другите трошоци на претседателот и членовите на Управниот одбор се обезбедуваат од средствата на Агенцијата, утврдени со годишниот финансиски план.”

Член 10

По членот 9 се додаваат шест нови члена 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д и 9-ѓ, кои гласат:

“Член 9-а

(1) Управниот одбор одлучува на седници.

(2) Седниците ги свикнува претседателот на Управниот одбор најмалку еднаш месечно.

(3) Седниците на Управниот одбор се јавни. По исклучок, Управниот одбор може да одлучи дали седницата или расправата по некоја точка ќе биде затворена за јавноста.

(4) Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Член 9-б

Управниот одбор на Агенцијата е надлежен да:

- донесува Статут и други акти на Агенцијата,
- усвојува предлог и донесува годишна програма за работа и развој,
- усвојува предлог и донесува годишен финансиски план,
- усвојува годишен финансиски извештај со завршна сметка,

- усвојува извештај за реализација на годишната програма за работа и развој,

- го именува директорот на Агенцијата во согласност со овој закон,

- ги донесува општите акти за внатрешна организација и систематизација на работните места, плати на вработените, како и тарифници и трошкови за работењето на Агенцијата,

- соработува со други државни органи и институции и органи на единиците на локалната самоуправа,

- доставува извештаи, препораки и предлози до Собранието на Република Македонија и други државни органи и институции од областа на цивилното воздухопловство и

- врши други работи утврдени со Статутот и овој закон.

Член 9-в

(1) Собранието на Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија може да ги разреши претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата пред истекот на мандатот за кој се именувани поради следниве причини:

- на негово барање,

- во случај на спреченост на вршење на функцијата поради болест подолго од шест месеци или смрт,

- прифаќање на функција или работа што е несполлива со неговата функција член на Управниот одбор,

- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење подолго од шест месеци или мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност, со денот на изрекувањето на казната или мерката,

- сторил повреда на прописите од областа на воздухопловството или злоупотреба на функцијата и

- неоправдано отсутствувал на три седници еднопо-друго или пет седници во тековната година.

(2) Недоставувањето на годишна програма за работата и развој на Агенцијата, како и годишен финансиски извештај до Собранието на Република Македонија е основ за колективно разрешување на претседателот и членовите на Управниот одбор.

(3) Доколку постои причина за разрешување на член на Управниот одбор на Агенцијата пред истекот на мандатот за кој е именуван, Управниот одбор на Агенцијата треба да ја извести Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија во рок од седум дена од денот на дознавањето на причината.

Член 9-г

(1) Со работата на Агенцијата раководи директор.

(2) Директорот на Агенцијата го именува Управниот одбор на Агенцијата по пат на јавен оглас.

(3) Мандатот на директорот е четири години со можност за уште еден последователен мандат.

(4) Директорот на Агенцијата треба да има завршено високо образование од областа на техничките, правните или економските науки, со работно искуство над пет години од областа на цивилното воздухопловство и најмалку три години работно искуство на раководно место и активно познавање на англискиот јазик.

(5) Управниот одбор е должен да го именува директорот не подоцна од 30 дена пред истекот на мандатот на неговиот претходник.

(6) Директорот на Агенцијата, лицата во брачна или вонбрачна заедница со директорот на Агенцијата, роднини по права линија до втор степен, не можат да се стекнат со акции односно удели директно или индиректно во организација што извршува активности директно поврзани со надлежностите на Агенцијата.

(7) Директорот на Агенцијата не може да биде лице кое е осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење подолго од шест месеци или мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност, за времетраење на казната или мерката.

(8) Директорот е професионално ангажиран во Агенцијата со полно работно време.

Член 9-д

(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата и е одговорен за законитото работење на Агенцијата и ги има следниве надлежности:

- ја претставува и застапува Агенцијата,
- донесува акти во првостепена управна постапка,
- предлага, подготвува и донесува подзаконски акти и внатрешни процедури за работа,
- издава овластувања на правни лица за вршење на дел од надлежностите на Агенцијата,
- изготвува предлог на годишна програма за работа и развој, годишен финансиски план на Агенцијата, финансиски извештај со завршна сметка и извештај од реализираната годишна програма за работа и развој на Агенцијата,
- предлага општи акти за внатрешна организација и систематизација на работните места, плати на вработените, како и тарифници и трошковници за работењето на Агенцијата,
- предлага акти што ги донесува Управниот одбор,
- ги извршува одлуките донесени од страна на Управниот одбор,
- донесува одлуки за прашања за кои не одлучува Управниот одбор,
- назначува воздухопловни инспектори,
- назначува лица на раководни места во Агенцијата по претходно добиена согласност на Управниот одбор,
- соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на локалната самоуправа и со невладини организации и здруженија на граѓани и
- врши други работи утврдени со овој закон и Статутот на Агенцијата.

(2) Директорот на Агенцијата е должен да воспостави внатрешна контрола преку имплементација на соодветен систем на финансиски менаџмент и контрола и внатрешна ревизија согласно со Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.

(3) Директорот има право да присуствува и учествува на состаноците на Управниот одбор, без право на глас.

(4) Директорот може да поднесе оставка на својата функција во писмена форма до Управниот одбор.

(5) Ако мандатот на директорот е завршен, а постапката за именување на директор не е завршена, тогаш директорот може да продолжи да ја врши функцијата сè додека не се именува директор, но не подолго од шест месеци.

Член 9-ѓ

Директорот може да биде разрешен од страна на Управниот одбор пред истекување на мандатот во следниве случаи:

- на негово барање,
- во случај на спреченост за вршење на функција поради болест подолго од шест месеци или смрт,

- прифаќање на функција или работа што се неспојливи со неговата функција на директор,

- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење подолго од шест месеци или мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност, со денот на изрекувањето на казната или мерката и

- повреда на прописите од областа на воздухопловството или злоупотреба на функцијата.”

Член 11

Членот 10 се менува и гласи:

“Против решенијата на директорот на Агенцијата донесени во првостепена управна постапка, незадоволната странка има право на судска заштита пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.”

Член 12

Во членот 11 ставот (3) се брише.

Ставот (4) станува став (3).

Ставовите (5) и (6) се бришат.

Член 13

Во членот 12 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:

“- надоместок за издавање, продолжување, обновување и промена на уверенија, дозволи, одобренија, согласности и друго, предвидени со овој закон или прописите донесени врз основа на овој закон.”

Алинејата 5 се брише.

Алинејата 6 која станува алинеја 5 се менува и гласи:

“- дел од надоместоците за користење на полетно-слетната патека и патеките за возење, односно за полетување, слетување и осветлување и”.

Алинејата 7 станува алинеја 6.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

“(2) Висината на делот од надоместокот од ставот (1) алинеја 1 на овој член се утврдува врз основа на одобрениот годишен финансиски план со трошковник на Агенцијата, во зависност од административните трошоци и трошоците за безбедносен и континуиран надзор на давањето на услуги на воздухопловна навигација, на начин пропишан согласно со членот 56 став (4) на овој закон.

(3) Висината на делот од надоместокот од ставот (1) алинеја 5 на овој член изнесува 2% од надоместокот за користење на полетно-слетната патека и патеките за возење, односно за полетување, слетување и осветлување, кој го наплатува операторот на аеродромот и месечно го уплатува на сметка на Агенцијата.”

Во ставот (4) зборовите: “Владата на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци”.

Член 14

Членот 13 се менува и гласи:

“(1) Предлог-годишната програма за работа и развој и предлог-годишниот финансиски план, Агенцијата ги доставува на согласност до Собранието на Република Македонија најдоцна до крајот на декември секоја година.

(2) Годишната програма за работа и развој и годишниот финансиски план од ставот (1) на овој член ги донесува Управниот одбор по претходно добиена согласност од Собранието на Република Македонија, најдоцна до крајот на јануари секоја година.

(3) Годишниот финансиски извештај со завршна сметка и извештајот за реализација на годишната програма за работа и развој на Агенцијата, за претходната година Управниот одбор на Агенцијата ги донесува најдоцна до крајот на март секоја година и ги доставува до Собранието на Република Македонија.

(4) Годишниот финансиски план содржи податоци за приходите и расходите за работењето на Агенцијата.

(5) Годишниот финансиски извештај содржи завршна сметка, како и ревизорски извештај за претходната година.

(6) Ревизијата ја врши надворешен и независен ревизор, избран согласно со Законот за јавните набавки.

(7) На барање на Собранието на Република Македонија, Агенцијата е должна да поднесе извештај за работата и развојот на Агенцијата и финансиски извештај за работењето на Агенцијата и за период пократок од една година.“

Член 15

Во членот 16 став (1) зборовите: “меѓународен договор” се заменуваат со зборовите: “договор меѓу воздухопловните власти”, а зборовите: “надзорните функции и должности на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “функциите и должностите на Агенцијата кои произлегуваат од членовите 12, 30, 31 и 32-а на Чикашката конвенција”.

Во ставот (2) зборовите: “меѓународен договор” се заменуваат со зборовите: “договор меѓу воздухопловните власти”, а зборовите: “надзорните функции и должности на воздухопловните власти на таа земја” се заменуваат со зборовите: “функциите и должностите на воздухопловните власти на таа земја кои произлегуваат од членовите 12, 30, 31 и 32-а на Чикашката конвенција.”

По ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

“(3) Во договорот од ставовите (1) и (2) на овој член мора точно да се наведе кои функции и должности се пренесуваат согласно со членот 83-bis од Чикашката конвенција.

(4) Преносот на функциите и должностите ќе има ефект откако склучениот договор од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе биде доставен до ИCAO и објавен согласно со членот 83 од Чикашката конвенција.

(5) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член се применуваат и на случаите на кои се однесува членот 77 од Чикашката конвенција.

(6) Важноста на договорот за пренос од ставовите (1) и (2) на овој член се утврдува согласно со периодот на важност на договорот за закуп, чартер или сличен договор за воздухопловот кој се користи согласно со членот 83-bis од Чикашката конвенција.

(7) Заверени копии од исклучениот договор за пренос и од уверението за исполнување на безбедносни услови (АОС) на превозникот се носат во воздухопловот што е предмет на договорот за закуп, чартер или сличен договор.”

Член 16

Членот 17 се менува и гласи:

“(1) Забрането е летање на воздухоплов без екипаж во контролирана аеродромска зона на воздухопловно пристаниште, доколку истиот не е опремен со уред за идентификација-транспондер.

(2) Воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор во согласност со условите коишто ги пропишува Владата на Република Македонија.”

Член 17

Во членот 18 став (3) зборовите: „ги определува Владата на Република Македонија и” се бришат.

Во ставот (6) зборовите: “Министерството за транспорт и врски” се заменуваат со зборовите: “Владата на Република Македонија”.

Во ставот (8) зборовите: “ја пропишува директорот на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “е пропишана со правилата и постапките на летање на воздухопловите согласно со членот 15 на овој закон”.

Ставот (11) се менува и гласи:

“Одобрението од ставот (10) на овој член не е потребно за воздухоплови за потрага и спасување, за давање на медицинска помош и за државните воздухоплови при вршење на оперативни летови.”

Член 18

Во членот 19 ставот (3) се брише.

Член 19

Во членот 25 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

“(1) Воздухоплов по правило влегува во, односно излегува од македонскиот воздушен простор на гранична точка, имајќи ја предвид целта за ефикасно и флексибилно користење на воздушниот простор.

(2) Граничните точки ги одобрува Агенцијата на предлог на давателот на услуги на воздухопловна навигација, согласно со утврдениот план на EUROCONTROL и ICAO, имајќи ја предвид целта за ефикасно и флексибилно користење на воздушниот простор.”

Во ставот (3) зборовите: “граничниот коридор” се заменуваат со зборовите: “граничната точка”.

Член 20

Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи:

“За цивилни странски воздухоплови кои влегуваат на територијата на Република Македонија со цел за слетување, одобрението од ставот (1) на овој член го издава Агенцијата, а за цивилни странски воздухоплови кои влегуваат на територијата на Република Македонија со цел за прелет, одобрението го издава давателот на услуги на воздухопловната навигација.”

Во ставот (3) зборовите: “по претходно мислење на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи” се заменуваат со зборовите: “по претходно добиена согласност од Министерството за одбрана”.

Член 21

Во членот 28 став (2) по зборот “одбрана” се става запирка и се додаваат зборовите: “Министерството за финансии - Царинската управа”, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “освен ако поинаку не е утврдено со меѓународен договор кој го ратификувала Република Македонија”.

Член 22

Во членот 29 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) За употреба на активна опрема за снимање од воздух странски воздухоплов мора да има посебно одобрение согласно со Законот за одбрана.”

Член 23

Членот 32 се менува и гласи:

“Воздушните патишта ги одобрува Агенцијата на предлог на давателот на услуги на воздухопловна навигација, согласно со утврдениот план на EUROCONTROL и ICAO.”

Член 24

Членот 33 се менува и гласи:

“(1) Заради безбедност и уредност на јавниот воздушен превоз, правното лице што врши јавен воздушен превоз треба да има потребен персонал, воздухоплови, опрема, како и да исполнува посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење. Начинот на вршење на јавен воздушен превоз, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење ги пропишува директорот на Агенцијата.

(2) На превозникот кој ги исполнува условите од ставот (1) на овој член, Агенцијата му издава или продолжува уверение за работа (Operating Licence) и уверение за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate-AOC) за што донесува решение.

(3) Агенцијата нема да издаде или продолжи уверение за работа (Operating Licence) и уверение за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate-AOC) или да дозволи истото да биде во важност доколку условите од ставот (1) на овој член не се исполнети, за што донесува решение.

(4) На превозникот кој ќе престане да ги исполнува условите од ставот (1) на овој член, Агенцијата ќе му го суспендира уверението за работа (Operating Licence) и уверението за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate-AOC) за период кој не може да биде подолг од 60 дена. Ако превозникот во определениот период не ги исполни условите, Агенцијата ќе му го повлече уверението за работа (Operating Licence) и уверението за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate-AOC), за што донесува решение.

(5) Формата, содржината, начинот на издавање, продолжување, промена и евиденција на уверенијата од ставот (2) на овој член ги пропишува директорот на Агенцијата.”

Член 25

Во членот 34 став (2) зборовите: “посебната дозвола за вршење на редовен или нередовен јавен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај” се заменуваат со зборовите: “одобрението издадено врз основа на членот 26 на овој закон”.

Ставот (3) се менува и гласи:

“По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, домашен превозник или превозник на земја членка на ЕЗВО може да врши меѓународен јавен воздушен сообраќај меѓу Република Македонија и земја членка на ЕЗВО согласно со одредбите од Регулативата 1008/2008 на ЕУ.”

Во ставот (4) зборовите: “без дозволата” се заменуваат со зборовите: “без одобрението”.

Ставот (5) се брише.

Член 26

Членовите 35 и 36 се бришат.

Член 27

Во членот 37 став (1) зборовите: “во согласност со редот на летање” се бришат.

Член 28

Членот 38 се менува и гласи:

“(1) Директорот на Агенцијата ги пропишува правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана во согласност со Регулативата 2111/2005 ЕУ и ја објавува листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана.

(2) Со цел за унапредување на системите за управување со безбедноста и постигнување на прифатливо ниво на безбедност во воздушниот сообраќај, Агенцијата донесува Национална програма за безбедност по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

(3) Превозниците, операторите на аеродром, давателите на услуги на воздухопловна навигација и организациите за одржување на воздухоплови се должни да воспостават и одржуваат систем за управување со безбедноста во согласност со Националната програма за безбедност.”

Член 29

Во членот 44 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

“(8) Правилата за воено падобрански активности ги пропишува министерот за одбрана.”

Член 30

Поднасловот “4.ПОТРЕБЕН ПЕРСОНАЛ” се менува и гласи: “4. ПОСЕБНИ ВОЗДУХОПЛОВНИ АКТИВНОСТИ”.

Член 31

По поднасловот 4 се додава нов член 45, кој гласи:

“Член 45

(1) Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи организираат и изведуваат посебни воздухопловни активности.

(2) Правилата за вршење на посебните воздухопловни активности ги пропишуваат надлежните министерства.”

Член 32

Членот 46 се менува и гласи:

“(1) За издавање, продолжување/обновување и промена на уверенијата од членовите 33, 42, 43 и 44 на овој закон се плаќа надоместок на Агенцијата.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.”

Член 33

Во членот 48 став (1) по зборот “закон” се додаваат зборовите: “и прописите донесени врз основа на овој закон”.

Ставовите (3) и (4) се бришат.

Член 34

Во членот 49 став (2) зборовите: “што ги пропишува директорот на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “пропишани со актите од членовите 33 став (1) и 42 став (6) на овој закон”.

Член 35

Во членот 50 став (1) по зборот “закон” се додаваат зборовите: “кои ги издава Агенцијата”.

Во ставот (2) зборовите: “што учествуваат во меѓународен воздушен сообраќај” се заменуваат со зборовите: “на домашните превозници”.

Член 36

Членот 52 се менува и гласи:

“(1) Исправите за пловидбеност и дозволите издадени или валидирани од договорна земја на ИКАО во која еден воздухоплов е регистриран се признаваат за валидни во Република Македонија согласно со членот

33 на Чикашката конвенција доколку условите под кои тие се издадени или валидирани се исти или построги од минимум стандардите утврдени согласно со Чикашката конвенција.

(2) Во врска со член 33 од Чикашката конвенција, доколку земја членка на ИКАО во која е регистриран воздухопловот ги пренесе своите надлежности за издавање или валидирање на исправите од ставот (1) на овој член на земјата на операторот согласно со членот 83-bis на Чикашката конвенција, тогаш во Република Македонија се признава и валидноста на исправите од ставот (1) на овој член издадени од земјата на операторот дополнително на оние исправи издадени од земјата на регистарот на воздухопловот под услов Република Македонија да е официјално информирана за договорот за пренос на надлежностите склучен согласно со членот 83-bis од Чикашката конвенција.

(3) Во случај воздухоплов кој е предмет на договор за пренос на надлежности треба да го користи воздушниот простор на Република Македонија, а Република Македонија не е официјално информирана за договорот за пренос на надлежности склучен согласно со членот 83-bis од Чикашката конвенција, тогаш земјата на регистарот на воздухопловот останува целосно надлежна согласно со членовите 30, 31 и 32-а од Чикашката конвенција, без оглед на склучениот договор за пренос на надлежности.”

Член 37

Главата “III. УСЛУГИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ” се менува и гласи: “III. УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА”.

Член 38

Во членот 53 ставот (2) се менува и гласи:

“Услугите на воздухопловна навигација се даваат врз ексклузивна основа од страна на давателот на услуги на воздухопловна навигација основан согласно со членот 60 на овој закон, кој треба да е десигниран од страна на Владата на Република Македонија и кој треба да поседува уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација од Агенцијата. Десигнацијата од страна на Владата на Република Македонија на давателот на услуги на воздухопловна навигација основан согласно со членот 60 на овој закон, се однесува и во случај на воспоставен функционален воздушен блок, а за евентуална десигнација и на други даватели на услуги на воздухопловна навигација, се одлучува со меѓународен договор за воспоставување на функционален воздушен блок.”

Во ставот (6) зборовите: “Владата на Република Македонија во зависност од реалните трошоци” се заменуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.”

Ставот (8) се менува и гласи:

“Начинот на давање на услуги на воздухопловна навигација за потребите на државните воздухоплови се регулира со договор за соработка меѓу давателот на услуги на воздухопловна навигација и надлежните министерства.”

Член 39

Во членот 56 став (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “кој се состои од надоместок со кој се финансираат трошоците за услуги за прелети (En Route Charges) и надоместок со кој се финансираат трошоците за терминални услуги (Terminal Charges)”.

Ставовите (2), (3) и (4) се заменуваат и гласат:

“(2) Надоместокот со кој се финансираат трошоците за услуги за прелети (En Route Charges) од ставот (1) на овој член го наплатува EUROCONTROL и го пренесува на Агенцијата и на давателот на услуги на воздухопловна навигација врз основа на претходно склучен договор.

(3) Надоместокот со кој се финансираат трошоците за терминални услуги (Terminal Charges) од ставот (1) на овој член, го наплатува давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(4) Начинот на определување на висината на надоместокот од ставот (1) на овој член и начинот на наплата ги пропишува Владата на Република Македонија во согласност со меѓународните договори ратификувани од Република Македонија.”

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Од плаќање на надоместокот од ставот (1) на овој член покрај летовите определени со Регулативата 1794/2006 на ЕУ, ослободени од плаќање се летовите на воените, полициските и царинските воздухоплови, како и други летови кои можат да бидат ослободени согласно со Регулативата 1794/2006 на ЕУ по претходно донесена одлука на Владата на Република Македонија.”

Член 40

Членот 58 се менува и гласи:

“(1) Организацијата и користењето на воздушниот простор го пропишува Владата на Република Македонија.

(2) За извршување на работите поврзани со управување со воздушниот простор и флексибилно користење на воздушниот простор, Владата на Република Македонија формира Цивилно-воен комитет.

(3) Во Комитетот членуваат претставници од Министерството за транспорт и врски, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата и давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(4) Работата на Комитетот ја координира претставникот од давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(5) Комитетот за својата работа поднесува извештај до Владата на Република Македонија најдоцна до 31 јануари во тековната година за претходната година.”

Член 41

Во членот 59 став (6) по зборовите: “поштенско-телеграфски услуги” се додаваат зборовите: “како и услуги на пренос, дистрибуција и снабдување со електрична енергија”.

Член 42

Поднасловот “2. ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ” се менува и гласи: “2. ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА”.

Член 43

Во членот 60 ставот (4) се брише.

Член 44

Во членот 60-а точка 1 потточка 1.1 потточка а) алинејата 3 се брише.

Во потточката 1.4 по зборот “навигација” се додаваат зборовите: “што подразбира превентивно и корективно одржување, приспособување, калибрирање, мониторирање, надгледување, управување, поставување и воведување во работа, како и развој и измена на процедури и упатства за работа и одржување на оперативни-

те технички средства во состојба која овозможува безбеден и уреден воздушен сообраќај”, а сврзникот “и” се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 2 и 3, кои гласат:

“2) водење на евиденција, собирање, обработка и проследување на податоци кои се користат за наплата на надоместоци од услугите на воздухопловна навигација;

3) изготвување и редовно ажурирање на Зборникот на воздухопловни информации и”.

Точката 2 станува точка 4.

Член 45

Во членот 60-б alineјата 1 се менува и гласи:

“- делот од надоместокот остварен по основ на давање на услуги на воздухопловна навигација чија висина се утврдува со трошковник на давателот на услуги на воздухопловна навигација на начин пропишан согласно со членот 56 став (4) на овој закон”.

Член 46

Во членот 60-д став (1) зборовите: “до висина која ја утврдува Владата на Република Македонија” се бришат.

Член 47

Во членот 66 ставот (2) се брише.

Член 48

По членот 71 се додава нов член 71-а, кој гласи:

“Член 71-а

(1) Во случаите кога ќе се појават проблеми со капацитетот на одреден аеродром, Владата на Република Македонија може согласно со условите од Регулативата 95/93 на ЕУ да го десигнира тој аеродром за координиран аеродром или аеродром со олеснет распоред.

(2) На координиран аеродром или аеродром со олеснет распоред Владата на Република Македонија ќе именува физичко или правно лице за координатор на аеродром или независен олеснувач на распоред по извршени консултации со превозниците, операторот на аеродром или Комитетот за координација, ако таков комитет постои.

(3) На координаторот на аеродром или независниот олеснувач на распоред именувани согласно со ставот (2) на овој член им следува надоместок во висина што ја пропишува Владата на Република Македонија.

(4) На координиран аеродром, Владата на Република Македонија формира Комитет за координација согласно со Регулативата 95/93 на ЕУ.

(5) Правилата за доделување на слотови ги пропишува Владата на Република Македонија.”

Член 49

Во членовите 73 став (5), 121 став (4), 122 став (3), 124 став (5) и 126 став (4) зборовите: “Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци”.

Член 50

Во членот 82 ставот (1) се менува и гласи:

“На аеродром и леталиште се организира противпожарно-спасувачко и медицинско обезбедување, а на воздухопловно пристаниште се организира противпожарна-спасувачка служба, служба за итна медицинска помош и служба за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување

на воздухопловите со гориво и мазиво, кои даваат аеродромски услуги, под услови и на начин кои ги пропишува директорот на Агенцијата.”

По ставот (1) се додаваат два нови ставови (2) и (3), кои гласат:

“(2) Противпожарната служба, службата за итна медицинска помош, односно противпожарното обезбедување и медицинското обезбедување, како и службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на воздухопловите со гориво и мазиво ги организира операторот на воздухопловното пристаниште, односно операторот на аеродромот.

(3) Извршувањето на аеродромските услуги на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво, операторот на воздухопловното пристаниште може со договор да му ги додели и на друго правно лице, под услови и начин утврдени со членот 82-е на овој закон.”

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Ставот (5) се брише.

Член 51

По членот 82 се додаваат 13 нови члена 82-а, 82-б, 82-в, 82-г, 82-д, 82-ѓ, 82-е, 82-ж, 82-з, 82-с, 82-и, 82-ј и 82-к, кои гласат:

“Член 82-а

Пристапот на пазарот за извршување на аеродромски услуги на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на воздухопловите со гориво и мазиво на воздухопловните пристаништа отворени за јавен воздушен превоз се остварува согласно со Директивата 96/67 на ЕУ.

Член 82-б

(1) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се применуваат на сите воздухопловни пристаништа што се наоѓаат на територијата на Република Македонија и се отворени за јавен воздушен превоз, во следниве случаи:

а) одредбите од членот 82-г став (1) на овој закон, што се однесуваат на категориите на аеродромски услуги што не се опфатени со членот 82-г став (2) на овој закон се применуваат за секое воздухопловно пристаниште без разлика на обемот на сообраќај;

б) одредбите што се однесуваат на категориите на аеродромски услуги наведени во членот 82-г став (2) на овој закон се применуваат за воздухопловните пристаништа со годишен сообраќај не помал од 1 милион патници или 25.000 тони стока и

в) одредбите што се однесуваат на категориите на аеродромски услуги наведени во членот 82-в на овој закон, се применуваат за воздухопловни пристаништа со:

- годишен сообраќај не помал од 3 милиони патници или 75.000 тони стока или

- годишен сообраќај не помал од 2 милиона патници или 50.000 тони стока за период од шест месеци пред 1 април или 1 октомври од претходната година.

(2) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се применуваат на сите воздухопловни пристаништа што се наоѓаат на територијата на Република Македонија и се отворени за јавен воздушен превоз со годишен сообраќај не помал од 2 милиона патници или 50.000 тони стока.

(3) Ако воздухопловното пристаниште постигне еден од праговите за превоз на стока утврдени во овој член, без да го постигне утврдениот праг за превоз на патници, тогаш одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ не се применуваат на категориите аеродромски услуги кои се однесуваат исклучиво на патници.

(4) Министерството за транспорт и врски до 1 јули секоја година доставува до Европската комисија податоци за воздухопловните пристаништа на територијата на Република Македонија, кои ќе постигнат одредени прагови на сообраќај утврдени со овој член.

Член 82-в

(1) Министерството за транспорт и врски обезбедува слободен пристап на давателите на аеродромски услуги на пазарот на аеродромски услуги на трети лица. Давателите на аеродромски услуги треба да бидат основани во земја членка на ЕЗВО, согласно со одредбите од членот 82-б на овој закон.

(2) Давањето на аеродромски услуги може да се ограничи на најмалку два овластени даватели на аеродромски услуги за секоја од наведените категории на аеродромски услуги:

- прифаќање и испраќање на багаж,
- прифаќање и испраќање на воздухоплови на платформа,
- опслужување со гориво и мазиво и
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврзано со нивна физичка манипулација при доаѓање, заминување или трансфер меѓу карго терминалот и воздухопловот.

(3) Бројот на овластени даватели на аеродромски услуги од ставот (2) на овој член, не може да се ограничи на помалку од два за секоја категорија аеродромски услуги.

(4) Освен тоа, најмалку еден од овластените даватели на аеродромски услуги не може да биде директно или индиректно контролиран од:

- операторот на воздухопловното пристаниште,
- кој било корисник на воздухопловното пристаниште што има превезено повеќе од 25% од регистрираните патници или стока на тоа воздухопловно пристаниште во годината што ѝ претходи на онаа година во која биле избрани давателите на аеродромски услуги и
- тело што го контролира или е директно или индиректно контролирано од операторот на воздухопловното пристаниште или кој било корисник на воздухопловното пристаниште.

(5) Во случај кога се ограничува бројот на овластени даватели на аеродромски услуги согласно со ставовите (2) и (3) на овој член, во тој случај не може да се спречи еден корисник на воздухопловно пристаниште, без разлика кој дел од воздухопловното пристаниште му е распределен, да има можност за избор меѓу најмалку двајца даватели на аеродромски услуги во поглед на секоја категорија на аеродромски услуги што подлежи на ограничување, под условите утврдени во ставовите (2), (3) и (4) на овој член.

Член 82-г

(1) Министерството за транспорт и врски обезбедува слобода на самостојно давање на аеродромски услуги од членот 82-б на овој закон.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, самостојно опслужување може да вршат најмалку двајца корисници на воздухопловно пристаниште, под услов тие да бидат избрани врз основа на релевантни, објективни, транспарентни и недискриминирачки критериуми за следниве категории на аеродромски услуги:

- прифаќање и испраќање на багаж,

- прифаќање и испраќање на воздухоплови на платформа,
- опслужување со гориво и мазиво и
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврзано со нивна физичка манипулација при доаѓање, заминување или трансфер меѓу карго терминалот и воздухопловот.

Член 82-д

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште управува со централизираната инфраструктура која се користи за давање на аеродромски услуги, чија комплексност, трошоци или влијание на околината не дозволува поделба или дуплирање на системите за сортирање на багаж, одмрзнување, прочистување на вода и дистрибуција на гориво.

(2) Користењето на централизираната инфраструктура е задолжително за давателите на аеродромски услуги и за корисниците на воздухопловното пристаниште кои самостојно се опслужуваат.

(3) Управувањето со централизираната инфраструктура треба да биде транспарентно, објективно и недискриминирачки и да не го попречува пристапот на давателите на аеродромски услуги и на корисниците на воздухопловното пристаниште кои самостојно се опслужуваат во рамките на ограничувањата определени со Директивата 96/67 на ЕУ.

Член 82-ѓ

(1) Ако на определено воздухопловно пристаниште постојат посебни ограничувања на расположливиот простор или капацитет, кои произлегуваат од застој во сообраќајот и степенот на искористеност на просторот, кои го оневозможуваат отворањето на пазарот и/или спроведувањето на самостојното опслужување до степен кој го определува Директивата 96/67 на ЕУ, Министерството за транспорт и врски по предходно мислење на Агенцијата може:

- согласно со членот 82-в ставови (2), (3) и (4) на овој закон да го ограничи бројот на даватели на една или повеќе категории на аеродромски услуги кои не се наведени во членот 82-в ставови (2) и (3) на овој закон на дел или на целото воздухопловно пристаниште,
- давањето на една или повеќе аеродромски услуги наведени во членот 82-в ставови (2) и (3) на овој закон да го одобри на еден давател на аеродромски услуги,
- да го одобри самостојното опслужување на ограничен број на корисници на воздухопловното пристаниште за категории на аеродромски услуги кои не се наведени во членот 82-г став (2) на овој закон, под услов тие корисници да се избрани врз основа на релевантни, објективни, транспарентни и недискриминирачки критериуми и

- да го забрани или да го ограничи самостојното опслужување на еден корисник на воздухопловно пристаниште за категориите на аеродромски услуги наведени во членот 82-г став (2) на овој закон.

(2) Сите исклучоци за кои е одлучено согласно со ставот (1) на овој член мора:

- да ја специфицираат категоријата или категориите на аеродромски услуги за кои се одобрува исклучокот и посебните ограничувања на расположливиот простор или капацитет што го оправдуваат таквиот исклучок и
- да бидат придружени со план на соодветни мерки за надминување на ограничувањата.

(3) Исклучоците од ставот (1) на овој член не смеат:

- да ги доведат во прашање целите на Директивата 96/67 на ЕУ,

- да доведат до нарушување на конкуренцијата меѓу давателите на аеродромски услуги и/или корисниците на воздухопловното пристаниште кои самостојно се опслужуваат и

- да се применуваат во опсег поголем отколку што е потребен.

(4) Исклучоците од ставот (1) алинеи 1, 3 и 4 на овој член не може да траат подолго од три години. Министерството за транспорт и врски треба да донесе нова одлука за кое било барање за исклучок, кое исто така ќе подлежи на постапката утврдена со овој член, најдоцна три месеци пред истекот на овој временски период.

(5) Исклучокот од ставот (1) алинеја 2 на овој член не може да трае подолго од две години, меѓутоа Министерството за транспорт и врски може врз основа на одредбите од ставот (1) на овој член да одобри овој период да биде продолжен за еднократен период од две години.

Член 82-е

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште организира и спроведува постапка за избор на даватели на аеродромски услуги овластени за давање на аеродромски услуги на едно воздухопловно пристаниште доколку нивниот број е ограничен во случаите предвидени со членот 82-в ставови (2) и (3) или членот 82-ф на овој закон.

(2) Постапката за избор се врши согласно со следниве принципи:

а) во случаите кога давателите на аеродромски услуги треба да исполнат соодветни стандардни услови и технички спецификации, тогаш тие услови и спецификации се утврдуваат по консултација со Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште. Критериумите за избор утврдени со стандардните услови или техничките спецификации мора да бидат релевантни, објективни, транспарентни и недискриминачки;

б) давателите на аеродромски услуги се избираат:

- по консултација со Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште од страна на операторот на воздухопловното пристаниште, под услов операторот на воздухопловното пристаниште да:

1) не обезбедува слични аеродромски услуги;

2) нема директна или индиректна контрола над било кој давател на такви услуги и

3) нема никакво учество кај тие даватели на аеродромски услуги и

- во сите други случаи, од страна на Министерството за транспорт и врски по претходна консултација со Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште и операторот на воздухопловното пристаниште;

в) давателот на аеродромски услуги се избира за период не подолг од седум години и

г) ако давателот на аеродромски услуги престане да ги извршува активностите пред истекот на периодот за кој е избран, се избира нов давател на аеродромски услуги врз основа на истата постапка.

(3) Ако бројот на даватели на аеродромски услуги е ограничен согласно со членот 82-в ставови (2) и (3) или членот 82-ф на овој закон, операторот на воздухопловното пристаниште може самостојно да дава аеродромски услуги без да подлежи на постапката за избор утврдена во ставот (2) на овој член. Операторот на воздухопловното пристаниште може без спроведување на постапката утврдена во овој член, за давање на аеродромски услуги на тоа воздухопловно пристаниште, да овласти некое друго правно лице под услов:

- операторот на воздухопловното пристаниште да има директна или индиректна контрола над тоа правно лице или

- тоа правно лице да има директна или индиректна контрола над операторот на воздухопловното пристаниште.

(4) Операторот на воздухопловното пристаниште во рок од три дена од донесувањето на одлуката за избор, го известува Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште за резултатите од постапката за избор.

Член 82-ж

(1) Давателот на аеродромски услуги и самостојниот давател на услуги можат да започнат со вршење на услуги по добивањето на одобрение од Агенцијата.

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член се издава на барање на давателот на аеродромски услуги или самостојниот давател на услуги по спроведената постапка на избор, доколку ги исполнува условите пропишани врз основа на членот 82 став (1) на овој закон.

(3) Условите за издавање на одобрението мора да бидат поврзани со стабилна финансиска состојба и доволно осигурително покритие, сигурност и безбедност на инсталациите, воздухопловите, опремата и лицата, како и со заштита на животната средина и почитување на прописите од областа на социјалната политика.

(4) Условите за издавање на одобрението мора да бидат во согласност со следниве принципи:

- да се применуваат на недискриминааторски начин за различните даватели на аеродромски услуги и аеродромски корисници,

- да бидат во врска со планираната цел и

- не смеат, во пракса, да го ограничуваат пристапот на пазарот или слободата на самостојно опслужување што е на ниво под она предвидено со ЕУ Директивата 96/67.

(5) Одобрението се издава за период не подолг од седум години.

(6) Агенцијата ќе го повлече одобрението од овој член само ако имателот на одобрението повеќе не ги исполнува, од причини што сам ги предизвикал, условите наведени во ставот (2) на овој член. Основите за одбивање или повлекување мора да им бидат соопштени на давателот на аеродромски услуги или самостојниот давател на услуги и на операторот на воздухопловното пристаниште.

(7) Агенцијата на предлог на операторот на воздухопловното пристаниште ќе го повлече одобрението на давателот на аеродромски услуги или на самостојниот давател на услуги ако истиот не ги почитува пропишаните услови за работење на воздухопловното пристаниште од членот 82 став (1) на овој закон.

Член 82-з

(1) Давателите на аеродромски услуги и самостојните даватели на услуги мораат да имаат пристап до објектите на воздухопловното пристаниште, вклучувајќи ја и централизираната инфраструктура која е потребна за извршување на нивните активности. Просторот за давање на аеродромските услуги мора да биде поделен меѓу различните даватели на аеродромски услуги и самостојните даватели на услуги, на начин потребен за остварување на нивните права, како и овозможување на чесна и ефикасна конкуренција врз основа на релевантни, објективни, транспарентни и недискриминачки правила и критериуми.

(2) Операторот на воздухопловното пристаниште определува надоместок за пристап до и користење на инфраструктурата врз основа на релевантни, објективни, транспарентни и недискриминачки критериуми.

Член 82-s

(1) Во случај кога операторот на воздухопловното пристаниште, корисникот на воздухопловното пристаниште или давателот на аеродромски услуги даваат и аеродромски услуги, мора да имаат посебна сметка за надоместокот од дадените аеродромски услуги во однос на сметките од другите дејности.

(2) Во годишните финансиски извештаи на операторот на воздухопловното пристаниште мора да биде видливо дека нема никакви финансиски текови меѓу неговата дејност како оператор на воздухопловно пристаниште и неговата дејност како давател на аеродромски услуги.

(3) Независен овластен ревизор врши ревизија и во ревизорскиот извештај утврдува дали е извршено раздвојување на сметките од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 82-и

(1) На секое воздухопловно пристаниште на кое се однесува ЕУ Директивата 96/67, корисниците на воздухопловното пристаниште формираат Одбор на корисници на воздухопловно пристаниште. Сите корисници на воздухопловното пристаниште имаат право да бидат членови во одборот или да бидат претставувани во одборот од страна на друго лице.

(2) Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште донесува Деловник за работа.

Член 82-j

(1) Министерството за транспорт и врски, Агенцијата, операторот на воздухопловното пристаниште, Одборот на корисници на воздухопловното пристаниште и давателите на аеродромски услуги од членот 82-ж на овој закон, најмалку еднаш годишно организираат состаноци за консултации во врска со примената на одредбите на овој закон.

(2) Консултациите треба да се однесуваат на цените на аеродромски услуги за кои се одобрени исклучоци и за организацијата на давањето на тие услуги.

Член 82-к

(1) Доколку Министерството за транспорт и врски утврди дека други земји правно и фактички не им обезбедиле на македонските даватели на аеродромски услуги и самостојните даватели на услуги:

- ист третман кој го имаат давателите на аеродромски услуги и самостојните даватели на услуги на тие земји во Република Македонија,
- ист третман кој го имаат давателите на аеродромски услуги и самостојните даватели на услуги во земјите каде што се основани (како национални) и
- ист третман кој го имаат давателите на аеродромски услуги и самостојните даватели на услуги од трети земји, може целосно или делумно да престане со исполнување на обврските кои произлегуваат од Директивата 96/67 на ЕУ.

(2) Министерството за транспорт и врски ја известува Европската Комисија за видот и опсегот на одлуката од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена од денот на донесувањето на истата."

Член 52

Пред членот 83 се додава нова глава "III-а" која гласи: "III-а. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ"

Член 53

Членот 83 се менува и гласи:

"(1) Во рамките на аеродромскиот периметар дозволено е движење само на лица кои извршуваат службени обврски и кои поседуваат важечка аеродромска идентификациона картичка, како и на возила со важечка аеродромска дозвола.

(2) Аеродромската идентификациона картичка и важечката аеродромска дозвола за возилата од ставот (1) на овој член се издаваат од страна на:

- аеродромскиот оператор по претходно добиено мислење од страна на Министерството за внатрешни работи во согласност со критериумите содржани во Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство и

- Министерството за одбрана во однос на воениот дел на мешовит аеродром."

Член 54

Членот 84 се менува и гласи:

"(1) Аеродромскиот оператор изработува Аеродромска програма за обезбедување во согласност со одредбите од Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство. Аеродромската програма за обезбедување ја одобрува Агенцијата.

(2) Секој домашен превозник изработува Програма за обезбедување на превозникот во согласност со одредбите во Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство. Програмата за обезбедување на превозникот ја одобрува Агенцијата.

(3) Аеродромскиот оператор и домашните превозници се должни да имплементираат мерки за обезбедување во согласност со соодветните одобрени програми за обезбедување во насока на зачувување на цивилното воздухопловство од дејствија на незаконско постапување.

(4) Сите физички или правни лица присутни на аеродромот мора да ги почитуваат пропишаните услови, правила и мерки за обезбедување.

(5) Владата на Република Македонија ги пропишува условите, правилата и начинот за обезбедување од дејствија на незаконско постапување.

(6) На аеродроми каде повеќе од 40 вработени поседуваат аеродромска идентификациона картичка и на кои им е дозволен пристап до безбедно ограничениите зони, ќе се воспостават критични делови на безбедно ограничениите зони."

Член 55

Членот 85 се менува и гласи:

"(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор формира Аеродромски комитет за обезбедување.

(2) Членови на Аеродромскиот комитетот за обезбедување се претставници на:

- операторот на аеродромот,
- домашните превозници,
- давателите на услуги на аеродромот,
- странските превозници,
- Агенцијата,
- давателот на услуги на воздухопловна навигација,
- Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за финансии - Царинската управа и
- претставници на други субјекти доколку нивната дејност е од значење за обезбедувањето.

(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контролира и надгледува имплементацијата на мерките за обезбедување и врши советување за сите други активности директно поврзани со обезбедувањето на аеродромот."

Член 56

Членот 86 се менува и гласи:

"(1) Со цел за преземање на превентивни мерки, организирани акции и елиминација на последиците од дејствија на незаконско постапување во цивилното воздухопловство, Владата на Република Македонија формира Национален комитет за обезбедување во цивилното воздухопловство.

(2) Членови на Националниот комитет за обезбедување во цивилното воздухопловство се претставници номинирани од страна на Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за финансии - Царинската управа, Агенцијата, давателот на услуги на воздухопловна навигација, операторот на аеродромите, давателот на аеродромски услуги, домашните превозници и претставници на други субјекти, доколку нивната дејност е од значење за обезбедувањето.

(3) Претседател на Националниот комитет за обезбедување во цивилното воздухопловство е директорот на Агенцијата во својство на национален координатор за обезбедување во цивилното воздухопловство.

(4) Владата на Република Македонија донесува:

- Национална програма за обезбедување во цивилното воздухопловство која ќе содржи насоки за воспоставување на аеродромска програма за обезбедување и програма за обезбедување на превозници,
- Национална програма за обука за обезбедување во цивилното воздухопловство,
- Национална програма за контрола на квалитетот во обезбедувањето во цивилното воздухопловство и
- други програми и планови.”

Член 57

По членот 86 се додава нова Глава “III-б” која гласи: “III-б. ОЛЕСНУВАЊЕ” и два нови члена 86-а и 86-б, кои гласат:

“Член 86-а

(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор формира Аеродромски комитет за олеснување.

(2) Членови на Аеродромскиот комитет за олеснување се претставници на:

- операторот на аеродромот,
- домашните превозници,
- давателите на услуги на аеродромот,
- странските превозници,
- Агенцијата,
- давателот на услуги на воздухопловна навигација,
- Министерството за транспорт и врски,
- Министерството за внатрешни работи,
- Министерството за финансии - Царинската управа и
- претставници на други субјекти доколку нивната дејност е од значење за олеснувањето.

(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контролира и надгледува имплементацијата на мерките за олеснување и врши советување за сите други активности директно поврзани со олеснувањето на аеродромот.

(4) Аеродромскиот оператор донесува аеродромска програма за олеснување во согласност со одредбите на Националната програма за олеснување во воздухопловството. Аеродромската програма за олеснување во воздухопловството ја одобрува Агенцијата.

(5) Аеродромскиот оператор е должен да имплементира мерки за олеснување во согласност со одобрената програма за олеснување.

(6) Владата на Република Македонија ги пропишува мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство.

Член 86-б

(1) Со цел за преземање на мерки за олеснување во цивилното воздухопловство, Владата на Република Македонија формира Национален комитет за олеснување.

(2) Членови на Националниот комитет за олеснување се претставници номинирани од страна на Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии - Ца-

ринската управа, Агенцијата, давателот на услуги на воздухопловна навигација, операторот на аеродромот, давателот на аеродромски услуги, домашните превозници и претставници на други субјекти доколку нивната дејност е од значење за олеснувањето.

(3) Претседател на Националниот комитет за олеснување е директорот на Агенцијата во својство на национален координатор за воздухопловно олеснување.

(4) Владата на Република Македонија донесува Национална програма за олеснување во воздухопловството.”

Член 58

Називот на Главата “IV. КОНЦЕСИИ” се менува и гласи: “IV. КОНЦЕСИИ, ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ИЗБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ”.

Член 59

Членот 87 се менува и гласи:

“Концесија или јавно приватно партнерство може да се додели за следниве добра и дејности од општ интерес, и тоа:

- изградба и користење на нов аеродром или лета-лиште,
- реконструкција и користење на постојните аеро-дроми или леташишта,
- давање на аеродромски услуги и
- линија за вршење на редовен јавен воздушен пре-воз во рамките на ЕЗВО која Владата на Република Ма-кедонија претходно ја определила како линија од јавен интерес согласно со условите, начинот и постапката пропишани со ЕУ Регулативата 1008/2008.”

Член 60

Членот 88 се менува и гласи:

“(1) Постапката за доделување на концесија или јавно приватно партнерство од членот 87 став (1) на овој закон се врши согласно со Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.

(2) Периодот за кој се доделува концесијата или јавното приватно партнерство од членот 87 став (1) на овој закон не може да биде подолг од 30 години.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член за давање на аеродромските услуги на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво, операторот на аеродромот може да избере друг давател на тие услуги под услови, начин и постапка пропишани со овој закон согласно со Директивата 96/67 на ЕУ на период не подолг од седум години.

(4) Времетраењето на периодот за доделување на концесија или јавно приватно партнерство од членот 87 став (1) на овој закон може да биде продолжен, но вкупното времетраење на овој период не може да изнесува повеќе од 30 години.

(5) За продолжување на времетраењето на периодот за доделување на концесија или јавно приватно партнерство од членот 87 став (1) на овој закон одлучува концедентот или јавниот партнер врз основа на оцена за успешноста и квалитетот на концесионерот или приватниот партнер во вршење на предметната дејност.

(6) По истекот на периодот за кој е доделена концесијата или јавното приватно партнерство, а по барање на концесионерот или приватниот партнер, концедентот или јавниот партнер врз основа на претходно добиено мислење од Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за успешноста и квалитетот на вршењето на предметната дејност, може да го продолжи периодот на времетраење на концесијата или јавното приватно партнерство со склучување на нов договор или измени и дополнувања на постојниот договор.”

Член 61

Членот 89 се брише.

Член 62

Членот 90 се менува и гласи:

“Договорот за концесија и права и обврските кои произлегуваат од истиот можат да се пренесат, целосно или делумно, по претходна одлука за согласност, доколку со тоа не се загрозува континуираното и квалитетното спроведување на концесијата.”

Член 63

Во членот 92 ставот (3) се менува и гласи:

“Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ИКАО стандарди (ултралесни летала, моторизирани крила и крила за слободно летање), како и за аматерски градени воздухоплови.”

Ставот (4) се брише.

Член 64

Во членот 93 став (2) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

“- договорот за закуп односно лизинг е одобрен од Агенцијата.”

Алинејата 2 која станува алинеја 3 се менува и гласи:

“- ги исполнува условите од членот 95 на овој закон и”.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Критериумите и постапката за одобрување на договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови ги пропишува директорот на Агенцијата.”

Ставот (4) станува став (5).

Член 65

Членот 95 се менува и гласи:

“Воздухоплов се запишува во регистарот на воздухоплови доколку:

- воздухопловот ги исполнува условите за пловидбеност пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон,

- операторот на воздухопловот е домашно физичко лице или странско физичко лице со регулиран престој во Република Македонија или е правно лице регистрирано и со седиште во Република Македонија,

- воздухопловот е избришан од странскиот регистар на воздухоплови во кој претходно бил запишан,

- воздухопловот кој е увезен од странство има уверение за пловидбеност на воздухопловот за извоз што го издал надлежниот орган на земјата во која бил претходно регистриран,

- воздухопловот ги исполнува пропишаните услови во поглед на бучавата и другите емисии согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон,

- операторот на воздухопловот има доказ за сопственост или одобрен договор за закуп односно лизинг на воздухопловот без екипаж и

- операторот кој не е сопственик на воздухопловот достави изјава со која сопственикот се согласува истиот да се запише во регистарот на воздухоплови на Република Македонија.”

Член 66

Членовите 96 и 97 се бришат.

Член 67

Во членот 98 ставот (1) се менува и гласи:

“Агенцијата е должна да изврши упис во регистарот на воздухоплови и на подносителот на барањето за упис да му издаде уверение за регистрација на воздухопловот, доколку се исполнети условите од членот 95 на овој закон.”

Во ставот (2) зборовите: “Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци”.

Член 68

Членот 99 се брише.

Член 69

Во членот 100 став (1) точката 5 се менува и гласи:

“5) сопственикот, односно корисникот на воздухопловот престане да ги исполнува условите од членот 95 на овој закон.”

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Воздухоплов кој е оптоварен со хипотека, може да се избрише од регистарот само откако ќе се достави писмена согласност на сите хипотекарни доверители чии права се запишани во регистарот на воздухоплови.”

Член 70

Во членот 103 ставот (3) се менува и гласи:

“Начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија, со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки ги пропишува директорот на Агенцијата.”

Член 71

Во членот 110 ставот (2) се брише.

Член 72

Членот 111 се менува и гласи:

“(1) Државните воздухоплови се распоредуваат според вид, категорија, намена, тежина, брзина и други посебни поделби.

(2) Распоредувањето, боењето и означувањето, како и употребата на државните воздухоплови ги пропишуваат:

- министерот за одбрана за воените воздухоплови,
- министерот за внатрешни работи за полициските воздухоплови и
- министерот за финансии за царинските воздухоплови.”

Член 73

Во членот 113 став (1) во првиот ред зборот “Градба” се заменува со зборовите: “Проектирање и градба”.

Во ставот (3) зборовите: “Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци”.

Член 74

Во членот 117 став (2) зборовите: “правно лице кое има соодветен персонал, опрема и објекти, како и да ги исполнува другите посебни услови” се заменуваат со катренката “EASA”.

Ставот (3) се менува и гласи:

“Испитувањето заради оценка на сообразност и издавањето на уверенија за тип се врши под услови, на начин и во постапка пропишани од директорот на Агенцијата.”

Член 75

Членот 118 се менува и гласи:

“(1) Уверенијата за тип издадени од EASA директно се сметаат за признати во Република Македонија, без спроведување на постапка за нивно признавање од страна на Агенцијата.

(2) Уверенијата за тип издадени од странска држава Агенцијата ги признава ако се во согласност со техничките услови за пловидбеност на EASA.”

Член 76

Во членот 126 ставот (5) се брише.

Член 77

Во членот 127 став (1) зборовите: “Владата на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци”.

Член 78

Во членот 133 ставот (2) се менува и гласи:

“На македонски воздухоплов уверенијата од ставот (1) на овој член ги издава Агенцијата. За издавање, продолжување и промена на уверенијата од ставот (1) на овој член се плаќа надоместок во висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци.”

Член 79

Во членот 134 став (2) зборовите: “и да поседува уверение за стручната оспособеност” се бришат.

Член 80

Во членот 136 став (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “во организацији и центри за обука, доколку се овластени од странска воздухопловна власт за вршење на соодветна обука согласно со меѓународни стандарди прифатени од Република Македонија”.

Во ставот (6) зборовите: “Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци”.

Во ставот (8) по зборот “работење” се додаваат зборовите: “на организации и центри за обука во Република Македонија”.

Член 81

Во членот 137 ставот (1) се менува и гласи:

“Стручната оспособеност на персоналот во воздухопловство стекната согласно со членот 136 на овој закон, ја проверува Агенцијата преку организирање на испити.”

Во ставот (3) по зборот “критериуми” се додаваат зборовите: “и во постапка”.

Во ставот (6) зборовите: “Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци”.

Член 82

Во членот 138 ставови (2) и (4) зборовите: “на другиот стручен персонал” се бришат.

Член 83

Членот 140 се менува и гласи:

“(1) Стручната подготовка и стручната оспособеност на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството која се однесува на државните воздухоплови се стекнува во соодветни установи на Министерството за одбрана или Министерството за внатрешни работи.

(2) Стручната подготовка и стручната оспособеност на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството која се однесува на државните воздухоплови може да се стекне и во странство.

(3) Стручната подготовка и програмите за стручна оспособеност, условите и начинот на издавање, продолжување, суспендирање и одземање на дозволите и овластувањата, како и формата и содржината на образецот на дозволите и овластувањата на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството која се однесува на државните воздухоплови ги пропишуваат министерот за одбрана, министерот за внатрешни работи, односно министерот за финансии.”

Член 84

Членот 141 се менува и гласи:

“Соодветната воздухопловна стручна подготовка и стручната оспособеност на персоналот во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството која се однесува на државните воздухоплови стекнати во соодветни установи на Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и/или соодветни организации во странство ќе се признаат за добивање на дозвола во цивилното воздухопловство, ако им одговараат на условите за издавање на дозвола и овластување предвидени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.”

Член 85

Во членот 142 став (3) зборовите: “додека не престанат последиците од ставовите (1) и (2) на овој член” се бришат.

Член 86

Во членот 143 став (1) точката 1 се менува и гласи:

“1) против него во кривична или прекршочна постапка е изречена мерка на безбедност, односно прекршочна санкција забрана на вршење на професија која произлегува од дозволата, односно уверението издадени од Агенцијата за времетраење на таа мерка;”

Точката 3 се менува и гласи:

“3) при надзор е констатирана повреда на прописите од областа на воздухопловството;”

Точката 5 се менува и гласи:

“5) бил инволвиран во несреќа или сериозен инцидент од областа на цивилното воздухопловство;”

По точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:

“6) во други случаи пропишани со актите донесени врз основа на членот 139 од овој закон.”

Во ставот (3) зборот “односно” се заменува со сврзникот “или”.

Член 87

Во членот 147 став (2) точката на крајот од ставот се брише и се додаваат зборовите: “и/или друг стручен персонал.”

Во ставот (3) зборовите: “Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните административни и надзорни трошоци”.

Ставот (5) се менува и гласи:

“За редовните и вонредните здравствени прегледи се плаќа надоместок во висина што ја определуваат овластените здравствени установи.”

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) Надоместокот за здравствени прегледи на мобилните работници го плаќаат нивните работодавачи.”

Член 88

Членот 149 се менува и гласи:

“(1) На организацијата на работното време, времетраењето на одморот и другите права на членовите на екипажот на воздухоплов се применува Директивата 2000/79 на ЕУ.

(2) Организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов поблиску ги пропишува директорот на Агенцијата.

(3) Лицето кое управува со воздухоплов има право на користење на посебно отсуство од работа со надоместок од плата и други права од работен однос во текот на календарската година заради одржување на психолошката кондиција.”

Член 89

Во членот 152 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 90

Во членот 153 ставовите (3) и (4) се бришат.

Член 91

Членот 159 се брише.

Член 92

Во членот 160 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Во случаите кога цивилната контрола на летање дава услуги на навигација на воени или полициски воздухоплови при оперативно летање, на контролорот на летање може да му помага и помошник воен или полициски контролор на летање и/или раководител на летањето во зависност од потребите.”

Член 93

Членот 161 се брише.

Член 94

Во членот 164 по зборот “кондиција” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 95

Насловот на ОСМИ ДЕЛ се менува и гласи: “ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕКИ, СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ И ПОТРАГА И СПАСУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ”.

Главата I се менува и гласи: “I. ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕКИ, СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ”.

Член 96

Членот 165 се менува и гласи:

“(1) Секој настан кој ја загрозува воздухопловната безбедност односно несреќа, сериозен инцидент, инцидент или друг настан мора да биде детално истражен, анализиран и класифициран според сериозноста, со цел за утврдување на причините, фактите и околностите под кои се случиле и преземање на соодветни мерки за спречување на нови настани на загрозување на безбедноста на цивилното воздухопловство.

(2) Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти од членот 5 став (3) на овој закон (во натамошниот текст: Комитет) ги истражува несреќите во кои учествувале цивилни воздухоплови или падобрани.

(3) Субјектите на воздухопловната индустрија првично ги истражуваат, анализираат и класифицираат сериозните инциденти, инцидентите и другите настани на загрозување на безбедноста на цивилното воздухопловство во кои самите учествувале.

(4) Субјектите на воздухопловната индустрија по завршување на истражувањето, анализата и класификацијата на сериозните инциденти, инцидентите и другите настани се должни резултатите од истражувањето на сериозните инциденти да ги достават до Комитетот, а резултатите од истражените инциденти и други настани до Агенцијата, кои можат повторно да ги испитаат по свое наоѓање.

(5) Субјектите на воздухопловната индустрија се должни да определат лице за заштита на безбедносните информации до кои е дојдено при истражувањето од ставот (1) на овој член од несоодветна употреба согласно со членот 167 ставови (2) и (3) на овој закон.

(6) Покрај задачите од ставовите (2) и (4) на овој член, Комитетот врши и задачи поврзани со собирање и анализа на податоци и други задачи поврзани со безбедноста на летот, особено за намалувањето на ризици во воздухопловството и спречување на несреќи, сериозни инциденти и инциденти, под услов овие задачи да не влијаат на независноста на Комитетот.”

Член 97

Членот 166 се менува и гласи:

“(1) Ако странски воздухоплов претрпи несреќа, сериозен инцидент или инцидент на територијата на Република Македонија, во истражувањето можат да присуствуваат претставници од воздухопловните власти или организации на земјата каде што е регистриран воздухопловот, земјата на превозникот, земјата на производство и земјата чии државјани настрадале во несреќата, на нивно барање.

(2) Ако македонски воздухоплов претрпи несреќа, сериозен инцидент или инцидент на територијата на странска држава, треба да бидат определени овластени претставници на Република Македонија, кои ќе присуствуваат во текот на истражувањето на несреќата, сериозниот инцидент или инцидентот на тој воздухоплов.

(3) Овластените претставници на Република Македонија од ставот (2) на овој член ги именува главниот истражител и треба да ги исполнуваат условите за истражители пропишани во членот 170 на овој закон.”

Член 98

Членот 167 се менува и гласи:

“(1) Цел на техничкото истражување на несреќи, сериозни инциденти или инциденти е подобрување на воздухопловната безбедност преку собирање на безбедносни информации и утврдување на причините за тие несреќи, сериозни инциденти или инциденти и преземање на соодветни мерки за спречување на нивно повторно настанување.

(2) Безбедносните информации собрани при техничкото истражување на несреќи, сериозни инциденти или инциденти не смеат несоодветно да се употребуваат.

(3) Несоодветната употреба од ставот (2) на овој член опфаќа употреба на податоците за утврдување на вина или изрекување на казни мерки на оперативниот персонал, како и нивно доставување до јавноста освен кога фактите и доказите укажуваат на постоење на намера за причинување на штета.”

Член 99

Членот 168 се менува и гласи:

“За непречено извршување на задачите, Комитетот треба да биде организациски, функционално и финансиски независен од Министерството за транспорт и врски, Агенцијата и од субјектите на воздухопловната индустрија чии интереси можат да бидат во конфликт со неговите задачи и овластувања.”

Член 100

Главата “II. ИСПИТУВАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ И ПОСЕБНИ НАСТАНИ ПОВРЗАНИ СО АТМ” се брише.

Член 101

Членот 169 се менува и гласи:

“(1) Лицето за кое е утврдено дека со умисла или од крајна небрежност предизвикало несреќа, е должно да ги врати трошоците за истражување на воздухопловните несреќи на сметка на Буџетот на Република Македонија.

(2) Трошоците за отстранување на остатоците од воздухоплов ги сноси операторот на воздухопловот.”

Член 102

Членот 170 се менува и гласи:

“(1) Комитетот се состои од тројца истражители кои ги именува Владата на Република Македонија, од кои еден се именува за претседател.

(2) Истражителите треба да имаат најмалку десет години работно искуство од областа на цивилното воздухопловство, солидно познавање на англискиот јазик и да имаат или имале статус на персонал во воздухопловството во смисла на овој закон.

(3) Истражителите треба да имаат завршено соодветна обука за спроведување на истраги и континуирано да го обновуваат и унапредуваат своето професионално знаење.

(4) За својата работа Комитетот донесува Деловник за работа.”

Член 103

По членот 170 се додаваат десет нови членови 170-а, 170-б, 170-в, 170-г, 170-д, 170-е, 170-ж, 170-з и 170-с, кои гласат:

“Член 170-а

(1) За секоја несреќа или сериозен инцидент се именува главен истражител од страна на претседателот на Комитетот.

(2) Претседателот на Комитетот во случај на несреќа или сериозен инцидент може да ангажира надворешни експерти од областа на воздухопловството или странски истражни тела од цивилното воздухопловство или други тела кои се квалификувани за истражување на воздухопловни несреќи или сериозни инциденти. За нивната работа им следува надоместок определен со договорот за нивно ангажирање.

(3) Ако во несреќа или сериозен инцидент на странски или домашен цивилен воздухоплов, учествувал и државен воздухоплов, во работата на Комитетот учествува и претставник од соодветното министерство.

(4) Несреќите, сериозните инциденти или инцидентите на државен воздухоплов ќе бидат истражувани од страна на комисија именувана од соодветните министерства.

Член 170-б

(1) Министерството за внатрешни работи, надлежните судови, јавното обвинителство и другите субјекти во истражувањето на несреќата или сериозниот инцидент мора да им овозможат на истражителите непречен пристап до неопходните оперативни, технички и правни информации и документи за истражувањето.

(2) Истражителите и надворешните експерти се должни да ги заштитат безбедносните информации во врска со воздухопловните несреќи или сериозни инциденти од несоодветна употреба согласно со членот 167 ставови (2) и (3) на овој закон.

Член 170-в

Доколку Комитетот утврди дека не е во можност целосно да го заврши истражувањето може да го пренесе извршувањето на истражувањето или дел од истражувањето на несреќа или сериозен инцидент на соодветно истражно тело на друга држава, по претходна согласност од Владата на Република Македонија.

Член 170-г

(1) Истражителите и надворешните експерти на воздухопловната несреќа или сериозен инцидент ќе го испитаат секое лице за кое сметаат дека би можело да обезбеди релевантни информации за истражувањето и може да истражуваат објекти, документи, записи и податоци од електронски уреди.

(2) Истражителите и надворешните експерти ги имаат следниве права и надлежности:

- слободен и непречен пристап до местото на несреќата или инцидентот, како и до воздухопловот, неговите составни делови или неговите остатоци,

- евидентирање на доказите,

- контролирано отстранување на остатоците или составните делови за преглед или анализа;

- моментален пристап и користење на содржината од “црната кутија” или кои било други записи,

- моментален пристап до резултатите од испитувањата на лицата инволвирани во оперирањето на воздухопловот или до тестовите направени на примероци земени од тие лица,

- да испитува сведоци,

- слободен пристап до сите релевантни информации или записи кои се кај сопственикот, превозникот (операторот/корисникот со/на воздухопловот) или производителот на воздухопловот, од властите одговорни за цивилно воздухопловство или за оперирање со аеродромот или од сите други релевантни субјекти,

- пристап до резултатите од испитувањето (обдукцијата) на телата на жртвите или од тестовите направени на примероци земени од телата на жртвите и

- пристап до информации од истражувањето на несреќата утврдени од Министерството за внатрешни работи, надлежните судови и јавното обвинителство.

Член 170-д

(1) Воздухопловот, деловите на воздухопловот и предметите кои биле транспортирани со воздухопловот, падобранот или предметите за кои постои сомнеж дека се можна причина за воздухопловната несреќа, не смеат да се вадат или поместуваат без дозвола од главниот истражител.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член дозвола од главниот истражител не е потребна во случај кога е неопходно спасување на човечки живот или во други исклучителни случаи кога е неопходно за спречување на настанување на поголеми штетни последици.

Член 170-е

(1) Комитетот врз основа на истражувањето на несреќата или сериозниот инцидент ќе подготви безбедносни препораки кои ќе ги испрати до Агенцијата, субјектите на воздухопловната индустрија и/или до други заинтересирани страни.

(2) Агенцијата врз основа на безбедносните препораки од ставот (1) на овој член или кога постои основано сомнение дека нов инцидент или ризик ќе бидат избегнати на тој начин, може со наредба привремено да ја забрани или ограничи употребата на одреден тип на воздухоплов, неговите делови, опрема, навигациони уреди, како и изведувањето на летови и вршење на работа на воздухопловниот и другиот професионален персонал, сè до моментот на отстранување на можните причини за воздухопловната несреќа, сериозниот инцидент или инцидентот.

(3) Безбедносните препораки немаат за цел да создадат сомнеж на вина или одговорност за воздухопловната несреќа, сериозниот инцидент или инцидентот.

Член 170-е

Финалниот извештај за воздухопловната несреќа, сериозниот инцидент и/или инцидентот треба да биде изготвен во период од 12 месеци сметано од денот на несреќата, сериозниот инцидент или инцидентот, освен кога поради објективни околности истражувањето може да трае и подолго.

Член 170-ж

Завршеното истражување за воздухопловната несреќа, сериозниот инцидент или инцидентот може да биде повторно отворено доколку се обезбедат нови докази.

Член 170-з

(1) На истражувањето на цивилни воздухопловни несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани, се применува Директивата 94/56 на ЕУ, а на пријавувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани се применува Директивата 2003/42 на ЕУ.

(2) Владата на Република Македонија поблиску ги пропишува принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување.

Член 170-с

(1) Комитетот најдоцна до 31 јануари во наредната година доставува годишен извештај за неговата работа во претходната година и годишна програма со финансиски план за работа за наредната година до Владата на Република Македонија заради разгледување и усвојување.

(2) Актите од ставот (1) на овој член треба да ги содржат и преземените мерки и мерките кои треба да се преземат за подобрување на воздухопловната безбедност.”

Член 104

Членот 173 се менува и гласи:

“(1) Надзор над примената и спроведувањето на прописите од областа на воздухопловството врши Агенцијата, согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, преку воздухопловни инспектори (во натамошниот текст: инспектори).

(2) Начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор ги пропишува министерот за транспорт и врски.”

Член 105

Во членот 176 по зборовите: “пропишаните услови” се додаваат зборовите: “за економска солвентност на превозници и”.

Член 106

Во членот 177 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: “како и за економското работење на операторите на аеродроми и давателите на аеродромски услуги”.

Член 107

Во членот 179 по зборовите: “противпожарна заштита” се додаваат зборовите: “информираноста на патниците за идентитетот на превозниците, начинот на формирањето на надоместоците од страна на операторите на воздухопловни пристаништа и давателите на аеродромски услуги”.

Член 108

Во членот 180 по зборовите: “метеоролошкото обезбедување” се додаваат зборовите: “економското работење на давателите на услуги на воздухопловна навигација, начинот на работа на Координативниот центар за спасување, функционирањето на системот за управување со безбедноста”.

Член 109

Членот 182-а се брише.

Член 110

Во членот 183 зборот “инспекциски” се брише.

Член 111

Членот 188 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во денарска противвредност се изрекува за прекршок на правното лице, ако:

1) не ја префрли месечната наплата на дел од надоместоците за користење за аеродромската инфраструктура, односно за полетување и слетување (landing) и осветлување (lighting) на сметка на Агенцијата (член 12 став (4));

2) врши јавен воздушен превоз во воздушниот сообраќај, спротивно на начинот и условите пропишани од директорот на Агенцијата (член 33 став (1));

3) врши јавен воздушен превоз, а не ги исполнува пропишаните услови од меѓународните договори и/или другите меѓународни акти што ја обврзуваат Република Македонија (член 34);

4) не го одржува превозот редовно и уредно и своите работи ги врши така што не овозможува редовно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај (член 37 ставови (1) и (2));

5) не доставува месечен извештај за редовноста и уредноста на воздушниот сообраќај на Агенцијата (член 37 став (3));

6) не воспостави и одржува систем за управување со безбедност во согласност со Националната програма за безбедност (член 38 став (3));

7) со воздухоплов врши превоз на лица или предмети за сопствени потреби, спротивно на начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 42);

8) со воздухоплов врши специјализирани услуги, спротивно на начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 43);

9) користи воздухоплов за воздухопловно - спортски активности, спротивно на начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 44);

10) воздухопловот што се користи за воздушен сообраќај ги нема исправите, книгите и другите документи (член 49);

11) ако се даваат АТМ услуги спротивно на организацијата и користењето на воздушниот простор пропишани од Владата на Република Македонија (член 58 став (1));

12) се постават пречки, емисиони уреди, објекти, далноводи или други уреди што емитираат електромагнетни бранови на оддалеченост од која со својата работа можат да ја попречат работата на техничките средства и уредите за давање на услугите во воздушниот сообраќај, или ако не обезбедат приоритет во врските неопходни за давање на услуги на воздухопловна навигација (член 59);

13) планирањето, проектирањето, реконструкцијата и изградбата на аеродромот или леталиштето не ги врши согласно со посебните услови кои ги пропишува министерот за транспорт и врски (член 67 став (2));

14) пред изградбата или реконструкцијата на аеродромот, леталиштето или друг објект во зоната на аеродромот, односно леталиштето, инвеститорот не прибава согласност за услови за градба (член 68 став (1));

15) полетно - слетните и другите патеки, платформата, објектите, инсталациите, уредите или опремата не ги искористува според нивната намена и капацитет во согласност со одредбите од овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон и ако не му овозможат користење на аеродромските објекти и инфраструктура на воздухоплов кој има одобрение за летање во македонскиот воздушен простор (член 69 ставови (1) и (2));

16) аеродромот не е отворен за воздушен сообраќај во утврденото време (член 71 став (1));

17) не се придржува на пропишаните правила за доделување на слотови (член 71-а став (5));

18) не ја извести Агенцијата и давателот на услуги од членот 60 на овој закон во пропишаниот рок за секоја планирана промена на намената, класата или категоријата на аеродромот, потоа за секоја планирана работа во поголем обем којашто предизвикува затворање на делови од аеродромот или ограничување на користењето на површините за маневрирање, како и за секоја ненадејна и непредвидена промена, работа или интервенција (член 74 ставови (1), (2) и (3));

19) површините за маневрирање или платформите или другите површини на аеродромот, односно леталиштето определени за движење на воздухопловите по земја не се обележани во согласност со начинот пропишан од директорот на Агенцијата (член 75);

20) изградбата, поставувањето и обележувањето на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот или леталиштето, вклучувајќи ги и објектите и уредите за контрола на летањето, како и на објекти надвор од зоната на аеродромот и леталиштето коишто можат да влијаат врз безбедноста на воздушниот сообраќај не ги врши на начин пропишан со овој и друг закон и согласно со условите пропишани од Министерството за транспорт и врски или ако земјиштето во зоната на аеродромот, односно во близина на аеродромот не го обработува или не го користи на начин пропишан со овој и друг закон и согласно со условите што ги пропишал министерот за транспорт и врски (член 76);

21) површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот не ги користи, одржува и не ги контролира на начин што го пропишува Агенцијата (член 79 став (1));

22) леталиштето не го одржува на начин и под услови што ги пропишува директорот на Агенцијата (член 80);

23) на аеродромот или леталиштето не е организирано противпожарно-спасувачко и медицинско обезбедување, а на воздухопловно пристаниште не е организирана противпожарна-спасувачка служба, служба за итна медицинска помош и служба за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и по-

шта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво, кои даваат аеродромски услуги под услови и на начин пропишани од директорот на Агенцијата (член 82 став (1));

24) на воздухопловното пристаниште не го организира снабдувањето на клипини и млазни воздухоплови со гориво и мазиво во согласност со важечкиот стандард за квалитет или ако не обезбеди гориво и мазиво за најмалку тридневна употреба според планираниот обем на сообраќајот на воздухопловното пристаниште, како и ако поради виша сила или друг вонреден настан не ги извести операторот на аеродромот, Агенцијата и надлежната контрола на летање дека не е во можност да го снабди воздухопловот со гориво и мазиво (член 82 ставови (4), (5) и (6));

25) дозволи во аеродромскиот периметар движење на лица без важечка идентификациона картичка или на возила без важечка аеродромска дозвола (член 83 став (1));

26) работи без одобрена аеродромска програма за обезбедување или програма за обезбедување на превозник изработена во согласност со Националната програма за обезбедување во цивилното воздухопловство, или не имплементира мерки за обезбедување во согласност со соодветните одобрени програми за обезбедување (член 84 ставови (1), (2) и (3));

27) работи без одобрена програма за олеснување изработена во согласност со Националната програма за олеснување во воздухопловството или не имплементира мерки за олеснување во согласност со одобрената програма за олеснување или не се придржува на пропишаните мерки и процедури од Владата на Република Македонија (член 86-а ставови (4) и (5) и член 86-б став (4));

28) странски воздухоплов за време на летањето во македонски воздушен простор не ги носи ознаките определени со прописот на земјата во која е регистриран или ознаките предвидени со меѓународна спогодба (член 105);

29) врши проектирање, градба или измена на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов или техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошката документација за градбата и измени, а не ги исполнува општите услови за вршење на стопанска дејност и посебните услови што ги пропишала Агенцијата (член 113 став (1));

30) врши одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов и изработува техничко-технолошка документација за одржувањето, спротивно на начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 122);

31) не ја извести Агенцијата за околности, настани, пропусти и откриени неправилности како на воздухопловот, така и во поглед на документацијата што можат негативно да влијаат на пловидбеноста на воздухопловот (член 132 став (3));

32) врши обука на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал спротивно на одобрените програми за обука или ако врши обука, а не ги исполнува пропишаните услови за вршење на обука на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал (член 136 ставови (2) и (4));

33) со своите општи акти поблиску не ја утврди одговорноста на работниците кои, во смисла на овој закон се сметаат како персонал во воздухопловството и друг стручен персонал (член 145 став (2));

34) согласно со одобрените технички систем за одржување не обезбеди воздухопловно-технички персонал (член 157) и

35) доколку сериозните инциденти, инцидентите и другите настани на загрозување на безбедноста на цивилното воздухопловство првично не ги истражуваат, анализираат и класифицираат и доколку по завршување на истражувањето и класификацијата на сериозните инциденти, инцидентите и другите настани не ги достават резултатите од истражувањето на сериозните инциденти до Комитетот, а резултатите од истражениите инциденти и други настани до Агенцијата или не определат лице и не организираат заштита на безбедносните информации до кои е дојдено при истражувањето од несоодветна употреба (член 165 ставови (3), (4) и (5)).

(2) Со глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се казни и одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.”

Член 112

Членот 189 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во денарска противвредност му се изрекува за прекршок на правното лице, ако:

1) користи воздухоплов кој не ги исполнува условите пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 15 став (1));

2) во воздушниот сообраќај се користи воздухоплов спротивно на видот, категоријата и намената утврдени во уверението за пловидбеност (член 15 став (2));

3) не се придржува кон пропишаните правила и постапки за летање на воздухопловите (член 15 став (3));

4) воздухоплов без екипаж лета во контролирана аеродромска зона на воздухопловно пристаниште без уред за идентификација - транспондер и спротивно на условите што ги пропишала Владата на Република Македонија (член 17);

5) воздушен сообраќај се врши над подрачје што е прогласено за забранета, условно забранета зона или опасна зона или ако врши воздушен сообраќај над определени подрачја во забрането време или под или над определената височина (член 18 ставови (1) и (2));

6) спрема воздухопловот којшто се приближува или лета преку забранета, условно забранета зона или опасна зона или лета низ неа, не ги преземе пропишаните мерки за враќање на воздухопловот на патеката на летот определена со одобрениот план за летање или ако не иницира постапка за присилно слетување на воздухопловот (член 18 ставови (4) и (5));

7) без одобрение од Агенцијата врши воздушен сообраќај под пропишаната минимална безбедна височина за летање над градови, населени места и индустриски објекти или ако врши акробатско летање над градови, населени места и индустриски објекти (член 18 ставови (7) и (9));

8) употребува ракети и други летачки објекти што можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај спротивно на условите и начинот пропишани од Агенцијата (член 20);

9) употребува ракети против градоносни облаци без согласност од надлежната контрола на летање и спротивно на условите и начинот што ги пропишува Владата на Република Македонија (член 21);

10) влегува во, односно излегува од македонски воздушен простор надвор од гранична точка, која е одобрена од Агенцијата (член 25);

11) не се придржува кон начинот на вршење на воздухопловно-спортски дејности, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење и кон начинот и правилата на летање со едрилици,

балони, ултра лесни летала и моторизирани крила, крила за слободно летање, за скокање со падобрани, за моделарство и за организирање на натпревари пропишани од Агенцијата (член 44 ставови (6) и (7));

12) не се придржува кон условите и начинот за организирање на воздухопловни манифестации пропишани од директорот на Агенцијата (член 47 став (1));

13) за време на воздушниот сообраќај во воздухопловот не се наоѓаат исправите и книгите пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон или ако книгите и исправите не се уредни, ажурирани и не се покажат по барање на овластено лице (член 49);

14) на Агенцијата не и ги достави исправите на воздухопловот избришан од регистарот на воздухоплови на Република Македонија (член 51);

15) не се придржува на пропишаните услови и начин за давање на услуги на воздухопловна навигација што ги пропишува Владата на Република Македонија (член 53 став (7));

16) при давање на услуги на воздухопловна навигација не се употребуваат мерните единици, кратенките и мерилата што се утврдени со закон, важечките стандарди или меѓународните договори што ја обврзуваат Република Македонија (член 55);

17) техничките средства, опремата, уредите и објектите за давање на услуги на воздухопловна навигација не ги заштити од оштетување или уништување, потоа не се придржува на начинот на нивно поставување, заштитување и одржување пропишани од Агенцијата и ако дефектот на тие средства, опрема и уреди не се објави веднаш на начин вообичаен во воздушниот сообраќај (член 59 ставови (3), (4) и (7));

18) не се придржува на правилата и условите за заемна оперативност на системите, нивните составни делови и поврзаните процедури пропишани од Владата на Република Македонија (член 59-а);

19) не го изготвува и редовно ажурира Зборникот на воздухопловни информации (член 60-а точка 3));

20) користи аеродром и леталиште што не ги исполнува условите за безбедно полетување или слетување на воздухопловите во Зборникот на воздухопловни информации (член 61 став (1));

21) користи терен спротивно на условите што ги пропишува Агенцијата (член 61 став (2));

22) не ги објави утврдените постапки, процедури и минимум услови за безбедно полетување или слетување на воздухопловите во Зборникот на воздухопловни информации (член 64);

23) на аеродром или леталиште не е организирано противпожарно-спасувачко и медицинско обезбедување и не се придржува на условите и начинот за давање на аеродромските услуги пропишани од директорот на Агенцијата (член 82);

24) не ги почитува пропишаните услови, правила и мерки за обезбедување од дејствија на незаконско постапување од Владата на Република Македонија или не воспостави критични делови на безбедносно ограничени зони на аеродроми каде што повеќе од 40 вработени поседуваат аеродромска идентификациона картичка (член 84 ставови (4), (5) и (6));

25) користи воздухоплов кој не е регистриран, односно евидентиран (член 91 став (1));

26) на воздухопловот што е запишан во регистарот на воздухоплови не ги носи пропишаните знаци на државна припадност и регистарските ознаки и ако сите други ознаки и натписи на воздухопловот ја попречуваат видливоста на знаци на државна припадност и регистарските ознаки (член 103 ставови (1) и (4));

27) користи воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов коишто не ги исполнуваат условите за безбеден воздушен сообраќај, односно техничките услови за пловидбеност определени со овој закон и со прифатените меѓународни стандарди (член 106 став (1));

28) воздухопловот го користи спротивно од намената што е назначена во уверението за пловидбеност и спротивно на начинот пропишан во одобрениот летачки прирачник на воздухопловот (член 110 став (1));

29) одржувањето и техничката контрола на воздухопловот, моторот, елисата, падобранот и опремата на воздухопловот не ги врши според техничкиот систем за одржување за секој тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран, односно вид на опрема одобрен од Агенцијата (член 120 ставови (1) и (3));

30) во согласност со одобрениот технички систем за одржување не обезбеди преглед на воздухопловот пред секое стартување на моторите со намера за извршување на лет заради утврдување дали воздухопловот е оспособен за безбеден воздушен сообраќај и ако нема потпис од овластено лице за извршен преглед во оперативниот дневник на воздухопловот (член 123);

31) користи воздухоплов што нема уверение за пловидбеност (член 124);

32) воздухоплов во македонски воздушен простор лета без уверение за јачина на бучава и емисија на гасови (член 133);

33) при вршење на определена работа поврзана со воздушниот сообраќај персоналот во воздухопловството нема соодветна стручна подготовка, стручна оспособеност, дозвола или овластување или не ги исполнува другите услови определени со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 134 став (1));

34) утврди здравствена способност за вршење на работи на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал спротивно на посебните услови, начин и постапка пропишани од Владата на Република Македонија (член 146 став (2));

35) врши здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал без уверение за исполнување на условите за вршење на прегледи (член 147);

36) постапува спротивно на организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов пропишани од директорот на Агенцијата (член 149 став (2));

37) за секој лет, односно дел од летот не определи водач на воздухопловот (член 152 став (1));

38) не изврши пријавување на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани согласно со принципите пропишани од Владата на Република Македонија (член 170-з став (2)) и

39) не му овозможат на инспекторот вршење на инспекциски надзор или ако без одлагање не му ги достави точните податоци, информации и материјали коишто ги бара, а се потребни за извршување на инспекцискиот надзор (член 175).

(2) Со глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се казни и одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Со глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се казни и физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член."

Член 113

Членот 190 се менува и гласи:

"(1) Глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

1) за време на летот од воздухопловот исфрла предмети (член 19 став (1));

2) на воздушниот пат или во завршната контролирана област или во аеродромската зона или над воздухопловното пристаниште скока со падобран од воздухопловот (член 22);

3) воздухоплов лета во македонски воздушен простор без одобрение за летање (член 26 став (1));

4) без посебно одобрение од Агенцијата полетува и слетува на аеродроми односно леталишта што не се отворени за меѓународен воздушен сообраќај (член 28);

5) странскиот воздухоплов носи активно наполнето стрелачко, ракетно или бомбардерско вооружување како и активна опрема за снимање, а тоа не е предвидено со меѓународен договор што го ратификувала Република Македонија (член 29);

6) странскиот воздухоплов не лета по воздушни патништа одобрени од Агенцијата (член 32);

7) не се придржува на условите за градба, надзор над работата и начинот на утврдување на пловидбеност на воздухоплови од посебна категорија што ги пропишала Агенцијата (член 114);

8) за време на вршењето на своите работи персоналот во воздухопловството и друг стручен персонал е под дејство на алкохол, опојна дрога или други психотропни средства, или е уморен или болен, или ако е во таква психофизичка состојба што го прави неспособен да ги врши тие работи (член 142 ставови (1) и (2));

9) работите од своја надлежност, како персонал во воздухопловството или друг стручен персонал, ги врши несовесно, неквалитетно, неуредно и спротивно на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 145 став (1));

10) не ги врши работите во рамките на дозволата и овластувањето, или во случај на опасност работите што ќе му ги нареди водачот на воздухопловот (член 150 ставови (1) и (2));

11) веднаш не го извести водачот на воздухопловот за секој инцидент во врска со воздухопловот, лицата и предметите во воздухопловот (член 151 став (1));

12) во случај на опасност или несреќа на воздухопловот не ги преземе сите потребни мерки за спасување на лицата и предметите од воздухопловот, како и на самиот воздухоплов (член 151 став (2));

13) пред полетувањето на воздухопловот не се запознае со содржината на товарот што го превезува (член 153 став (2));

14) не обезбеди, лично или преку членови на екипажот, сите патници пред полетувањето, односно по полетувањето да се запознаат со постапките во случај на опасност и со местото на сместување и начинот на употреба на сигурносната опрема во случај на опасност или ако не обезбеди во случај на опасност сите членови на екипажот и патниците да ги извршуваат неговите упатства и наредби (член 154 ставови (1) и (2));

15) заради безбедност на воздушниот сообраќај и одржување на редот во воздухопловот не ги преземе потребните мерки спрема секое лице кое ја загрозува безбедноста или го крши редот и дисциплината во воздухопловот (член 155 став (1));

16) не преземе мерки да се спречи член на екипаж на воздухоплов или друго лице во воздухопловот кој подготвува, се обиде да изврши или изврши кривично дело со кое се загрозува безбедноста на воздухопловот или на лицата во него или ако делото е извршено, не преземе мерки да ги ублажи неговите последици (член 156) и

17) постапува спротивно на одредбите за траење на непрекинатата работа, траење на смените и должината на дневниот одмор за контролор на летање или помошник - контролор на летање пропишано од директорот на Агенцијата (член 163 став (2)).

(2) Покрај казната за прекршок во случај на повреда на одредбите за дејствијата од овој член може да се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност водач на воздухоплов, контролор на летање и помошник на контролор на летање, член на екипаж на воздухоплов, како и за вршење на определени стручни работи на персонал во воздухопловството или друг стручен персонал.

(3) Забраната од ставот (2) на овој член се изрекува во траење од една до пет години сметајќи од денот на правосилноста на одлуката."

Член 114

По членот 190 се додава нов член 190-а, кој гласи:

"Член 190-а

За прекршоците од членовите 188, 189 и 190 на овој закон инспекторот, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, ќе спроведе постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците."

Член 115

Членот 195 се брише.

Член 116

Во целиот текст на законот кратенките "ИЦАО, ЕЦАЦ, ЈАА/ЕАСА и ЕУРОЦОНТРОЛ" се заменуваат со кратенките "ICAO, ECAC, JAA/EASA и EUROCONTROL".

Член 117

Агенцијата ќе започне со работа со именување на претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата.

Собранието на Република Македонија во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој закон ќе ги именува претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата.

Управниот одбор во рок од 45 дена од денот на неговото именување ќе отпочне постапка за именување на директор на Агенцијата.

Со отпочнување со работа на Агенцијата основана согласно со овој закон, Агенцијата за цивилно воздухопловство основана согласно со Законот за воздухопловство ("Службен весник на Република Македонија" број 14/2006, 24/2007 и 103/2008) престанува да работи.

До отпочнување со работа на Агенцијата основана согласно со овој закон, постојната Агенција продолжува да ги врши работите од нејзина надлежност.

Директорот на постојната Агенција продолжува да ја врши функцијата до именувањето на нов директор со работи и работни задачи утврдени со овој закон.

Основните средства и имотот, како и правата и обврските на постојната Агенција се пренесуваат на новата Агенција основана согласно со овој закон.

Вработените на постојната Агенција ги презема новата Агенција основана согласно со овој закон.

Член 118

Владата на Република Македонија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги именува тројцата истражители на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.

Член 119

Се овластува Законодавно-правната комисија при Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за воздухопловство.

Член 120

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AVIACION

Neni 1

Në Ligjin për aviacion ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 14/2006, 24/2007 dhe 103/2008), pas neni 2 shtohet nen i ri 2-a, si vijon:

"Neni 2-a

Pa marrë parasysh dispozitat e neni 1 të këtij ligji:
- rregullat për ndarjen e itinerareve janë të rregulluara me Rregullativën (BEE) numër 95/93 nga 18 janari 1993, për rregullat e përbashkëta për ndarjen e itinerareve të aeroportëve në Bashkësinë e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 të Marrëveshjes multilaterale për themelimin e Brezit të përbashkët evropian të aviacionit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2007 dhe 98/2009), (në tekstin e mëtejme: Rregullativa 95/93 e UE-së),

- qasja në treg për kryerjen e shërbimeve të aeroportit për pranimin dhe dërgimin e mjeteve fluturuese, udhetareve, bagazhit, mallit dhe postës dhe shërbimin e mjeteve fluturuese me karburant dhe lubrifikues në portet e aviacionit të hapura për transport ajror publik, është e rregulluar me Direktiven 96/67/BE nga 15 tetori 1996, për qasje në tregun e shërbimeve të aeroportit të porteve të aviacionit të Bashkësisë e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 të Marrëveshjes Multilaterale për themelimin e Brezit të përbashkët evropian të aviacionit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2007 dhe 98/2009), (në tekstin e mëtejme: Direktiva 96/67 e UE-së),

- hetimi i fatkeqësive ajrore, incidentete serioze, incidenteteve dhe ngjarjeve, është e rregulluar me Direktivën 94/56/BE nga 21 nëntori 1994 për vendosjen e parimeve fundamentale sipas të cilave bëhet hetimi i fatkeqësive dhe incidenteteve në aviacionin civil, e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 të Marrëveshjes Multilaterale për themelimin e Brezit të përbashkët evropian të aviacionit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2007 dhe 98/2009), (në tekstin e mëtejme Direktiva 94/56 e UE-së),

- paraqitja e fatkeqësive, incidenteteve serioze, incidenteteve dhe ngjarjeve është e rregulluar me Direktivën 2003/42/BE nga 13 qershori 2003, për paraqitjen e ngjarjeve në aviacionin civil e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 të Marrëveshjes Multilaterale për themelimin e Brezit të përbashkët evropian të aviacionit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2007 dhe 98/2009), (në tekstin e mëtejme: Direktiva 2003/42 e UE-së),

- organizimi i kohës së punës, kohëzgjatja e pushimit dhe të drejtat tjera të anëtarëve të ekuipazhit të mjetit fluturues janë të rregulluara me Direktivën 2000/79/BE-së nga 27 nëntori 2000, e cila ka të bëjë me Marrëveshjen evropiane për organizimin e orarit të punës së punëtorëve mobilë në aviacionin civil, e cila është ndërmarrë me Aneksin 1

nga Marrëveshja Multilaterale për themelimin e Brezit të perbashket evropian të aviacionit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2007 dhe 98/2009), (në tekstin e mëtejme: Direktiva 2000/79 e UE-së),

- rregullat e përbashkëta për kryerjen e transportit ajror publik në komunikacionin ajror ndërkombëtar, janë të rregulluara me Rregullativën (BE) numër 1008/2008 nga 24 shtatori 2008, për rregullat e përbashkëta për transport ajror në Bashkësinë e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 nga Marrëveshja Multilaterale për themelimin e Brezit të perbashket evropian të aviacionit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2007 dhe 98/2009), (në tekstin e mëtejme: Rregullativa 1008/2008 e UE-së dhe

- lista e transportuesve lëndë e ndalimit operativ dhe rregullat për implementimin e saj, janë të rregulluara me Rregullativën (BE) numër 2111/2005 nga 14 dhjetori 2005 për vendosjen e listës së Bashkësisë së transportuesve që janë lëndë e ndalimit operativ në suazat e Bashkësisë dhe për informimin e udhëtarëve për identitetin e transportuesit e cila është ndërmarrë me Aneksin 1 nga Marrëveshja Multilaterale për themelimin e Brezit të përbashket evropian të aviacionit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2007 dhe 98/2009), (në tekstin e mëtejme: Rregullativa 2111/2005 e UE-së)."

Neni 2

Në nenin 3 paragrafi (1) fjala "ndërkombëtare" zëvendësohet me fjalët: "të pranuar ndërkombëtare", pas fjalës "UE" shtohen fjalët: "/BPEA" ndërsa pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "si dhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare".

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Dispozitat nënligjore të parapara me këtë ligj për mjetet fluturuese shtetërore (ushtarake, policore dhe doganore) përgatiten nga ana e ministrive kompetente, e në pajtim me standardet, dispozitat dhe procedurat ndërkombëtare përkatëse."

Neni 3

Në nenin 4 pika 5 shlyhet.

Pika 6 ndryshohet si vijon:

"6. "Kontroll sigurie (Screening)" është zbatimi i mjeteve teknike dhe/ose mjeteve tjera (duke e përfshirë edhe kontrollin me dorë) të dedikuara për identifikimin dhe/ose zbulimin e armëve, mjeteve shpërthyes ose mjeteve, lëndëve dhe substancave tjera të rrezikshme të cilat mund të perdoren për kryerjen e akteve të veprimit të paligjshëm;"

Pika 7 ndryshohet si vijon:

"7. "Program për siguri" është përmblendja e rregullave dhe procedurave të cilat zbatohen në nivel nacional, në nivel të aeroportit, transportuesit ose personit tjetër juridik, të cilat janë dhënë në formë të shkruar dhe janë miratuar, perkatesisht lejuar nga organi kompetent me qëllim të mbrojtjes së komunikacionit ajror civil nga veprimet joligjore;"

Pika 10 ndryshohet si vijon:

"10. "Komunikacion ajror" është fluturimi i mjeteve fluturuese ose lëvizja e mjeteve fluturuese në sipërfaqet për manovrim;"

Pas pikës 22 shtohet pikë e re 22-a, si vijon:

"22-a. "Dhënës i shërbimeve të aeroportit" është personi juridik ose fizik i cili personave të tretë u siguron një ose më shumë kategori të shërbimeve të aeroportit;"

Pas pikës 25 shtohet pikë e re 25-a, si vijon:

"25-a. "BPEA" është Brezi i përbashket evropian i aviacionit i vendosur me Marrëveshje ndërmjet vendeve anetare të Unionit Evropian dhe vendeve të Ballkanit, Islandës dhe Norvegjisë;"

Pika 30 ndryshohet si vijon:

"30. "Zone e komunikacionit të aeroportit" është hapësira ajrore me përmasa të caktuara e përcaktuar rreth një aeroporti për mbrojtjen e komunikacionit të atij aeroporti;"

Pika 37 ndryshohet si vijon:

"37. "Transport ajror publik" është fluturimi ose seri e fluturimeve për transportin e udhëtarëve, kargo dhe/ose postes për kompensim dhe/ose qiramarrjes;"

Pas pikës 40 shtohet pikë e re 40-a, si vijon:

"40-a. "Shfrytëzues i portit të aviacionit" është personi juridik ose fizik përgjegjës për transportin e udhëtarëve, postes dhe/ose mallit në vijë ajrore, nga ose deri te porti perkates i aviacionit;"

Pika 46-a ndryshohet si vijon:

"46. "Fatkeqesi" është ngjarje e lidhur me punën e mjetit fluturues që ndodh në periudhën kur cilido person hyp në mjetin fluturues me qëllim që të fluturojë, deri në kohën kur të gjithë këta pesona kanë zbritur, në të cilën periudhë:

a) ndonjë person është lënduar seriozisht ose për vdekje, si rezultat i:

- qendrimit të tij në mjetin fluturues ose

- kontaktit të drejtpërdrejtë me cilëndo pjesë të mjetit fluturues, duke i përfshirë edhe pjesët që janë shkëputur nga aeroplani ose

- ekspozimit të drejtpërdrejtë në gazrat e lëshuara nga motorët, përveç kur lëndimet ndodhin nga shkaqe të zakonshme, janë shkaktuar vet ose janë shkaktuar nga persona tjerë, ose kur lëndimet janë shkaktuar nga "udhëtarët jolegale" të cilët fshihen jashtë vendeve të cilat zakonisht i kanë në dispozitim udhëtarët dhe ekuipazhi ose

b) mjeti fluturues pëson dëmtim ose shkatërrim strukturor, i cili:

- ndikon në mënyrë ta papërshtatshme në fortësinë e konstruksionit, performansat ose karakteristikat e fluturimit të mjetit fluturues dhe

- normalisht do të kërkojë riparim të madh (remont) ose zëvendësim të pjesës përbërëse të dëmtuar, përveç për defekt ose dëmtim të motorëve kur dëmtimi është i kufizuar në motor, pjesët e tij mbështjellëse (mbuluese) ose shtesë ose për dëmtim që është i kufizuar në elisa, majat e kraheve, antena, gomat e rrotave, frenat, mbështjellësi aerodinamik i motorit, thellësitë dhe vrimat e vogla të mbështjellës të mjetit fluturues ose

v) mjeti fluturues zhduket ose është plotësisht i pakapshëm."

Në pikën 47 pas fjalës "Sigurim" shtohen fjalët: "nga veprimet joligjore".

Pas pikës 55 shtohen dy pika të reja 55-a dhe 55-b, si vijojne:

"55-a. "Operator i portit të aviacionit" është personi juridik i cili, me ose pa aktivitete tjera, ka për qëllim që të menaxhojë dhe të udhëheqë me infrastrukturën e aeroportit, t'i koordinojë dhe kontrollojë aktivitetet e operatorëve të pranishëm në portin përkatës të aviacionit apo sistemin e porteve të aviacionit, në pajtim me legjislacionin e Republikës së Maqedonisë;

55-b. "Sistem i porteve të aviacionit" janë dy ose më shumë porte të aviacionit të grupuara me qëllim që ta shërbejnë qytetin e njëjtë ose më shumë vendbanime (konurbacion);"

Në pikën 58 paragrafi (3) fjalët: "në bazë të certifikatës për aftësim profesional" shlyhen.

Pika 59 ndryshohet si vijon:

"59. "Plan i fluturimit" janë të dhëna të përcaktuara të cilat dorëzohen te njësitë për shërbime të TKA-së, e që kanë të bëjnë me fluturimin e planifikuar ose pjesën e fluturimit të mjetit fluturues;"

Pika 60 ndryshohet si vijon:

"60. "Platforme" është sipërfaqja e përcaktuar e një aeroporti në vendin në të cilin pranohet mjeti fluturues për ngarkimin dhe shkarkimin e udhëtarëve, postes ose ngarkesës, për mbushje me karburant, parkim ose mirëmbajtje;"

Pika 69 ndryshohet si vijon:

"69. "Transport i rregullt ajror publik" është seri e fluturimeve e cila i ka karakteristikat si vijojnë:

a) në çdo fluturim ulëset e udhëtarëve dhe/ose kapaciteti për transport të kargos dhe/ose postës janë të arritshme për blerje individuale nga publiku (drejtpërdrejt nga transportuesi ose nga agjentë të autorizuar) dhe

b) çdo fluturim ka për qëllim kryerjen e komunikacionit ndërmjet dy ose më shumë aeroporteve të njëjta ose:

- në pajtim me rendin e shpallur të fluturimit ose
- me fluturime të cilat janë aq të rregullta ose të shpesh-ta sa që paraqesin seri të njohura sistematike;”

Pas pikës 70 shtohen dy pika të reja 70-a dhe 70-b, si vijojnë:

“70-a. “Dhënës i pavarur i shërbimeve” është shfrytëzuesi i portit të aviacionit i cili në mënyrë të pavarur kryen një ose më shumë kategori të shërbimeve të aeroportit;

70-b. “Kryerje e pavarur e shërbimeve” është kur shfrytëzuesi i aeroportit të aviacionit drejtpërdrejt kryen për veten një ose më shumë kategori të shërbimeve të aeroportit, e për të cilat nuk lidh marrëveshje me personin e trete. Shfrytëzuesit e portit të aviacionit nuk konsiderohen ndërmjet veti si persona të tretë, nëse:

- njeri prej tyre ka pjesë të shumicës në pronësi të tjetrit ose
- subjekti i njëjtë ka pjesë më të madhe në pronësi të të dyve;”

Pas pikës 74 shtohet pikë e re 74-a, si vijon:

“74-a. “Subjekte të industrisë së aviacionit” janë operatorët e mjeteve fluturuese, qendrat shkollore të aviacionit, operatorët e aeroporteve ose vendeve të fluturimit, dhënësit e shërbimeve të aeroportit, dhënësit e shërbimeve të navigacionit të aviacionit dhe subjektet tjera të cilat ushtrojnë njerëz prej veprimtarive të aviacionit të përcaktuar me këtë ligj;”

Pika 81 ndryshohet si vijon:

“81. “Aviacioni civil” është cildo komunikacion që e kryejnë vetëm mjetet fluturuese civile me përjashtim të komunikacionit që e kryejnë mjetet fluturuese shtetërore, të theksuara në nenin 3 të Konventës së Çikagos për aviacionin civil.”

Neni 4

Në nenin 5 paragrafi (1) fjala “aviacioni” zëvendësohet me fjalët: “aviacioni civil”.

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

“(2) Për rregullimin dhe zbatimin e punëve të përcaktuara me këtë ligj për nevojat e mjeteve fluturuese shtetërore, kompetente janë:

- Ministria e Mbrojtjes për mjetet fluturuese ushtarake,
- Ministria e Punëve të Brendshme për mjetet fluturuese policore dhe
- Ministria e Financave për mjetet fluturuese doganore.

(3) Për zbatimin e hetimit teknik të fatkeqësive ajrore dhe incidenteve serioze sipas këtij ligji, Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon Komitet për hetimin e fatkeqësive ajrore dhe incidenteve serioze, si trup i pavarur hetues.”

Neni 5

Në nenin 6 pika g) pas fjalëve: “akte nënligjore” shtohen fjalët: “të cilat janë paraparë me këtë ligj”.

Pika d) shlyhet.

Pika gj) bëhet pikë d).

Pika e) ndryshohet si vijon:

“e) kryen punë tjera të përcaktuara me dispozitat nga sfera e aviacionit.”

Pika zh) shlyhet.

Neni 6

Në nenin 7 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Agjencia është trup i pavarur rregullator me autorizim publike të përcaktuara me këtë ligj.”

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Agjencia në punën e vet dhe gjatë miratimit të vendimeve në suazat e autorizimeve të veta, nga aspekti politik, financiar dhe funksional, është tërësisht e pavarur nga organ tjetër shtetëror, personi tjetër juridik publik ose shoqëria tregtare që ushtron veprimtari nga sfera e aviacionit dhe është e paanshme ndaj tyre.”

Pas paragrafit (3) shtohen pesë paragrafë të rinj (4), (5), (6), (7) dhe (8), si vijojnë:

“(4) Agjencia merr status të personit juridik me regjistrimin në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë.

(5) Selia e Agjencisë është në Shkup.

(6) Agjencia ka Statut me të cilin rregullohen çështjet të cilat janë të rëndësishme për organizimin e punës së Agjencisë.

(7) Agjencia ka shenjë të vet, përkatësisht logo të përcaktuar me Statut.

(8) Me qëllim të kryerjes së aktiviteteve të përcaktuara në suazat e kompetencave të veta, Agjencia mund të angazhojë persona juridikë ose fizikë të vendit ose të huaj, duke e pasur parasysh konfliktin e interesave.”

Neni 7

Pas nenit 7 shtohen tre nene të reja 7-a, 7-b dhe 7-v, si vijojnë:

“Neni 7-a

(1) Puna e Agjencisë është publike.

(2) Agjencia për punën e vet përgjigjet para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Neni 7-b

Agjencia i ka kompetencat si vijojnë:

- kryen punë nga fushëveprimi i vet në pajtim me dispozitat nga sfera e aviacionit, si dhe në bazë të Strategjisë nacionale për zhvillimin e aviacionit dhe marrëveshjeve ndërkombetare nga sfera e aviacionit, të ratifikuara nga Republika e Maqedonisë me qëllim të zhvillimit të sigurt dhe të rregullt të aviacionit civil,

- ushtron mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga sfera e aviacionit,

- merr pjesë në përgatitjen e propozim-ligjeve nga sfera e aviacionit,

- miraton akte nënligjore nga sfera e aviacionit që janë të parapara me këtë ligj,

- lejon Përmbledhje të informatave të aviacionit,

- udhëheq procedurë dhe vendos për lëshimin, vazhdimin, përtëritjen, ndryshimin, suspendimin dhe tërheqjen e lejeve, autorizimeve, certifikatave, pëlqimeve dhe dokumenteve tjera të përcaktuara me këtë ligj, si dhe mban evidencë për të njëjtat,

- e bën regjistrimin e mjeteve fluturuese, aeroporteve, vendeve të fluturimit dhe mban evidencë për terrenet,

- propozon masa për zhvillimin dhe zbatimin e teknologjive të reja në aviacion,

- organizon dhe koordinon aktivitete të lidhura me krizimin dhe shpëtimin e mjeteve fluturuese,

- perpilon literaturë nga sfera e aviacionit dhe

- kryen punë tjera të përcaktuara me dispozitat nga sfera e aviacionit.

Neni 7-v

Në procedurat e parapara me këtë ligj në mënyrë subsidiare zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, nëse me këtë ligj dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji nuk është përcaktuar ndryshe.”

Neni 8

Neni 8 ndryshohet si vijon:

“Organet e Agjencisë janë Këshilli Drejtues dhe drejtori.”

Neni 9

Neni 9 ndryshohet si vijon:

"(1) Keshilli drejtues përbëhet prej tre anëtarëve, nga të cilët njëri është kryetar.

(2) Me punën e Këshillit Drejtues udhëheq kryetari i Këshillit Drejtues.

(3) Kryetarin dhe anëtarët e Këshillit Drejtues i emëron Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozimin e Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, me mandat prej kater vitesh, me mundësi edhe për një mandat.

(4) Për kryetar dhe anëtarë të Këshillit Drejtues mund të emërohen persona të cilët e kanë kryer arsimin e lartë nga sfera e shkencave teknike, juridike ose ekonomike, me përvojë pune mbi pesë vjet nga sfera e aviacionit dhe me njohje aktive të gjuhës angleze.

(5) Për kryetar dhe anëtar të Këshillit Drejtues mund të emërohen persona të punësuar te persona të tjerë juridikë, porveç nëse kjo nuk paraqet konflikt të interesave në pajtim me ligjin.

(6) Kryetari dhe anëtarët e Këshillit Drejtues emërohen jo më vonë se 60 ditë para skadimit të mandatit të pararendesve të tyre.

(7) Gjate kohëzgjatjes së mandatit, kryetari dhe anëtarët e Këshillit Drejtues nuk mund të jenë deputetë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, anëtarë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, persona të cilët ushtrojnë detyra në organet dhe trupat e partive politike, anëtarë të keshillave drejtuese dhe mbikëqyrëse të ndërmarrjeve publike ose shoqërive aksionare ose anëtarë të llojit tjetër të asociacionit të personave juridikë ose fizikë, që mund të shpiejnë te konflikti i interesave.

(8) Kryetari, anëtar i Këshillit Drejtues, persona në bashkësi martesore ose jashtëmartesore me kryetarin ose anëtarin e Këshillit Drejtues, farefis të linjës së drejtë deri në shkallën e dytë, nuk mund të fitojnë aksione perkatesisht pjesëmarrje drejtpërdrejt ose tërthorazi në organizatën e cila kryen aktivitetet të lidhura drejtpërdrejt me kompetencat e Agjencisë.

(9) Për kryetar dhe anëtarë të Këshillit Drejtues nuk mund të emërohen persona të cilët janë të dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor, për vepër penale me dënim me burg në kohëzgjatje më shumë se gjashtë muaj ose masë për ndalimin e ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës gjatë kohëzgjatjes së dënimit ose masës.

(10) Nëse procedura për emërim nuk ka përfunduar para skadimit të mandatit të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Drejtues mandati i të cilëve ka skaduar, kryetari dhe anëtarët e Këshillit Drejtues mund të vazhdojnë ta ushtrojnë funksionin e tyre, por jo më gjatë se gjashtë muaj.

(11) Kryetari i Këshillit Drejtues ka të drejtë kompensimi mujor në lartësi prej 50% nga rroga mesatare mujore neto në ekonomi, në nivel të Republikës së Maqedonisë, ndersa anëtarët e Këshillit Drejtues kanë të drejtë të kompensimit mujor në lartësi prej 40% nga rroga mesatare mujore neto në ekonomi, në nivel të Republikës së Maqedonisë.

(12) Mjetet e kompensimit mujor dhe shpenzimet tjera të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Drejtues, sigurohen nga mjetet e Agjencisë, të përcaktuara me planin financiar vjetor."

Neni 10

Pas nenit 9 shtohen gjashtë nene të reja 9-a, 9-b, 9-v, 9-g, 9-d dhe 9-gj, si vijojnë:

"Neni 9-a

(1) Keshilli Drejtues vendos në mbledhje.

(2) Mbledhjet i konvokon kryetari i Këshillit Drejtues së paku njëherë në muaj.

(3) Mbledhjet e Këshillit Drejtues janë publike. Me përjashtim, Keshilli Drejtues mund të vendos nëse mbledhja ose debati për ndonjë pikë do të mbyllet për publikun.

(4) Vendimet e Këshillit Drejtues, miratohen me shumice votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit Drejtues.

Neni 9-b

Keshilli Drejtues i Agjencisë është kompetent, që të:

- miratoje Statut ose akte tjera të Agjencisë,
- miratoje propozim dhe të sjellë program vjetor për punë dhe zhvillim,
- miratoje propozim dhe të sjellë plan financiar vjetor,
- miratoje raport vjetor financiar me llogari perfundimtare,
- miratoje raport për realizimin e programit vjetor për punë dhe zhvillim,
- emeroje drejtorin e Agjencisë në pajtim me këtë ligj,
- miratoje aktet e përgjithshme për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës, rogat e të punësuarve si dhe listën tarifore dhe listën e shpenzimeve,
- bashkëpunoje me organe tjera shtetërore dhe institucione dhe organe të njësive të vetadministrimit lokal,
- dorezoje raporte, rekomandime dhe propozime në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe organe dhe institucione tjera shtetërore në sferën e aviacionit civil dhe
- kryeje punë tjera të përcaktuara me Statut dhe me këtë ligj.

Neni 9-v

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, mund t'i shkarkojë kryetarin dhe anëtarët e Këshillit Drejtues të Agjencisë, para skadimit të mandatit për të cilin janë emëruar për shkak si vijojnë:

- me kërkesë të tij,
- në rast të pengesës për ushtrim të profesionit për shkak të sëmundjes më të gjatë se gjashtë muaj ose vdekjes,
- pranimin e funksionit ose punës e cila nuk përputhet me funksionin e tij si anëtar i Këshillit Drejtues,
- nëse është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale me dënim me burg më të gjatë se gjashtë muaj ose masë ndalim i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, me ditën e shqiptimit të dënimit ose masës,
- ka kryer cenim të dispozitave nga sfera e aviacionit ose keqpërdorim të funksionit dhe
- mungesës së paarsyetuar në tri mbledhje të njëpasnjeshme ose në pesë mbledhje në vitin rrjedhës.

(2) Mosdorezimi i programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë, si dhe i raportit financiar vjetor në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, është bazë për shkarkimin kolektiv të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Drejtues.

(3) Nëse ekziston shkak për shkarkimin e anëtarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë para skadimit të mandatit për të cilin është i emëruar, Keshilli Drejtues i Agjencisë duhet ta njoftojë Komisionin për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emerimeve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në afat prej shtatë ditësh nga dita e njoftimit të shkakut.

Neni 9-g

(1) Me punën e Agjencisë udhëheq drejtori.

(2) Drejtorin e Agjencisë e emëron Keshilli Drejtues i Agjencisë, nëpërmjet shpalljes publike.

(3) Mandati i drejtorit është katër vjet, me mundësi për edhe një mandat të arrdshëm.

(4) Drejtori i Agjencisë duhet të ketë të kryer arsimin e lartë nga sfera e shkencave teknike, juridike ose ekonomike, me përvojë pune mbi pesë vjet nga sfera e aviacionit civil dhe së paku tre vjet përvojë pune në vend udhëheqës dhe njohje të gjuhës angleze në mënyrë aktive.

(5) Keshilli Drejtues obligohet që ta emërojë drejtorin jo më vonë se 30 ditë para skadimit të mandatit të pararendsit të tij.

(6) Drejtori i Agjencisë, personat në bashkësi martesore ose jashtëmartesore me drejtorin e Agjencisë, farefis në linjë të drejtë deri në shkallën e dytë, nuk mund të fitojnë aksione përkatësisht pjesëmarrje drejtpërdrejt ose tërthorazi në organizatën e cila kryen aktivitete të lidhura drejtpërdrejt me kompetencat e Agjencisë.

(7) Drejtori i Agjencisë nuk mund të jetë personi i cili është dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për veper penale me dënim me burg në kohëzgjatje më shumë se gjashtë muaj, ose masën ndalim i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, gjatë kohëzgjatjes së dënimit ose masës.

(8) Drejtori është i angazhuar profesionalisht në Agjencinë me orar të plotë pune.

Neni 9-d

(1) Drejtori udhëheq me punën e Agjencisë dhe është përgjegjës për punën e ligjshme të Agjencisë dhe i ka kompetencat në vijim:

- e prezanton dhe e përfaqëson Agjencinë,
- miraton akte në procedurë administrative të shkallës së parë,
- propozon, përgatit dhe miraton akte nënligjore dhe procedura të brendshme për punë,
- u lëshon autorizime personave juridikë për kryerjen e një pjese të kompetencës së Agjencisë,
- përgatit propozim të programit vjetor për punë dhe zhvillim, plan financiar vjetor të Agjencisë, raport financiar me llogari përfundimtare dhe raport nga programi vjetor i realizuar për punë dhe zhvillim të Agjencisë,
- propozon akte të përgjithshme për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës, rrogave të të punësuarve, si dhe lista tarifore dhe lista të harxhimeve për punën e Agjencisë,
- propozon akte të cilat i miraton Këshilli Drejtues,
- i zbaton vendimet e miratuara nga ana e Këshillit Drejtues,
- miraton vendime për çështje për të cilat nuk vendos Këshilli Drejtues,
- cakton inspektorë të aviacionit,
- cakton persona në vendet udhëheqëse në Agjencinë, me pëlqimin paraprak të marrë të Këshillit Drejtues,
- bashkepunon me organe tjera shtetërore dhe institucione, organe të njësisë të vetadministrimit lokal dhe me organizata joqeveritare dhe shoqata të qytetarëve dhe
- kryen punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe me Statutin e Agjencisë.

(2) Drejtori i Agjencisë obligohet që të vendosë kontroll të brendshëm, nëpërmjet implementimit të sistemit perkates të menaxhimit dhe kontrollit financiar dhe revizionit të brendshëm, në pajtim me Ligjin për kontroll të brendshëm publik financiar.

(3) Drejtori ka të drejtë të jetë i pranishëm dhe të marrë pjesë në takimet e Këshillit Drejtues, pa të drejtë vote.

(4) Drejtori mund të japë dorëheqje nga funksioni i vet, me shkrim në Këshillin Drejtues.

(5) Nëse mandati i drejtorit ka përfunduar, ndërsa procedura për emërimin e drejtorit nuk ka përfunduar, atëherë drejtori mund të vazhdojë ta ushtrojë funksionin derisa nuk emerohet drejtori, por jo më gjatë se gjashtë muaj.

Neni 9-gj

Drejtori mund të shkarkohet nga ana e Këshillit Drejtues para skadimit të mandatit, në rastet si vijojnë:

- më kërkesë të tij,
- në rast të pengesës për ushtrim të funksionit për shkak të sëmundjes më të gjatë se gjashtë muaj ose vdekjes,
- pranimit të funksionit ose punës të cilat nuk përputhen me funksionin e tij si drejtor,

- nëse është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për veper penale me dënim me burg në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh ose masën ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtarisë, detyrës, me ditën e shqiptimit të dënimit ose masës dhe

- cenimi i rregullave nga fusha e aviacionit ose keqpërdorim i funksionit."

Neni 11

Neni 10 ndryshohet si vijon:

"Kunder aktvendimeve të drejtorit të Agjencisë të miratuara në procedurë administrative të shkallës së parë, pala e pakenaqr ka të drejtë të mbrojtjes gjyqësore para Gjykatës Kushtetuese, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit."

Neni 12

Në nenin 11 paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafi (4) bëhet paragraf (3).

Paragrafet (5) dhe (6) shlyhen.

Neni 13

Në nenin 12 paragrafi (1) alineja 2, ndryshohet si vijon:

"- kompensim për lëshimin, vazhdimin, përtëritjen dhe ndryshimin e certifikatave, lejeve, pëlqimeve, pajtimeve dhe të tjera, të parapara me këtë ligj ose rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji;"

Alineja 5 shlyhet.

Alineja 6 e cila bëhet aline 5 ndryshohet si vijon:

"- pjesë nga kompensimet për shfrytëzimin e pistës për ngritje dhe zbritje dhe pistave për vozitje, përkatësisht ngritje, zbritje dhe ndriçim dhe".

Alineja (7) bëhet aline (6).

Paragrafet (2) dhe (3), ndryshohen si vijojnë:

"(2) Lartesia e pjesës së kompensimit nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni, përcaktohet në bazë të planit të miratuar financiar vjetor me listën e shpenzimeve të Agjencisë, varesisht nga shpenzimet administrative dhe shpenzimet për mbikëqyrje të sigurt dhe të vazhdueshme të dhënies së shërbimeve të navigacionit të aviacionit, në mënyrë të përcaktuar në pajtim me nenin 56 paragrafi (4) të këtij ligji.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

(3) Lartesia e pjesës së kompensimit nga paragrafi (1) alineja 5 e këtij neni, është 2% e pjesë nga kompensimi për shfrytëzimin e pistës për ngritje dhe zbritje dhe pistave për vozitje, përkatësisht për ngritje, zbritje dhe ndriçim, që e arketon operatori i aeroportit dhe për çdo muaj e paguan në llogarinë e Agjencisë."

Në paragrafin (4) fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore, varesisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikëqyrëse".

Neni 14

Neni 13 ndryshohet si vijon:

"(1) Propozim-programin vjetor për punë dhe zhvillim dhe propozim-planin financiar vjetor, Agjencia i dorëzon për pëlqim në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më së voni deri në fund të dhjetorit çdo vit.

(2) Programin vjetor për punë dhe zhvillim dhe planin financiar vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni, i miraton Këshilli Drejtues pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, më së voni deri në fund të janarit për çdo vit.

(3) Raportin financiar vjetor me llogari përfundimtare dhe raportin për realizimin e programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë për vitin paraprak, Këshilli Drejtues i Agjencisë i miraton më së voni deri në fund të marsit çdo vit dhe i dorëzon në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

(4) Plani financiar vjetor përmban të dhëna për të hyrat dhe të dalat për punën e Agjencisë.

(5) Raporti financiar vjetor përmban llogari perfundimtare, si dhe raport të revizorit për vitin paraprak.

(6) Revizionin e ushtron revizori i jashtëm dhe i pavarur, i zgjedhur në pajtim me Ligjin për furnizime publike.

(7) Me kërkesë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Agjencia obligohet që të parashtrorë raport për punën dhe zhvillimin e Agjencisë dhe raport financiar për punën e Agjencisë dhe për periudhën më të shkurtër se një vit."

Nenin 15

Në nenin 16 paragrafi (1) fjalët: "marrëveshje ndërkombetare" zëvendësohen me fjalët: "marrëveshje ndërmjet autoriteteve të aviacionit", ndërsa fjalët: "funksionet mbikëqyrese dhe obligimet e Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "funksionet dhe obligimet e Agjencisë të cilat dalin nga nenet 12, 30, 31 dhe 32-a të Konventës së Çikagos".

Në paragrafin (2) fjalët: "marrëveshje ndërkombetare" zëvendësohen me fjalët: "marrëveshje ndërmjet autoriteteve të aviacionit", ndërsa fjalët: "funksionet dhe obligimet mbikëqyrese të autoriteteve të aviacionit të atij vendi" zëvendësohen me fjalët: "funksionet dhe obligimet e autoriteteve të aviacionit të atij vendi, të cilat dalin nga nenet 12, 30, 31 dhe 32-a të Konventës së Çikagos."

Pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë të rinj (3), (4), (5), (6) dhe (7) si vijojnë:

"(3) Në marrëveshjen nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, doemos duhet saktësisht të theksohet se cilat funksione dhe obligime barten në pajtim me nenin 83-bis nga Konventa e Çikagos.

(4) Bartja e funksioneve dhe obligimeve do të ketë efekt pasi që marrëveshja e lidhur nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, të jetë dorëzuar në ICAO-në dhe e shpallur në pajtim me nenin 83 nga Konventa e Çikagos.

(5) Dispozitat nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni zbatohen edhe në rastet me të cilët ka të bëjë neni 77 nga Konventa e Çikagos.

(6) Vlefshmëria e marrëveshjes për bartje nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni, përcaktohet në pajtim me periudhën e vlefshmërisë së marrëveshjes për qira, charter ose marrëveshjes së ngjashme për mjetin fluturues i cili shfrytëzohet në pajtim me nenin 83-bis nga Konventa e Çikagos.

(7) Kopje të verifikuara nga marrëveshja e lidhur për bartje dhe nga certifikata për plotësimin e kushteve të sigurisë (AOC) të transportuesit, barten në mjetin fluturues i cili është lëndë e marrëveshjes për qira, charter ose marrëveshjes së ngjashme."

Neni 16

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"(1) Ndalohet fluturimi i mjetit fluturues pa ekuipazh në zonën e kontrolluar të aeroportit të portit të aviacionit, nese i njëjti nuk është i pajisur me aparat për identifikim-transponder.

(2) Mjeti fluturues pa ekuipazh mund të fluturojë në hapësirën ajrore të Maqedonisë, në pajtim me kushtet të cilat i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 17

Në nenin 18 paragrafi (3) fjalët: "i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe" shlyhen.

Në paragrafin (6) fjalët: "Ministria e Transportit dhe Lidhjeve" zëvendësohen me fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqedonisë".

Në paragrafin (8) fjalët: "e përcakton drejtori i Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "është e përcaktuar me rregullat dhe procedurat për fluturim të mjeteve fluturuese në pajtim me nenin 15 të këtij ligji".

Paragrafi (11) ndryshohet si vijon:

"Leja nga paragrafi (10) i këtij neni, nuk nevojitet për mjete fluturuese për kërkim dhe shpëtim, për dhënie e ndihmes mjekësore dhe për mjetet fluturuese shtetërore, gjatë kryerjes së fluturimeve operative."

Neni 18

Në nenin 19 paragrafi (3) shlyhet.

Neni 19

Në nenin 25 paragrafët (1) dhe (2), ndryshohen si vijojnë:

"(1) Mjeti fluturues sipas rregullës hyn në hapësirën ajrore, përkatësisht del nga hapësira ajrore e Maqedonisë në pikën kufitare, duke e pasur parasysh qëllimin për shfrytëzim efikas dhe fleksibil të hapësirës ajrore.

(2) Pikat kufitare i lejon Agjencia me propozim të dhenesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, në pajtim me planin e përcaktuar të EUROKONTROL-it dhe ICAO-së, duke e pasur parasysh qëllimin për shfrytëzim efikas dhe fleksibil të hapësirës ajrore."

Në paragrafin (3) fjalët: "korridori kufitar" zëvendësohen me fjalët: "pika kufitare".

Neni 20

Në nenin 26 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Për mjetet fluturuese civile të huaja të cilat hyjnë në territorin e Republikës së Maqedonisë me qëllim zbritjeje, lejen nga paragrafi (1) i këtij neni e jep Agjencia, ndërsa për mjetet fluturuese civile të huaja të cilat hyjnë në territorin e Republikës së Maqedonisë me qëllim fluturimi, lejen e jep dhënësi i shërbimeve të navigacionit të aviacionit."

Në paragrafin (3) fjalët: "me mendimin paraprak të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme" zëvendësohen me fjalët: "me marrjen e pëlqimit paraprakisht nga Ministria e Mbrojtjes".

Neni 21

Në nenin 28, paragrafi (2) pas fjalës "mbrojtje" vihet presje dhe shtohen fjalët: "Ministria e Financave – Drejtoria Doganore", ndërsa pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "përveç nëse nuk është përcaktuar ndryshe me marrëveshjen ndërkombetare të cilën e ka ratifikuar Republika e Maqedonisë".

Neni 22

Në nenin 29 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Për përdorimin e pajisjes aktive për incizim nga ajri, mjeti fluturues i huaj doemos duhet të ketë leje të vecante në pajtim me Ligjin për mbrojtje."

Neni 23

Neni 32 ndryshohet si vijon:

"Vijat ajrore i lejon Agjencia me propozimin e dhënësit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, në pajtim me planin e përcaktuar të EUROKONTROL-it dhe ICAO-së."

Neni 24

Neni 33 ndryshohet si vijon:

"(1) Për shkak të sigurisë dhe rregullsisë së transportit ajror publik, personi juridik i cili kryen transport ajror publik duhet të ketë personel të nevojshëm, mjete fluturuese, pajisje, si dhe të plotësojë kushte të veçanta që janë të domosdoshme për punë të sigurt dhe të rregullt. Mënyrën e kryerjes së transportit ajror publik, si dhe kushtet e veçanta në lidhje me personelin e nevojshëm, mjetet fluturuese, pajisjen dhe kushtet tjera të veçanta që janë të domosdoshme për punë të sigurt dhe të rregullt, i përcakton drejtori i Agjencisë.

(2) Transportuesit i cili i plotëson kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni, Agjencia ia lëshon ose ia vazhdon certifikatën për punë (Operating Licence) dhe certifikatën për plotësimin e kushteve për siguri për kryerjen e transportit ajror publik (Air Operator Certificate-AOC) për çka miraton aktvendim.

(3) Agjencia nuk do të lëshojë ose vazhdojë certifikatë për punë (Operating Licence) dhe certifikatë për plotësimin e kushteve të sigurisë për kryerjen e transportit ajror publik (Air Operator Certificate-AOC), për çfarë miraton aktvendim.

(4) Transportuesit i cili do të pushojë së plotësuari kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni, Agjencia do t'ia suspendojë certifikatën për punë (Operating Licence) dhe certifikatën për plotësimin e kushteve të sigurisë për kryerjen e transportit ajror publik (Air Operator Certificate-AOC) në periudhë e cila nuk mund të jetë më gjatë se 60 ditë. Nëse transportuesi në periudhën e caktuar nuk i plotëson kushtet, Agjencia do t'ia tërheq certifikatën për punë (Operating Licence) dhe certifikatën për plotësimin e kushteve për siguri për kryerjen e transportit ajror publik (Air Operator Certificate-AOC), për çfarë miraton aktvendim.

(5) Formen, përmbajtjen, mënyrën e lëshimit, vazhdimin, ndryshimin dhe evidentimin e certifikatave nga paragrafi (2) i këtij neni, i përcakton drejtori i Agjencisë."

Neni 25

Në nenin 34 paragrafi (2) fjalët: "leja e veçantë për kryerjen e transportit publik të rregullt ose jo të rregullt në komunikacionin ajror ndërkombëtar" zëvendësohen me fjalët: "pëlqimi i lëshuar në bazë të nenit 26 të këtij ligji".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Me përjashtim të paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni, transportuesi i vendit ose transportuesi i vendit-anëtar të BPEA-së mund të kryejë transport ajror publik ndërkombëtar, në pajtim me dispozitat e Rregullativës 1008/2008 të UE-së."

Në paragrafin (4) fjalët: "pa leje" zëvendësohen me fjalët: "pa pëlqim".

Paragrafi (5) shlyhet.

Neni 26

Nenet 35 dhe 36 shlyhen.

Neni 27

Në nenin 37 paragrafi (1) fjalët: "në pajtim me orarin e fluturimit" shlyhen.

Neni 28

Neni 38 ndryshohet si vijon:

"(1) Drejtori i Agjencisë i përcakton rregullat për përcaktimin e listës së transportuesve të cilët janë lëndë e ndalimit operativ, në pajtim me Rregullativën 2111/2005 të UE-së dhe e shpall listën e transportuesve të cilët janë lëndë e ndalimit operativ.

(2) Me qëllim të avancimit të sistemeve për menaxhim me sigurinë dhe arritjen e nivelit të pranueshëm të sigurisë në komunikacionin ajror, Agjencia miraton Program nacional për siguri, pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Transportuesit, operatorët e aeroporteve, dhënësit e shërbimeve të navigacionit të aviacionit dhe organizatat për mirembajtjen e mjeteve fluturuese, obligohen që të vendosin dhe të mirëmbajnë sistem për menaxhim me sigurinë në pajtim me Programin nacional për siguri."

Neni 29

Në nenin 44 pas paragrafit (7) shtohet paragrafi (8), si vijon:

"(8) Rregullat për aktivitete parashutiste ushtarake, i përcakton ministri i Mbrojtjes."

Neni 30

Nentitulli "4. PERSONELI I NEVOJSHËM" ndryshohet si vijon:

"4. AKTIVITETE TË VEÇANTA TË AVIACIONIT".

Neni 31

Pas nentitullit 4 shtohet nen i ri 45, si vijon:

"Neni 45

(1) Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Brendshme, organizojnë dhe kryejnë aktivitete të veçanta të aviacionit.

(2) Rregullat për kryerjen e aktiviteteve të veçanta të aviacionit, i përcaktojnë ministrat kompetente."

Neni 32

Neni 46 ndryshohet si vijon:

"(1) Për lëshimin, vazhdimin/përtëritjen dhe ndryshimin e certifikatave nga nenet 33, 42, 43 dhe 44 të këtij ligji, i paguhet kompensim Agjencisë.

(2) Lartësine e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni, e përcakton Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore, varësisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyrese."

Neni 33

Në nenin 48 paragrafi (1) pas fjalës "ligj" shtohen fjalët: "dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji".

Paragrafet (3) dhe (4) shlyhen.

Neni 34

Në nenin 49 paragrafi (2) fjalët: "që i përcakton drejtori i Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "të përcaktuar me aktet nga nenet 33 paragrafi (1) dhe 42 paragrafi (6) të këtij ligji".

Neni 35

Në nenin 50 paragrafi (1) pas fjalës "ligj" shtohen fjalët: "që i lëshon Agjencia".

Në paragrafin (2) fjalët: "që marrin pjesë në komunikacionin ajror ndërkombëtar" zëvendësohen me fjalët: "transportuesve të vendit".

Neni 36

Neni 52 ndryshohet si vijon:

"(1) Dokumentet për fluturim dhe lejet e lëshuara ose të vërtetuara nga vendi i kontraktuar i ICAO-së në të cilin një mjet fluturues është i regjistruar, pranohen si të vlefshme në Republikën e Maqedonisë në pajtim me nenin 33 të Konventës së Çikagos, nëse kushtet nën të cilat ato janë të lëshuara ose të vërtetuara janë të njëjta, ose më të rrepta nga standardet minimale të përcaktuara në pajtim me Konventën e Çikagos.

(2) Në lidhje me nenin 33 nga Konventa e Çikagos, nëse vendi anëtar i ICAO-s në të cilin është i regjistruar mjeti fluturues i bart kompetencat e veta për lëshimin ose vërtetimin e dokumenteve nga paragrafi (1) i këtij neni, në vendin e operatorit në pajtim me nenin 83-bis të Konventës së Çikagos, atëherë në Republikën e Maqedonisë pranohet edhe vlefshmëria e dokumenteve nga paragrafi (1) i këtij neni, të lëshuara nga vendi i operatorit si plotësim i dokumenteve të lëshuara nga vendi i regjistratit të mjetit fluturues, me kusht që Republika e Maqedonisë të jetë zyrtarisht e informuar për marrëveshjen për bartje të kompetencave, të lidhur në pajtim me nenin 83-bis nga Konventa e Çikagos.

(3) Në rast kur mjeti fluturues i cili është lëndë e marrëveshjes për bartjen e kompetencave duhet ta shfrytëzojë hapësirën ajrore të Republikës së Maqedonisë, ndërsa Republika e Maqedonisë nuk është zyrtarisht e informuar për

marrevshjen për bartje të kompetencave, të lidhur në pajtim me nenin 83-bis të Konventës së Çikagos, atëherë vendi i regjistrimit të mjetit fluturues mbetet krejtësisht kompetent në pajtim me nenet 30, 31 dhe 32-a të Konventës së Çikagos, pa marrë parasysh marrëveshjen e lidhur për bartjen e kompetencave.”

Neni 37

Kapitulli “III. SHËRBIMET NË KOMUNIKACIONIN AJROR” ndryshohet si vijon: “III. SHËRBIMET E NAVIGACIONIT TË AVIACIONIT”.

Neni 38

Në nenin 53 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Sherbimet e navigacionit të aviacionit, jepen në bazë ekskluzive nga ana e dhënësit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, i themeluar në pajtim me nenin 60 të këtij ligji, i cili duhet të caktohet nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe i cili duhet të posedojë certifikatë për aftësim për dhënie të shërbimeve të navigacionit të aviacionit nga Agjencia. Caktimi nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i dhënësit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit i themeluar në pajtim me nenin 60 të këtij ligji, ka të bëjë edhe me rastin e vendosjes së bllokut ajror funksional, ndërsa për caktime eventuale edhe të dhenesve të tjerë të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, vendoset me marrëveshje ndërkombëtare për vendosjen e bllokut ajror funksional.”

Në paragrafin (6) fjalët: “Qeveria e Republikës së Maqedonisë varësisht nga shpenzimet reale” zëvendësohen me fjalët: “Këshilli Drejtues i Agjencisë me listë tarifore, varësisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyrese.”

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

“Menyra e dhënies së shërbimeve të navigacionit të aviacionit për nevojat e mjeteve fluturuese shtetërore, rregullohet me marrëveshjen për bashkëpunim ndërmjet dhenesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit dhe ministrit kompetente.”

Neni 39

Në nenin 56 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “që përbëhet nga kompensimi me të cilin financohen shpenzimet e shërbimeve për fluturime (En Route Charges) dhe kompensimi me të cilin financohen shpenzimet për shërbime terminale (Terminal Charges)”.

Paragrafet (2), (3) dhe (4) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Kompensimin me të cilin financohen shpenzimet e shërbimeve për fluturime (En Route Charges) nga paragrafi (1) i këtij neni, e arkëton EUROKONTROLI dhe e bart te Agjencia dhe te dhënësi i shërbimeve të navigacionit të aviacionit, në bazë të marrëveshjes së lidhur paraprake.

(3) Kompensimin me të cilin financohen shpenzimet për shërbime terminale (Terminal Charges) nga paragrafi (1) i këtij neni, e arkëton dhënësi i shërbimeve të navigacionit të aviacionit.

(4) Menyren e caktimit të lartësisë së kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni dhe mënyrën e arkëtimit, i percakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në pajtim me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Maqedonisë.”

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

“(5) Nga pagesa e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni, krahas fluturimeve të përcaktuara me Rregullativën 1794/2006 të UE-së, të liruara nga pagesat janë fluturimet e mjeteve fluturuese ushtarake, policore dhe doganore, si dhe fluturimet tjera të cilat mund të lirohen në pajtim me Rregullativën 1794/2006 të UE-së, me vendimin e miratuar paraprakisht të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.”

Neni 40

Neni 58 ndryshohet si vijon:

“(1) Organizimin dhe shfrytëzimin e hapësirës ajrore, e percakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(2) Për kryerjen e punëve lidhur me menaxhimin me hapësirën ajrore dhe shfrytëzimin fleksibil të hapësirës ajrore, Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon Komitet Ushtarako - Civil.

(3) Në Komitet anëtarë janë përfaqësuesit nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia dhe dhënësi i shërbimeve të navigacionit të aviacionit.

(4) Punën e Komitetit e koordinon përfaqësuesi i dhenesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit.

(5) Komiteti për punën e vet parashtron raport në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, më së voni deri më 31 janar në vitin rrjedhës për vitin paraprak.”

Neni 41

Në nenin 59 paragrafi (6) pas fjalëve: “shërbime postare-telegrafike” shtohen fjalët: “si dhe shërbime për bartje, shperndarje dhe furnizim me energji elektrike”.

Neni 42

Nentitulli “2. DHËNËSI I SHËRBIMEVE NË KOMUNIKACIONIN AJROR” ndryshohet si vijon: “2. DHËNËSI I SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT TË AVIACIONIT”.

Neni 43

Në nenin 60 paragrafi (4) shlyhet.

Neni 44

Në nenin 60-a pika 1 nënpika 1.1 nënpika a) alineja 3 shlyhet.

Në nënpikën 1.4 pas fjalës “navigacion” shtohen fjalët: “që nënkupton mirëmbajtje preventive dhe korrektuese, adaptim, kalibrim, monitorim, mbikëqyrje, menaxhim, sistemim dhe vendosje në punë, si dhe zhvillim dhe ndryshim të procedurave dhe udhëzimeve për punë dhe mirëmbajtje të mjeteve operative teknike, në gjendje që mundëson komunikacion ajror të sigurt dhe të rregullt”, ndërsa lidhëza “i” zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 2 dhe 3, si vijojnë:

“2) mbajtja e evidencës, grumbullimi, përpunimi dhe percjellja e të dhënave, të cilat shfrytëzohen për arkëtimin e kompensimit nga shërbimet e navigacionit të aviacionit;

3) pergatitja dhe azhurnimi i rregullt i Përmbledhjes së informatave të aviacionit dhe”

Pika 2 bëhet pikë 4.

Neni 45

Në nenin 60-b alineja 1, ndryshohet si vijon:

“- pjesa nga kompensimi i realizuar në bazë të dhënies së shërbimeve të navigacionit të aviacionit, lartësia e të cilit përcaktohet me listën e shpenzimeve të dhënësit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, në mënyrë e percaktuar në pajtim me nenin 56 paragrafi (4) të këtij ligji”.

Neni 46

Në nenin 60-d paragrafi (1) fjalët: “deri në lartësi të cilën e percakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë” shlyhen.

Neni 47

Në nenin 66 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 48

Pas nenit 71 shtohet neni i ri 71-a, si vijon:

“Neni 71-a

(1) Në rastet kur do të paraqiten probleme me kapacitetin e një aeroporti të caktuar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë mundet në pajtim me kushtet e Rregullativës 95/93 të UE-së ta përcaktojë atë aeroport për aeroport të koordinuar ose aeroport me orar të lehtësuar.

(2) Në aeroportin e koordinuar ose aeroportin me orar të lehtësuar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të emerojë person fizik ose juridik për koordinator të aeroportit ose lehtësues të pavarur të orarit pas konsultimeve të kryera me transportuesit, operatorët e aeroportit ose Komitetin për Koordinim, nëse ekziston komiteti i tillë.

(3) Koordinatorit të aeroportit ose lehtësuesit të pavarur të orarit të emëruar në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, u takon kompensim në lartësi të cilën e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(4) Në aeroportin e koordinuar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, formon Komitet për koordinim në pajtim me Rregullativën 95/93 të UE-së.

(5) Rregullat për ndarjen e itinerareve, i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.”

Neni 49

Në nenet 73 paragrafi (5), 121 paragrafi (4), 122 paragrafi (3), 124 paragrafi (5) dhe 126 paragrafi (4), fjalët: “Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Agjencisë” zëvendësohen me fjalët: “Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore, varësisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikëqyrëse”.

Neni 50

Në nenin 82 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Në aeroport dhe hapësirë të fluturimit organizohet sigurim për zjarrfikje dhe sigurim mjekësor, ndërsa në portin e aviacionit organizohet shërbim zjarrfikës shpëtues, shërbim për ndihmë urgjente mjekësore dhe shërbim për pranimin dhe përcjelljen e mjeteve fluturuese, udhëtarëve, bagazhit, mallit dhe postës dhe furnizim të mjeteve fluturuese me karburant dhe lubrifikues, që japin shërbime të aeroportit, nën kushtet dhe mënyrën që i përcakton drejtori i Agjencisë.”

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

“(2) Shërbimin zjarrfikës, shërbimin për ndihmë urgjente mjekësore, përkatësisht sigurimin zjarrfikës dhe sigurimin mjekësor, si dhe shërbimet për pranimin dhe përcjelljen e mjeteve fluturuese, udhëtarëve, bagazhit, mallit dhe postës dhe furnizimin e mjeteve fluturuese me karburant dhe lubrifikues, i organizon operatori i portit të aviacionit përkatësisht operatori i aeroportit.

(3) Kryerjen e shërbimeve të aeroportit për pranimin dhe përcjelljen e mjeteve fluturuese, udhëtarëve, bagazhit, mallit dhe postës dhe furnizimin e mjeteve fluturuese me karburant dhe lubrifikues, operatori i portit të aviacionit me marrëveshje mund t’ia ndajë edhe ndonjë personi tjetër juridik, në kushte dhe mënyrë të përcaktuara me nenin 82-e të këtij ligji.”

Paragrafet (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6).

Paragrafi (5) shlyhet.

Neni 51

Pas nenit 82 shtohen 13 nene të reja 82-a, 82-b, 82-v, 82-g, 82-d, 82-gj, 82-e, 82-zh, 82-z, 82-x, 82-i, 82-j dhe 82-k, si vijojnë:

“Neni 82-a

Qasja në tregun për kryerjen e shërbimeve të aeroportit për pranimin dhe përcjelljen e mjeteve fluturuese, bagazhit, mallit dhe postës dhe furnizimin e mjeteve fluturuese me karburant dhe lubrifikues në portet e aviacionit të hapura për transport ajror publik, realizohet në pajtim me Direktivën 96/67 të UE-së.

Neni 82-b

(1) Dispozitat e Direktivës 96/67 të UE-së, zbatohen në të gjitha portet e aviacionit që gjenden në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe janë të hapura për transportin ajror publik, në rastet si vijojnë:

a) dispozitat nga neni 82-g paragrafi (1) të këtij ligji, që kanë të bëjnë me kategoritë e shërbimeve të aeroportit të cilat nuk janë të përfshira në nenin 82-g paragrafi (2) të këtij ligji, zbatohen për çdo port të aviacionit pa dallim të vëllimit të komunikacionit;

b) dispozitat që kanë të bëjnë me kategoritë e shërbimeve të aeroportit, të theksuara në nenin 82-g paragrafi (2) të këtij ligji, zbatohen për portet e aviacionit me komunikacion vjetor jo më të vogël se 1 milion udhëtarë ose 25 000 tone mall dhe

v) dispozitat që kanë të bëjnë me kategoritë e shërbimeve të aeroportit të theksuara në nenin 82-v të këtij ligji, zbatohen për portet e aviacionit me:

- komunikacion vjetor jo më të vogël se 3 milionë udhëtarë ose 75 000 tonë mall ose

- komunikacion vjetor jo më të vogël se 2 milionë udhëtarë ose 50 000 tonë mall, në periudhë prej gjashtë muajsh para 1 prillit ose 1 tetorit të vitit paraprak.

(2) Dispozitat e Direktivës 96/67 të UE-së, zbatohen në të gjitha portet e aviacionit që gjenden në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe janë të hapura për transport ajror publik, me komunikacion vjetor jo më të vogël se 2 milione udhëtarë ose 50 000 tonë mall.

(3) Nëse porti i aviacionit e arrin njërin prej pragjeve për transport të mallit të përcaktuar në këtë nen, pa e arritur pragun e përcaktuar për transportin e udhëtarëve, atëherë dispozitat e Direktivës 96/67 të UE-së nuk zbatohen në kategoritë e shërbimeve të aeroportit që kanë të bëjnë vetëm për udhëtarët.

(4) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve deri më 1 korrik çdo vit, i dorëzon Komisionit Evropian të dhëna për portet e aviacionit në territorin e Republikës së Maqedonisë, që do të arrijnë pragje të caktuara të komunikacionit, të përcaktuara me këtë nen.

Nenin 82-v

(1) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve siguron qasje të lirë të dhënësve të shërbimeve të aeroportit, në tregun e shërbimeve të aeroportit personave të tretë. Dhënësit e shërbimeve të aeroportit duhet të bazohen në vendin-anëtar të BPEA-së, në pajtim me dispozitat nga neni 82-b të këtij ligji.

(2) Dhenia e shërbimeve të aeroportit mund të kufizohet së paku në dy dhënës të autorizuar të shërbimeve të aeroportit, për çdonjërin prej kategorive të theksuara të shërbimeve të aeroportit:

- pranimin dhe përcjelljen e bagazhit,

- pranimin dhe përcjelljen e mjeteve fluturuese në platforme,

- shërbimin me karburant dhe lubrifikues dhe

- pranimin dhe përcjelljen e mallit dhe postës, të lidhur me manipulimin e tyre fizik gjatë ardhjes, shkuarjes ose transferimit ndërmjet kargo terminalit dhe mjetit fluturues.

(3) Numri i dhënësve të autorizuar të shërbimeve të aeroportit nga paragrafi (2) i këtij neni, nuk mund të kufizohet në më pak se dy, për çdo kategori të shërbimeve të aeroportit.

(4) Përvec kësaj, së paku njëri prej dhënësve të autorizuar të shërbimeve të aeroportit, nuk mund të jetë drejtpërdrejt ose tërthorazi i kontrolluar, nga:

- operatori i portit të aviacionit,

- cilido qoftë shfrytëzues i portit të aviacionit, i cili ka transportuar më shumë se 25% nga udhëtarët e regjistruar ose mallit të atij porti të aviacionit, në vitin që i paraprak atij viti në të cilin janë zgjedhur dhënësit e shërbimeve të aeroportit dhe

- trupi i cili e kontrollon ose është drejtpërdrejt ose tërthorazi i kontrolluar nga operatori i portit të aviacionit, ose cilido qoftë shfrytëzues i portit të aviacionit.

(5) Në rastin kur kufizohet numri i dhënësve të autorizuar të shërbimeve të aeroportit në pajtim me paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, në atë rast nuk mund të pengohet që një shfrytëzues i portit të aviacionit, pa dallim se cila pjesë e portit të aviacionit i është ndarë, të ketë mundësi për zgjedhje ndërmjet së paku dy dhënësve të shërbimeve të aeroportit, në pikëpamje të çdo kategorie të shërbimeve të aeroportit që i nënshtrohet kufizimit, nën kushte të përcaktuara në paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni.

Neni 82-g

(1) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, siguron liri të dhenies së pavarur të shërbimeve të aeroportit nga neni 82-b i këtij ligji.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, shërbim të pavarur mund të kryejnë së paku dy shfrytëzuesit e portit të aviacionit, me kusht që ata të zgjidhen në bazë të kriterëve relevante, objektive, transparente dhe jodiskriminuese për kategoritë e shërbimeve të aeroportit, si vijojnë:

- pranimin dhe dërgimin e bagazhit,
- pranimin dhe dërgimin e mjeteve fluturuese në platforme,
- shërbimin me karburant dhe me lubrifikues dhe
- pranimin dhe dërgimin e mallrave dhe postës, të nderlidhura me manipulimin e tyre fizik gjatë arritjes, largimit ose transferimit ndërmjet kargo terminalit dhe mjetit fluturues.

Neni 82-d

(1) Operatori i portit të aviacionit udhëheq me infrastrukturen e centralizuar e cila shfrytëzohet për dhënien e shërbimeve të aeroportit, kompleksiteti i të cilit, shpenzimet ose ndikimi në rrethinë, nuk lejon ndarjen ose dyfishimin e sistemeve për klasifikimin e bagazhit, shkrirjen, pastrimin e ujit dhe shpërndarjen e karburantit.

(2) Shfrytëzimi i infrastrukturës të centralizuar është i detyrueshëm për dhënien e shërbimeve të aeroportit dhe për shfrytëzuesit e portit të aviacionit, të cilët shërbehen në mënyrë të pavarur.

(3) Udhëheqja me infrastrukturën e centralizuar duhet të jetë transparente, objektive dhe jodiskriminuese dhe të mos e pengojë qasjen e dhënësve të shërbimeve të aeroportit dhe të shfrytëzuesve të portit të aviacionit, të cilët në mënyrë të pavarur shërbehen në kuadër të kufizimeve të përcaktuara me Direktivën 96/67 të BE-së.

Neni 82-gj

(1) Nëse në portin e caktuar të aviacionit ekzistojnë kufizime të posaçme të hapësirës ose kapacitetit në dispozicion, të cilat rezultojnë nga ngecja e komunikacionit dhe shkalles së shfrytëzimit të hapësirës, të cilët e pamundësojnë hapjen e tregut dhe/ose zbatimin e shërbimit të pavarur deri në shkallën që e përcakton Direktiva 96/67 e UE-së, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me mendim paraprak të Agjencisë mundet:

- në pajtim me nenin 82-v paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij ligji, mund ta kufizojë numrin e dhënësve të një ose më shumë kategorive të shërbimeve të aeroportit, të cilat nuk janë të shënuara në nenin 82-v paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji, në një pjesë ose në gjithë aeroportin e aviacionit,
- dhënien e një ose më shumë shërbimeve të aeroportit të cekura në nenin 82-v paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji, mund t'ia lejojë njërit nga dhënësit e shërbimit të aeroportit,

- mund ta miratojë shërbimin e pavarur të numrit të kufizuar të shfrytëzuesve të portit të aviacionit për kategori të shërbimeve të aeroportit të cilat nuk janë të cekura në nenin 82-g paragrafi (2) të këtij ligji, me kusht që ata shfrytëzues të zgjidhen në bazë të kriterëve relevante, objektive, transparente dhe jodiskriminuese dhe

- mund ta ndalojë ose ta kufizojë shërbimin e pavarur të një shfrytëzuesi të portit të aviacionit për kategoritë e shërbimeve të aeroportit, të cekura në nenin 82-g paragrafi (2) të këtij ligji.

(2) Të gjitha përjashtimet për të cilat është vendosur në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, doemos duhet:

- t'i specifikojnë kategorinë ose kategoritë e shërbimeve të aeroportit për të cilat lejohet përjashtim ose kufizime të vecanta të hapësirave dhe kategorive në dispozicion, që e arsyetojnë përjashtimin e këtyre dhe

- të shoqërohen me planin e masave përkatëse për tejkallimin e kufizimeve.

(3) Përjashtimet nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk guxojnë që:

- t'i vënë në pikëpyetje qëllimet e Direktivës 96/67 të BE-së,

- të shpiejnë te shkatërrimi i konkurrencës ndërmjet dhenesve të shërbimit të aeroportit dhe/ose shfrytëzuesve të portit të aviacionit, të cilët shërbehen në mënyrë të pavarur dhe

- të zbatohen në përmasa më të mëdha se sa që është e nevojshme.

(4) Përjashtimet nga paragrafi (1) alinetë 1, 3 dhe 4 të këtij neni, nuk mund të zgjasin më shumë se tre vjet. Ministria e Transportit dhe Lidhjeve duhet të miratojë vendim të ri për cilëndo kërkesë për përjashtimin, e cila gjithashtu do t'i nënshtrohet procedurës së përcaktuar me këtë nen, më së voni tre muaj para skadimit të kësaj periudhe kohore.

(5) Përjashtimi nga paragrafi (1) alineja 2 të këtij neni, nuk mund të zgjasë më shumë se dy vjet, mirëpo Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në bazë të dispozitave nga paragrafi (1) të këtij neni, mund të lejojë që kjo periudhë të vazhdohet për periudhë të njëhershme prej dy vitesh.

Neni 82-e

(1) Operatori i portit të aviacionit organizon dhe realizon procedurë për zgjedhjen e dhënësve të shërbimeve të aeroportit, të autorizuar për dhënien e shërbimeve të aeroportit të një aeroporti të aviacionit, nëse numri i tyre është i kufizuar në rastet e parapara me nenin 82-v, paragrafët (2) dhe (3) ose nenin 82-gj të këtij ligji.

(2) Procedura e zgjedhjes kryhet në pajtim me këto parime:

a) në rastet kur dhënësit e shërbimeve të aeroportit duhet t'i plotësojnë kushtet standarde përkatëse dhe specififikimet teknike, atëherë ato kushte dhe specifikime përcaktohen pas konsultimit me Këshillin e shfrytëzuesve të aeroporteve të aviacionit. Kriteret për zgjedhje të përcaktuara me kushtet standarde ose me specififikimet teknike doemos duhet të jenë relevante, objektive, transparente dhe jodiskriminuese.

b) dhënësit e shërbimeve të aeroportit zgjidhen:

- pas konsultimit me Këshillin e shfrytëzuesve të aeroporteve të aviacionit nga ana e operatorit të portit të aviacionit, me kusht që operatori i portit të aviacionit :

1) të mos sigurojë shërbime të ngjashme të aeroportit;

2) të mos ketë kontroll të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi cilindo dhënës të kushteve të këtyre dhe

3) të mos ketë asnjë pjesëmarrje të ata dhënës të shërbimeve të aeroportit dhe

- në gjitha rastet e tjera nga ana e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, pas konsultimeve paraprake me Këshillin e shfrytëzuesve të aeroporteve të aviacionit dhe operatorin e portit të aviacionit;

v) dhënësi i shërbimeve të aeroportit zgjidhet për periudhë jo më të gjatë se shtatë vjet dhe

g) nëse dhënësi i shërbimeve të aeroportit pushon t'i kryej aktivitetet para skadimit të periudhës për të cilën është zgjedhur, zgjidhet dhënësi i ri i shërbimeve të aeroportit në baze të procedurës së njëjtë.

(3) Nëse numri i dhënësve të shërbimeve të aeroportit është i kufizuar në pajtim me nenin 82-v paragrafët (2) dhe (3) ose nenin 82-gj të këtij ligji, operatori i portit të aviacionit në mënyrë të pavarur mund të japë shërbime të aeroportit pa iu nënshtrohet procedurës për zgjedhje, të përcaktuar me paragrafin (2) të këtij neni. Operatori i portit të

aviacionit pa zbatimin e procedurës së përcaktuar me këtë nen, për dhënien e shërbimeve të aeroportit në atë port të aviacionit, mund të autorizojë ndonjë person tjetër juridik me kusht që:

- operatori i portit të aviacionit të ketë kontroll të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi atë person juridik ose
- ai person juridik të ketë kontroll të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi operatorin e portit të aviacionit.

(4) Operatori i portit të aviacionit në afat prej tri ditësh nga miratimi i vendimit për zgjedhje, e njofton Këshillin e shfrytëzuesve të portit të aviacionit për rezultatet nga procedura e zgjedhjes.

Neni 82-zh

(1) Dhenesi i shërbimeve të aeroportit dhe dhënësi i pavarur i shërbimeve, munden të fillojnë me kryerjen e shërbimeve pas marrjes së lejes nga Agjencia.

(2) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohet me kerkese të dhënësit të shërbimeve të aeroportit ose të dhënësit të pavarur të shërbimeve me procedurën e zbatuar për zgjedhje, nëse i plotëson kushtet e përcaktuara në bazë të nenit 82 paragrafi (1) të këtij ligji.

(3) Kushtet për dhënien e lejes doemos duhet të jenë të lidhura me gjendjen e qëndrueshme financiare dhe mbulesë të mjaftueshme të siguruar, sigurim dhe siguri të instalimeve, mjeteve fluturuese, pajisjeve dhe personave, si edhe mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe respektimin e rregullave nga sfera e politikës sociale.

(4) Kushtet për lëshimin e lejes doemos duhet të jenë në pajtim me këto parime:

- të zbatohen në mënyrë jodiskriminuese për dhënësit e ndryshëm të shërbimeve të aeroportit dhe shfrytëzuesve të aeroportit,

- të jenë në lidhje me qëllimin e planifikuar dhe
- në praktikë, nuk guxojnë ta kufizojnë qasjen e tregut ose shërbimin e lirë të pavarur që është në nivel, nën atë të parapare me Direktivën 96/67 të BE-së.

(5) Leja lëshohet për periudhë jo më të gjatë se shtatë vjet.

(6) Agjencia do ta tërheq lejen nga ky nen, vetëm nëse poseduesi i lejes tanimë nuk i plotëson kushtet e cekura në paragrafin (2) të këtij neni, për arsye se vet i ka shkaktuar. Bazat për refuzim ose tërheqje doemos duhet t'u njoftohen dhenesit të shërbimeve të aeroportit ose dhënësit të pavarur të shërbimeve dhe operatorit të portit të aviacionit.

(7) Agjencia me propozim të operatorit të portit të aviacionit do ta tërheqë lejen e dhënësit të shërbimeve të aeroportit ose të dhënësit të pavarur të shërbimeve, nëse i njëjti nuk i respekton kushtet e përcaktuara për punën e portit të aviacionit nga neni 82 paragrafi (1) të këtij ligji

Neni 82-z

(1) Dhenesit e shërbimeve të aeroportit dhe dhënësit e pavarur të shërbimeve doemos duhet të kenë qasje në objektet e portit të aviacionit, duke përfshirë edhe infrastrukturën e centralizuar e cila është e nevojshme për realizimin e aktiviteteve të tyre. Hapësira për dhënien e shërbimeve të aeroportit duhet të jetë e ndarë ndërmjet dhënësve të ndryshëm të shërbimeve të aeroportit dhe dhënësve të pavarur të shërbimeve, në mënyrë të nevojshme për realizimin e të drejtave të tyre si dhe mundësimin e konkurrencës së ndershme dhe efikase, në bazë të rregullave dhe kriterëve relevante, objektive, transparente jodiskriminuese.

(2) Operatori i portit të aviacionit ndan kompensim për qasje në infrastrukturën dhe shfrytëzimin e infrastrukturës, në bazë të kriterëve relevante, objektive, transparente dhe jodiskriminuese.

Neni 82-x

(1) Në rast kur operatori i portit të aviacionit, shfrytëzuesi i portit të aviacionit ose dhënësi i shërbimeve të aeroportit japin edhe shërbime të aeroportit, doemos duhet të kene llogari të posaçme për kompensimin nga shërbimet e dhena të aeroportit në raport me llogaritë nga veprimtaritë tjera.

(2) Në raportet vjetore financiare të operatorit të portit të aviacionit, doemos duhet të duket se nuk ka kurrfarë rrjedhje financiare ndërmjet veprimtarisë të tij si operator i portit të aviacionit dhe veprimtarisë së tij si dhënësi i shërbimeve të aeroportit.

(3) Revizori i pavarur i autorizuar kryen revizion dhe në raportin e revizionit konfirmon nëse është kryer ndarja e llogarive nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni.

Neni 82-i

(1) Në secilin port të aviacionit për të cilin ka të bëjë Direktiva 96/67 e UE-së, shfrytëzuesit e portit të aviacionit formojne e Këshillin e shfrytëzuesve të portit të aviacionit. Të gjithë shfrytëzuesit e portit të aviacionit, kanë të drejtë të jenë anëtarë të Këshillit ose të jenë të përfaqësuar në Keshill nga ana e personave tjerë.

(2) Keshilli i shfrytëzuesve të portit të aviacionit, e miraton Rregulloren e punës.

Neni 82-j

(1) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Agjencia, operatori i portit të aviacionit, Këshilli i shfrytëzuesve të portit të aviacionit dhe dhënësit e shërbimeve të aeroportit nga neni 82-zh i këtij ligji, së paku një herë në vit organizojnë mbledhje për konsultime në lidhje me zbatimin e dispozitave të këtij ligji.

(2) Konsultimet duhet të kenë të bëjnë me çmimet e shërbimeve të aeroportit për të cilat janë lejuar përjashtime dhe për organizimin e dhënies së atyre shërbimeve.

Neni 82-k

(1) Nese Ministria e Transportit dhe Lidhjes konstaton se vendet tjera në mënyrë të drejtë dhe faktike, nuk ua kanë mundësuar dhënësve maqedonas të shërbimeve të aeroportit dhe dhënësve të pavarur të shërbimeve:

- trajtimin e njëjtë që e kanë dhënësit e shërbimeve të aeroportit dhe dhënësit e pavarur të shërbimeve të atyre shteteve në Republikën e Maqedonisë,

- trajtimin e njëjtë që e kanë dhënësit e shërbimeve të aeroportit dhe dhënësit e pavarur të shërbimeve në vendet ku janë themeluar (si nacionale) dhe

- trajtimin e njëjtë që e kanë dhënësit e shërbimeve të aeroportit dhe dhënësit e pavarur të shërbimeve nga vendet e treta, mund të pushojë, tërësisht ose pjesërisht, me permbushjen e obligimeve të cilat rezultojnë nga Direktiva 96/67 e UE-së.

(2) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve e njofton Komisionin Evropian për llojin dhe përmasat e vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të të njëjtit."

Neni 52

Para nenit 83 shtohet kapitull i ri "III-a" si vijon: "III-a. SIGURIMI"

Neni 53

Neni 83 ndryshohet si vijon:

"(1) Në suazat e perimetrit të aeroportit, lejohet lëvizja vetem e personave që kryejnë detyra zyrtare dhe të cilët posedojne kartelë të vlefshme identifikimi të aeroportit si dhe e automjeteve me leje të vlefshme të aeroportit.

(2) Kartela identifikuese e aeroportit dhe leja e vlefshme e aeroportit për automjete nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohen nga ana e:

- operatorit të aeroportit me mendimin e marrë paraprakisht nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, në pajtim me kriteret e përmbajtura në Programin nacional për sigurim në aviacionin civil dhe

- Ministrise së Mbrojtjes në lidhje me pjesën ushtarake të aeroportit të përzier."

Neni 54

Neni 84 ndryshohet si vijon:

"(1) Operatori i aeroportit përpilon Program të aeroportit për sigurim, në pajtim me dispozitat e Programit nacional për sigurim në aviacionin civil. Programin e aeroportit për sigurim e miraton Agjencia.

(2) Secili transportues vendas përpilon Program për sigurimin e transportuesit në pajtim me dispozitat e Programit nacional për sigurimin në aviacionin civil. Programin për sigurimin e transportuesit e miraton Agjencia.

(3) Operatori i aeroportit dhe transportuesit vendorë janë të detyruar që të implementojnë masa për sigurim, në pajtim me programet përkatëse të miratuara për sigurim në drejtim të ruajtjes së aviacionit civil nga veprimet jologjore.

(4) Të gjithë personat fizikë ose juridikë të pranishëm në aeroport doemos duhet t'i respektojnë kushtet, rregullat dhe masat e përcaktuara për sigurim.

(5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë i përcakton kushtet, rregullat dhe mënyrën për sigurim nga veprimi jologjor.

(6) Në aeroportet ku më shumë se 40 të punësuar posedojnë kartelë identifikimi të aeroportit dhe të cilëve u lejohet qasje në zonat e kufizuara për siguri, do të vendosen pjese kritike në zonat e kufizuara për siguri."

Neni 55

Neni 85 ndryshohet si vijon:

"(1) Në secilin aeroport, operatori i aeroportit e formon Komitetin e Aeroportit për Sigurim.

(2) Anetare të Komitetit të Aeroportit për Sigurim, janë përfaqësuesit e:

- operatorit të aeroportit,
- transportuesve vendas,
- dhenesve të shërbimeve të aeroportit,
- transportuesve të huaj,
- Agjencise,
- dhenesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit,
- Ministrit të Transportit dhe Lidhjeve, Ministrisë së

Punëve të

Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Financave-Drejtorisë Doganore dhe

- përfaqësues të subjekteve tjerë nëse veprimtaria e tyre është me rëndësi për sigurimin.

(3) Komiteti nga paragrafi (1) i këtij neni, e kontrollon dhe e mbikëqyr implementimin e masave për siguri dhe jep keshilla për gjithë aktivitetet tjera të lidhura drejtpërdrejtë me sigurimin e aeroportit."

Neni 56

Neni 86 ndryshohet si vijon:

"(1) Me qëllim të ndërmarrjes së masave preventive, aksioneve të organizuara dhe eliminimit të pasojave nga veprimet jologjore në aviacionin civil, Qeveria e Republikës së Maqedonisë e formon Komitetin Nacional për Sigurimin e Aviacionit Civil.

(2) Anetare të Komitetit Nacional për Sigurimin në Aviacionin Civil janë përfaqësues të emëruar nga ana e Ministrisë të Transportit dhe Lidhjeve, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Financave-Drejtorisë Doganore, Agjencisë, dhënësit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, operatorit të aeroportit, dhënësi i shërbimeve të aeroportit, transportuesve vendas dhe përfaqësues të subjekteve tjera, nëse veprimtaria e tyre është me rëndësi për sigurimin.

(3) Kryetar i Komitetit Nacional për Siguri në Aviacionin Civil, është drejtori i Agjencisë në cilësi të koordinatorit nacional për siguri në aviacionin civil.

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton:

- Program nacional për siguri në aviacionin civil, i cili do të përmbajë përcaktime për vendosjen e programit të aeroportit për siguri dhe program për siguri të transportuesve,
- Program nacional për trajnim për siguri në aviacionin civil,

- Program nacional për kontrollin e kualitetit në sigurimin e aviacionit civil dhe
- programe dhe plane tjera."

Neni 57

Pas nenit 86 shtohet Kapitulli i ri "III-b" si vijon: "III-b. LEHTESIM" dhe dy nene të reja 86-a dhe 86-b, si vijojnë:

"Neni 86-a

(1) Në secilin aeroport, operatori i aeroportit e formon Komitetin e Aeroportit për Lehtësim.

(2) Anetare të Komitetit të Aeroportit për Lehtësim, janë përfaqësues të:

- operatorit të aeroportit,
- transportuesve vendas,
- dhenesve të shërbimeve të aeroportit,
- transportuesve të huaj,
- Agjencise,
- dhenesit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit,
- Ministrit të Transportit dhe Lidhjeve,
- Ministrit të Punëve të Brendshme,
- Ministrit të Financave-Drejtorisë Doganore dhe
- përfaqësuesve të subjekteve tjera nëse veprimtaria e tyre është me rëndësi për lehtësimin.

(3) Komiteti nga paragrafi (1) i këtij neni, e kontrollon dhe e mbikëqyr implementimin e masave për lehtësim dhe jep keshilla për të gjitha aktivitetet tjera të lidhura drejtpërdrejtë me lehtësimin e aeroportit.

(4) Operatori i aeroportit e miraton Programin e aeroportit për lehtësim, në pajtim me dispozitat e Programit nacional për lehtësim në aviacion. Programin e aeroportit për lehtësim në aviacion e miraton Agjencia.

(5) Operatori i aeroportit obligohet që të implementojë masa për lehtësim, në pajtim me programin e miratuar për lehtësim.

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë i përcakton masat dhe procedurat për lehtësim në aviacionin civil.

Neni 86-b

(1) Me qëllim të ndërmarrjes së masave për lehtësim në aviacionin civil, Qeveria e Republikës së Maqedonisë e formon Komitetin Nacional për Lehtësim.

(2) Anetare të Komitetit Nacional për Lehtësim janë përfaqësues të emëruar nga ana e Ministrisë të Transportit dhe Lidhjeve, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave-Drejtorisë Doganore, Agjencisë, dhënësit të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, operatorit të aeroportit, dhënësit të shërbimeve të aeroportit, transportuesve vendas dhe përfaqësuesve të subjekteve tjera, nëse veprimtaria e tyre është me rëndësi për lehtësimin.

(3) Kryetar i Komitetit Nacional për Lehtësim është drejtori i Agjencisë, në cilësi të koordinatorit nacional për lehtësimin e aviacionit.

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton Programin nacional për lehtësim në aviacion."

Neni 58

Emertimi i Kpitullit "IV. KONCESIONET" ndryshohet si vijon: "IV. KONCESIONET, PARTNERITETI PRIVAT PUBLIK DHE ZGJEDHJA E DHËNËSVE TË SHËRBIMEVE".

Neni 59

Neni 87 ndryshohet si vijon:

"Koncesioni ose partneriteti privat publik mund të ndahet të mira dhe veprimtaritë me interes të përgjithshëm, si vijon:

- ndertim dhe shfrytëzim të aeroportit të ri ose vendit të fluturimit,
- rekonstrukcion dhe shfrytëzim të aeroporteve ose hapësirave ekzistuese të fluturimit,
- dhenie e shërbimeve të aeroportit dhe

- linje për kryerjen e transportit ajror publik të rregullt në kuadër të BPEA-së, në të cilin Qeveria e Republika së Maqedonise më herët e ka caktuar si linjë nga interesi publik në pajtim me kushtet, mënyrën dhe procedurën të percaktuara me Rregullativën 1008/2008 të UE-së."

Neni 60

Neni 88 ndryshohet si vijon:

"(1) Procedura për ndarjen e koncesionit ose partneritetit publik privat nga neni 87 paragrafi (1) të këtij ligji, kryhet në pajtim me Ligjin për koncesione dhe lloje të tjera të partneritetit publik privat.

(2) Periudha për të cilën ndahet koncesioni ose partneriteti publik privat nga neni 87 paragrafi (1) të këtij ligji, nuk mund të jetë më e gjatë se 30 vite.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, për dhenien e shërbimeve të aeroportit në pranimin dhe dërgimin e mjeteve fluturuese, udhëtarëve, bagazhit, mallit dhe postes dhe furnizimin e mjeteve fluturuese me karburant dhe lubrifikues, operatori i aeroportit mund të zgjedh tjetër dhenes të atyre shërbimeve me kushte, mënyrë dhe procedurë të përcaktuar me këtë ligj, në pajtim me Direktivën 96/67 të UE-së në periudhë jo më të gjatë se shtatë vjet.

(4) Kohëzgjatja e periudhës për ndarjen e koncesionit ose të partneritetit publik privat nga neni 87 paragrafi (1) i këtij ligji, mund të vazhdohet, por kohëzgjatja e përgjithshme e kësaj periudhe nuk mund të jetë më shumë se 30 vite.

(5) Për vazhdimin e kohëzgjatjes të periudhës për ndarjen e koncesionit ose të partneritetit publik privat nga neni 87 paragrafi (1) i këtij ligji, vendos koncedenti ose partneri publik në bazë të vlerësimit për suksesin dhe kualitetin e koncesionerit ose partnerit privat në kryerjen e veprimtarisë lëndore.

(6) Me skadimin e periudhës për të cilën është ndarë koncesioni ose partneriteti publik privat, ndërsa me kërkesë të koncesionarit ose të partnerit privat, koncedentit ose partnerit publik, në bazë të mendimit të fituar paraprakisht nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe Agjencia, për suksesin dhe kualitetin në kryerjen e veprimtarisë lëndore, mund të vazhdohet periudha e kohëzgjatjes të koncesionit ose të partneritetit publik privat me lidhjen e marrëveshjes së re, ose me ndryshimin dhe plotësimin e marrëveshjes ekzistuese."

Neni 61

Neni 89 shlyhet.

Neni 62

Neni 90 ndryshohet si vijon:

"Marreveshja për koncesion dhe të drejtat dhe obligimet që dalin nga e njëjta mund të barten, plotësisht ose pjesërisht, pas vendimit paraprak për pajtim, nëse me këtë nuk rrezikohet realizimi i vazhdueshëm dhe kualitativ i koncesionit."

Neni 63

Në nenin 92 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Drejtori i Agjencisë e përcakton mënyrën e mbajtjes së evidencës së mjeteve fluturuese të cilat nuk janë sipas standardeve të ICAO-së (fluturake ultra të lehta, krahë të motorizuara dhe krahë për fluturim të lirë), si dhe për nderimin amator të mjeteve fluturuese."

Paragrafi (4) shlyhet.

Neni 64

Në nenin 93, në paragrafin (2) pas alinesë 1 shtohet alinea e re 2, si vijon:

"- marriagehja për qira përkatësisht lizingu është e miratuar nga Agjencia,".

Alineja 2 e cila bëhet aline 3 ndryshohet si vijon:

"- i plotëson kushtet nga neni 95 i këtij ligji dhe".

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Kriteret dhe procedurat për miratimin e marrëveshjes për qira, përkatësisht lizingut të mjeteve fluturuese i përcakton drejtori i Agjencisë."

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).

Neni 65

Neni 95 ndryshohet si vijon:

" Mjetet fluturuese regjistrohen në regjistrin e mjeteve fluturuese, nëse:

- mjeti fluturues i plotëson kushtet për fluturim të përcaktuar me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji,

- operatori i aviacionit është person fizik vendas ose person fizik i huaj me vendqëndrim të rregulluar në Republikën e Maqedonisë ose është person juridik i regjistruar dhe me seli në Republikën e Maqedonisë,

- mjeti fluturues është shlyer nga regjistri i huaj i mjeteve fluturuese në të cilin më herët ka qenë i regjistruar,

- mjeti fluturues i cili është i importuar nga jashtë ka certifikate për fluturim të mjetit fluturues për eksport që e ka lëshuar organi kompetent i vendit në të cilin më herët ka qenë i regjistruar,

- mjeti fluturues i plotëson kushtet e caktuara në aspektin e zhurmës dhe emetimeve tjera në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji,

- operatori i aviacionit ka dëshmi për pronësi ose marrëveshje të miratuar për qira përkatësisht lizing të mjetit fluturues pa ekuipazh, dhe

- operatori i cili nuk është pronar i mjetit fluturues dorëzon deklaratë me të cilën pronari pajtohet që i njëjti të regjistrohet në regjistrin e mjeteve fluturuese të Republikës së Maqedonisë."

Neni 66

Nenet 96 dhe 97 shlyhen.

Neni 67

Në nenin 98 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Agjencia obligohet që të kryejë regjistrim në regjistrin e aviacionit dhe parashtruesit të kërkesës për regjistrim t'i jap vërtetim për regjistrimin e mjetit fluturues, nëse janë plotësuar kushtet nga neni 95 i këtij ligji."

Në paragrafin (2) fjalët: " Qeveria e Republikës së Maqedonise me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: " Këshilli drejtues i Agjencisë me listën tarifore, varesisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyrese".

Neni 68

Neni 99 shlyhet.

Neni 69

Në nenin 100, paragrafin (1) pika 5 ndryshohet si vijon:

"5) pronari, përkatësisht shfrytëzuesi i mjetit fluturues pushon t'i plotësojë kushtet nga neni 95 i këtij ligji."

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Mjeti fluturues i cili është ngarkuar me hipotekë, mund të shlyhet nga regjistri vetëm nëse do të dorëzohet pajtueshmeri në formë të shkruar e të gjithë kreditorëve hipotekare të drejtat e të cilëve janë të regjistruara në regjistrin e aviacionit."

Neni 70

Në nenin 103 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Menyren dhe vendin e shënimit të mjeteve fluturuese të regjistruara dhe të evidentuara në Republikën e Maqedonise, me shenjat për përkatësinë shtetërore, shenjat e regjistrimit dhe shenja të tjera i përcakton drejtori i Agjencisë."

Neni 71

Në nenin 110 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 72

Neni 111 ndryshohet dhe vijon:

"(1) Mjetet fluturuese shtetërore radhiten sipas llojit, kategorise, dedikimit, peshës, shpejtësisë dhe ndarjeve tjera të veçanta.

(2) Radhitjen, ngjyrosjen dhe etiketimin, si dhe perdorimin e aviaconit shtetëror i cakton:

- ministri i Mbrojtjes për mjetet fluturuese ushtarake,
- ministri i Punëve të Brendshme për mjetet fluturuese të policisë dhe
- ministri i Financave për mjetet fluturuese të doganës."

Neni 73

Në nenin 113, paragrafi (1) në rreshtin e parë fjala "Ndertimi" zëvendësohet me fjalët: "Projektimi dhe ndertimi".

Në paragrafin (3) fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqedonise me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore varesisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyrese".

Neni 74

Në nenin 117, paragrafi (2) fjalët: "personi juridik i cili ka personel përkatës, pajisje dhe objekte, si dhe t'i plotësojë kushtet tjera të posaçme" zëvendësohen me fjalën: "EASA".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Hulumtimi për vlerësimin e përputhshmërisë dhe leshimin e vërtetimeve për tipin kryhet nën kushte, në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë."

Neni 75

Neni 118 ndryshohet si vijon:

"(1) Vërtetimet për tipin të lëshuara nga EASA drejtpërdrejte konsiderohen të pranueshme në Republikën e Maqedonise, pa zbatimin e procedurës për njohjen e tyre nga ana e Agjencisë.

(2) Vërtetimet për tipin të lëshuara nga vendi i huaj Agjencia i njeh nëse janë në pajtim me kushtet teknike për lundrim të EASA-së."

Neni 76

Në nenin 126 paragrafi (5) shlyhet.

Neni 77

Në nenin 127, paragrafi (1) fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqedonise" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore, varësisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikëqyrese".

Neni 78

Në nenin 133 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Mjeteve fluturuese maqedonase vërtetimet nga paragrafi (1) i këtij neni ua lëshon Agjencia. Për lëshimin, vazhdimin dhe ndryshimin e vërtetimeve nga paragrafi (1) i këtij neni paguhet kompensim me lartësi që e përcakton Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore varësisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikëqyrese."

Neni 79

Në nenin 134, paragrafi (2) fjalët: "dhe të posedojë vërtetim për aftësim profesional" shlyhen.

Neni 80

Në nenin 136, paragrafi (3) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "në organizatat dhe qendrat për trajnim, nëse janë të autorizuar nga organi i huaj i aviaconit për kryerjen e trajnimit përkatës në pajtim me standardet ndërkombëtare të pranuar nga Republika e Maqedonise".

Në paragrafin (6) fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqedonise me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore, varesisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyrese."

Në paragrafin (8) pas fjalës "punë" shtohen fjalët: "të organizatave dhe qendrave për trajnim në Republikën e Maqedonise."

Neni 81

Në neni 137 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Aftësimin profesional të personelit të aviaconit të fituar në pajtim me nenin 136 të këtij ligji, e kontrollon Agjencia nëpërmjet organizimit të provimeve."

Në paragrafin (3) pas fjalës "kritere" shtohen fjalët: "dhe në procedurë".

Në paragrafin (6) fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqedonise me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Drejtues i Agjencisë me listën tarifore, varesisht nga shpenzimet reale administrative dhe mbikeqyrese".

Neni 82

Në nenin 138 paragrafët (2) dhe (4) fjalët: "të personelit tjetër profesional" shlyhen.

Neni 83

Neni 140 ndryshohet si vijon:

"(1) Pergatitja profesionale dhe aftësimi profesional i personelit në aviacon i cili kryen dhe siguron punë me rendesi për sigurimin e aviaconit të cilët kanë të bëjnë me mjetet fluturuese shtetërore fitohet në institucionet perkatese të Ministrisë së Mbrojtjes ose Ministrisë së Punëve të Brendshme.

(2) Pergatitja profesionale dhe aftësimi profesional i personelit në aviacon i cili kryen dhe siguron punë me rendesi për sigurimin e aviaconit të cilët kanë të bëjnë me mjetet fluturuese shtetërore mund të fitohet edhe në vendet e huaja.

(3) Pergatitjen profesionale dhe programet për aftësim profesional, kushtet dhe mënyrën e lëshimit, vazhdimin, suspendimit dhe marrjes së lejeve dhe autorizimeve, si dhe formen dhe përmbajtjen e formularit të lejes dhe të autorizimeve të personelit të aviaconit i cili kryen dhe siguron punë me rëndësi për sigurinë e aviaconit që kanë të bëjnë me mjetet fluturuese shtetërore i përcaktojnë ministri i Mbrojtjes, ministri i Punëve të Brendshme përkatësisht ministri i Financave."

Neni 84

Neni 141 ndryshohet si vijon:

"Pergatitja profesionale dhe aftësimi profesional perkates i aviaconit të personelit të aviaconit që kryen dhe siguron punë me rëndësi për sigurimin e aviaconit të cilët kanë të bëjnë me mjetet fluturuese shtetërore të fituara në institucionet përkatëse në Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe /ose organizatat përkatëse në vendin e huaj do të pranohen për marrjen e lejes në aviaconin civil nëse i përgjigjen kushteve për lëshimin e lejes dhe autorizimit të parapara me këtë ligj dhe me rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji."

Neni 85

Në nenin 142 paragrafi (3) fjalët: "përderisa nuk pushojnë pasojat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni," shlyhen.

Neni 86

Në nenin 143 paragrafin (1) pika 1 ndryshohet si vijon:

"1) kunder tij në procedurë penale ose për kundërvajtje është shqiptuar masë sigurie, përkatësisht sanksion për kundërvajtje, ndalim për kryerjen e profesionit i cili rezulton nga leja, përkatësisht vërtetimi i lëshuar nga Agjencia gjatë kohëzgjatjes të asaj mase."

Pika 3 ndryshohet si vijon:

"3) gjate mbikëqyrjes është konstatuar shkelje e rregullave në sferën e aviacionit,"

Pika 5 ndryshohet si vijon:

"5) ka qenë i përfshirë në fatkeqësi ose incident serioz në sferën e aviacionit civil,"

Pas pikës 5 shtohet pikë e re 6 e si vijon:

"6) në raste tjera të përcaktuara me aktet e miratuara në baze të nenit 139 të këtij ligji."

Në paragrafin (3) fjala "përkatesisht" zëvendësohet me fjalen "ose".

Neni 87

Në nenin 147 paragrafi (2) pika në fund të paragrafit shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe/ose personel tjetër profesional."

Në paragrafin (3) fjalët: "Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Administrativ i Agjencisë me listë tarifore, varesisht prej shpenzimeve reale administrative dhe mbikeqyrese."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Për kontrollin e rregullta dhe jo të rregullta shendetesore paguhet kompensim në lartësi të cilën e përcaktojnë institucione të autorizuar shëndetësore."

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

"(6) Kompensimin për kontrollin shëndetësor të punëtorëve mobilë e paguajnë punëdhënësit e tyre."

Neni 88

Neni 149 ndryshohet si vijon:

"(1) Në organizimin e orarit të punës, kohëzgjatjen e pushimit dhe të drejtat tjera të anëtarëve të ekipit në aviacion, aplikohet Direktiva 2000/79 e UE-së."

(2) Organizimin e orarit të punës, kohën e fluturimit dhe kohëzgjatjen e pushimit të anëtarëve të ekipit në aviacion, më afërsisht i përcakton drejtori i Agjencisë."

(3) Personi i cili drejton mjet fluturimi, ka të drejtë të shfrytëzimit të mungesës së veçantë në punë me kompensim nga paga dhe të drejta tjera nga marrëdhënia e punës gjate vitit kalendarik për shkak të mbajtjes së kondicionit psikofizik."

Neni 89

Në nenin 152 paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.

Neni 90

Në nenin 153 paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.

Neni 91

Neni 159 shlyhet.

Neni 92

Në nenin 160 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Në rastet kur kontrolli civil i fluturimit u jep shërbime navigacioni mjeteve fluturuese ushtarake dhe policore gjatë fluturimit operativ, kontrollorët të fluturimit mund t'i ndihmojë edhe ndihmës kontrollor ushtarak ose policor i fluturimit dhe/ose udhëheqës i fluturimit varësisht prej nevojave."

Neni 93

Neni 161 shlyhet.

Neni 94

Në nenin 164 pas fjalës "kondicion" vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalës shlyhen.

Neni 95

Titulli i pjesës së tetë ndryshohet si vijon: "HETIMI I FATKEQESIVE TË AVIACIONIT, INCIDENTEVE SERIOZE, INCIDENTEVE DHE NGJARJEVE DHE KRIJIMI DHE SHPËTIMI I MJETIT FLUTURUES".

Kapitulli I ndryshohet si vijon: "I. HETIMI I FATKEQESIVE TË AVIACIONIT, INCIDENTEVE SERIOZE, INCIDENTEVE DHE NGJARJEVE".

Neni 96

Neni 165 ndryshohet si vijon:

"(1) Çdo ngjarje e cila e rrezikon sigurinë e aviacionit perkatesisht fatkeqësi, incident serioz, incident ose ngjarje tjetër doemos duhet të jetë në mënyrë të hollësishme e hetuar, analizuar dhe klasifikuar sipas seriozitetit, me qëllim përcaktimin e shkaqeve, fakteve dhe rrethanave në të cilat janë krijuar dhe ndërmarrjen e masave përkatëse për parandalimin e ngjarjeve të reja të rrezikimit për sigurinë e aviacionit civil."

(2) Komiteti për hetimin e fatkeqësive të aviacionit dhe incidenteve serioze nga neni 5 paragrafi (3) i këtij ligji (në tekstin e mëtejme: Komiteti) i heton fatkeqësitë në të cilat kanë marrë pjesë mjete fluturuese civile ose parashutë."

(3) Subjektet e industrisë së aviacionit fillimisht i hetojnë, analizojnë dhe klasifikojnë incidentet serioze, incidentet dhe ngjarjet tjera të kërcënimit të sigurisë së aviacionit civil në të cilat vetë kanë marrë pjesë."

(4) Subjektet e industrisë së aviacionit pas përfundimit të hetimit, analizës dhe klasifikimit të incidenteve serioze, incidenteve dhe ngjarjet tjera obligohen që rezultatet nga hetimi i incidenteve serioze t'ia dorëzojnë Komitetit, ndërsa rezultatet nga incidentet e hetuara dhe ngjarjet tjera Agjencisë, të cilat mund t'i kontrollojnë pësëri pas gjetjes së tyre."

(5) Subjektet e industrisë së aviacionit obligohen që të caktojnë person për mbrojtjen sigurisë së informatave të cilat janë kuptuar gjatë hetimit nga paragrafi (1) i këtij neni nga përdorimi joadekuat në pajtim me nenin 167, paragrafet (2) dhe (3) të këtij ligji."

(6) Krahës detyrave nga paragrafët (2) dhe (4) të këtij neni, Komiteti kryen edhe detyra të lidhura me grumbullimin dhe analizën e të dhënave dhe detyra tjera të lidhura me sigurinë e fluturimit, veçanërisht për zvogëlimin e rrezeve në aviacion dhe parandalimin e fatkeqësive, incidenteve serioze dhe incidenteve, me kusht që këto detyra të mos ndikojnë në pavarësinë e Komitetit."

Neni 97

Neni 166 ndryshohet si vijon:

"(1) Nese mjete i huaj fluturues pëson fatkeqësi, incident serioz ose incident në territorin e Republikës së Maqedonisë, në hetim mund të marrin pjesë përfaqësues nga autoritetet e aviacionit ose organizata të vendit ku është i regjistruar mjeti fluturues, vendi i transportuesit, vendi i prodhimit dhe vendi shtetasit e të cilit kanë pësuar në fatkeqësi, me kërkesë të tyre."

(2) Nese mjete fluturues i Maqedonisë pëson fatkeqësi, incident serioz ose incident në territorin e shtetit të huaj, duhet të caktohen përfaqësues të autorizuar të Republikës së Maqedonisë, të cilët do të marrin pjesë gjatë hetimit të fatkeqësive, incidentit serioz ose incidentit të atij mjeti fluturues."

(3) Përfaqësuesit e autorizuar të Republikës së Maqedonisë nga paragrafi (2) i këtij neni i emëron hetuesi kryesor dhe duhet t'i plotësojnë kushtet për hetues të përcaktuara në nenin 170 të këtij ligji."

Neni 98

Neni 167 ndryshohet si vijon:

"(1) Qëllim i hetimit teknik të fatkeqësive, incidenteve serioze ose incidenteve është përmirësimi i sigurisë së aviacionit nëpërmjet grumbullimit të informatave për sigurinë dhe përcaktimin e shkaqeve për ato fatkeqësi, incidente serioze ose incidente dhe ndërmarrjen e masave përkatëse për parandalimin e krijimit të tyre të sërishëm."

(2) Informatat e sigurisë të grumbulluara gjatë hetimit teknik të fatkeqësive, incidenteve serioze ose incidenteve nuk guxojnë të përdoren në mënyrë joadekuate."

(3) Menyra joadekuade e përdorimit nga paragrafi (2) i këtij neni, e përfshin përdorimin e të dhënave për percaktimin e fajit ose shqiptimin e masave ndëshkuese për personelin operativ, si dhe dorëzimin e tyre publikut përveç kur faktet dhe dëshmitë sugjerojnë në ekzistimin e qëllimit për shkaktimin e dëmit."

Neni 99

Neni 168 ndryshohet si vijon:

"Për kryerjen pa pengesë të detyrave, Komiteti duhet të jete i pavarur në mënyrë organizative, funksionale dhe financiarisht nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Agjencia dhe nga subjektet e industrisë së aviacionit interesat e të cilëve mund të jenë në konflikt me detyrat dhe autorizimet e tij."

Neni 100

Kapitulli "II. KONTROLLIMI I INCIDENTEVE DHE NGJARJEVE TË VEÇANTA TË LIDHURA ME TAMIN" shlyhet.

Neni 101

Neni 169 ndryshohet si vijon:

"(1) Personi për të cilin është konstatuar se me paramendim ose me pakujdesi të skajshme ka shkaktuar fatkeqesi, obligohet që t'i kthejë harxhimet për hetimin e fatkeqesive ajrore në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Harxhimet për mënjanimin e mbeturinave nga mjeti fluturues, i bart operatori i mjetit fluturues."

Neni 102

Neni 170 ndryshohet si vijon:

"(1) Komiteti përbëhet nga tre hetues të cilët i emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë, njëri nga të cilët emërohet për kryetar.

(2) Hetuesit duhet të kenë së paku dhjetë vjet përvojë pune në sferën e aviacionit civil, njohje solide të gjuhës angleze dhe të kenë ose të kenë pasur status të personelit në aviacion sipas këtij ligji.

(3) Hetuesit duhet të kenë të kryer trajnim adekuat për zbatimin e hetimeve dhe në kontinuitet ta përtrijnë dhe avancojnë diturinë e tyre profesionale.

(4) Për punën e vet Komiteti miraton Rregullore për punë."

Neni 103

Pas nenit 170 shtohen dhjetë nene të reja 170-a, 170-b, 170-v, 170-g, 170-d, 170-gj, 170-e, 170-zh, 170-z dhe 170-x, si vijojnë:

"Neni 170-a

(1) Për çdo fatkeqësi ose incident serioz, emërohet hetues kryesor nga ana e kryetarit të Komitetit.

(2) Kryetari i Komitetit në rast fatkeqësie ose incidenti serioz, mund të angazhojë ekspertë të jashtëm nga sfera e aviacionit ose trupa të huaj hetues nga aviacioni civil, ose trupa tjerë të cilët janë të kualifikuar për hetimin e fatkeqesive të aviacionit ose incidenteve serioze. Për punën e tyre u takon kompensim i përcaktuar me marrëveshjen për angazhimin e tyre.

(3) Nese në fatkeqësi ose incident serioz të mjetit fluturues civil të jashtëm ose të vendit, ka marrë pjesë edhe mjeti fluturues shtetëror, në punën e Komitetit merr pjesë edhe përfaqësuesi nga ministria përkatëse.

(4) Fatkeqesite, incidentet serioze ose incidentet e mjetit fluturues shtetëror, do të hetohen nga ana e Komisionit të emëruar nga ministritë përkatëse.

Neni 170-b

(1) Ministria e Punëve të Brendshme, gjykatat kompetente, prokuroria publike dhe subjektet tjera në hetimin e fatkeqesive ose incidentit serioz, doemos duhet t'u mundësojnë hetuesve qasje të papenguar në dokumentet e nevojshme operative, teknike dhe informatat juridike për hetim.

(2) Hetuesit dhe ekspertët e jashtëm obligohen që t'i mbrojnë informatat e sigurisë, në lidhje me fatkeqësitë e aviacionit ose incidentet serioze, nga përdorimi joadekuat në pajtim me nenin 167 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji.

Neni 170-v

Nese Komiteti vërteton se nuk ka mundësi që plotësisht ta përfundojë hetimin, mund ta bartë kryerjen e hetimit ose pjesës së hetimit të fatkeqësisë ose incidentit serioz te trupi hetues përkatës i shtetit tjetër, pas pajtimit paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 170-g

(1) Hetuesit dhe ekspertët e jashtëm të fatkeqësisë së aviacionit ose incidentit serioz, do ta hetojnë çdo person për të cilin konsiderojnë se do të mund të sigurojë informata relative për hetimin dhe mund të hetojnë objekte, dokumente, shkresa dhe të dhëna nga pajisjet elektronike.

(2) Hetuesit dhe ekspertët e jashtëm, i kanë të drejtat dhe kompetencat në vijim:

- qasje të lirë dhe pa pengesë në vendin e fatkeqësisë ose incidentit, si dhe te mjeti fluturues, pjesët e tij përbërëse ose mbeturinat e tij,

- evidentimin e dëshmive,

- eliminimin e kontrolluar të mbeturinave, ose pjesëve perberese për kontroll ose analizë,

- qasje momentale dhe shfrytëzim të përmbajtjes nga "kutia e zezë" ose cilatdo shkresa tjera,

- qasje momentale në rezultatet nga kontrollet e personave të përfshirë në operimin e mjetit fluturues, ose në testet e bëra në mostra të marra nga ata persona,

- të kontrollojë dëshmitarë,

- qasje të lirë në të gjitha informatat relevante ose shkresat të cilat janë te pronari, transportuesi (operatori/shfrytëzuesi me/i mjetin/t fluturues) ose prodhuesi i mjetit fluturues, nga organet përgjegjëse për aviacionin civil ose për operim me aeroportin ose nga të gjitha subjektet tjera relevante,

- qasje në rezultatet nga kontrolli (obduksioni) i trupave të viktimave ose nge testet e bëra në mostra të marra nga trupat e viktimave dhe

- qasje në informatat nga hetimi i fatkeqësisë të përcaktuara nga Ministria e Punëve të Brendshme, gjykatat kompetente dhe Prokuroria Publike.

Neni 170-d

(1) Mjeti fluturues, pjesët e mjetit fluturues dhe sendet të cilat janë transportuar me mjetin fluturues, parashutën ose gjësendet për të cilat ekziston dyshim se janë shkak i mundshëm për fatkeqësinë e aviacionit, nuk guxojnë të nxirren ose zhvendosen pa leje të hetuesit kryesor.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, leje nga hetuesi kryesor nuk nevojitet në rast kur është i domosdoshëm shpëtimi i jetës së njeriut ose në rastet tjera të veçanta kur është e domosdoshme për parandalimin e krijimit të pasojave më të mëdha të dëmshme.

Neni 170-gj

(1) Komiteti në bazë të hetimit të fatkeqësisë ose incidentit serioz, do të përgatisë rekomandime sigurie të cilat do t'ia dërgojë Agjencisë, subjekteve të industrisë së aviacionit dhe/ose palëve tjera të interesuara.

(2) Agjencia në bazë të rekomandimeve për siguri nga paragrafi (1) i këtij neni, ose kur ekziston dyshim i bazuar se incidenti i ri ose rreziku do të shmangen në atë mënyrë, me urdhër përkohësisht mundet ta ndalojë ose kufizojë përdorimin e llojit të caktuar të mjetit fluturues, pjesëve të tij, pajisjeve, pajisjeve për navigacion, si dhe realizimin e fluturimeve dhe kryerjen e punës së personelit të aviacionit dhe personelit tjetër profesional, deri në momentin e menjanimi të shkaqeve të mundshme për fatkeqësinë e aviacionit, incidentit serioz ose incidentit.

(3) Rekomandimet e sigurisë nuk kanë për qëllim që të krijojnë dyshim për faj ose përgjegjësi për fatkeqësinë e aviacionit, incidentin serioz ose incidentin.

Neni 170-e

Raporti final për fatkeqësinë e aviacionit, incidentin serioz dhe/ose incidentin, duhet të hartohet në periudhë prej 12 muajsh duke llogaritur nga dita e fatkeqësisë, incidentit serioz ose incidentit, përveç kur për shkak të rrethanave objektive hetimi mund të zgjasë edhe më gjatë.

Neni 170-zh

Hetimi i përfunduar për fatkeqësinë e aviacionit, incidentin serioz ose incidentin, mund të hapet përsëri nëse sigurohen dëshmi të reja.

Neni 170-z

(1) Në hetimin e fatkeqësive të aviacionit civil, incidenteve serioze, incidenteve dhe ngjarjeve, zbatohet Direktiva 94/56 e UE-së, e në paraqitjen e fatkeqësive, incidenteve serioze, incidenteve dhe ngjarjeve zbatohet Direktiva 200-3/42 e UE-së.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, më afërsisht i përcakton parimet sipas të cilave bëhet hetimi i fatkeqësive, incidenteve serioze, incidenteve dhe ngjarjeve në mjete fluturuese civile dhe shtetërore, si dhe mënyrën e paraqitjes së tyre.

Neni 170-x

(1) Komiteti më së vonë deri më 31 janar në vitin e ardhshëm, i dorëzon raport vjetor për punën e tij në vitin paraprak dhe program vjetor me plan financiar për punën për vitin e ardhshëm, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për shqyrtim dhe miratim.

(2) Aktet nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet t'i përmbajne edhe masat e ndërmarra dhe masat të cilat duhet të ndërmerren për përmirësimin e sigurisë së aviacionit."

Neni 104

Neni 173 ndryshohet si vijon:

"(1) Mbiqyrtje mbi aplikimin dhe zbatimin e rregullave nga sfera e aviacionit kryen Agjencia, në pajtim me kete ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, nëpërmjet inspektorëve të aviacionit (në tekstin e mëtejshme: inspektorët).

(2) Menyren, rregullat dhe kushtet e veçanta për kryerjen e mbiqyrtjes, i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve."

Neni 105

Në nenin 176 pas fjalëve: "kushtet e përcaktuara" shtohen fjalët: "për solvencionin ekonomik të transportuesve dhe".

Neni 106

Në nenin 177 pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe për punën ekonomike të operatorëve në aeroporte dhe dhënësve të shërbimeve të aeroportit".

Neni 107

Në nenin 179 pas fjalëve: "mbrojtje kundër zjarrit" shtohen fjalët: "informimi i udhëtarëve për identitetin e transportuesve, mënyra e formimit të kompensimeve nga ana e operatorëve të porteve të aviacionit dhe dhënësve të shërbimeve të aeroportit".

Neni 108

Në nenin 180 pas fjalëve: "sigurimi meteorologjik" shtohen fjalët: "puna ekonomike e dhënësve të shërbimeve të navigacionit të aviacionit, mënyra e punës së Qendrës Koordinuese për Shpëtim, funksionimi i sistemit për udhëheqje me sigurinë".

Neni 109

Neni 182-a shlyhet.

Neni 110

Në nenin 183 fjala "inspektues" shlyhet.

Neni 111

Neni 188 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjore në shumë prej 2 000 deri në 10 000 euro në kundërvlerë me denarë, shqiptohet për kundërvajtjen e personit juridik, nëse:

1) nuk e bart arkëtimin mujor të një pjese të kompensimeve për shfrytëzimin e infrastrukturës së aeroporteve, perkatesisht për ngritje dhe zbritje (landing) dhe ndriçim (lighting), në llogari të Agjencisë (neni 12 paragrafi (4));

2) kryen transport ajror publik në komunikacionin ajror, në kundërshtim me mënyrën dhe kushtet e përcaktuara nga drejtori i Agjencisë (neni 33 paragrafi (1));

3) kryen transport ajror publik, ndërsa nuk i plotëson kushtet e përcaktuara nga marrëveshjet ndërkombëtare dhe/ose aktet e tjera ndërkombëtare, të cilat e obligojnë Republikën e Maqedonisë (neni 34);

4) nuk e mban transportin rregullisht dhe në mënyrë të rregullt dhe punët e veta i kryen ashtu që nuk mundëson zhvillim në mënyrë të rregullt të komunikacionit ajror (neni 37 paragrafët (1) dhe (2));

5) nuk i dorëzon raport mujor për rregullsinë dhe rregullin e komunikacionit ajror, Agjencisë (neni 37 paragrafi (3));

6) nuk vendos dhe mban sistem për udhëheqje me sigurinë, në pajtim me Programin nacional për siguri (neni 38 paragrafi (3));

7) me mjet fluturues kryen transport të personave ose sendeve për nevoja personale, në kundërshtim me mënyrën dhe kushtet e përcaktuara nga Agjencia (neni 42);

8) me mjet fluturues kryen shërbime të specializuara, në kundërshtim me mënyrën dhe kushtet e përcaktuara nga Agjencia (neni 43);

9) shfrytëzon mjet fluturues për aktivitete sportive të aviacionit, në kundërshtim me mënyrën dhe kushtet e përcaktuara nga Agjencia (neni 44);

10) mjeti fluturues që shfrytëzohet për komunikacion ajror nuk i ka dokumentet personale, librat dhe dokumentet tjera (neni 49);

11) nese jepen shërbime të TAM-it, në kundërshtim me organizimin dhe shfrytëzimin e hapësirës ajrore të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 58 paragrafi (1));

12) vendosen pengesa, pajisje emitimi, objekte, larg-percues ose pajisje tjera, të cilat emitojnë valë elektromagnetike në largësi nga e cila me punën e tyre mund ta pengojnë punën e mjeteve teknike dhe pajisjeve për dhënie të shërbimeve në komunikacionin ajror, ose nëse nuk sigurojnë përparësi në lidhjet e nevojshme për dhënie të shërbimeve të navigacionit të aviacionit (neni 59);

13) planifikimin, projektimin, rikonstruktimin dhe ndertimin e aeroportit ose vendit për fluturim, nuk i kryen në pajtim me kushtet e veçanta të cilat i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve (neni 67, paragrafi (2));

14) para ndërtimit ose rikonstruktimit të aeroportit, vendit të fluturimit ose objektit tjetër në zonën e aeroportit, perkatesisht vendit të fluturimit, investitori nuk merr pel-qim për kushtet për ndërtim (neni 68 paragrafi (1));

15) vijat për ngjitje - zbritje dhe të tjera, platforma, objektet, instilimet, aparaturat ose pajisjen nuk i shfrytëzon sipas dedikimit dhe kapacitetit të tyre, në pajtim me dispozitat nga ky ligj dhe me rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji dhe nëse nuk ia mundëson shfrytëzimin e objekteve të aeroportit dhe infrastrukturës, mjetit fluturues i cili ka leje për fluturim në hapësirën ajrore të Maqedonisë (neni 69 paragrafet (1) dhe (2));

16) aeroporti nuk është i hapur për komunikacion ajror në kohën e përcaktuar (neni 71 paragrafi (1));

17) nuk u përmbahet rregullave të përcaktuara për ndarjen e itinerareve (neni 71-a paragrafi (5));

18) nuk e lajmëron Agjencinë dhe dhënësin e sherbimeve nga neni 60 i këtij ligji, në afatin e përcaktuar për çdo ndryshim të planifikuar të qëllimit, klasës ose kategorisë së aeroportit, pastaj për çdo punë të planifikuar me vëllim më të madh e cila e shkakton mbylljen e pjesëve të aeroportit ose kufizimin e shfrytëzimit të sipërfaqeve për manovrim si dhe për çdo ndryshim, punë ose intervenim të befasishem dhe të paparapare (neni 74 paragrafet (1), (2) dhe (3));

19) siperfaqet për manovrim ose platformat ose siperfaqet tjera të aeroportit, përkatësisht vendit të fluturimit të përcaktuara për lëvizjen e mjeteve fluturuese në tokë, nuk janë të shënuara në pajtim me mënyrën e përcaktuar nga drejtori i Agjencisë (neni 75);

20) ndertimi, vendosja dhe shënimi i objekteve, instilimeve dhe pajisjeve në zonën e aeroportit ose vendit të fluturimit, duke i përfshirë edhe objektet dhe pajisjet për kontrollin e fluturimit si dhe objektet jashtë zonës së aeroportit dhe vendit të fluturimit të cilat mund të ndikojnë në siguri-n e komunikacionit ajror, nuk i kryen në mënyrë të përcaktuar me këtë dhe me ligj tjetër dhe në pajtim me kushtet e përcaktuara nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, ose nese token në zonën e aeroportit, përkatësisht në afërsi të aeroportit nuk e përpunon ose nuk e shfrytëzon në mënyrë të përcaktuar me këtë dhe me ligj tjetër dhe në pajtim me kushtet të cilat i ka përcaktuar ministri i Transportit dhe Lidhjeve (neni 76);

21) siperfaqet për manovrim, platformat, objektet, instalimet, aparatet dhe pajisjet e aeroportit nuk i shfrytëzon, miremban dhe nuk i kontrollon në mënyrë të cilën e përcakton Agjencia (neni 79 paragrafi (1));

22) vendin e fluturimit nuk e mirëmban në mënyrë dhe nën kushte të cilat i përcakton drejtori i Agjencisë (neni 80);

23) në aeroport ose vendin e fluturimit nuk është organizuar sigurim shpëtues - kundër zjarrit dhe mjekësor, ndersa në portin e aviacionit nuk është organizuar shërbim shpëtues - kundër zjarrit, shërbim për ndihmë urgjente mjekësore dhe shërbim për pranimin dhe dërgimin e mjeteve fluturuese, udhëtarëve, bagazhit, mallit dhe postës dhe furnizimin e mjeteve fluturuese me karburant dhe lubrifikant, të cilat japin shërbime të aeroportit nën kushte dhe në mënyrë, të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë (neni 82 paragrafi (1));

24) në portin e aviacionit nuk e organizon furnizimin e mjeteve fluturuese me pistona dhe reaktiv me karburant dhe lubrifikant, në pajtim me standardin e vlefshëm për kualitet ose nëse nuk siguron karburant dhe lubrifikant së paku për përdorim treditor sipas vëllimit të planifikuar të komunikacionit në portin e aviacionit, si dhe nëse për shkak të fuqisë madhore ose ngjarjes tjetër të jashtëzakonshme nuk i njofton operatorët e aeroportit, Agjencinë dhe kon-

trollin kompetent për fluturim se nuk ka mundësi që ta furnizojë mjetin fluturues me karburant ose lubrifikant (neni 82 paragrafet (4), (5) dhe (6));

25) e lejon në perimetrimin e aviacionit lëvizjen e personave pa kartë të vlefshme identifikimi, ose të automjeteve pa leje të vlefshme aeroporti (neni 83 paragrafi (1));

26) punon pa program të lejuar të aeroporteve për sigurim ose program për sigurim të transportuesit, të hartuar në pajtim me Programin nacional për sigurim në aviacionin civil, ose nuk implementon masa për siguri në pajtim me programet e lejuara përkatëse për siguri (neni 84 paragrafet (1), (2) dhe (3));

27) punon pa program të lejuar për lehtësim të hartuar në pajtim me Programin nacional për lehtësim në aviacion ose nuk implementon masa për lehtësim në pajtim me programin e lejuar për lehtësim, ose nuk u përmbahet masave dhe procedurave të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 86-a paragrafet (4) dhe (5) dhe neni 86-b paragrafi (4));

28) mjeti i huaj fluturues gjatë kohës së fluturimit në hapësirën ajrore të Maqedonisë, nuk i mban shenjat e përcaktuara me rregullën e vendit në të cilin është i regjistruar ose shenjat e parapara me marrëveshje ndërkombëtare (neni 105);

29) kryen projektim, ndërtim ose ndryshim të mjetit fluturues, motorit, helikës, parashutës dhe pajisjes së mjetit fluturuesit ose kontroll teknik të ndërtimit dhe përpunim të dokumentacionit tekniko-teknologjik për ndërtimin dhe i ndryshon, ndërsa nuk i plotëson kushtet e përgjithshme për kryerjen e veprimtarisë ekonomike dhe kushtet e veçanta të cilat i ka përcaktuar Agjencia (neni 113, paragrafi (1));

30) kryen mirëmbajtje dhe kontroll teknik për mirembajtjen e mjetit fluturues, motorit, helikës, parashutës dhe pajisjes së mjetit fluturues dhe përpilon dokumentacion tekniko-teknologjik për mirëmbajtje, në kundërshtim me menyrën dhe kushtet e përcaktuara nga Agjencia (neni 122);

31) nuk e njofton Agjencinë për rrethanat, ngjarjet, leshimet dhe parregullsinë e zbuluar si në mjetin fluturues ashtu edhe në pikëpamje të dokumentacionit, që mund të ndikojnë negativisht në fluturimin e mjetit fluturues (neni 132 paragrafi (3));

32) kryen trajnim të personelit të aviacionit dhe personelit tjetër profesional, në kundërshtim me programet e lejuara për trajnim ose nëse kryen trajnim, ndërsa nuk i plotëson kushtet e përcaktuara për kryerjen e trajnimit të personelit në aviacion dhe personelit tjetër profesional (neni 136 paragrafet (2) dhe (4));

33) me aktet e veta të përgjithshme më afërsisht nuk e përcakton përgjegjësinë e punëtorëve të cilët, sipas këtij ligji konsiderohen si personel i aviacionit dhe personel tjetër profesional (neni 145 paragrafi (2));

34) në pajtim me sistemin e lejuar teknik për mirembajtje, nuk siguron personel teknik të aviacionit (neni 157) dhe

35) nese incidentet serioze, incidentet dhe ngjarjet tjera të rrezikimit të sigurisë në aviacionin civil fillimisht nuk i hetojnë, analizojnë dhe klasifikojnë dhe nëse pas perfundimit të hetimit dhe klasifikimit të incidenteve serioze, incidenteve dhe ngjarjeve tjera nuk ia dorëzojnë rezultatet nga hetimi i incidenteve serioze Komitetit, ndërsa rezultatet nga incidentet e hetuara dhe ngjarjet tjera Agjencisë, ose nuk përcaktojnë person dhe nuk organizojnë mbrojtjen e informatave të sigurisë të të cilat është arritur gjatë hetimit nga përdorimi joadekuat (neni 165 paragrafet (3), (4) dhe (5)).

(2) Me gjobë në shumë prej 1 000 deri 5 000 euro në kundërvlerë me denarë, do të dënohet edhe personi pergjegjes te personi juridik, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 112

Neni 189 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjoke në shumë prej 2 000 deri në 10 000 euro në kundërvlere me denarë, i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) shfrytëzon mjet fluturues i cili nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 15 paragrafi (1));

2) në komunikacionin ajror shfrytëzohet mjeti fluturues në kundërshtim me llojin, kategorinë dhe qëllimin të përcaktuara në certifikatën për fluturim (neni 15 paragrafi (2));

3) nuk u përmbahet rregullave dhe procedurave të përcaktuara për fluturimin e mjeteve fluturuese (neni 15 paragrafi (3));

4) mjeti fluturues pa ekuipazh fluturon në zonë të kontrolluar të portit të aviacionit pa pajisje për identifikim - transponder dhe në kundërshtim me kushtet të cilat i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 17);

5) komunikacioni ajror realizohet mbi rajon i cili është shpallur i ndaluar, zonë e ndaluar kushtimisht ose zonë e rrezikshme, ose nëse kryen komunikacion ajror mbi rajone të caktuara në kohë të ndaluar, ose nën ose mbi lartësinë e përcaktuar (neni 18 paragrafët (1) dhe (2));

6) nëse ndaj mjetit fluturues i cili afrohet ose fluturon nepermjet zonës së ndaluar, zonës kushtimisht të ndaluar ose zonës së rrezikshme ose fluturon përgjatë saj, nuk i ndërmerr masat e përcaktuara për kthimin e mjetit fluturues në vijën e fluturimit të përcaktuar me planin e miratuar për fluturim ose nëse nuk inicion procedurë për aterim të detyrueshem të mjetit fluturues (neni 18 paragrafët (4) dhe (5));

7) pa leje nga Agjencia kryen komunikacion ajror nën lartësi minimale të përcaktuara për fluturim mbi qytete, vendbanime dhe objekte industriale ose nëse kryen fluturim akrobatik mbi qytete, vendbanime dhe objekte industriale (neni 18 paragrafët (7) dhe (9));

8) përdor raketa dhe objekte tjera fluturuese të cilat mund ta rrezikojnë sigurinë e komunikacionit ajror në kundërshtim me kushtet dhe mënyrën e përcaktuar nga Agjencia (neni 20);

9) përdor raketa kundër breshrit, pa pajtim nga kontrolli kompetent i fluturimit dhe në kundërshtim me kushtet dhe mënyrën që e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 21);

10) hyn në, përkatësisht del nga hapësira ajrore e Maqedonisë, jashtë pikës kufitare, e cila është e lejuar nga Agjencia (neni 25);

11) nuk i përmbahet mënyrës së kryerjes së veprimtarive sportive të aviacionit, si dhe kushteve të veçanta në lidhje me mjetet fluturuese, pajisjet dhe kushtet tjera të vecanta, të domosdoshme për punë të sigurt dhe të rregullt dhe mënyrës dhe rregullave të fluturimit me fluturake pa motor, balona fluturake ultra të lehta dhe krahë të motorizuar, krahë për fluturim të lirë, për kërcim me parashutë, për modelim dhe për organizimin e garave të përcaktuara nga Agjencia (neni 44 paragrafët (6) dhe (7));

12) nuk u përmbahet kushteve dhe mënyrës për organizimin e manifestimeve të aviacionit, të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë (neni 47 paragrafi (1));

13) gjatë kohës së komunikacionit ajror në mjetin fluturues nuk gjenden dokumentet dhe librat e përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji ose nëse librat dhe dokumentet nuk janë me rregull të azhurnuara dhe nuk tregohen me kërkesë të personit të autorizuar (neni 49);

14) Agjencise nuk ia dorëzon dokumentet e mjetit fluturues, të shlyera nga regjistri i mjeteve fluturuese të Republikës së Maqedonisë (neni 51);

15) nuk u përmbahet kushteve të përcaktuara dhe mënyrës për dhënien e shërbimeve të navigacionit të aviacionit, të cilat i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 53, paragrafi (7));

16) gjatë dhënies së shërbimeve të navigacionit të aviacionit nuk përdoren njësitë matëse, shkurtesat dhe matësit të cilat janë përcaktuar me ligj, standardet e vlefshme ose marreveshjet ndërkombëtare të cilat e obligojnë Republikën e Maqedonisë (neni 55);

17) mjetet teknike, pajisjet, dhe objektet për dhënien e shërbimeve të navigacionit të aviacionit nuk i mbron nga demtimi ose shkatërrimi, pastaj nuk i përmbahet mënyrës për vendosjen, mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e tyre të përcaktuara nga Agjencia dhe nëse defekti i atyre mjeteve, aparateve dhe pajisjeve nuk shpallet menjëherë në mënyrë të zakonshme në komunikacionin ajror (neni 59 paragrafët (3), (4) dhe (7));

18) nuk u përmbahet rregullave dhe kushteve për operim të ndërsjellë të sistemeve, pjesëve të tyre përbërëse dhe procedurave të ndërlidhura të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 59-a);

19) nuk e përpilon dhe azhurnon rregullisht, Përmbledhjen e informatave të aviacionit (neni 60-a pika 3));

20) shfrytëzon aeroport dhe vend fluturimi i cili nuk i plotëson kushtet për siguri në komunikacionin ajror, të përcaktuara me këtë ligj dhe me rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 61 paragrafi (1));

21) shfrytëzon terren në kundërshtim me kushtet të cilat i përcakton Agjencia (neni 61 paragrafi (2));

22) nuk i shpall veprimet, procedurat dhe kushtet e përcaktuara minimale për fluturim ose aterim të sigurt të mjeteve fluturuese, në Përmbledhjen e informatave të aviacionit (neni 64);

23) në aeroport ose vend fluturimi nuk është organizuar sigurim për shpëtim kundër zjarrit dhe mjekësor dhe nuk u përmbahet kushteve dhe mënyrës për dhënien e shërbimeve të aeroportit, të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë (neni 82);

24) nuk i respekton kushtet, rregullat dhe masat për sigurim nga aktet e veprimit joligjor të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ose nuk vendos pjesë kritike në zonat e kufizuara të sigurisë në aeroporte ku më shumë se 40 të punësuar posedojnë kartë identifikimi të aeroportit (neni 84 paragrafët (4), (5) dhe (6));

25) shfrytëzon mjet fluturues i cili nuk është i regjistruar, përkatësisht evidentuar (neni 91, paragrafi (1));

26) në mjetin fluturues i cili është i regjistruar në regjistrin e mjeteve fluturuese, nuk i mban shenjat e përcaktuara të përkatësisë shtetërore dhe shenjat e regjistrimit dhe nëse të gjitha shenjat dhe mbishkrimet tjera të mjetit fluturues, e pengojnë dukshmërinë e shenjave të përkatësisë shtetërore dhe shenjat e regjistrimit (neni 103 paragrafët (1) dhe (4));

27) shfrytëzon mjet fluturues, motor, helikë, parashutë dhe pajisje në mjetin fluturues, të cilat nuk i plotësojnë kushtet për komunikacion të sigurt ajror, përkatësisht kushtet teknike për fluturim, të përcaktuara me këtë ligj dhe me standardet e pranuar ndërkombëtare (neni 106 paragrafi (1));

28) mjetin fluturues e shfrytëzon në kundërshtim me qëllimin që është i shënuar në certifikatën për fluturim dhe në kundërshtim me mënyrën e përcaktuar në udhëzimin e lejuar për fluturim të mjetit fluturues (neni 110 paragrafi (1));

29) mirëmbajtjen dhe kontrollin teknik të mjetit fluturues, motorit, helikës, parashutës dhe pajisjes së mjetit fluturues, nuk i kryen sipas sistemit teknik për mirëmbajtjen e çdo lloji të mjetit fluturues, motori, helike, parashute, përkatësisht lloji të pajisjes të lejuar nga Agjencia (neni 120 paragrafët (1) dhe (3));

30) në pajtim me sistemin e lejuar teknik për mirëmbajtje, nuk e siguron kontrollin e mjetit fluturues para çdo startimi të motorëve me qëllim të realizimit të fluturimit, për të përcaktuar nëse mjeti fluturues është i përgatitur për komunikacion të sigurt ajror dhe nëse nuk ka nënshkrim nga personi i autorizuar, për kontroll të kryer në ditarin operativ të mjetit fluturues (neni 123);

31) shfrytezon mjet fluturues i cili nuk ka certifikatë për fluturim (neni 124);

32) mjet fluturues në hapësirën ajrore të Maqedonisë fluturon pa certifikatë për fuqinë e zhurmës dhe lëshimin e gazrave (neni 133);

33) gjate kryerjes së punës së caktuar lidhur me komunikacionin ajror, personeli i aviacionit nuk ka përgatitje profesionale përkatëse, aftësim profesional, leje ose autorizim ose nuk i plotëson kushtet tjera të përcaktuara me dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 134 paragrafi (1));

34) percakton aftësi shëndetësore për kryerjen e punëve të personelit të aviacionit dhe personelit tjetër profesional, në kundërshtim me kushtet e veçanta, mënyrën dhe procedurën të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 146 paragrafi (2));

35) kryen kontrolle mjekësore të personelit të aviacionit dhe personelit tjetër profesional, pa vërtetim për plotësimin e kushteve për kryerjen e kontroleve (neni 147);

36) vepron në kundërshtim me organizimin e orarit të punës, kohën e fluturimit dhe kohëzgjatjen e pushimit të anetareve të ekuipazhit në mjetin fluturues, të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë (neni 149 paragrafi (2));

37) për çdo fluturim, përkatësisht pjesë të fluturimit, nuk percakton udhëheqës të mjetit fluturues (neni 152 paragrafi (1));

38) nuk e kryen paraqitjen e fatkeqësive, incidenteve serioze, incidenteve dhe ngjarjeve, në pajtim me parimet e përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë (neni 170-z paragrafi (2)) dhe

39) nuk i mundësojnë inspektorit kryerje të mbikëqyrjes inspektuese ose nëse pa prolongim nuk ia dorëzon të dhenat, informatat dhe materialet e sakta të cilat i kërkon, e jane të nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese (neni 175).

(2) Me gjobë në shumë prej 1 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë, do të dënohet edhe personi pergjegjes te personi juridik, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Me gjobë në shumë prej 1 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë, do të dënohet edhe personi fizik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 113

Neni 190 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobe në shumë prej 600 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) gjate kohës së fluturimit nga mjeti fluturues hedh gjesende (neni 19 paragrafi (1));

2) në vijën ajrore ose në brezin e kontrolluar perfundimtar ose në zonën e aeroportit ose mbi portin e aviacionit, kërcen me parashutë nga mjeti fluturues (neni 22);

3) mjet fluturues fluturon në hapësirën ajrore të Maqedonisë, pa leje për fluturim (neni 26 paragrafi (1));

4) pa leje të veçantë nga Agjencia, ngritet dhe ateron në aeroporte përkatësisht vende për fluturim, të cilat nuk janë të hapura për komunikacion ajror ndërkombëtar (neni 28);

5) mjeti fluturues i huaj bart armatim të mbushur aktiv rakotor ose bombardues për gjuajtje, si dhe pajisje aktive për incizim, ndërsa kjo nuk është e paraparë me marreveshje ndërkombëtare të cilën e ka ratifikuar Republika e Maqedonisë (neni 29);

6) mjeti fluturues i huaj nuk fluturon në vija ajrore të lejuara nga Agjencia (neni 32);

7) nuk u përmbahet kushteve për ndërtim, mbikëqyrje mbi punën dhe mënyrën e përcaktimit të fluturimit të mjeteve fluturuese të kategorisë së veçantë, të cilat i ka percaktuar Agjencia (neni 114);

8) gjate kohës së kryerjes së punëve të veta, personeli i aviacionit dhe personeli tjetër profesional është nën ndikim të alkoolit, drogës dehëse ose mjeteve tjera psikotropike, ose është i lodhur ose i sëmurë, ose nëse është në gjendje të atille psikofizike, e cila e bën të paafte që t'i kryejë ato pune (neni 142 paragrafi (1) dhe (2));

9) punet në kompetencë të tij, si personel i aviacionit ose personel tjetër profesional, i kryen pa ndërgjegje, pa kualitet, në mënyrë të parregullt dhe në kundërshtim me kete ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 145 paragrafi (1));

10) nuk i kryen punët sipas lejes dhe autorizimit, ose në rast të rrezikut punët të cilat do t'ia urdhërojë udhëheqësi i mjetit fluturues (neni 150 paragrafi (1) dhe (2));

11) nuk e njofton menjëherë udhëheqësin e mjetit fluturues për çdo incident në lidhje me mjetin fluturues, personat dhe gjësendet në mjetin fluturues (neni 151 paragrafi (1));

12) në rast rreziku ose fatkeqësie të mjetit fluturues nuk i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për shpëtimin e personave dhe gjësendeve nga mjeti fluturues, si dhe të vet mjetit fluturues (neni 151 paragrafi (2));

13) para ngritjes së mjetit fluturues nuk njihet me permbajtjen e ngarkesës të cilën e transporton (neni 153 paragrafi (2));

14) nuk siguron, personalisht ose nëpërmjet anëtarëve të ekuipazhit, që të gjithë udhëtarët para ngritjes, perkatesisht pas ngritjes të njihen me procedurat në rast të rrezikut dhe me vendin e vendosjes dhe mënyrën e përdorimit të pajisjes së sigurisë në rast të rrezikut, ose nëse nuk siguron që në rast të rrezikut të gjithë anëtarët e ekuipazhit dhe udhëtarët t'i zbatojnë udhëzimet dhe urdhërat e tij (neni 154 paragrafi (1) dhe (2));

15) për shkak të sigurisë së komunikacionit ajror dhe mirembajtjen e rendit në mjetin fluturues, nuk i ndërmerr masat e nevojshme ndaj çdo personi i cili e rrezikon sigurinë ose e thyen rendin dhe disiplinën në mjetin fluturues (neni 155 paragrafi (1));

16) nuk ndërmerr masa që të pengohet anëtar i ekuipazhit të mjetit fluturues ose person tjetër i mjetit fluturues i cili përgatit, tenton që të kryejë ose kryen vepër penale me të cilën rrezikohet siguria e mjetit fluturues ose personave në të, ose nëse vepra është kryer, nuk ndërmerr masa që t'i zbuse pasojat e saj (neni 156) dhe

17) vepron në kundërshtim me dispozitat për zgjatjen e punës së pandërprerë, zgjatjen e ndërrimeve dhe zgjatjen e pushimit ditor për kontrollor të fluturimit ose ndihmeskontrollor të fluturimit, të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë (neni 163 paragrafi (2)).

(2) Krahës ndëshkimit për kundërvajtje në rast të cënimit të dispozitave për veprimet nga ky nen, mund të shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës udhëheqësit të mjetit fluturues, kontrollorit të fluturimit dhe ndihmeskontrollorit të fluturimit, anëtarit të ekuipazhit në mjetin fluturues, si dhe për kryerjen e punëve të caktuara profesionale personelit të aviacionit ose personelit tjetër profesional.

(3) Ndalimi nga paragrafi (2) i këtij neni, shqiptohet në kohezgjatje prej një deri në pesë vite duke llogaritur nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit."

Neni 114

Pas nenit 190 shtohet nen i ri 190-a, si vijon:

"Neni 190-a

Për kundërvajtjet nga nenet 188, 189 dhe 190 të këtij ligji inspektor, para parashtrimit të kërkesës për ngritje të procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente, do të zbatojë procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 115
Neni 195 shlyhet.

Neni 116
Në gjithë tekstin e ligjit shkurtesat: "ИЦАО, ЕЦАЦ, JAA/EACA dhe ЕУРОЦОНТРОЛ" ndryshohen me shkurtesat: "ICAO, ECAC, JAA/EASA dhe EUROCONTROL."

Neni 117
Agjencia do të fillojë punë me emërimin e kryetarit dhe anetareve të Këshillit Drejtues të Agjencisë.
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej tre muajsh nga hyrja në fuqi të këtij ligji, do t'i emërojë kryetarin dhe anëtarët e Këshillit Drejtues të Agjencisë.
Keshilli Drejtues në afat prej 45 ditësh nga dita e emërimit të tij, do të fillojë procedurë për emërim të drejtorit të Agjencisë.

Me fillimin e punës së Agjencisë të themeluar në pajtim me këtë ligj, Agjencia për Aviacion Civil e themeluar në pajtim me Ligjin për aviacion ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 14/2006, 24/2007 dhe 103/2008) pushon së punuari.

Deri në fillimin e punës së Agjencisë të themeluar në pajtim me këtë ligj, Agjencia ekzistuese vazhdon t'i kryejë punet nga kompetenca e saj.

Drejtori i Agjencisë ekzistuese vazhdon ta kryejë funksionin deri në emërimin e drejtorit të ri, ne punë dhe detyra pune të përcaktuara me këtë ligj.

Mjetet themelore dhe prona si dhe të drejtat dhe obligimet e Agjencisë ekzistuese, i barten Agjencisë së re të themeluar në pajtim me këtë ligj.

Të punësuarit në Agjencinë ekzistuese i ndërmerr Agjencia e re, e themeluar në pajtim me këtë ligj.

Neni 118
Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do t'i emëroje tre hetuesit e Komitetit për Hetimin e Fatkeqësive të Aviacionit dhe Incidenteve Serioze.

Neni 119
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të paturuar të Ligjit për aviacion.

Neni 120
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1205.

Brz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 2010 година.

Бр. 07-2124/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Член 1

Во Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006 и 84/2008), во членот 27 став 1 по зборот “брак” се додаваат зборовите: “членот на советот на општината што тој ќе го определи”.

Член 2

Во членот 29 став 3 по зборот “Откако” се додаваат зборовите: “членот на советот на општината”.

Во ставот 4 во четвртиот ред по зборот “другари” се додаваат зборовите: “членот на советот на општината”.

Во ставот 6 по зборот “другари” се додаваат зборовите: “членот на советот на општината”.

Член 3

Во членот 94-з став 2 по зборот “работа” се додава запирка и зборовите: “односно жртвата на семејното насилство”.

Член 4

Во членот 97-а став 1 зборот “пет” се заменува со зборот “15”

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Комисијата од ставот 1 на овој член, работи во состав од пет члена кои се избираат на денот на одржувањето на секоја седница по електронски пат од сите членови на Комисијата.”

Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи:

„Член на Комисијата може да биде лице кое има високо образование и работно искуство од најмалку пет години во областа.”

Во ставот 3 кој станува став 4 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “кои работното искуство го стекнале во областа”.

Во ставот 4 кој станува став 5 зборот “пет” се заменува со зборот “две”.

Ставот 6 кој станува став 7 се менува и гласи:

„Претседателот на Комисијата се избира од членовите на Комисијата по електронски пат на денот на одржување на секоја седница.”

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Член 5

Насловот пред членот 100-а се менува и гласи: “Услови и критериуми за посвојување”.

Во членот 100-а по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

“Изборот на посвоителот ќе зависи од следниве критериуми:

- здравствена состојба,
- психосоцијален статус,
- материјални услови,
- станбени услови,
- време на чекање,
- степен на образование,
- брачен статус и
- државјанство.

Поблиските критериуми за избор на посвоител од ставот 5 на овој член ги пропишува министерот за труд и социјална политика.”

Член 6

По членот 101 се додава нов член 101-а, кој гласи:

“Член 101-а

Кога детето го посвојува сродник кој не е наведен во членот 101 од овој закон и кој не живее на територијата на Република Македонија, детето може да биде посвоено до пополнување на 12 години од животот на детето.“

Член 7

Во членот 103 став 4 по зборот “дете” се додаваат зборовите: “кое е”, по зборот “семејство” се додаваат зборовите: “подолго од една година и”, а по зборот “детето” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Центарот за социјална работа, во рокот утврден во став 4 на овој член, е должен на секои два месеца, а најмалку три пати да го повика родителот да ја преземе грижата за детето.”

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7.

Член 8

Во членот 104 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

“Ако лицето од ставот 1 на овој член, сака да посвои дете во странство, согласноста за тоа ја дава Комисијата, по предлог на центарот за социјална работа врз основа на процената за подобноста на посвоителот и за мотивите на посвојувањето, согласно со членовите 104-б и 104-в од овој закон.“

Член 9

Во членот 104-а по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во случаите кога подносителот на барањето е странски државјанин, Комисијата го определува центарот за социјална работа кој ќе постапува по барањето.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 10

Во членот 104-б став 1 зборот “шест” се заменува со зборот “четири”, а зборовите: “една година” се заменуваат со зборовите: “шест месеци”.

По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:

„Кога како подносител на барањето се јавува брачниот другар на родителот на детето, периодот на континуирано следење е два месеца.

Кога како подносител на барањето се јавуваат лицата од членовите 100-б и 101-а на овој закон, покрај работите утврдени во ставот 1 на овој член, центарот за социјална работа е должен да ги утврди и причините и оправданоста на ваквото посвојување.

Во случаите од членот 104-а став 3 на овој закон центарот за социјална работа до кого е препратено барањето, врз основа на документите, изготвува наод и мислење на стручниот тим и дава предлог за упис во регистарот на можни посвоители.“

Член 11

Во членот 104-г став 1 по зборот “тим” се додаваат зборовите: “и поединечните наоди и мислења на стручните работници”, а зборот “предлог” се заменува со зборот “предлогот”.

Член 12

Во членот 104-д став 2 по зборот “посвоители” се додаваат две точки, бројот “20” се заменува со бројот “102”, по зборот “закон” се става запирка и се додаваат зборовите: “ако подносителот на барањето го повлече барањето, во случај на склучување на брак или престанок на бракот”.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

“Центарот за социјална работа, во рок од три дена од денот на приемот на решението од став 2 на овој член, врши архивирање на податоците за посвоителот во Програмата за избор на најсоодветен посвоител по електронски пат (во натамошниот текст: Програмата).”

Член 13

Во членот 104-ѓ по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Центарот за социјална работа по запишување на детето во регистарот на можни посвоеници, може да даде согласност старателството за одредено дете да го врши друг центар за социјална работа. Со давање на согласноста престануваат сите права и обврски на центарот за социјална работа кој ја дал согласноста.”

Во ставот 3 кој станува став 4 по зборот “посвоеници” се додаваат две точки, а по зборот “закон” се додава запирка и зборовите: “поради полнолетство”.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Центарот за социјална работа, во рок од три дена од денот на приемот на работите од ставот 4 на овој член, врши архивирање на податоците за детето во Програмата.”

Член 14

Во членот 104-з по ставот 1 се додаваат четири нови става 2, 3, 4 и 5, кои гласат:

“Центарот за социјална работа во рок од три дена по приемот на работите од ставот 1 на овој член, врши внесување на податоците во Програмата. Податоците внесени во Програмата кои се однесуваат на личното име на посвоителот, согласно со Програмата, при изборот на најсоодветен посвоител од првите пет можни посвоители, се јавуваат како шифра.

Ако настанат промени во условите за засновање на посвојување, подносителот на барањето е должен во рок од седум дена од настанувањето на промената за тоа да го извести центарот за социјална работа со доставување на соодветен доказ.

Центарот за социјална работа по добивање на работите од ставот 3 на овој член, во рок од 24 часа врши внесување на промената во Програмата и веднаш за тоа ја известува Комисијата и ѝ го препраќа оригиналот на документот врз основа на кој е извршена промената.

Внесување на податоци во Програмата вршат службени лица на центарот за социјална работа овластени од лицето кое раководи со центарот за социјална работа и истите одговараат за веродостојноста на внесените податоци.

Внесување на податоци на корисниците на услугите (центри за социјална работа) или нивно архивирање, како и внесување или промени на податоците врз основа на кои се определува материјалната состојба на посвоителот во Програмата го врши администраторот во Министерството за труд и социјална политика и истиот одговара за веродостојноста на внесените податоци.”

Член 15

Членот 104-с се менува и гласи:

“Центарот за социјална работа по приемот на работите од членот 104-з на овој закон, врши избор на најсоодветен посвоител по електронски пат и ја известува Комисијата за првите пет можни посвоители од листата на Програмата.

По исклучок од ставот 1 на овој член, кога како посвоители се јавуваат лицата од членовите 100-б, 100-в и 101-а на овој закон, центарот за социјална работа е должен до Комисијата да достави предлог за сместување на детето во семејството на можниот посвоител заедно со утврдените причини и оправданоста на ваквото посвојување.

Комисијата по приемот на работите од ставот 1 на овој член врз основа на документите и од податоците во Програмата врши избор на најсоодветен посвоител. Комисијата е обврзана да даде образложение за направениот избор.

Во случаите од ставот 2 на овој член, Комисијата не врши избор на посвоител.

Министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот на избор на посвоител по електронски пат.“

Член 16

Во член 104-и во ставот 1 зборовите “копии од списите на можните посвоители и посвоеникот,” се бришат, а по зборот “веднаш” се додава зборот “го”.

Во ставот 2 зборовите “податоци за” и “и местото” се бришат, запирката по зборот “детето” се брише и се додаваат зборовите “и податоци”.

Член 17

Во член 106 по ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:

“Ако родителот кој ја дава согласноста детето да биде дадено на посвојување е неписмен, изјавата за согласност ја дава во форма на записник во просториите на центарот за социјална работа и во присуство на стручниот тим на центарот за социјална работа. Изјавата ја потпишуваат родителот кој наместо потпис на писмената изјава ќе го стави отпечатокот на показалецот и членовите на стручниот тим.“

По ставот 6 кој станува став 7, се додава нов став 8 кој гласи:

“Изјавата се запишува во деловодник и се заверува со печат на центарот за социјална работа.“

Член 18

По членот 106 се додава нов член 106-а, кој гласи:

“Член 106-а

Писмената изјава за согласноста од членот 106 на овој закон, треба да содржи податоци за: личното име, датата и место на раѓање, местото и адресата на живеење, националната припадност, единствениот матичен број и бројот на лична карта на родителот или старателот; личното име, дата и место на раѓање на детето и дали детето е родено во брак или вон брак; согласност детето да биде посвоено без да го определи посвоителот (освен кога како посвоител се јавуваат лицата од членовите 100-б и 101-а на овој закон); видот на посвојувањето; причините поради кои се согласува детето да биде посвоено, како и дека е запознаен со сите последици од давањето на изјавата.”

Член 19

Во членот 107 ставови 1 и 2 зборовите: “три месеци” се заменуваат со зборовите: “шест недели”.

Член 20

Во членот 110 став 2 по зборовите: “решението за” се додава зборот “потполно”, зборот “посвојувањето” се заменува со зборот “посвојување”, запирката по зборот “посвоеникот” се заменува со сврзникот “и”, по зборот “детето” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Во записникот и во решението за непотполно посвојување се внесуваат податоци за видот на извршено-то посвојување, за спогодбата за презимето на посвоеникот и за неговите наследни права спрема посвоителот.”

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:

“Записникот го потпишуваат службеното лице од центарот за социјална работа кое го застапува детето, родителите на детето, доколку се заснова непотполно посвојување, родителот на детето доколку посвојувањето го прави брачниот другар на родителот на детето, посвоителот, претседателот и службеното лице на Комисијата.”

По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

“Решенијата од членовите 104-и и 110 на овој закон ги потпишува претседателот на Комисијата .

По исклучок од ставот 5 на овој член, решенијата од членовите 104-и и 110 на овој закон ги потпишува министерот за труд и социјална политика кога како посвоител се јавува лице кое е странски државјанин.“

Член 21

Во членот 111 став 1 зборот “посвојувањето” се заменува со зборовите: “потполно посвојување”, а зборовите: ”и Комисијата” се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“По засновањето на непотполно посвојување во матичната книга на родените се запишува презимето на детето што спогодбено ќе го определат посвоителите и се забележува дека детето е непотполно посвоено.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 22

Во членот 118 став 1 по зборот “Комисијата” се додаваат зборовите: “по предлог на центарот за социјална работа”.

Член 23

Во член 119 по зборот “по” се додаваат зборовите: “предлог на центарот за социјална работа, а врз основа на”.

Член 24

По членот 122 се додава нов член 122-а, кој гласи:

“Член 122-а

Комисијата по барање на посвоителите и со согласност на родителите или старателот на детето кое е непотполно посвоено и детето доколку е постаро од 12 години, а по предлог на центарот за социјална работа, може да реши непотполното посвојување да стане потполно.

Непотполното посвојување може да стане потполно само до пополнување на 18 годишна возраст на детето.“

Член 25

Во членот 123 по зборот “престанок” се додаваат зборовите: “или за промена”.

Член 26

Подзаконскиот пропис предвиден во членот 14 од овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Постапките за посвојувањето започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 28

Центарот за социјална работа во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе изврши внесување на податоците во Програмата за сите лица запишани во регистарот на можни посвоители и во регистарот на можни посвоеници.

Член 29

Министерството за труд и социјална политика во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе направи внесување на потребните податоци за започнување со работа на Програмата.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FAMILJE

Neni 1

Në Ligjin për familje („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006 dhe 84/2008), në nenin 27 paragrafi 1 pas fjalës “martesë” shtohen fjalët: “anëtarit të Këshillit të Komunës që ai do ta përcaktojë”.

Neni 2

Në nenin 29 paragrafi 3 pas fjalëve: “Pasi që” shtohen fjalët: “anëtari i Këshillit të Komunës”.

Në paragrafin 4 në rreshtin e katërt pas fjalës “bashkëshortët” shtohen fjalët: “anëtari i Këshillit të Komunës”.

Në paragrafin 6 pas fjalës “bashkëshortët” shtohen fjalët: “anëtari i Këshillit të Komunës”.

Neni 3

Në nenin 94-z në paragrafin 2 pas fjalës “punë” shtohet presje dhe fjalët: “përkatësisht viktima e dhunës familjare”.

Neni 4

Në nenin 97-a paragrafi 1, fjala “pesë” zëvendësohet me numrin “15”.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“Komisioni nga paragrafi 1 i të këtij neni, punon në përbërje prej pesë anëtarësh të cilët zgjidhen në ditën e mbajtjes së çdo mbledhjeje në mënyrë elektronike nga të gjithë anëtarët e Komisionit”.

Paragrafi 2 i cili bëhet paragraf 3, ndryshohet si vijon:

“Anëtar i Komisionit mund të bëhet personi i cili ka arsim të lartë dhe përvojë pune prej së paku pesë vitesh në sferë.”

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “të cilët përvojën e punës kanë arritur në sferë.”

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 5, fjala “pesë” zëvendësohet me fjalën “dy”.

Paragrafi 6 i cili bëhet paragraf 7, ndryshohet si vijon:

“Kryetari i Komisionit zgjidhet nga anëtarët e Komisionit në mënyrë elektronike në ditën e mbajtjes së çdo mbledhjeje”.

Paragrafët 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 bëhen paragrafë 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dhe 10.

Neni 5

Titulli para neni 100-a, ndryshohet si vijon:

“Kushtet dhe kriteret për adoptim”.

Në nenin 100-a pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafë të rinj 5 dhe 6, si vijojnë:

“Zgjedhja e adoptuesit do të varet nga kriteret si vijojnë:

- gjendja shëndetësore,
- statusi psikosocial,
- kushtet materiale,
- kushtet banesore,
- koha e pritjes,
- shkalla e arsimit
- statusi martesor dhe
- shtetësia.

Kriteret më të afërta për zgjedhjen e adoptuesit nga paragrafi 5 i këtij neni, i përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale”.

Neni 6

Pas neni 101 shtohet neni i ri 101-a, si vijon:

“Neni 101-a

Kur fëmijën e adopton familjari i cili nuk është shënuar në nenin 101 nga ky ligj dhe i cili nuk jeton në territorin e Republikës së Maqedonisë, fëmija mund të adoptohet deri në mbushjen e moshës 12 vjeçare të jetës së fëmijës.”

Neni 7

Në nenin 103 paragrafi 4 pas fjalës “fëmijës” shtohen fjalët: “i cili është”, pas fjalës “familje” shtohen fjalët: “më shumë se një vit dhe”, ndërsa pas fjalës “fëmijën” vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

“Qendra për Punë Sociale, në afatin e përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni, është e obliguar që në çdo dy muaj e së paku tri herë ta thirrë prindin që ta marrë përkujdesjen për fëmijën.”

Paragrafët 5 dhe 6 bëhen paragrafë 6 dhe 7.

Neni 8

Në nenin 104 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

“Nëse personi nga paragrafi 1 i këtij neni, dëshiron të adoptojë fëmijë në vende të huaja, pajtueshmëri për atë jep Komisioni, pas propozimit të Qendrës për Punë Sociale në bazë të vlerësimit për përshtatshmërinë e adoptuesit dhe për motivet e adoptimit, në pajtim me nenet 104-b dhe 104-v të këtij Ligji.”

Neni 9

Në nenin 104-a pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2, si vijon:

“Në rastet kur parashtruesi i kërkesës është shtetas i huaj, Komisioni e përcakton Qendrën për Punë Sociale, që do të procedojë për kërkesën.”

Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3.

Neni 10

Në nenin 104-b paragrafi 1 fjala “gjashtë” zëvendësohet me fjalën “katër”, ndërsa fjalët: “një vit” zëvendësohen me fjalët: “gjashtë muaj”.

Pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4, si vijojnë:

“Kur si parashtrues i kërkesës paraqitet bashkëshorti i prindit të fëmijës, periudha e përcjelljes së vazhdueshme është dy muaj.

Në rast kur si parashtrues të kërkesës paraqiten personat nga nenet 100-b dhe 101-a të këtij ligji, krahas punëve të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij Ligji, Qendra për Punë Sociale është e obligueshme që t'i konfirmojë edhe shkaqet dhe arsyeshmërinë e adoptimit të këtyllë.

Në rastet nga neni 104-a paragrafi 3 të këtij ligji, Qendra për Punë Sociale ku është dërguar kërkesa, në bazë të këtij dokumenti përgatit konstatim dhe mendim të ekipit profesional dhe jep propozim për regjistrim në regjistrin e adoptuesve të mundshëm.”

Neni 11

Në nenin 104-g paragrafi 1 pas fjalës “ekipit” shtohen fjalët “edhe konstatimet dhe mendimet e posaçme të punëtorëve profesionalë”, kurse fjala “propozim” zëvendësohet me fjalën “propozimin”.

Neni 12

Në nenin 104-d paragrafi 2 pas fjalës “adoptuesve” shtohen dy pika, numri “20” zëvendësohet me numrin “102”, pas fjalës “ligj” vihet presje dhe shtohen fjalët: “nëse parashtruesi i kërkesës e tërheq kërkesën, në rast të lidhjes së martesës apo ndërprerjes së martesës”.

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

“Qendra për Punë Sociale, në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni, e kryen arkivimin e të dhënave për adoptuesin në Programin për zgjedhje të adoptuesit më të përshtatshëm në mënyrë elektronike (në tekstin e mëtejshëm: Programi)”.

Neni 13

Në nenin 104-gj pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

“Qendra për Punë Sociale pas regjistrimit të fëmijës në regjistrin e të adoptuarve të mundshëm, mund të japë pajtueshmëri që kujdestarinë për ndonjë fëmijë të caktuar, ta kryejë ndonjë qendër tjetër për punë sociale. Me dhënien e pajtueshmërisë ndërpriten të gjitha të drejtat dhe obligimet e Qendrës për Punë Sociale, që e ka dhënë pajtueshmërinë.”

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragrafi 4 pas fjalëve: “të adoptuar” shtohen dy pika, ndërsa pas fjalës “ligj” shtohet presje dhe fjalët: “për shkak të moshës madhore”.

Pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:

“Qendra për Punë Sociale, në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të punëve nga paragrafi 4 i këtij neni, e kryen arkivimin e të dhënave për fëmijën në Program.”

Neni 14

Në nenin 104-z pas paragrafit 1 shtohen katër paragrafë të rinj 2, 3, 4 dhe 5, si vijnë:

“Qendra për Punë Sociale në afat prej tri ditësh nga pranimi i punëve nga paragrafi 1 të këtij neni, e kryen futjen e të dhënave në Program. Të dhënat e futura në Program, të cilat kanë të bëjnë me emrin personal të adoptuesit, në pajtim me Programin, gjatë zgjedhjes së adoptuesit më të përshtatshëm nga pesë adoptuesit e parë të mundshëm, paraqiten si shifra.

Nëse bëhen ndryshime në kushtet për vendosjen e adoptimit, dorëzuesi i kërkesës është i obliguar që na afat prej shtatë ditësh nga ndryshimi i shkaktuar, për këtë ta informojë Qendrën për Punë Sociale me dorëzimin e dëshmisë përkatëse.

Qendra për Punë Sociale pas marrjes së punëve nga paragrafi 3 i këtij neni, në afat prej 24 orësh e kryen futjen e ndryshimit në Program dhe menjëherë për këtë e informon Komisionin, dhe ia dërgon origjinalin e dokumentit në bazë të të cilit është kryer ndryshimi.

Futjen e të dhënave në Program, e kryejnë personat zyrtarë të Qendrës për Punë Sociale, të autorizuar nga personi i cili udhëheq me Qendrën për Punë Sociale, dhe të njëjtit përgjigjen për autenticitetin e të dhënave të futura.

Futjen e të dhënave të shfrytëzuesve të shërbimeve (Qendra për Punë Sociale) apo arkivimin e tyre, si dhe futjen apo ndryshimin e të dhënave në bazë të të cilave përcaktohet gjendja materiale e adoptuesit, në Program, e kryen administratori në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe i njëjti përgjigjet për autenticitetin e të dhënave të futura.”

Neni 15

Neni 104-x ndryshohet, si vijon:

“Qendra për Punë Sociale pas pranimi të punëve nga neni 104-z i këtij ligji, e kryen zgjedhjen e adoptuesit më të përshtatshëm, në mënyrë elektronike dhe e informon Komisionin për pesë adoptuesit e parë të mundshëm nga lista e Programit.

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, kur si adoptues paraqiten personat nga nenet 100-b, 100-v dhe 101-a të këtij ligji, Qendra për Punë Sociale është e obliguar që Komisionit t'i dorëzojë propozim për vendosjen e fëmijës në familjen e adoptuesit të mundshëm, së bashku me shkaqet e përcaktuara dhe arsyen e adoptimit të këtyllë.

Komisioni pas pranimi të punëve nga paragrafi 1 i këtij neni, në bazë të dokumenteve dhe të dhënave në Program, e kryen zgjedhjen e adoptuesit më të përshtatshëm. Komisioni obligohet që të paraqesë arsyetim për zgjedhjen e kryer.

Në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni, Komisioni nuk e kryen zgjedhjen e adoptuesit.

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, e përcakton mënyrën e zgjedhjes së adoptuesit në mënyrë elektronike.”

Neni 16

Në nenin 104-i në paragrafin 1 fjalët: “kopje nga shkresat e adoptuesve të mundshëm dhe adoptuesit,” shlyhen, ndërsa pas fjalës “menjëherë” shtohet fjala “e”.

Në paragrafin 2 fjalët: “të dhëna për” dhe “dhe vendi” fshihen, presja pas fjalës “fëmija” fshihet dhe shtohen fjalët: “edhe të dhënat”.

Neni 17

Në nenin 106 pas paragrafit 5 shtohet paragrafi i ri 6, si vijon:

“Nëse prindi i cili jep pajtueshmëri që fëmija të jepet për adoptim është analfabet, deklaratën për pajtueshmëri e jep në formë të procesverbalit në lokalet e Qendrës për Punë Sociale dhe në prani të ekipit profesional të Qendrës për Punë Sociale. Deklaratën e nënshkruajnë prindi i cili në vend të nënshkrimit të deklaratës me shkrim, do ta vendosë gjurmën e gishtit tregues dhe anëtarët e ekipit profesional.”

Pas paragrafit 6 i cili bëhet paragraf 7 shtohet paragraf i ri 8, si vijon:

“Deklarata regjistrohet në protokoll dhe vërtetohet me vulën e Qendrës për Punë Sociale.”

Neni 18

Pas neni 106 shtohet neni i ri 106-a, si vijon:

“Neni 106-a

Deklarata me shkrim për pajtueshmëri nga neni 106 nga ky ligj, duhet të përmbajë të dhëna për: emrin personal, datën dhe vendlindjen, vendbanimin dhe adresën e vendbanimit, përkatësinë nacionale, numrin unik amë dhe numrin e letërnjoftimit të prindit apo kujdestarit; emrin personal, datën dhe vendlindjen e fëmijës dhe nëse fëmija

është lindur në martesë apo jashtë martesës; pajtueshmërinë që fëmija të adoptohet pa e përcaktuar adoptuesi (përveç kur si adoptues paraqiten personat nga nenet 100-b dhe 101-a të këtij ligji); llojin e adoptimit; shkakët për të cilat pajtohet që fëmija të adoptohet, si dhe se është i njoftuar me të gjitha pasojat nga dhënia e deklaratës.”

Neni 19

Në nenin 107 paragrafët 1 dhe 2 fjalët: “tre muaj” zëvendësohen me fjalët: “gjashtë javë”.

Neni 20

Në nenin 110 paragrafi 2 pas fjalëve: “aktvendimi për” shtohet fjala “plotësisht”, fjala “adoptimi” zëvendësohet me fjalën “adoptim”, presja pas fjalëve: “i adoptuari” zëvendësohet dhe lidhëzën “dhe”, pas fjalës “fëmijës” shtohet pikë, kurse fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

“Në procesverbalin dhe në aktvendimin e adoptimit jo të plotë, futen të dhënat për llojin e adoptimit të kryer, për marrëveshjen për mbiemrin e të adoptuarit dhe për të drejtat e tij trashëgimore ndaj adoptuesit.”

Paragrafi 3 i cili bëhet 4, ndryshohet si vijon:

“Procesverbalin e nënshkruajnë personi zyrtar nga Qendra për Punë Sociale i cili e përfaqëson fëmijën, prindërit e fëmijës nëse vendoset adoptim jo i plotë, prindi i fëmijës nëse adoptimin e kryen bashkëshorti i prindit të fëmijës, adoptuesi, kryetari dhe personit zyrtar i Komisionit.”

Pas paragrafit 3 i cili bëhet 4 shtohen dy paragrafë të rinj 5 dhe 6, si vijojnë:

“Aktvendimet nga nenet 104-i dhe 110 të këtij ligji, i nënshkruan kryetari i Komisionit.

Me përjashtim nga paragrafi 5 i këtij neni, aktvendimet nga nenet 104-i dhe 110 të këtij ligji, i nënshkruan ministri i Punës dhe Politikës Sociale kur si adoptues paraqitet personi i cili është shtetas huaj.”

Neni 21

Në nenin 111 paragrafi 1 fjala “adoptimi” zëvendësohet me fjalët: “adoptimi i plotë”, ndërsa fjalët: “dhe Komisioni” shlyhen.

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

“Pas vendosjes së adoptimit jo të plotë në librin e amzës së të lindurve, regjistrohet mbiemri i fëmijës, që me marrëveshje do ta përcaktojnë adaptuesit dhe shënohet se fëmija është adoptuar në mënyrë jo të plotë.”

Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3.

Neni 22

Në nenin 118 paragrafin 1 pas fjalës “Komisioni” shtohen fjalët: “me propozim të Qendrës për Punë Sociale.”

Neni 23

Në nenin 119 pas fjalës “me” shtohen fjalët: “propozim të Qendrës për Punë Sociale, e në bazë të.”

Neni 24

Pas nenit 122 shtohet neni i ri 122-a, si vijon:

“Neni 122-a

Komisioni me kërkesë të adoptuesve dhe me pëlqimin e prindërve apo kujdestarit të fëmijës, i cili është adaptuar në mënyrë jo të plotë dhe fëmijës nëse është më i moshuar se 12 vjet, e me propozimi të Qendrës për Punë Sociale, mund të vendosë që adoptimi në mënyrë jo të plotë të bëhet i plotë.

Adoptimi jo i plotë mund të bëhet i plotë vetëm deri në mbushjen e moshës 18 vjeçare të fëmijës.”

Neni 25

Në nenin 123 pas fjalës “ndërprerje” shtohen fjalët: “apo për ndryshim”.

Neni 26

Dispozita nënligjore e paraparë në nenin 14 të këtij ligji, do të miratohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 27

Procedurat për adoptim të filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 28

Qendra për Punë Sociale në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do ta kryejë futjen e të dhënave në Program, për të gjithë personat e regjistruar në regjistrin e adoptuesve të mundshëm dhe në regjistrin e të adoptuarve të mundshëm.

Neni 29

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do ta kryejë futjen e të dhënave të nevojshme për fillimin me punë të Programit.

Neni 30

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1206.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР, ШЕФ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

I

Г-дин Благој Ханциски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Канцеларијата за врски на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Атина.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 50
14 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1207.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Владата на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

У Р Е Д Б А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/98, 22/2000, 75/02, 9/03, 24/04, 12/07 и 5/08), по членот 53, се додава нова глава IX, која гласи:

IX. ЈАВНИ НАБАВКИ НА СТОКИ, УСЛУГИ ИЛИ РАБОТИ**Член 2**

По членот 53 се додава нов член 53-а, кој гласи:
„Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, како централно тело за доделување на договори за јавни набавки ќе ги спроведува комплетните постапки за набавка на сите стоки, услуги или работи утврдени во член 4-а од Одлуката за основање на Службата.

Централното тело за јавни набавки ги координира и спроведува сите фази од постапката за јавни набавки и тоа:

- го организира процесот на прибирање на потреби-те на договорните органи пред отпочнување на постапката за јавни набавки;
- изработува технички спецификации и подготвува тендерска документација;
- врши избор на најповолен понудувач;
- ја следи и контролира реализацијата на рамковните спогодби и склучените договори за јавни набавки на стоки, услуги или работи;
- води евиденција за динамиката и количините на набавките, за секој договорен орган посебно;
- изготвува статистички податоци за видот и количините на јавни набавки;
- изготвува периодични извештаи за реализираните набавки;
- превзема мерки за примена и развивање на електронски системи за централни набавки”.

Член 3

По членот 53-а, се додава нов член 53-б, кој гласи:
„За извршените набавки на стоки, услуги или работи од членот 4-а од Одлуката за основање на Службата, на договорните органи корисници на услугите, нема да им се наплаќа надоместок, туку набавките Службата ќе ги врши со однапред планирани и обезбедени средства за таа намена, во разделот на Буџетот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.”

Член 4

По членот 53-б, се додава нов член 53-в, кој гласи:
„Органите на државната управа и органите во нивниот состав како корисниците на услугите од централното тело, годишните потреби за набавки на стоки, услуги и работи ги доставуваат до Централното тело за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, најдоцна до триесети јуни во тековната година, со цел истите да се обединат и систематизираат за вршење потребни подготовки за распишување на постапки за јавни набавки.”

Член 5

По членот 53-в, се додава нов член 53-г, кој гласи:
„Службата ќе продолжи со извршување на општите работи и услуги за органите за кои ги вршела овие работи и услуги по претходно склучени договори, до влегување во сила на оваа уредба, а најдоцна до 31.12.2010 година.”

Договорните органи означени во Списокот од членот 25 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, кои не ги користеле услугите на Службата, со истекот на сопствениите договори до 31.12.2010 година и по овој датум, ќе се приклучат кон договорите за јавни набавки на Централното тело, за добивање на овој вид услуги.

Член 6

Главата IX станува глава X.

Член 7

Членот 55 од Уредбата, се менува и гласи:
„Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.01.2011 година.”

Бр.51-2467/2
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1208.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа бр. 03-381/3 од 26.11.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/09).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-248/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1209.

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА
НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Јавната научна установа Институт за национална историја – Скопје, донесен на седницата на Советот на Институтот на 17.03.2010 година, под бр.02-22/29.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-303/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1210.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за финансии бр.07-62/3 од 18 јануари 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2010).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 51-1148/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1211.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за локална самоуправа бр. 03-748/2 од 23 декември 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/10).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1620/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1212.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации Бр. 03-334/2 од 16.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2010).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1855/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1213.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите бр.07-186/2 од 23.03.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1908/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1214.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА–УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите бр.07-463/2 од 29.03.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2017/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1215.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр.03-400/3 од 1 октомври 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2080/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1216.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Бр. 03-314/2 од 5 октомври 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/09).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2081/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1217.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа Бр. 07-385/2 од 15.04.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2282/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1218.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр. 07-348/3 од 15.04.2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2283/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1219.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр.03-420/9 од 21 декември 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/10).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2285/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1220.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Дојранско езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Дојранско езеро („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/09) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2386/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1221.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско езеро („Службен весник на Република Македонија” бр. 93/09) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-2386/2
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1222.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ДОЈРАН-СКОТО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона Дојранско езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен риболов на риболовната зона Дојранско езеро („Службен весник на Република Македонија” бр. 93/09) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-2386/3
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1223.

Врз основа на член 74 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона Преспанско езеро.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен риболов на риболовната зона Преспанско езеро („Службен весник на Република Македонија” бр. 93/09) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-2386/4
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1224.

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движната ствар, со следните карактеристики:

1. Вид: Патничко возило;
Марка: ЦИТРОЕН;
Тип: САКСО;
Број на шасија: VF7S1VJXB57754294;
Број на мотор: 10FY8KO940622;
Година на производство: 2002.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Центарот за образование на возрасните.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Центарот за образование на возрасните, со кој се уредуваат правата и обврските на движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-2399/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1225.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), а во врска со член 2, глава 2 број на истражување 120123 од Програмата за статистички истражувања за периодот 2008-2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 247 НА КОМИТЕТОТ ЗА ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА UN/ECE, А ВО ВРСКА СО ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ЗА ГЛАВНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ СООБРАЌАЈНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука Државниот завод за статистика во соработка со Министерството за транспорт и врски, Јавното претпријатие Македонија пат и Агенцијата за државни патишта, се задолжуваат да обезбедат податоци за прометот на сообраќајот, должината и карактеристиките на патиштата и за состојбата на сигнализацијата на меѓународните Е- патишта во Република Македонија.

Препораките на Комитетот за внатрешен сообраќај на Секретаријатот на UN/ECE да се имплементираат и при броење на возилата на другите патишта во земјата.

Член 2

При обработката на податоците Државниот завод за статистика и другите учесници се должни да ги имаат предвид и препораките на Комитетот за внатрешен сообраќај на Секретаријатот на UN/ECE (според резолуцијата 247).

Член 3

Државниот завод за статистика се задолжува во ноември 2011 година да ги достави податоците од Пописот на сообраќајот до Секретаријатот на UN/ECE заедно со Извештајот усвоен од Владата на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2424/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1226.

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 40/08) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите на ажурирање на геодетските подлоги за изработка на урбанистичка планска документација за нов клинички центар во Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2448/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1227.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКИ ОДМОРАЛИШТА

Член 1

Недвижните ствари-објекти на детски одморалишта, сопственост на Република Македонија да се продадат со јавно наддавање.

1. Предмет на продажба се објектите на детските одморалишта:

1. Детско одморалиште „Асамати“ – Ресен
 - ИЛ бр.221
 - КП 1/3 со вкупна површина на објектот 3610 м2
 - Земјиште под објект 2574 м2
 - Вкупна површина на парцелата 13147 м2
 - Зграда бр.1: приземје 2077 м2, на кат 1358 м2 и помошни простории (лоџии и балкони) 128 м2
 - Зграда бр.2: приземје 32 м2 и помошен објект-причистителна станица 15 м2
 - Со право на користење на градежно изградено земјиште и на објектот изграден врз него – Министерство за труд и социјална политика
2. Детско одморалиште „Македонија“ – Тиват, Црна Гора
 - ИЛ (лист непокретности) бр.3004
 - КО Тиват, КП 553 План скица 8, ул. „Долно Селџа-ново“ б.б.
 - Вкупна површина на детското одморалиште, градежен објект изнесува 1145 м2, односно приземје 421 м2, на кат 414 м2 и поткровје 310 м2

- Дворно место 448 м2
- Под објект 476 м2
- Со право на користење на градежно изградено земјиште и на објектот изграден врз него – Министерството за труд и социјална политика
- 3. Детско одморалиште „Висока Чука“ – Гевгелија
- ПЛ бр.86, КО Петрово, КП 3/1, 3/2 и 3/3
- Вкупната површина на земјиштето 5278 м2
- Нето корисна површина 490 м2, а објектот е со катност П+ кат + поткровје
- Предметната недвижност се наоѓа во КО Петрово 3/1, 3/2,3 видено во Поседовен лист бр.86
- КП 3/1 мв Висока Чукапод објект 136 м2
- КП 3/2 мв Висока Чука под објект 72 м2
- КП 3/3 мв Висока Чука под објект 70 м2
- КП 3/3 мв Висока Чука – двор 5000 м2
- Со ПЛ – сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-2474/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1228.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 11.05. 2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКИ ОДМОРАЛИШТА

Член 1

Во Одлуката за продажба на недвижни ствари-објекти на детски одморалишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/09) во член 1 во делот I „Предмет на продажба се објектите сезонски детски одморалишта“ точките 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9 се бришат.

Во делот II „Предмет на продажба се објектите на Установите за деца – Детски одморалишта“ точките 1 и 2 се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2474/2
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1229.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА КООРДИНИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПО МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КАЗНЕНАТА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа Одлука се формира Координативно тело за координирање на активностите по мерките за унапредување на казнената политика.

Член 2

Делокругот на Координативното тело е во функција на:

- координирање на активностите по мерките за унапредување на казнената политика,
- разгледување на плановите и програмите на инспекторатите и укажување за селективност во изведувањето на контролите или толеранција на нелојална конкуренција,
- обезбедување на тековни информации за вкупната состојба со казнената политика во Република Македонија и
- давање на предлози за унапредување на казнената политика во Република Македонија.

Член 3

За претседател на Координативното тело за координирање на активностите по мерките за унапредување на казнената политика се именува:

м-р Владимир Пешевски, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

За членови на Координативното тело за координирање на активностите по мерките за унапредување на казнената политика се именуваат:

- Михајло Маневски – министер за правда на Република Македонија,
- Лила Пејчиновска Миладиновска – секретар на Секретаријатот за законодавство,
- Горан Трајковски – Министерство за финансии - Управа за јавни приходи, директор,
- Ванчо Каргов – Министерство за финансии - Царинска управа, директор,
- Димитар Ѓеорѓиевски – Министерство за правда - Државен управен инспекторат, директор,
- Милаим Адеми – Министерство за финансии - Државен девизен инспекторат, директор,
- Виктор Дерменчиев – Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат, в.д. директор,
- Џемали Мехази – Министерство за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција, директор,

- Ванчо Димитриев – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство, директор,
 - Игор Лазаревски - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство, директор,
 - Шемси Муса – Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат, директор,
 - Џорџе Арсов- Министерство за образование и наука - Државен просветен инспекторат, директор,
 - Горан Јовановски – Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд, директор,
 - Ромео Дербан – Министерство за локална самоуправа - Државен инспекторат за локална самоуправа, директор,
 - Руфат Хусеини – Министерство за транспорт и врски - Државен инспекторат за транспорт, директор,
 - Сашо Дукоски - Министерство за транспорт и врски - Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, директор,
 - Ајдуван Мамудов - Министерство за транспорт и врски - Државен комунален инспекторат, директор и
 - Фирус Мемед – Министерство за животна средина и просторно планирање - Државен инспекторат за животна средина, директор.

Член 4

Координативното тело ќе има најмалку една седница на секои три месеци која ќе се свикува по барање на претседателот на Координативното тело.

Член 5

Координативното тело за својата работа ја известува Владата на Република Македонија на секои три месеци.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2553/1
 11 мај 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1230.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија” бр. 84/08, 103/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ
НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 277.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр.51-2710/1
 11 мај 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1231.

Врз основа на член 41 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01, 21/02, 69/03, 147/07, 139/08, 87/09 и 135/09), членот 4 се менува и гласи:

Службата ги извршува следните општи работи и услуги:

- сметководствено-финансиски;
- за потребите на Владата на Република Македонија води внатрешна евиденција на недвижностите кои таа ги користи;
- услуги на писарница, (прием, заведување, распоредување и доставување пошта и пратки);
- стенографски услуги;
- јазична редакција на текстовите и материјалите (лектурирање);
- печатење, умножување и укоричување на материјали;
- превоз со моторни возила за службени потреби;
- превоз со воздухоплови за службени потреби;
- угостителски услуги;
- учество во организирање манифестации и
- други работи и услуги од општи и заеднички карактер.

Член 2

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

„Член 4-а

Службата се определува за централно тело за доделување на договори за јавни набавки за потребите на органите од член 2 став 1 од оваа одлука, за набавка на следните стоки, услуги или работи:

1. Резервација на авио билети и билети за железничкиот сообраќај за службени патувања во странство,

2. Мобилна телефонија, склучување на договор со избран мобилен оператор за потребите на корисниците на услугата која секој орган сам ја надоместува,

3. Фиксна телефонија, склучување на договор со избран оператор за потребите на корисниците на услугата која секој орган сам ја надоместува,

4. Тековно одржување на објектите и деловните простории кои ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденцијални објекти,

5. Одржување на хигиена,

6. Обезбедување на објектите,

7. Дактилографски услуги,

8. Услуги на телефонски центри,

9. Набавка на мебел, компјутерска и друга опрема,

10. Хортикултурно уредување, одржување на парковите и зеленилото и набавка на сакдиско цвеќе и цветни аранжмани,

11. Набавка на канцелариски материјали,

12. Набавка на коверти,

13. Набавка на тонери и други потрошни компјутерски материјали,

14. Набавка на хартија за копирање и печатење,

15. Набавка на тоалетна хартија и хартија за раце,

16. Набавка на знамиња и стапалци за знамиња,

17. Набавка на моторни возила, освен противпожарни, амбулантни и други специјализирани возила,

18. Набавка на клима уреди,

19. Сервисирање на ПП апарати и хидрантска мрежа,

20. Сервисирање на системи за дојава и гасење на пожар,

21. Сервисирање на громобранска инсталација,

22. Чистење на оцаи и други димоводни објекти,

23. Сервисирање на лифтови,

24. Сервисирање на горилници на котли за парно греење,

25. Сервисирање системи за климатизација,

26. Сервисирање на клима уреди,

27. Сервисирање на телефонски центри, телефони и телефакс уреди,

28. Дезинсекција, дезинфекција и дератизација,

29. Сервисирање на аудио и видео опрема,

30. Превоз на делегации,

31. Молерофарбарски работи,

32. Завршни занаетчиски работи во градежништвото”.

Член 3

Во членот 8 по став 1 се додава став 2 кој гласи:

„Набавките на стоките, услугите или работите од член 4-а од оваа одлука, Службата ги врши без надоместок со однапред планирани и обезбедени средства за таа намена, во разделот на буџетот на Службата, освен за мобилна и фиксна телефонија”.

Член 4

Во членот 12, зборот “само” се брише, а точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “како и набавките на стоки, услуги или работи утврдени во член 4-а од оваа одлука”.

Член 5

Во членот 13, зборот “ги” и зборовите: “само услугите за резервација на билети за службени патувања во странство давање” се бришат, а точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “како и набавките на стоки, услуги или работи утврдени во член 4-а од оваа одлука”.

Член 6

Во членот 20, точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “освен набавките на стоки, услуги или работи утврдени во член 4-а од оваа одлука”.

Член 7

Започнатите постапки за јавни набавки на стоки, услуги или работи од органите од член 2 став 1 од оваа одлука, до отпочнувањето на примената на оваа одлука ќе ги завршат овие органи.

Член 8

Во членот 25 од Одлуката за изменување на Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 147/07) зборовите “како корисници за коишто Службата врши општи работи и услуги без надомест” се заменуваат со зборовите “самостојните органи на државната управа, управните организации, правосудните органи и други државни органи”.

Член 9

Списокот на органи корисници за кои Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија врши набавка на стоки, услуги или работи, е даден во Прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр. 51-2467/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

СПИСОК

на органи - корисници за набавка на стоки, услуги или работи на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија

	Назив на органот и органот во негов состав
	Служба за општи и заеднички работи
	Влада на Република Македонија
	<i>Канцеларија и кабинет на претседателот на Владата на Република Македонија</i>
	<i>Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија</i>
	<i>Секретаријат за законодавство</i>
	<i>Секретаријат за европски прашања</i>
	<i>Секретаријат за спроведување на рамковен договор</i>
	Претседател на РМ
	Претседател на Република Македонија на кого му престанала функцијата
	Министерство за одбрана
	Министерство за внатрешни работи
	<i>Управа за безбедност и контраразузнавање</i>
	<i>Биро за јавна безбедност</i>
	Министерство за правда
	<i>Државен управен инспекторат</i>
	<i>Управа за извршување на санкциите</i>
	<i>Биро за судски вештачења</i>
	<i>Управа за водење на матични книги</i>
	Министерство за надворешни работи
	Министерство за финансии
	Биро за јавни набавки
	<i>Управа за имотно-правни работи</i>
	<i>Државен девизен инспекторат</i>
	<i>Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот</i>
	Министерство за економија
	<i>Државен пазарен инспекторат</i>
	<i>Државен инспекторат за техничка инспекција</i>
	<i>Управа за наменско производство</i>
	<i>Биро за метрологија</i>
	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Управа за ветеринарство
Управа за водостопанство
Управа за семе и семенски материјал
Управа за заштита на растенијата
Фитосанитарна управа
Државна фитосанитарна лабораторија
Управа за хидро-метеоролошки работи
Државен инспекторат за земјоделство
Државен инспекторат за шумарство и ловство
Министерство за здравство
Државен санитарен и здравствен инспекторат
Агенција за лекови
Дирекција за храна
Министерство за образование и наука
Педагошка служба
Биро за развој на образованието
Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
Државен просветен инспекторат
Министерство за труд и социјална политика
Управа за прашања на борците и воените инвалиди
Државен инспекторат за труд
Министерство за локална самоуправа
Државен инспекторат за локална самоуправа
Биро за стопански недоволно развиени подрачја
Министерство за култура
Управа за афимирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија
Управа за заштита на националното наследство
Министерство за транспорт и врски
Државен инспекторат за транспорт
Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
Државен комунален инспекторат
Министерство за животна средина и просторно планирање
Државен инспекторат за животна средина
Служба за животна средина
Служба за просторен информативен систем
Министерство за информатичко општество
Уставен суд

1232.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на медицината и тоа:

Ред. Бр.	Наслов на учебникот на англиски, македонски и албански јазик	Автор и назив на странска издавачка куќа	ISBN	Број на страни	Колич. на макед. и албан. јазик	Инвентарен број
1.	The Vaccine Guide: Risks and Benefits for Children and Adults. Водич на вакцини: Ризици и предности за деца и возрасни. Udhëzuesi për vaksinat: Rreziqet dhe Për Fëmijët dhe të Rriturit.	Рандал Нјустедер (Randall Neustaedter) Норт Атлантик Букс (North Atlantic Books)	978-1-55643-423-5	368	1.000 500	10001
2.	Student Laboratory Manual for Mosby's Guide to Physical Examination. Мозбиев водич за физички преглед. Udhëzuesi I Mosbyt për kontrolimin fizik.	Хенри М. Сејдел (Henry M. Seidel), Џејн В. Бол (Jane W. Ball), Џојс Е. Дајнс (Joyce E. Dains), Дениз Ванакор-Чејс (Denise Vanacore-Chase), Џ. Вилијам Бенедикт (G. William Benedict) Елсевир Инк. (Elsevir Inc.)	978-032-303-573-6	248	1.000 500	10002
3.	Clinical Procedures for Ocular Examination Клинички постапки при очен преглед Procedurat klinike për Ekzaminimin okular	Ненси Б. Карлсон (Nancy B. Carlson), Даниел Курц (Daniel Kurtz) Д Мекгро-Хил Компанис (The McGraw-Hill Companies)	978-608-210-073-9	487	1.000 500	10003
4.	Basic Ophthalmology Основи на офталмологија Bazat e okulistikës	Синтија А. Бредфорд (Cynthia A. Bradford) Американска Академија за Офталмологија (American Academy of Ophthalmology)	978-608-210-092-0	236	1.000 500	10004
5.	Atlas of Emergency Radiology Атлас за ургентна радиологија Atlas i radiologjisë së urgjencës	Гери А. Џонсон (Gary A. Johnson), Хал Кохен (Hal Cohen), Андриј Р. Војтович (Andrij R. Wojtowycz), Џон Мекаб (John McCabe) Елсевиер Инк. (Elsevier Inc.)	978-608-210-077-7	294	1.000 500	10005

6.	Epidemiology, Biostatistics, and Preventive Medicine Епидемиологија, Биостатистика и Превентивна Медицина Epidemiologji, Biostatistikë dhe Mjekësi Parandaluese	Џејмс Ф. Џекел (<u>James F. Jekel</u>), Дејвид Л. Катц (<u>David L. Katz</u>), Џоан Џ. Елмор (<u>Joann G. Elmore</u>), Доротеа М.Џ. Вајлд (<u>Dorothea M.G. Wild</u>) Елсевиер Инк. (Elsevier Inc.)	978-608-210-087-6	448	1.000 500	10006
7.	Fluids, Electrolytes & Acid-Base Balance Течности, Електролити и ацидо-базна рамнотежа Lëngjet, Elektrolitet & Ekulibri Acid-Bazë	Мери Ен Хоган (<u>Mary Ann Hogan</u>), Маргарет М. Гингрич (<u>Gingrich Margaret M</u>), Мери Џин Ричи (<u>Ricci Mary Jean</u>), Пени Овербај (<u>Overby Penny</u>) Пиарсон Еджукејшн Инк. (Pearson Education, Inc.)	978-608-210-101-9	240	1.000 500	10007
8.	Communication Skills in Clinical Practice (Doctor-Patient communication) Комуникациски вештини во клиничката практика Shprehitë e komunikimit në praktikën klinike	К.Р. Сетураман (<u>K R Sethuraman</u>)	978-608-210-081-4	226	1.000 500	10008
9.	Neuroanatomy: An Atlas of Structures, Sections, and Systems Невроанатомија, Атлас на структури, пресеци и системи Neuroanatomia: Atlas I strukturave, seksioneve dhe sistemeve	Дуејн Е. Хејнс (<u>Duane E. Haines</u>) Липпинкот Вилијамс енд Вилкинс, САД (Lippincott Williams & Wilkins, USA)	978-608-210-093-7	336	1.000 500	10009
10.	Color Atlas of Physiology Физиолошки атлас во боја Atlas me ngjyra I fiziologjisë	Штефан Зилбернагл (<u>Stefan Silbernagl</u>), Агамемнон Деспопулос (<u>Agamemnon Despopoulos</u>) Џорџ Тијем Верлаг КГ, Штутгарт, Германија (Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, Germany)	978-508-210-099-9	432	1.000 500	10010
11.	Diagnostic Handbook of Otorhinolaryngology Дијагностички прирачник за оториноларингологија Manuali diagnostic i Otorinolaringologjisë	Мајкл Хок (<u>Michael Hawke</u>), Брајан Бингам (<u>Brian Bingham</u>), Хајнц Штамбергер (<u>Heinz Stammberger</u>), Брус Бенџамин (<u>Bruce Benjamin</u>) Информа Хелткеар, САД (Informa Healthcare USA, Inc.)	978-608-210-095-1	304	1.000 500	10011
12.	Forensic Pathology Форензичка патологија Mjekësia Ligjore	Винсент Џ. Димајо (<u>Vincent J.M. DiMaio</u>), Доминик Димајо (<u>Dominick DiMaio</u>) Тејлор енд Френсис Груп ЛПЦ (Teylor & Francis Group LLC)	978-608-210-091-3	592	1.000 500	10012

13.	Essentials of Clinical Immunology Основи на клиничката имунологија Bazat e imunologjisë klinike	Хелен Чапел (<u>Helen Chapel</u>), Мансел Хејни (<u>Mansel Haeney</u>), Сираџ Мизба (<u>Siraj Misbah</u>), Нил Сноуден (<u>Neil Snowden</u>) Блеквел Паблишинг Лимитид (<u>Blackwell Publishing Limited</u>)	978-608-210-097-5	368	1.000 500	10013
14.	Textbook of Physical Diagnosis: History and Examination Учебник по физичка дијагноза на болести: Медицинска историја и испитување Traktat I diagnozës mjekësore: Histori dhe ekzaminim	Марк Х. Шварц (<u>Mark H. Swartz</u>) Елсевиер Инк. (<u>Elsevier Inc.</u>)	978-608-2010-103-3	944	1.000 500	10014
15.	Criminalistics: An Introduction to Forensic Science Криминалистика, Вовед во форезника Një hyrje në shkencat ligjore	Ричард Сеиферстин (<u>Richard Saferstein</u>) Персон Едјукејшн (<u>Person Education</u>)	978-608-210-103-3	672	1.000 500	10015
16.	Medical Law, Ethics & Bioethics for the Health Professions Медицинско право, Етика и Биоетика E drejta mjekësore, etika dhe bioetika	Марсија Луис (<u>Marcia A. Lewis</u>), Карол Тампаро (<u>Carol D. Tamparo</u>) Ф.А. Дејвис Компани (<u>F.A Davis Company</u>)	978-608-4563-56-3	256	1.000 500	10016

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со министерот за образование и наука за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-2439/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1233.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ЗА АКАДЕМСКАТА 2010/2011 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука, Владата на Република Македонија доделува средства во висина од 8.000.000,00 денари за финансирање определен број постдипломски студии во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ (особено од областа на земјоделството и сродните области: заедничка земјоделска политика на ЕУ, безбедност на храна, ветеринарна политика, фитосанитарна политика и политика на рурален развој на ЕУ) за академската 2010/2011 година, во рамките на средствата определени со Буџетот на Република Македонија, за Владата на Република Македонија, раздел – 04009, потпрограма 20 – Секретаријат за европски прашања, расходно konto 464 – разни трансфери.

Член 2

Во смисла на оваа одлука се сметаат постдипломски студии од правото, економијата и политиките на ЕУ (особено од областа на земјоделството и сродните области: заедничка земјоделска политика на ЕУ, безбедност на храна, ветеринарна политика, фитосанитарна политика и политика на рурален развој на ЕУ), при што предност ќе се даде на кандидатите кои немаат обезбедени финансиски средства за покривање на студиите од наведените области по друг основ.

Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за обезбедување на трошоците за школарина, сместување, исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студирање и назад.

Член 4

Изборот на кандидати за доделување на средствата од член 1 од оваа одлука се врши по пат на јавен конкурс.

Член 5

Кандидатот за доделување на средствата од член 1 на оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија;
- да поседува универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование и уверение за положени испити, или да е во завршна година од студиите, под услов истите да ги заврши најдоцна до 31.07.2010 година.

Предност им се дава на кандидатите со висок просечен успех на студиите.

- да потврди дека одлично го владее англискиот јазик (TOEFL, IELTS, или друг релевантен доказ дека ги завршил своите додипломски студии на англиски јазик надвор од државата, или, пак, долгогодишно го користел странскиот јазик по основ на привремено жителство или подолг престој во одредена странска држава и други релевантни фактори за познавање на јазикот). Познавањето на други странски јазици од земјите членки на ЕУ ќе се смета за предност.

- да потврди дека започнал постапка за запишување на постдипломски студии кои траат една академска година (до 12 месеци) на високообразовна институција во странство со соодветна програма на постдипломски студии од областите наведени во член 2 од оваа одлука.

Член 6

Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:

- доставиле непотполна документација;
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за пријавување на конкурсот;
- веќе се во тек со постдипломски студии од областа на ЕУ во странство;
- се пред завршување на постдипломски студии или штотуку ги завршиле своите постдипломски студии од областа на ЕУ во странство;
- кои веќе завршиле едни постдипломски студии и бараат стипендија за втори постдипломски студии;
- започнале постапка за запишување или се запишале на постдипломски студии од областа на ЕУ во странство, кои траат подолго од 12 месеци.

Член 7

Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од оваа одлука, се обврзува да ги покрие трошоците во висина од најмногу 20.000,00 евра.

Трошоците кои го надминуваат износот наведен во став 1 од овој член ќе бидат на товар на корисникот на стипендијата.

Член 8

Конкурсот за прибирање пријави од заинтересираните кандидати за доделување средства од член 1 од оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски прашања во првата половина од годината.

Конкурсот се објавува во дневниот печат во два весника, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот, во траење од 30 дена од денот на неговото објавување.

Член 9

За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите, Секретаријатот за европски прашања формира Комисија.

Комисијата е составена од претседател, заменик на претседателот од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања, и по еден член и негов заменик од: Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, Министерството за образование и наука, Министерството за финансии, Агенцијата за државни службеници, Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За стручно организационите работи на Комисијата се грижи секретар и заменик на секретарот на Комисијата, кои се определуваат од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања.

Член 10

Комисијата врши евалуација од пристигнатите пријави за користење на средствата од член 1 на оваа одлука, согласно принципот за обезбедување на квалитет и стручност на избраните кандидати, водејќи грижа и за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија и доставува предлог-список до Владата на Република Македонија.

Изборот на кандидатите го врши Владата на Република Македонија врз основа на предлог-списокот добиен од Комисијата.

За извршениот избор на кандидати се известуваат сите кандидати кои се пријавиле на конкурсот во рок од осум дена од денот на извршениот избор.

Член 11

Секретаријатот за европски прашања ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на доделените средства на избраните кандидати на универзитетите во странство.

Член 12

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања склучува договор со избраните кандидати, со кој тие се обврзуваат да бидат работно ангажирани во државната управа во период од најмалку 3 (три) години од нивното завршување на постдипломските студии. Периодот на задолжително работно ангажирање точно се определува во зависност од висината на доделените средства.

Корисниците на стипендијата на кои им се доделува стипендија во висина до 15.000,00 евра се обврзуваат на работен ангажман од 3 (три) години, а за секој дополнителен износ од 5.000,00 евра се додава по една година работен ангажман.

Доколку висината на стипендијата го надминува износот од 15.001,00 евра, корисникот на стипендијата се обврзува на работен ангажман во државната управа од по 1 (една) дополнителна година за секои дополнителни 5.000,00 евра.

Во договорот од став 1 на овој член ќе бидат детално уредени правата и обврските на Владата на Република Македонија и стипендистите по однос на доделената стипендија.

Член 13

Секретаријатот за европски прашања редовно ќе ја информира Владата на Република Македонија за корисниците на стипендиите кои ги завршиле постдипломските студии, врз основа на што Владата предлага и врши избор на институции на државната управа каде што корисниците на стипендијата ќе бидат работно ангажирани.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2839/1
14 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1234.

Врз основа на член 32 став 4 точка 7 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.04.2010 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

Во Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2010) во Делот 8 – ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, во табелата: Активност 3: ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ во точката 13 износот „8.500.000,00“ се заменува со износот „4.500.000,00“, а во ред „ВКУПНО“ износот „20.000.000,00“ се заменува со износот „16.000.000,00“.

Во делот 8 – ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, во табелата под насловот „8 ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ се брише.

Во првиот став по табелата износот „20.000.000,00“ се заменува со износот „16.000.000,00“.

Во ставот 4 износот од „8.500.000,00“ се заменува со износот „4.500.000,00“.

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Средствата во износ од 4.000.000,00 денари се пренесуваат во Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2010 година, а средствата во износ од „516.555,00 денари“ се наменуваат за неизмирени обврски од 2009 година“.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2108/1
20 април 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1235.

Врз основа на член 32 став 4 точка 10 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), како и Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.05.2010 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЦЕЛОСНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Во Програмата за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните кои не се здравствено осигурани во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/10), во делот ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА во воведната реченица износот „180.000.000,00“ денари се заменува со износот „144.000.000,00“ денари.

2. Во табелата во точката 1.1. износот „180.000.000,00“ се заменува со износот „144.000.000,00“.

3. По точката 1.1. се додаваат две нови точки 1.2. и 1.3. кои гласат:

„За неизмирени обврски од 2009 година за здравствена заштита на граѓаните кои пристапиле во задолжително здравствено осигурување врз основа на Законот за измени и дополнување на Законот за здравствено осигурување во периодот јуни-декември 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/09), се наменува износ од „12.541.790,00“.

Во Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2010 година се пренесуваат средства во износ од „36.000.000,00 денари“.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2597/1
14 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1236.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.05.2010 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Во Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/10), во ДЕЛОТ I ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, во ставот 1 износот „33.400.000,00 денари“, се заменува со износот „69.400.000,00 денари“.

2. Во табелата „Активност“ по точката 1 се додава нова точка 2 која гласи: „Пренесени средства од Програмата за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните кои не се здравствено осигурани во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/10) износ од „36.000.000,00 денари“, а во ред „ВКУПНО“: износот од „33.400.000,00 денари“ се заменува со износ од „69.400.000,00 денари“.

3. Во делот II. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, во ставот 1 износот „33.400.000,00 денари“ се заменува со износот „69.400.000,00 денари“, а на крајот од овој став точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и пренесени средства од Програмата за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните кои не се здравствено осигурани за 2010 година во Република Македонија во износ од „36.000.000,00 денари“.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2598/1
14 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1237.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.05.2010 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БРОЈ 19-5175/1 ОД 22.08.2007 ГОДИНА, ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ И УСЛУГИ К.А.К. ДООЕЛ СКОПЈЕ, ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО)

1. Во Лиценцата под број 19-5175/1 од 22.08.2007 година, издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги К.А.К. ДООЕЛ Скопје, за постојано при-

редување на посебни игри на среќа во играчница (казино), во точката 3 зборовите „2 (две) маси за тексас холдем покер“ се заменуваат со зборовите „3 (три) маси за тексас холдем покер“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2344/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1238.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.05.2010 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БРОЈ 19-5085/1 ОД 22.08.2007 ГОДИНА ИЗДА- ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ И УСЛУГИ К.А.К ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО)

1. Во Лиценцата под број 19-5085/1 од 22.08.2007 година, издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги К.А.К ДООЕЛ Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино), во точката 3 зборовите: „1 (една) маса за тексас холдем покер“ се заменуваат со зборовите: „3 (три) маси за тексас холдем покер“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2345/1
11 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1239.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 21 април 2010 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 52 став 10 и членот 53 став 9 во деловите: „или оперативна инструкција донесена од страна на директорот“ и членот 55 став 2 од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009 и 105/2009).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.148/2009 од 10 февруари 2010 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со одредбата од членот 52 од Законот е уредено дека вработувањето на царинските службеници се врши врз основа на јавен оглас за слободно работно место објавен во најмалку два дневни весника од кои на еден од јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, по претходно добиена согласност од министерот за финансии (став 1); содржината на јавниот оглас е определена во ставот 2; рокот за пријавување не треба да е пократок од 20 дена и да не е подолг од 30 дена (став 3); царинскиот службеник, со негова согласност, може да се вработи од еден во друг државен орган, без огласување на работното место, со преземање и склучување на договор за работа на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, односно квалификации, кога тоа го налага потребата на Царинската управа, по претходно мислење на министерот за финансии (став 4). Според ставот 5 од членот 52 од Законот е предвидено дека директорот го задржува правото да даде дозвола за необјавување на јавен оглас за слободно работно место врз основа на негова одлука за унапредување или прераспоредување на царински службеник на тоа работно место.

Со останатите ставови од 6 -10 од членот 52 од Законот, се уредени и другите прашања од постапката за вработување во Царинската управа и тоа дека таа ги собира, евидентира сите пријави и документи за кандидатите за царински службеник; директорот може да побара и други податоци за лицето од надлежните државни институции кои се овластени за водење на безбедносни податоци за евентуални пречки кои ја загрозуваат безбедноста на работењето на Царинската управа; директорот го врши изборот и работниот однос се заснова со склучување на договор за работа.

Со членот 52 став 10 од Законот за Царинската управа е предвидено дека прописите за проверката на работните способности и процедурите за започнување на вработувањето ќе се уредат со Колективниот договор или оперативна инструкција донесена од страна на директорот. Оспорен дел со иницијативата е: „или оперативна инструкција донесена од страна на директорот“.

Со членот 53 став 9 од Законот е предвидено дека Постапката поврзана за третманот на вработениот на пробна работа се уредува со колективен договор или оперативна инструкција донесена од страна на директорот, оспорен дел со иницијативата е: „или оперативна инструкција донесена од страна на директорот“.

Според наводите во иницијативата, оспорените делови од двете одредби од Законот немале уставна основа, затоа што начинот и постапката за проверката на работните способности и процедурите за започнување на вработувањето и третманот на вработениот на пробна работа, биле дел од прашањата поврзани со остварување на правата од работен однос, кои согласно членот 32 став 5 од Уставот, се уредувале само со закон и со колективни договори, а не со оперативни инструкции донесени од страна на директорот, како што тоа било предвидено со оспорените делови од наведените одредби од Законот. Од овие причини тие не биле во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3, членот 32 став 5 и членот 51 од Уставот на Република Македонија.

Судот, од анализата на оспорените одредби од Законот, утврди дека одредбата од ставот 10 на членот 52 се однесува на проверката на работните способности и процедури за започнување со работа на лицата кои се вработувале во Царинската управа, а одредбата од ставот 9 на членот 53 се однесува за третманот на вработениот на пробна работа во Управата, при што и за двете категории на вработени лица се предвидува дека со „оперативни инструкции“ донесени од страна на директорот ќе се уредувале прашања поврзани со постапки од работниот однос.

5. Согласно членот 32 став 5 од Уставот на Република Македонија, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Во предвид на изнесеното, Судот утврди дека начинот и постапката за проверка на работните способности и процедурата за започнување на вработувањето како и третманот на привремено вработените, се дел од прашањата поврзани со остварување на правата од работен однос на вработените, кои согласно со Уставот, се уредуваат со закон и со колективни договори.

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека, уредувањето на начинот и постапката за проверка на работните способности и процедурата за започнување на вработувањето во Царинската управа, како и третманот на привремено вработените во Управата, може да бидат предмет на уредување со закон и колективен договор, а не и со оперативни инструкции на директорот, односно со подзаконски акт донесен од директорот, поради што, директорот на Царинската управа нема уставна основа за донесување на наведените акти. Поради тоа, оспорените делови од членот 52 став 10 и членот 53 став 9 од Законот не се во согласност со членот 32 став 5 од Уставот.

Со членот 55 став 2 од Законот е предвидено дека ако царинскиот службеник е осуден со казна затвор помала од три месеца за кривично дело кое не е поврзано со надлежноста на Царинската управа, а ниту е направено на работа, ниту го руши угледот на Царинската управа, директорот може да одлучи царинскиот службеник да го врати на работа по издржувањето на казната, имајќи го предвид неговото претходно работење и однесување.

Според наводите во иницијативата, со оспорената одредба од Законот, му се давало дискреционо право на директорот на Царинската управа, преку овластувањето да одлучува за враќање или неввраќање на работа на царински службеник, кој бил отсутен во период до три месеца од работата поради издржување на казна затвор, меѓутоа со ова овластување се овозможувало директорот да го злоупотребува правото на одлучување и различно да се однесува од случај до случај, со што можело да дојде до дискриминација на вработените бидејќи одредени лица можеле да имаат привилегии по овој основ и да бидат задржани на работа, а на други лица можел да им престане работниот однос, според оценката на директорот. Од овие причини оспорената одредба од Законот не била во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3, член 9, член 51 и член 96 од Уставот на Република Македонија.

Судот, од анализата на оспорената одредба од Законот, утврди дека законодавецот пропишал овластување на директорот на Царинската управа да одлучува за права од работен однос на царинскиот службеник во определена ситуација кога е отсутен од работа, при што може да одлучи да не му престане или да му престане работниот однос на вработеното лице, а со тоа со Законот му се дава дискреционо право на директорот да решава за работниот статус на царинскиот службеник во услови на ситуација предвидена со одредбата. Меѓутоа, поаѓајќи од членот 50 од Законот за Царинската управа, за царинските службеници се применуваат правилата од Законот за работните односи.

Според членот 45 од Законот за работните односи во случај кога работникот заради издржување на казна или изречена воспитна или заштитна мерка, не може да ја врши работата за период пократок од шест месеца, заради притвор и во други случаи определени со закон, времето престане да ја врши работата, договорот за вработување не престанува да важи и работодавачот не смее да го откаже освен ако е поведена постапка за престанување на работодавачот, за кој период договорот мирува. За време на мирување на договорот за вработување, мируваат договорните и другите права, како и обврските од работниот однос кои што се непосредно поврзани со вршењето на работата.

Работникот има право и должност да се врати на работа најдоцна во рок од пет дена од денот на престанувањето на причината за мирување на договорот. Со тој ден престанува мирувањето на договорот.

Според членот 99 од овој закон, работодавачот може на работникот да му го откаже договорот за вработување, ако на работникот со правосилна одлука му е забрането да врши определени работи од работниот однос или ако му е изречена воспитна, заштитна или безбедносна мерка, поради која не може да врши работи подолго од шест месеца или ќе мора поради издржување на затворска казна да биде отсутен од работа повеќе од шест месеца.

Со Законот за работните односи за отсуството на работникот до 6 месеци од работа во наведените случаи во членот 45, работодавачот не смее да го откаже договорот за вработување, а воедно и според членот 99 од овој закон, работодавачот може да го откаже договорот заради отсуството од работа но само ако тоа отсуство е подолго од 6 месеци.

Со оспорената одредба од членот 55 став 2 од Законот за Царинската управа, е уредено дека за периодот до 3 месеца отсуство поради наведениот основ, работодавачот односно директорот ќе одлучувал за понатамошниот договорен однос за работа, дали ќе го задржи царинскиот службеник или ќе го откаже договорот. Самото ова право кое е уредено во оспорениот член од Законот за Царинската управа, содржи всушност право на одлучување на директорот, кое може да доведе до различна одлука по однос на продолжувањето на работењето на царинскиот службеник, односно директорот има право да го задржи на работа или не, лицето кое е отсутно до 3 месеца од работа поради издржување казна затвор, а со тоа му се намалува правото кое е веќе уредено со Законот за работни односи и изнесува за отсуство, не подолго од 6 месеца од работа.

Тргувајќи од наведеното, според Судот, навидум поволното законско решение во оспорениот член 55 став 2 од Законот за Царинската управа, во суштина е помало право од она кое е уредено со општите прописи за работните односи, а кои се однесуваат и за царинските службеници.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспорената одредба од Законот не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, кој се однесува на владеењето на правото.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.148/2009	Претседател
21 април 2010 година	Уставниот суд на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Трендафил Ивановски , с.р.

1240.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 21 април 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Исправката во техничкиот дел Синтезен приказ во Деталниот урбанистички план за населба „Буњаковец 1“, УМ1, УМ6, УМ7, УМ12, УМ13, УМ14, УМ16, УМ17, УМ20, УМ22 и УМ23, донесена од Советот на општина Центар под бр.07-386/18 од 9 февруари 2009 година („Службен гласник на општина Центар“ бр.2/2009), што се однесува на Одлуката за донесување Детален урбанистички план за "Буњаковец 1" бр.07-466/1 од 18 февруари 2005 година ("Службен гласник на град Скопје" бр.2/2005).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Јорданчо Крстевски од Скопје, како претседател на куќен совет на станарите на ул. „Киро Крстевски-Платник“ бр.11 во Скопје, со Решение У.бр.203/2009 од 3 март 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точка 1 на оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и Законот за просторното и урбанистичко планирање.

4. Судот на седницата утврди дека, Советот на општина Центар, врз основа на член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 од Статутот на општина Центар („Службен гласник на општина Центар“, бр.1/2006), расправајќи по барање за исправка на техничка грешка во графичкиот дел во ДУП за населба „Буњаковец1“, УМ1, УМ6, УМ7, УМ12, УМ13, УМ14, УМ16, УМ17, УМ20, УМ22 и УМ23 корекција на презентацијата на намената на просторот за парцелата 17.11, на 9 февруари 2009 година, донел Заклучок за вршење на техничка исправка.

Според членот 1 од Заклучокот, се врши техничка исправка во графичкиот дел-Синтезен приказ во Деталниот урбанистички план за населба „Буњаковец1“, со горе наведените урбани модули.

Во членот 2 од Заклучокот е определено дека, Заклучокот треба да се достави до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на човековата околина во општина Центар, а во членот 3 дека Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен гласник на општина Центар".

Судот, исто така, на седницата, врз основа на приложените и прибавени докази, утврди дека:

Советот на општина Центар, на седницата одржана на ден 18 февруари 2005 година донел Одлука за донесување Детален урбанистички план за "Буњаковец 1" урбани модули М1, М6, М7, М12, М13, М14, М16, М17, М20, М22 и М23-Скопје, бр.07-466/1 од 18 февруари 2005 година ("Службен гласник на град Скопје" бр.2/2005).

Друштвото за трговија и услуги ВАЈТ ЕД ЦОЛ ДОО-Скопје со писмо бр.56/2008 од 3 ноември 2008 година побарало од општината Центар исправка на доне-

сениот Детален план, од причина што тие според Планот биле обврзани да користат пристап-пасај, кој веќе се користел од постоечка зграда. Со оглед на тоа што пасајот според Планот припаѓал на нивната урбанистичка парцела им било побарано да извршат дооформување на нивната градежна парцела, со појаснување дека и по стариот План пасајот не бил дел од нивната урбанистичка парцела од каде произлегла потребата од корекција на Планот на начин што пасајот би се издвоил од нивната парцела и би ја добил намената за што и се користел-пристапна колско пешачка патека.

Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија во јануари 2009 година направил исправка на техничка грешка на наведениот план. Составен дел на исправката се два синтензни прикази, првиот од презентацијата на намената на просторот за парцелата 17.11-постоечка презентација, а вториот од презентацијата на намената на просторот за истата парцела-коригирана презентација. Поблиско образложение во што се состои техничката грешка во исправката не е содржано, а од графичките прикази се гледа дека во вториот приказ има вцрта-но наизменични стрелки на спорната патека.

Во графичките прикази, меѓутоа, постои разлика во бројните показатели за 6 од дадените 13 параметри според постоечката и коригираната презентација. Така во постоечката презентација било определено дека површината на парцелата е 398,05 м²; бруто развиената површина е 574,84; процентот на изграденост е 36,10; потребниот број на паркинг места е 6, а паркинг местата надземно во парцелата се 13. Во коригираната презентација било определено дека површината на парцелата е 341,33 м²; бруто развиената површина е 682,66; процентот на изграденост е 42,10; потребниот број на паркинг места е 7, а паркинг местата надземно во парцелата се 10.

Советот на општина Центар, врз основа на член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 од Статутот на општина Центар („Службен гласник на општина Центар“ бр.1/2006), расправајќи по барањето за исправка на техничка грешка во графичкиот дел на Деталниот урбанистички план за населба „Буњаковец1“ УМ1, УМ6, УМ7, УМ12, УМ13, УМ14, УМ16, УМ17, УМ20, УМ22 и УМ23, корекција на презентацијата на намена на простор за парцела 17.11 на 104-та седница одржана на ден 9 февруари 2009 година, го донел оспорениот заклучок бр.07-386/18, со кој направил техничка исправка во графичкиот дел-Синтезен приказ во Планот. Истиот ден градоначалникот на општината Центар донел решение бр.08-386/19 за објавување на Заклучокот во службеното гласило на општината.

Општината Центар решавајќи по барањето на инвеститорот ВАЈТ ЕД ЦОЛ ДОО-Скопје за издавање на одобрение за градење издала одобрение за градење бр.27-697/5 од 8 април 2009 година. Раководителот на Секторот за сообраќај, со решение бр.05-1116/3 од 5 мај 2009 година, на инвеститорот му ги утврдил условите и режимот на сообраќај.

Станарите од зградата на улицата „Киро Крстевски Платник“ бр.11, го ангажирале Друштвото за геодетски и катастарски работи „Геополарис“ ДОО Скопје да направи геодетски елаборат за фактичката состојба на објектот на КО.бр.11577. За таа цел изготвен е технички извештај бр.267/09-1 од 29 јуни 2009 година, во кој меѓу другото, е наведено дека со споредувањето на фактичката состојба на пролазот со предвидениот пролаз се утврдило дека спрема урбанистичкиот план за градежната парцела 17.1 предвидениот пролаз требало да биде изграден на 13 м. почнувајќи од исток и со ширина од 3 м, а не како што бил на лице место на растојание од исток на 17,70 м и со ширина од 5,10 м на почетокот спрема улицата „Киро Крстевски Платник“. Во графичкиот прилог бр.4-скица е констатирано дека спорниот пролаз претрпел поместување.

Иницијативата е поднесена во Уставниот суд на 31 јули 2009 година, а дополнувањето на иницијативата е поднесено на 1 септември 2009 година. Второто појаснување е поднесено на 21 јануари 2010 година. Кон сите поднесоци се приложуваат и писмени докази.

Од увидот во: дописот на Министерството за транспорт и врски бр.УПП 34-91/2 од 29 мај 2009 година упатен до Кукниот совет; решението на истото министерство, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам бр.34-736/6 од 17 јули 2009 година со кое се наредува на ВАЈТ ЕД ЦОЛ ДОО-Скопје прекин на натамошната изградба; Записникот за инспекциски надзор бр.3/9 од 25 август 2009 година на истиот инспекторат; дописот на Министерството за транспорт и врски бр.34-736/12 од 26 август 2009 година упатен до град Скопје-Сектор за сообраќај; укажувањето на Министерството за транспорт и врски бр.34-736/14 од 1 септември 2009 година упатено до градоначалникот на општина Центар; укажувањето на истото министерство бр.34-736/15 од 1 септември 2009 година до градот Скопје-Сектор за сообраќај; дописот на Министерството за транспорт и врски бр.34-643 од 3 септември 2009 година до Секторот за уредување на просторот, како и од увидот во решението бр.08-543/10 од 7 октомври 2009 година на градоначалникот на општината Центар за поништување на решението за локациски услови издадено на ВАЈТ ЕД ЦОЛ ДОО-Скопје се утврди дека надлежните органи на градежната парцела 17.11 утврдиле неправилности, како и тоа дека постојниот пасај не е идентичен со предвидениот пасај по Деталниот план. Заради наведеното, како и поради констатацијата дека: „рампата, со која се стигнува до подземниот паркинг е надвор од градежната парцела, во туѓа сопственост“ градоначалникот на Општината го поништил решението за локациските услови.

5. Според член 8 став 1, алинеите 3 и 10 од Уставот како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се утврдени владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.

Подносителот на иницијативата бара Судот да направи оценка на согласноста на оспорениот акт по однос на согласноста со членовите 19, 21, 22, 23, 24 и 25 од Законот за просторното и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2008) што е означување според пречистениот текст на Законот, односно соодветните одредби (членови 19 до 21) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005, 137/2007 и 151/2007-исправка).

Притоа, неспорно е дека Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за "Буњаковец 1" урбани модули М1, М6, М7, М12, М13, М14, М16, М17, М20, М22 и М23-Скопје, бр.07-466/1 од 18 февруари 2005 година, е донесена според одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 и 45/2002), кој престанал да важи.

По однос на Заклучокот со кој се прави исправката, кој по својата природа би требало да се надоврзува на споменатата одлука и треба да биде нејзин составен дел, според оценка на Судот, не можат да бидат применети одредбите на Законот што престанал да важи, туку одредбите од Законот што сега е во сила, бидејќи по својот карактер Заклучокот е измена на детален план, а не исправка на претходно донесениот план.

Во членовите 19 до 25 од Законот, што сега е во сила, се уредени фазите во кои се носат деталните урбанистички планови (нацрт-план и предлог-план), кои се изработуваат на ажурирани геодетски подлоги и дејствијата што ги преземаат надлежните органи во рамките на така определените фази како што се: стручна ревизија на планот, забелешки на стручната ревизија, претходно мислење од надлежното министерство, соопштение во јавните гласила за организирање на јавна презентација и јавна анкета, организирање на јавна презентација и јавна анкета, излагање на планот на јавна презентација, извештај за прифатени и неприфатени забелешки, согласност на планот од надлежното министерство, донесување на одлука и нејзино објавување.

Во иницијативата се наведува дека со Заклучокот не се направила исправка на претходно донесениот урбанистички план, туку негова измена од кои причини општината Центар ги повредила законските одредби за одржување на јавна расправа, објавување во две гласила, како и изработка на извештај од спроведената јавна анкета, но ништо од ова не било преземено. Според оценка на Судот изнесените наводи се основани. Имено, постапувајќи по барањето за исправка на техничка грешка општината Центар можела да направи исправка само по однос на сторена техничка грешка во имињата или броевите, пишувањето или сметањето, како и други очигледни неточности во синтезниот приказ како составен дел на Одлуката за ДУП за населба „Буњаковец 1, но под изговор на исправка на техничка грешка Општината, всушност, без спроведување на законска

постапка направила измена на планот. Ова произлегува од самиот увод на Заклучокот, според кој се врши корекција на презентацијата на намената на просторот за парцелата 17.11, а од образложението на Заклучокот не може да се утврди по однос на кои податоци се прави исправка на сторената техничка грешка. Исто така, од споредбата на доставените скици за постоечката и коригираната презентација произлегува дека површината на парцелата е намалена за 57,17 м², бруто развиената површина е зголемена за 197,82 м², процентот на изграденост е зголемен за 8 %, потребниот број на паркинг места е зголемен за 1, паркинг местата-надземно во парцела се намалени за 3, односно вкупно двата видови на паркинг се намалени за 3, од каде произлегува дека не е направена исправка на грешка, туку суштински измени по однос на парцелата 17.11.

Тргнувајќи од наведеното, според Судот, неосновано е тврдењето на Советот на општината Центар, дадено во одговорот бр.07-2607/4 од 4 декември 2009 година, дека со оспорениот Заклучок не е извршена промена во поставеноста на пристапно-колската патека/пасај, туку само се направило поставување на две стрелки на спорната патека, со цел да се означи дека е во прашање влез-излез кон парцелата 17.11. Тука треба да се има предвид и околноста што при давањето на одговор на наводите од иницијативата Општината испуштила од предвид дека градоначалникот на општината, во решението бр.08-543/10 од 7 октомври 2009 година (два месеци претходно) за поништување на решението за локациски услови издадено на ВАЈТ ЕД ЦОЛ ДОО-Скопје утврдил дека постојниот пасај е дислоциран за разлика од предвидениот Детален план, како и тоа дека рампата, со која се стигнува до подземниот паркинг е надвор од градежната парцела, и се наоѓа во туѓа сопственост.

Покрај сето наведено треба да се има предвид дека Општината ја увидела сторената „грешка“ и направила „исправка“ на 9 февруари 2009 година, односно по истекот на 4 години по донесување и примената на конкретниот Детален план (18 февруари 2005 година).

Врз основа на анализата на прибавените докази произлегува дека општината Центар со Заклучокот не направила исправка на сторена техничка грешка во синтезниот план како составен дел на Одлуката за Деталниот урбанистички план Буњаковец 1, туку всушност направила суштинска измена, на Урбанистичкиот план, која морала да биде донесена по постапка пропишана со Законот за донесување на урбанистичките планови, со запазување на сите предвидени фази и преземање на сите предвидени дејствија.

Тргнувајќи од изнесеното, Судот оцени дека исправката на Одлуката за донесување на Деталниот план, направена со споменатиот заклучок не е во согласност со членовите 19 до 25 од Законот за просторното и урбанистичко планирање, што сега е во сила, како и со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, бидејќи спротив-

но е на начелото на владеењето на правото, под изговор на исправка на сторена техничка грешка да се врши суштинска промена на претходно уредени и воспоставени односи помеѓу субјектите во правото, односно да се врши изменување на соодветен пропис.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, д-р Трендафил Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Инглизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.203/2009	Претседател
21 април 2010 година	на Уставниот суд на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Трендафил Ивановски, с.р.

1241.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 28 април 2010 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

- член 20 од Законот за платите на судиите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/2007, 103/2008, 161/2008 и 153/2009) и

- Правилникот за постапката и критериумите за следење и оценување на работата на судиите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативи поднесени од адвокатот Дельо Кадиев од Скопје и Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 237/2009 од 24 февруари 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од актите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 20 од Законот за платите на судиите, судскиот совет во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе донесе акт со кој ќе ја утврди постапката и критериумите за следење и оценка на работата на судиите.

Судот, исто така, утврди дека Правилникот за постапката и критериумите за следење и оценување на работата на судиите има 27 члена, поделени во седум глави: I Општи одредби (член 1-4), II Критериуми за

оценка на работењето на судијата (член 5-9), III Методи на следење и оценување (член 10-14), IV Постапка на оценување (член 15-23), V Повторно оценување (член 24-25), VI Донесување, изменување и дополнување на правилникот (член 26) и VII Завршни одредби (член 27).

5. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 4 од Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Согласно член 99 став 1 од Уставот, судијата се избира без ограничување на траењето на мандатот.

Според Амандман XXVI точка 1 став 2 на Уставот, судијата се разрешува:

- поради потешка дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиската функција пропишана со закон и

- поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција под услови утврдени со закон.

Според Амандман XXVIII точка 1 став 1 на Уставот, Судскиот совет на Република Македонија е самостоен и независен орган на судството. Советот ја обезбедува и ја гарантира самостојноста и независноста на судската власт.

Согласно Амандман XXIX точка 1 став 1 на Уставот, Судскиот совет на Република Македонија:

- ги избира и разрешува судиите и судиите поротници;

- утврдува престанок на судиската функција;

- ги избира и разрешува претседателите на судовите;

- ја следи и оценува работата на судиите;

- одлучува за дисциплинската одговорност на судиите;

- одлучува за одземање на имунитетот на судиите;

- предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот на судиите и

- врши други работи утврдени со закон.

Со Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006 и 35/2008), се утврдуваат условите за избор на судии (член 45 и член 46).

Според член 74 став 1 од овој закон, судијата се разрешува од судиската функција:

- поради потешка дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиската функција пропишана со закон и

- поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција под услови утврдени со закон.

Со член 75 од овој закон, се пропишува дека под нестручно и несовесно вршење на судиската функција се подразбира незадоволителна стручност или несовесност на судијата што влијае на квалитетот и ажурноста во работењето, и тоа:

- доколку две години по ред Судскиот совет на Република Македонија оцени дека судијата покажува незадоволителни резултати, особено преку ненавремено донесување на судските одлуки, неефикасно и неажурно водење на судската постапка, број на потврдени, преиначени и укинати судски одлуки,

- несовесно, ненавремено или немарно вршење на судската функција во водењето на судската постапка по одделни предмети,

- пристрасно водење на судската постапка особено во однос на еднаквиот третман на странките,

- постапување со предметите спротивно на начелото за судење во разумен рок, односно одолжување на судската постапка без постоење на законски основ,

- неовластено издавање на класифицирани информации,

- јавно изнесување на информации и податоци за судски предмети за кои не е правосилно одлучено,

- намерно повредување на правилата за правично судење,

- злоупотребување на положбата или пречекорување на службените овластувања,

- повреда на прописите или на друг начин нарушување на независноста на судиите при судење и

- грубо повредување на правилата на Судскиот кодекс со кој се нарушува угледот на судиската функција.

Потешката дисциплинска повреда, која може да биде основ за разрешување на судијата, се утврдува со член 76 од Законот. Така, се пропишува дека под потешка дисциплинска повреда за која се поведува постапка за дисциплинска одговорност на судија за разрешување, се смета:

- 1) потешка повреда на јавниот ред и мир со која се нарушува неговиот углед и угледот на судот;

- 2) потешка повреда на правата на странките и на другите учесници во постапката со што се нарушува угледот на судот и судиската функција и

- 3) повреда на начелото на недискриминација по кој било основ.

Според член 2 од Законот за судскиот совет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија е самостоен и независен орган на судството. Советот ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт, преку остварување на своите функции согласно со Уставот и законите.

Според член 31 на овој закон, Советот е надлежен:

- да ги избира и разрешува судиите;

- да ги избира и разрешува претседателите на судовите;

- да утврдува престанок на судиската функција;

- да избира и разрешува судии поротници;

- да ја следи и оценува работата на судиите;

- да одлучува за дисциплинска одговорност на судиите;

- да утврдува престанок на судиска функција поради трајна неспособност за работа на судија;

- да одлучува за одземање на имунитет на судија;

- да одлучува по барање за одобрување на притвор на судија;

- да предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот на судиите;

- да одлучува за времено отстранување на судија од вршење на судиска функција;

- да го утврдува бројот на потребните судиски места по судови;

- да ги разгледува и оценува тримесечните и годишните извештаи за работа на судовите;

- да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството;

- да постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на судиите и судовите;

- да поднесува извештај за работата;

- да донесе деловник и други општи акти со кои ги уредува работите од својата надлежност и

- да врши и други работи утврдени со закон.

Условите за избор на судија на повисок суд се утврдени со член 41 од овој закон. Така, во став 2 на овој член се пропишува дека Советот за судија на апелационен суд, Управниот суд на Македонија и Врховниот суд на Република Македонија ќе избере лице кое има највисоки стручни и професионални квалитети, кое ужива углед во вршењето на судиската функција, а врз основа на следниве критериуми:

- 1) стручно знаење во струката, при што се земаат предвид специјалистичките, постдипломските студии и учеството во континуираната едукација;

- 2) односот кон работата, при што се зема предвид постигнатиот однос меѓу преземениот и очекуваниот обем и ажурност во извршувањето на работата на судијата;

- 3) способност за разрешување на правните прашања, при што се зема предвид постигнатиот степен на правилноста и законитоста на судското одлучување и утврдување, пред се, во постапките со правните средства;

- 4) чувањето на угледот на судијата и судот, што се утврдува од начинот на водењето на постапката, комуникацијата со странките и другите органи, чувањето на независноста, непристрасноста, доверливоста, значајноста и однесувањето кон работата и надвор од неа;

- 5) способност за усно и писмено изразување, што се огледа преку изготвените одлуки и судското стручно дејствување;

6) преземањето дополнителна работа во вршење на судиската функција со учество во решавање на заостанати предмети;

7) преземање дополнителна работа при вршење на судиската функција преку менторство, едукација и слично;

8) односот со соработникот и судската администрација и

9) способноста за вршење на задачи од раководен карактер.

Со Законот за платите на судиите се уредува системот на плати, надоместоци на плата, други надоместоци и примања на судиите (член 1).

Според член 2 став 1 на овој закон, судијата има право на плата соодветна на значењето и угледот на судската функција што ја врши, тежината на работата и неговата одговорност. Според став 2 на овој член, платата на судиите утврдена според одредбите на овој закон, не може да биде намалена со закон или одлука на државен орган. Согласно став 3 на истиот член, платата на судијата може да се намали само при утврдена дисциплинска одговорност согласно со закон.

Според член 4 на истиот закон, висината на платата на судијата се утврдува во зависност од:

- видот на судот,
- специјализираниот судски оддел (видот на предмети по кои постапува),
- внатрешните должности во судот (претседател на суд, оддел, одделение и совет),
- судскиот стаж,
- научно-стручните звања и специјализацијата и
- постигнатите резултати во вршењето на судиската функција.

Според член 20 од овој закон, Судскиот совет во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе донесе акт со кој ќе ја утврди постапката и критериумите за следење и оценка на работата на судиите.

Од анализата на наведените уставни и законски одредби, неспорно произлегува дека Судскиот совет на Република Македонија е самостоен и независен орган на судството кој ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт. Понатаму, Уставот ги утврдил, а Законот за Судскиот совет на Република Македонија ги доработил надлежностите на Судскиот совет, од каде неспорно произлегува дека овој орган има надлежност да ја следи и оценува работата на судиите.

Тргувајќи од утврдената правна и фактичка состојба, се поставува прашањето дали следењето и оценувањето на работата на судиите, Судскиот совет треба и може да ја врши врз основа на критериуми и постапка кој самиот ги пропишал со подзаконски акт или пак законот е тој кој треба да ја даде рамката, односно критериумите по кои треба да се следи и оценува работата на судиите, а Судскиот Совет само да го спроведува законот. Притоа, според Судот, за одговор на ова прашање од суштинско значење е, која е целта на следењето

и оценувањето на работата на судиите, дали таа се исцрпува со влијанието на оценувањето врз платите на судиите, имајќи предвид дека законскиот основ за донесување на ваков подзаконски акт е член 20 од Законот за платите на судиите или пак влијанието на оценувањето на судиите се протега пошироко.

Видно од одредбите од Законот за платите на судиите, платите на судиите се уредени со тој закон, при што стои изречна одредба дека платата на судиите утврдена со овој закон не може да биде намалена со закон или одлука на државен орган. Единствена можност за намалување на платата на судиите е ако истите бидат дисциплински казнети со мерка - намалување на платата, при што одлуката ја донесува Судскиот совет, а дисциплинската постапка и дисциплинските мерки се утврдени во Законот за судовите.

Според одредбата во член 4 став 1 алинеја 6 од Законот за платите на судиите, висината на платата на судијата се утврдува во зависност од постигнатите резултати во вршењето на судиската функција. Оваа одредба беше доработена со член 8 од истиот закон. Според став 1 на овој член, судовите кои според заклучокот за ажурност и квалитет на Врховниот суд на Република Македонија со кој е утврдено дека е совладан приливот на новите предмети примени во текот на годината и за 1/3, односно 1/2 го намалиле заостатокот на нерешени предмети од претходните години, последната месечната плата на судиите еднократно им се зголемува, како надоместок за 70%, односно 100% по добиениот извештај. Според став 2 на истиот член, на судија за кој Судскиот совет ќе утврди непостигање на очекуваните резултати во работата повеќе од осум месеца еднопруго без оправдани причини и по оценка на неговата работа, не може да му се зголеми платата согласно со ставот (1) на овој член и за тој судија ќе поведе постапка за утврдување на дисциплинска одговорност согласно со закон. Според став 3 на истиот член, исполнувањето на условите од ставовите (1) и (2) на овој член ги утврдува Судскиот совет.

Откако е избришан член 8 од Законот за платите на судиите (Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите – „Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/2009), во Законот за платите на судиите нема одредби кои уредуваат или упатуваат како постигнатите резултати во вршењето на судиската функција влијаат на висината на платата на судијата. Со тоа, одредбата во член 4 алинеја 6 од Законот, според која постигнатите резултати во вршењето на судиската функција влијаат на висината на платата на судиите, станува неприменлива. Оттука, според Судот, донесувањето на акт од страна на Судскиот совет за утврдување на постапка и особено, за утврдување на критериуми за следење и оценка на работата на судиите, што како надлежност на Судскиот совет е утврдено во претходните и завршните одредби на Законот за платите (член 20), не може да се прифати како уставно и законски засновано решение според кое со подзаконски акт

се врши доработка на постојните законски одредби за начинот на пресметување и определување на висината на платите на судиите.

Од одредбите на Законот за судовите и Законот за судскиот совет, произлегува дека оценувањето на судиите влијае на професионалниот развој на судиите, и тоа особено на условите за нивно разрешување. Така, во член 75 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите, се утврдува дека под нестручно и несовесно вршење на судиската функција, како основ за разрешување на судија, се подразбира незадоволителна стручност или несовесност на судијата што влијае на квалитетот и ажурноста во работењето, доколку две години по ред Судскиот совет на Република Македонија оцени дека судијата покажува незадоволителни резултати, особено преку ненавремено донесување на судските одлуки, неэффексно и неажурно водење на судската постапка, број на потврдени, преиначени и укинати судски одлуки. Постапката за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција е утврдена со член 58 од Законот за судскиот совет. Според тоа, произлегува дека законодавецот утврдил критериуми за тоа како Судскиот совет треба да ги оценува резултатите на судијата во постапката на оценка на неговата стручност и совесност, кои имаат влијание во постапката за разрешување на судијата. Тргувајќи од претходната констатација дека подзаконскиот акт донесен врз основа на членот 20 од Законот за платите нема влијание врз висината на платите, произлегува дека со истиот се утврдуваат постапка и критериуми за следење и оценка на работата на судиите кои единствено можат да имаат ефект во постапката за разрешување на судиите.

Со оглед на наведеното, се поставува прашањето која била целта и оправданоста на законодавецот да го овласти Судскиот совет да донесе подзаконски акт со кој ќе утврди критериуми за следење и оценка на работата на судиите, односно дали тоа значи дека Судскиот совет има основ да пропише други критериуми за оценка на стручноста и совесноста на судијата, различни од утврдените со член 75 од Законот за судовите, кој согласно Амандманот XXV на Уставот, меѓу другото, е донесен со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници и дали тоа всушност не значи проширување на критериумите утврдени со Законот за судовите, но сега во друга постапка, односно со подзаконски акт за чие донесување основ претставува закон донесен со обично мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Притоа, според Судот, ирелевантно е на кој начин е донесен законот, затоа што основно и суштинско прашање е дека критериумите за разрешување на судиите треба да се утврдат со закон, а не со подзаконски акт.

Доколку станува збор за други критериуми, кои немаат влијание во постапката која се води за разрешување на судијата, се поставува прашањето која би била целта на ваквите критериуми, при што останува кон-

статацијата дека критериумите се утврдуваат со закон, а со подзаконски акт се врши нивна доработка, што е принцип во согласност со начелото на владеењето на правото и поделбата на власта на законодавна, извршна и судска, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Покрај наведеното, Судот имаше предвид дека, со овластувањето на Судскиот совет да пропише критериуми за следење и оценка на работата на судиите, законодавецот немал истоветен пристап при разработувањето на уставните надлежности на Судскиот совет, затоа што во сите други случаи на надлежност на овој орган (избор и разрешување на судии, утврдување престанок на судиската функција, избор и разрешување на претседателите на судовите, дисциплинска одговорност на судиите, одземање на имунитет на судија), законодавецот ги пропишал критериумите, условите и постапката според кои овој орган постапува, а само во случајот на оценувањето на работата на судиите, за тоа, го овластил Судскиот совет, и тоа во преодните и завршни одредби на Законот за платите на судиите.

Според Судот, вака неконзистентниот пристап на законодавецот при регулирањето на едно важно прашање поврзано со професионалната кариера на судиите, не би можело да се оправда со уставната положба на Судскиот совет и неговата самостојност и независност и тоа може да го доведе во прашање принципот на владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Судскиот совет има уставна обврска да ја гарантира независноста на судската власт, а тоа според Судот, може да го врши со стручно, одговорно и непристрасно спроведување на уставните и законските одредби со кои се уредува судството во Република Македонија и посебно неговите надлежности, а не и со преземање на законодавна функција, како што произлегува во случајот со утврдувањето на критериумите за следење и оценка на работата на судиите.

Тргувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 20 од Законот за платите на судиите не е во согласност со член 8 став 1 алинеите 3 и 4, член 51 и Амандман XXIX на Уставот.

6. Според Судот, неуставноста на членот 20 од Законот за платите на судиите, кој е правен основ за донесување на Правилникот за постапката и критериумите за следење и оценување на работата на судиите, повлекува неуставност и на оспорениот правилник во целина. Притоа, за ваквиот став нема влијание фактот што во правниот основ за донесување на Правилникот е наведен и член 31 став 1 алинеја 5 од Законот за судскиот совет, според кој Судскиот совет ја следи и оценува работата на судиите. Ова затоа што фактот дека станува збор за неспорна уставна надлежност на Судскиот совет, сам по себе не претставува основ за донесување подзаконски акт со кој би се уредила ваквата надлежност на Судскиот совет.

Тргувајќи од наведеното, Судот оцени дека Правилникот за постапката и критериумите за следење и оценување на работата на судиите не е во согласност со член 8 став 1 алинеите 3 и 4, член 51 и Амандман XXIX на Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот, д-р Трендафил Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.237/2009
28 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

1242.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 21 април 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 107 став 1 точка 4 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007).

2. Оваа одлука произведува правно дејство по нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Стамен Филипов од Скопје со Решение У.бр.233/2007 од 24 февруари 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според член 107 став 1 точка 4 од Законот за ветеринарно здравство, член на Прекршочна комисија може да се разреши ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело.

5. Според член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот и владеењето на правото се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 9 став 1 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Според ставот 2 од овој член, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Со Амандманот XX од Уставот, за прекршоци определени со закон, санкција може да изрече орган на државната управа или организација и друг орган што врши јавни овластувања.

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Со Законот за ветеринарно здравство се уредуваат организацијата и одговорноста во вршењето на ветеринарната дејност, начелата и постапките за имплементација на активностите поврзани со заштита на животните и луѓето од болести кои се пренесуваат преку животни, производи, нуспроизводи од животинско потекло и предмети, активности против заразните болести кај животните, вклучувајќи ги и зоолозите, работата на Ветеринарната комора и други прашања, од значење на ветеринарната дејност (член 1 став 1).

Оспорената одредба од член 107 став 1 точка 4 од Законот е поместена во прекршочните одредби со кои се утврдени прекршоците и прекршочните органи. Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции е Прекршочниот орган. Имено, прекршочната постапка пред прекршочниот орган ја води Комисијата за одлучување на прекршокот (Прекршочна комисија), формирана од страна на министерот.

Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд.

Основите за разрешување на член на Прекршочната комисија се утврдени во ставот 1 на членот 107 од Законот, во кој е содржана и оспорената точка 4, според која член на Прекршочната комисија може да се разреши ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело.

Од содржината на оспорената одредба произлегува дека осудата со правосилна судска пресуда за кривично дело, претставува основа за разрешување на член на Прекршочната комисија. Од тоа како е формулирана одредбата, произлегува дека оспорената одредба се однесува за осуда на кривично дело воопшто, без оглед на неговиот вид, природа или тежина и независно од видот и висината на санкцијата. Според Судот, со тоа се ограничува по сила на закон правото на член на Прекршочната комисија да ја врши оваа должност и во случај кога кривичното дело за кое лицето е осудено не е во никаква врска со вршењето на оваа дејност. Ваквата преопшта формулација на оспорената одредба не е доволно прецизна и јасна и како таква не обезбедува правна сигурност на граѓаните, што е еден од елементите на уставниот принцип на владеењето на правото.

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од Законот не се наведени ниту видот на кривичните дела, ниту пак изречените санкции кои во конкретен случај би претставувале основ за престанување на мандатот на член на Прекршочната комисија, произлегува дека осудата за кое било кривично дело, на која било кривична санкција е основ за престанок на должноста член на Прекршочната комисија. Поради непрецизноста на одредбата, би можело да настане ситуација осудата за кривично дело кое нема никаква врска со должноста член на Прекршочната комисија, да биде основ за престанок на неговиот мандат.

Тргувајќи од наведената уставно-судска анализа и од формулацијата на наведената законска одредба која е недоволно прецизна и јасна и како таква не обезбедува правна сигурност на граѓаните, како еден од елементите на принципот на владеењето на правото гарантиран со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, поради што Судот оцени дека истата не е во согласност со овој член од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спиоровски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.233/2009
21 април 2010 година
Скопје

Претседател,
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 1243.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Дихово - Општина Битола.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Дихово, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-7580/1
10 мај 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1244.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Порој - Општина Тетово.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Порој, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-7581/1
10 мај 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1245.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Стрелци - Општина Осломеј.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Стрелци, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7582/1
10 мај 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****1246.**

Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕ-
НАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УС-
ЛУГИ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Во Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/05, 22/05, 16/06, 128/06, 138/06, 25/07, 54/07, 91/07, 134/07, 157/09 и 13/10), се вршат следниве измени:

1. Во глава I. „Девизни работи“, ставот 1 се менува и гласи: „Народната банка врши работи на девизни дознаки во странство, работи со документи примени на инкасо, работи со девизни гаранции, работи со девизни акредитиви, работи со девизи и ефективни средства за плаќање со државната власт и органите на државната управа.“

Во ставот 2, зборовите: „од курсна листа на Народната банка“ се заменуваат со зборовите: „коишто Народната банка ги користи при вршењето платен промет со странство за потребите на државните органи“.

Во ставот 4, зборовите: „од курсна листа на Народната банка“ се заменуваат со зборовите: „коишто Народната банка ги користи при вршењето платен промет со странство за потребите на државните органи“.

2. Во глава III. „Издавање лиценци, одобренија, согласности и дозволи“, точка 9 „Работи со банки, штедилници, други трговски друштва и физички лица“, во потточката 9. 23 став 2, бројот: „25“ се заменува со бројот: „23“ и зборот: „продажните“ се заменува со зборот: „средните“.

3. Во глава V. „Други работи“, точка 21 „Издавање податоци на барање на правни и физички лица“, потточката 21.1 се менува и гласи: „Потврда за курсеви за странски валути од Курсната листа на Народната банка за период до 30 дена, 500 денари“.

Потточката 21.2 се менува и гласи: „Потврда за курсеви за странски валути од Курсната листа на Народната банка за период над 30 дена, 1000 денари“.

Потточката 21.3 се менува и гласи: „Потврда за курсеви за странски валути од Курсната листа на Народната банка издадена на барање на судови, министерства и други владини органи и институции, без надоместок“.

Потточките 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10 и 21.11 се бришат.

Потточката 21.12 станува потточка 21.4.

II. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр.02-15/VII-1/2010

12 мај 2010 година

Скопје

Гувернер и претседател

на Советот на Народната банка

на Република Македонија,

м-р Петар Гошев, с.р.

1247.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), а во врска со член 26 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07 и 130/08), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ ВО 2010 ГОДИНА НА НАРОДНАТА
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Годишниот план за јавни набавки во 2010 година на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 157/09 и 43/10) се вршат следните измени:

- Во точката 1, износот: „831.241 илјади денари“ се заменува со износот: „626.201 илјади денари“;

- Во делот I Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, износите: „383.816 илјади денари и 325.267 илјади денари“ се заменуваат со износите: „187.176 илјади денари и 158.623 илјади денари“.

- Во делот II Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, износите: „85.495 илјади денари и 72.454 илјади денари“ се заменуваат со износите: „77.095 илјади денари и 65.335 илјади денари“.

- Во делот IV ВКУПНО (I+II+III), износите: „831.241 илјади денари и 704.441 илјади денари“ се заменуваат со износите: „626.201 илјади денари и 530.678 илјади денари“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр.02-15/VII-2/2010

12 мај 2010 година

Скопје

Гувернер и претседател

на Советот на Народната банка

на Република Македонија,

м-р Петар Гошев, с.р.

ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Издание	Цена	Р.бр	Издание	Цена
		денари			денари
1	МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во десеттите години од XX век м-р Митко Јованов	500,00	23	ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (редакциска збирка), 2007	150,00
2	СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект -	800,00	24	ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ (издание 2007)	120,00
3	МЕЃУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-рЗвонимир Јанкуловски	1300,00	25	ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00
4	КРИВИЧЕН ЗАКОНИК Акад. Владо Камбовски	800,00	26	ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (редакциски пречистен текст), 2008	200,00
5	КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА -проф. д-р Бранислав Симоновиќ -проф. д-р Методија Ангелески -доц.д-р Душко Стојановски	1000,00	27	ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
6	ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	28	ЗБИРКИ НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004. а) I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
7	ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА (издание 2008)	350,00	б) II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетска дејност)	210,00	
8	ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА, 2008	200,00	в) III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00	
9	ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 2009	400,00	г) IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00	
10	ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	д) КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ КНИГИ - ЗБИРКИ НА ЗАКОНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004	840,00	
11	ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (издание 2008)	200,00	29	ЗБИРКА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО, 2000	80,00
12	ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	30	ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
13	ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	31	ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
14	ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (редакциска збирка), 2007	400,00	32	ЗАКОН ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ, 2008	150,00
15	ЗАКОН ЗА НОТАРИЈАТОТ (издание 2007)	250,00	33	ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, 2008	120,00
16	ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ (издание 2007)	300,00	34	ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, 2008	150,00
17	ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА (издание 2007)	100,00	35	ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ, 2008	150,00
18	ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО (издание 2007)	50,00	36	ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
19	ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ (издание 2007)	80,00	37	ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА, 2008	100,00
20	ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА (издание 2007)	150,00	38	ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, 2008	300,00
21	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (редакциска збирка), 2007	500,00	39	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА СУДОВИТЕ (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судиите; судска служба), 2008	400,00
22	ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ (редакциска збирка), 2007	400,00	40	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, 2009	200,00
			41	ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ, 2009	150,00
			42	ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА, 2009	150,00
			43	ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО, 2009	250,00
			44	ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 2009	200,00

ПОРАЧКА БР. 67

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____
Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.) _____

Потпис на порачателот



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010067